

Службен весник

на Република Македонија

Број 44

5 март 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.		Стр.			
1298.	Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини	1308.	Закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност	83	
2		1309.	Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување	84	
1299.	Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација	29	1310.	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување	85
1300.	Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност	30	1311.	Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти	87
1301.	Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита	31	1312.	Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	89
1302.	Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд	41	1313.	Одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија	89
1303.	Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување	42	1314.	Указ за поставување на должноста вонреден и ополномочтен амбасадор на Република Македонија во арапска Република Египет	89
1304.	Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата	44	1315.	Указ за поставување на должноста вонреден и ополномочтен амбасадор на Република Македонија во Италијанската Република	90
1305.	Закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност	54	1316.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на судските службеници за 2014 година	90
1306.	Закон за изменување и дополнување на Законот за културата	55			
1307.	Закон за дополнување на Законот за културното наследство	81			

Стр.		Стр.		
1317.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на враќање на надоместокот за задолжителни резерви на нефта и нефтенни деривати... Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на ведење на базата на податоци за идентификација на земјишни парцели..... Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ.....	90 93 97	1320. Тарифен систем за пренос и за пазар на електрична енергија 1321. Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје..... 1322. Објава за висината на минималната плата во бруто износ во Република Македонија за 2014 година..... Огласен дел	98 100 1-76

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1298.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 февруари 2014 година.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНАВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Во Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” број 136/12, 25/13 и 93/13), во членот 3 по точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5, кои гласат:

„4. Научни геолошки истражувања се геолошки истражувања кои се вршат со цел за добивање на нови научни достигнувања во различни области на геологијата;

5. Проспекциски геолошки истражувања се геолошки истражувања кои се вршат за оценување на потенцијалноста за постоење и пронаоѓање на минерални сировини на поголем простор;“.

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 ставаат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

“Член 7

Научни геолошки истражувања

(1) Научни геолошки истражувања можат да вршат физички лица од геолошките научни области со цел за студиски усовршувања, како и правни лица од областа на геолошките науки за потребите за реализација на научни проекти.

(2) Научните геолошки истражувања се вршат во времетраење од:

- две години за физички лица и
 - четири години за правни лица од областа на геошките науки.

(3) За вршење на научни геолошки истражувања лицата од ставот (1) на овој член поднесуваат барање за добивање на согласност до Геолошкиот завод на Република Македонија (во натамошниот текст: Геолошкиот завод).

(4) Доколку барањето од ставот (3) на овој член го поднесува физичко лице кон барањето доставува:

- потврда од високо образовната научна институција декардиналот ја има пријавено темата за истражување,
 - наслов на темата одобрена за студиски усопршувања со образложение на истата,
 - простор предвиден за научни геолошки истражувања определен со координати на геолошка карта во скала 1:100.000 или 1:200.000 и

(5) Доколку барањето од ставот (3) на овој член го поднесува правно лице од областа на геолошките науки, кон барањето доставува:

- еден примерок од научниот проект во оригинал,
 - разложение на барањето и темата,
 - простор предвиден за научни геолошки истражувања определен со координати на геолошка карта во скалка 1:100 000 или 1:200 000 и

мерка 1.100.000 или 1.200.000 и
- период на времетраењето на истражувањето.
(6) Доколку се оцени дека се исполнети условите за издавање на согласноста од ставот (3) на овој член, согласност се издава во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

(7) По завршувањето на научните геолошки истражувања од ставот (1) на овој член физичкото лице кое ги вршело истражувањата е должно во рок од една година до Геолошкиот завод да достави еден оригинален примерок од научниот труд (магистерска работа, докторска дисертација и слично).

(8) По завршувањето на научните геолошки истражувања од ставот (1) на овој член правното лице кое ги вршело истражувањата е должно во рок од една година до Геолошкиот завод да достави еден оригинален примерок од научниот труд или друг вид на документ кој е изработен врз основа на извршените научни геолошки истражувања“

Член 3

По членот 7 се додават пет нови члена 7-а, 7-б, 7-в, 7-г и 7-д, кои гласат:

“Член 7-а**Проспекциски геолошки истражувања**

(1) Проспекциски геолошки истражувања се вршат со цел за определување на потенцијални простори за вршење на детални геолошки истражувања.

(2) Проспекциски геолошки истражувања може да се вршата на цела територија на Република Македонија, освен на простори за кои се води постапка по иницијатива за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, на веќе дodelени простори под концесии за вршење на детални геолошки истражувања, истражени простори и концесии за експлоатација на минерални сировини.

(3) Право за вршење на проспекциски геолошки истражувања се стекнува со добивање на концесија за проспекциски геолошки истражувања, а која ја дodelува Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: концедент), врз основа на јавен повик со електронска аукција под услови и на начин утврден со овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнериство.

(4) Концесија за проспекциски геолошки истражувања може да добие секое правно лице, вклучувајќи ги и странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија, а кои ги исполнуваат условите пропишани со овој и друг закон.

(5) Просторот на кој се дodelува концесијата за вршење на проспекциски геолошки истражувања изнесува максимум до 5.000 км².

(6) Концесијата за проспекциски геолошки истражувања се дodelува на период до две години, без можност за нивно продолжување.

(7) Постапката за дodelување на концесија за проспекциски геолошки истражувања започнува со поднесување на иницијатива до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(8) Право да поднесе иницијатива за вршење на проспекциски геолошки истражувања има секој орган на државната управа, како и секое право лице, вклучувајќи ги и странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија.

(9) Кон иницијативата од ставот (8) на овој член се приложува:

- обрализование и основни податоци за подносителот на иницијативата,
- период на кој се бара дodelување на концесијата и
- простор на кој би се вршеле проспекциските геолошки истражувања вцртан на топографска карта во мерка 1:200.000 со нанесени координати.

(10) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок од осум дена, сметано од денот на приемот на иницијативата од ставот (8) на овој член со решение ќе ја одбие истата, ако барателот не ја приложи документацијата од ставот (9) на овој член.

(11) По разгледување на иницијативата од ставот (9) на овој член, во рок од 15 дена министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини до концедентот доставува образложен предлог и одлука за започнување на постапка за дodelување на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања.

(12) По разгледување на образложениот предлог од ставот (11) на овој член Владата на Република Македонија донесува одлука за започнување на постапка за дodelување на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања.

(13) По донесување на одлуката од ставот (12) на овој член постапката за дodelување на концесија за проспекциски геолошки истражувања се спроведува со јавен повик со електронска аукција согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнериство.

(14) Јавниот повик од ставот (13) на овој член се објавува во “Службен весник на Република Македонија”, во еден дневен весник кој се издава на македонски јазик, во еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, како и на системот е-концесии на Министерството за економија.

(15) Секое домашно или странско правно лице има право да се регистрира на системот е-концесии на Министерството за економија. Со регистрацијата се добива лозинка со која се пристапува во системот е-концесии на Министерството за економија. Тендерската документација може да се преземе електронски по регистрација на системот.

(16) Во постапката за дodelување на концесија за проспекциски геолошки истражувања Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на првично доставените понуди.

(17) Способноста на понудувачите од ставот (16) на овој член, пред се, се докажува со следниве документи:

- документ за регистрирана дејност,
- изјава на понудувачот дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на одделна дејност,
- потврда за платени даноци и придонеси,
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за кривично дело и
- позитивни финансиски извештаи, најмалку за последната година. Доколку правното лице е регистрирано во период пократок од овој, финансиските извештаи се доставуваат за периодот од регистрацијата.

(18) Документите од ставот (17) на овој член детално ќе бидат образложени во тендерската документација.

(19) Врз основа на извршената евалуација Комисијата електронски ги известува сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како завршна фаза пред дodelување на концесија за проспекциски геолошки истражувања.

(20) Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот понуден концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во спроведената постапка за дodelување на концесија за проспекциски геолошки истражувања.

(21) Електронска аукција е повторлив процес на поизтивно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите во кој подобните понудувачи имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.

(22) На подносителите на понудите, кои се комплетни во јавното отворање од јавниот повик, Комисијата им доставува покана за учество на електронската аукција за дodelување на концесија за проспекциски геолошки истражувања, а на подносителите на понуди-

те кои не доставиле комплетна документација им доставува електронско известување дека нема да учествуваат на електронската аукција.

(23) Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и неговата понуда ќе се смета за највисока понуда на електронската аукција.

(24) Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање е потребно да има најмалку една понуда. Јавното наддавање не може да трае пократко од 15 минути.

(25) Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по концесија за проспекциски геолошки истражувања изнесува од 1 до 10 проценти од почетната цена.

(26) Електронската аукција се смета за завршена во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните три минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште три минути, а ќе заврши кога за период од следните три минути нема нова дадена понуда.

(27) Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од три минути има нова понуда.

(28) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена и која претставува највисока цена за доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања.

(29) Комисијата по завршувањето на јавната аукција изготвува записник за спроведеното јавно наддавање, кој е составен дел од писмените извештајот за евалуација со предлог за избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.

(30) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини, управува и оперира со електронскиот систем за електронска аукција за доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања.

(31) По спроведувањето на постапката од ставовите (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28) и (29) на овој член за изборот за најповолен понудувач, Владата донесува одлуката за доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања.

(32) Одлуката од ставот (31) на овој член содржи податоци за:

- правното лице на кое му е доделена концесијата за проспекциски геолошки истражувања,
- целите и начинот на вршењето на проспекциските геолошки истражувања на минерални сировини,
- просторот за вршење на проспекциски геолошки истражувања,
- период на кој се доделува концесијата,
- рок за уплата на понудениот износ во постапката за доделувањето на концесијата,
- рокот за поднесување на елаборат за извршените проспекциски геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини и
- други услови определени со закон.

(33) Одлуката за доделување на концесија за проспекциски геолошки истражувања се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 7-б

Договор за концесија за проспекциски геолошки истражувања

(1) Врз основа на одлуката за доделување на концесијата за проспекциски геолошки истражувања, концедентот и концесионерот склучуваат договор за концесија за проспекциски геолошки истражувања.

(2) Договорот за концесија за проспекциски геолошки истражувања во име на концедентот го склучува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини во рок од 15 дена, сметано од денот на влегувањето во сила на одлуката за доделување на концесија.

(3) Договорот за концесија за проспекциски геолошки истражувања на минерални сировини содржи одредби утврдени согласно со Уредбата за содржината на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство и договорот за концесија на добра од општи интерес.

Член 7-в

Обврски на имателот на концесијата за проспекциски геолошки истражувања

(1) Имателот на концесија за проспекциски геолошки истражувања при вршењето на проспекциските геолошки истражувања е должен:

- во рок од 120 дена од денот на склучувањето на договорот за концесија за проспекциски геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини да достави проект за вршење на проспекциските геолошки истражувања претходно ревидиран од Геолошкиот завод согласно со членот 30-а став (2) од овој закон,

- работите да ги изведува согласно со проектот за вршење на проспекциски геолошки истражувања, стандардите и техничките нормативи со кои е регулирано изведувањето на такви работи,

- до Геолошкиот завод на секој три месеци да доставува извештај за извршените проспекциски геолошки истражувања со нумерички податоци согласно со динамиката утврдена во проектот за вршење на проспекциски геолошки истражувања, а со цел за интегрирање на податоците во Геолошкиот информациски систем и

- со истекот на последниот ден од концесијата за проспекциски геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини да достави ревидиран елаборат од извршените проспекциски геолошки истражувања, а во кој во целост ќе бидат прикажани применетите методи за истражување, локациите на земените примероци, анализи од примероците и слично.

(2) Имателот на концесијата при вршењето на проспекциските геолошки истражувања на терен е должен да има:

- проект за вршење на проспекциски геолошки истражувања,
- книга за водење на евидентија за извршените проспекциски геолошки истражувања и
- решение за назначување на одговорно лице за изведување на работите при вршење на проспекциски геолошки истражувања.

(3) Формата, содржината и начинот на водењето на книгата од ставот (2) алинеја 2 на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

Член 7-г**Еднострани раскин на договорот за концесија за проспекциски геолошки истражувања**

(1) Концедентот еднострано ќе го раскине договорот за концесија за проспекциски геолошки истражувања доколку концесионерот:

- не започне со вршење на проспекциските геолошки истражувања во рок од 30 дена сметано од денот на доставувањето на проектот за вршење на проспекциски геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини,

- прекине со вршење на проспекциски геолошки истражувања подолго од шест месеци,

- не го достави извештајот од членот 7-в став (1) алинеја 3 од овој закон и

- не ги врши истражните работи предвидени со проектот за вршење на проспекциски геолошки истражувања.

(2) Владата на Република Македонија на предлог на органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини донесува одлука за еднострани раскин на договорот за концесија за проспекциски геолошки истражувања.

(3) Одлуката за еднострани раскин на договорот за концесија за проспекциски геолошки истражувања се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

(4) Врз основа на одлуката од ставот (3) на овој член органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини во рок од 15 дена го известува концесионерот за еднострани раскинување на договорот за концесија.

Член 7-д**Сопственост на резултати од проспекциски геолошки истражувања**

(1) Резултатите добиени со вршење на проспекциските геолошки истражувања дадени во елаборатот за извршени проспекциски геолошки истражувања се сопственост на концесионерот.

(2) Резултатите од извршени проспекциски геолошки истражувања не може да се пренесат во сопственост на друго лице.

(3) Концесионерот согласно со членот 10 став (6) од овој закон може да поднесе барање за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на повеќе локации на вкупна површина која не надминува 2,5% од вкупната површина на дodelената концесија за проспекциски геолошки истражувања.

(4) Барањето од ставот (3) на овој член концесионерот може да го поднесе откако ќе се изврши стручна оцена (ревизија) на елаборатот за извршени проспекциски геолошки истражувања.

(5) По поднесувањето на барањето од ставот (3) на овој член резултатите од останатата површина од 97,5% добиени со вршење на проспекциските геолошки истражувања дадени во елаборатот за извршени проспекциски геолошки истражувања преминуваат во сопственост на Република Македонија.

(6) Доколку имателот на резултатите од извршени проспекциски геолошки истражувања дадени во елаборатот за извршени проспекциски геолошки истражувања во рок од 30 дена, сметано од денот на истекот на концесијата за проспекциски геолошки истражувања, не поднесе барање за доделување на концесија за вршење на деталните геолошки истражувања истите преминуваат во сопственост на Република Македонија."

Член 4

Во членот 10 став (6) по зборовите: „Во случај кога барањето за добивање на концесија за детални геолошки истражувања го поднесуваат“ се додаваат зборовите: „сопственикот на резултатите од извршени проспекциски геолошки истражувања“.

Член 5

Во членот 13 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

“(7) Право да поднесе иницијатива за вршење на детални геолошки истражувања има и секој орган на државната управа за:

- локалитети утврдени согласно со основни геолошки истражувања,

- локалитети утврдени согласно со проспекциски геолошки истражувања,

- локалитети за кои е одземена концесија за детални геолошки истражувања или експлоатација на минерални сировини и

- локалитети за кои постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања е поништена.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член не се применуваат одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член.

Член 6

Во членот 15 ставот (3) се менува и гласи:

“Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања се врши по пат на јавен повик и ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања (во натамошниот текст: Комисијата), согласно со одредбите од овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнество.“

По ставот (3) се додаваат 17 нови става (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20), кои гласат:

“(4) Јавниот повик од ставот (3) на овој член се објавува во “Службен весник на Република Македонија“, во еден дневен весник кој се издава на македонски јазик, во еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, како и на системот е-концесии на Министерството за економија.

(5) Секое домашно или странско правно лице има право да се регистрира на системот е-концесии на Министерството за економија. Со регистрацијата се добива лозинка со која се пристапува во системот е-концесии на Министерството за економија. Тендерската документација може да се преземе електронски по регистрација на системот.

(6) Во постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на првично доставените понуди.

(7) Способноста на понудувачите од ставот (6) на овој член, пред се, се докажува со следниве документи:

- документ за регистрирана дејност,

- изјава на понудувачот дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на одделна дејност,

- потврда за платени даноци и придонеси,
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за кривично дело и
- позитивни финансиски извештаи, најмалку за последната година. Доколку правното лице е регистрирано во период пократок од овој, финансиските извештаи се доставуваат за периодот од регистрацијата.

(8) Документите од ставот (7) на овој член детално ќе бидат образложени во тендерската документација.

(9) Врз основа на извршената евалуација Комисијата електронски ги известува сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како завршна фаза пред доделување на концесија за детални геолошки истражувања.

(10) Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот понуден концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во спроведената постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.

(11) Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите во кој подобните понудувачи имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.

(12) На подносителите на понудите, кои се комплетни во јавното отворање од јавниот повик, Комисијата им доставува покана за учество на електронската аукција за доделување на концесија за детални геолошки истражувања, а на подносителите на понудите кои не доставиле комплетна документација им доставува електронско известување дека нема да учествуваат на електронската аукција.

(13) Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и неговата понуда ќе се смета за највисока понуда на електронската аукција.

(14) Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање е потребно да има најмалку една понуда. Јавното наддавање не може да трае пократко од 15 минути.

(15) Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по концесија за детални геолошки истражувања изнесува од 1 до 10 проценти од почетната цена.

(16) Електронската аукција се смета за завршена во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните три минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште три минути, а ќе заврши кога за период од следните три минути нема нова дадена понуда.

(17) Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од три минути има нова понуда.

(18) За најполовен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена и која претставува највисока цена за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.

(19) Комисијата по завршувањето на јавната аукција изготвува записник за спроведеното јавно наддавање, кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација со предлог за избор на најполовна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.

(20) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини управува и оперира со електронскиот систем за електронска аукција за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.“

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (21), (22) и (23).

Член 7

По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:

„Член 30-а **Геолошка документација за вршење на проспекциски геолошки истражувања**

(1) Геолошката документација на проспекциски геолошки истражувања се состои од:

- проект за вршење на проспекциски геолошки истражувања и
- елаборат за извршени проспекциски геолошки истражувања.

(2) Документацијата од ставот (1) на овој член ја ревидира Геолошкиот завод во рок од 30 дена од денот на нивното доставување за ревидирање.

(3) Содржината и начинот на изработката на геолошката документација од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.“

Член 8

Во членот 32 ставовите (8), (9), (10), (11) и (12) се менуваат и гласат:

”(8) За издавање на овластувањето од ставот (1) на овој член правното лице приложува:

- извод од Централниот регистар на Република Македонија и

- заверен препис од лиценците за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања на лицата од ставот (2) на овој член.

(9) Формата и содржината на образецот на овластувањето за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(10) За минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања и ревизија на геолошката документација пропишана со овој закон, може да врши и странското правно лице, доколку добие потврда за вршење на наведените работи од органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини. За добивање на потврда правното лице од држава која е членка на Европската унија треба да достави барање и докази со кои се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на соодветната дејност во земјата во која има седиште и дека има дозвола, односно лиценца за вршење на соодветните работи за кои бара потврда. Доколку во државата не се издава дозвола, односно лиценца, странското правно лице од држава членка на Европската унија е должно со барањето да достави доказ од надлежниот орган во таа држава дека согласно со нејзините прописи за вршење на соодветните работи не се издава дозвола, односно лиценца и доказ со кои се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на соодветната дејност во земјата во која има седиште. Врз основа на доставените докази, органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини ќе издаде потврда кој работи, согласно со овој закон, странското правното лице може да ги врши во Република Македонија.

(11) Странско физичко лице кое има овластување од друга држава може да врши работи на изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања и ревизија на геолошката документација во Република Македонија само за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон, доколку овластувањето е потврдено од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(12) Странско физичко лице може да ги врши работите од ставот (11) на овој член во правно лице регистрирано во Централниот регистар за вршење на тие работи само за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон.“

По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:

“(13) Странските физички и правни лица за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања и ревизија на геолошката документација за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон се должни да имаат осигурување за одговорност за штета во осигурителна компанија во Република Македонија, која би можела со нивната работа да им се предизвика на концесионерот или на трети лица.“

Член 9

По членот 32 се додаваат 25 нови члена 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 32-ѓ, 32-е, 32-ж, 32-з, 32-с, 32-и, 32-ј, 32-к, 32-л, 32-љ, 32-м, 32-н, 32-њ, 32-о, 32-п, 32-р, 32-с, 32-т, 32-ќ и 32-у, кои гласат:

„Член 32-а

Услови за полагање на стручен испит за добивање на лиценца

(1) Стручниот испит за добивање на лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања (во натамошниот текст: стручен испит) се полага заради проверка на потребното стручно знаење од соодветната област.

(2) Стручен испит може да полага лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има живеалиште во Република Македонија,
- да е дипломиран инженер по геологија (диплома за завршено четиригодишно високо образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)),
- со правосилна одлука да не му е изречна забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната и
- да има најмалку пет години работно искуство во областа на изработка на геолошка документација.

Член 32-б

Начин на спроведување на испитот

(1) Стручниот испит се состои од два дела, и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (практичен пример), со кој се проверува практичната способност на кандидатите.

(2) Првиот дел од стручниот испит од ставот (1) на овој член се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Вториот дел на испитот се состои од:

- практичен пример и
- прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на анализата на практичниот пример.

Член 32-в **Програма за полагање на испит**

(1) Испитот се полага според програма во која се содржани градивото, прописите и литературата.

(2) Програмата за полагање на испитот од соодветната област ја донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

Член 32-г **Комисија за верификација на базите на прашања и практични примери од испитот**

(1) Базите на прашања за првиот и базите на практични примери за вториот дел на испитот од членот 32-б од овој закон ги изготвуваат професори од областа на геолошките истражувања и рударството и лица на кои им е издадена лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања и лиценца за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други рударски проекти од областа на рударството и имаат најмалку десет години работно искуство во соодветната област, определени од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(2) Прашањата од првиот дел од испитот и прашањата и практичните примери од вториот дел од испитот ги верификува Комисија составена од:

- двајца претставници од Министерството за економија, назначени од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини,

- еден претставник од Геолошкиот завод и

- двајца претставници од редот на стручни и научни работници, назначен од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член врши и ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на практични примери од членот 32-б од овој закон најмалку еднаш годишно.

(4) При ревизијата Комисијата особено ги има предвид измените на прописите на кои е засновано прашањето, односно практичниот пример, бројот на кандидати кои го одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на базите од членот 32-б од овој закон.

(5) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на практични примери, Комисијата одлучува прашањата и практичните примери да бидат изменети или целосно отстранети од базите од ставот (1) на овој член.

(6) Професорите и лицата од ставот (1) на овој член, како и членовите на Комисијата за верификација од ставот (2) на овој член, имаат право на паричен надоместок што го определува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(7) Износот на паричниот надоместок од ставот (5) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања и практични примери, како и сложеноста на материјата.

(8) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот (5) на овој член не го надминува нивото на три просечни месечни плати исплатени во Република Македонија за претходната година објавени од Државниот завод за статистика.

Член 32-д**Надлежност и субјекти за спроведување на испитот**

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши Министерството за економија, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

Член 32-ѓ**Период на спроведување на испитот**

Стручниот испит за добивање на лиценца се спроведува најмалку два пати годишно.

Член 32-е**Барање за полагање на испит**

(1) Барањето за полагање на испит кандидатот го поднесува до Министерството за економија.

(2) Со барањето за полагање на испитот кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит од членот 32-а од овој закон.

Член 32-ж**Одбивање на барањето за полагање на испитот**

(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини или од него овластено лице, утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот.

(2) Против решението со кое е одбило барањето за полагање на испитот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 32-з**Постапка по одобрувањето на барањето за полагање на испитот**

(1) На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испитот му се определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагање на испитот.

(2) На кандидатот му се овозможува да започне да го полага испитот во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на испитот.

Член 32-с**Време и место за полагање на испитот**

(1) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Кандидатите се информираат за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(3) Полагањето на испитот се снима и во живо се еmitува на веб страницата на Министерството за економија, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Министерството за економија.

(4) Правното лице кое го спроведува стручниот испит треба да ги исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит кои услови поб

лиску ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(5) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од Министерството за економија, еден претставник од Министерството за образование и наука, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

Член 32-и**Спроведување на испитот**

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит претставник од Министерството за економија го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од испитот му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарите од членот 32-с став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член се смета дека кандидатот не го положил стручен испит и испитот се констатира во записникот за полагање на стручен испит.

(9) Овластените претставници од членот 32-с став (5) од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Член 32-ј**Постапка при прекин и продолжување на полагање на испитот**

(1) Ако во текот на полагањето на испитот настанати оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот (болест, по родилно отсуство и слично), ќе се прекине испитот за определено време кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2) Решение за продолжување на испитот донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните

сировини по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(4) Против решението на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини од ставот (5) на овој член кандидатот може да поведе упрашен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во продолжувањето на испитот кандидатот не го полага оној дел од испитот што претходно веќе го има полагано.

III. Прв и втор дел од стручниот испит и електронски систем

Член 32-к

Содржина на испитот и начин на бодирање

(1) Стручниот испит започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (практичен пример).

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини го пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот.

Член 32-л

Прв дел од испитот

(1) Првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 50 прашања со пет опции за заокружување од кои една е точна, две се слични, една не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).

(2) Услов за полагање на вториот дел од испитот е кандидатот да го положи првиот дел од испитот.

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 32-љ

Втор дел од испитот

(1) Вториот дел од испитот се состои од практичен пример.

(2) Прашањата кои се составен дел од практичниот пример се од соодветната област и имаат десет можни опции на одговори од кои една е точна, пет се слични и четири се различни.

(3) Доколку кандидатот не го положил вториот дел од испитот ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 32-м

Единствен електронски систем за полагање на стручниот испит

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од стручниот испит се врши со проучување на практичниот пример и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат

од практичниот пример, во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: електронски практичен пример).

(4) Прашањата од практичниот пример, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во практичниот пример.

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори, како и практичниот пример и прашањата кои произлизат од практичните примери и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит.

(6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 100 прашања за секоја област, како и јавно достапна база од најмалку 100 практични примери за секоја област за потребите на вториот дел од испитот.

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и прописите за вториот дел од испитот.

(8) Бројот на прашања и практични примери во базите од ставот (6) на овој член се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2015 година.

(9) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот веднаш по неговото завршување.

Член 32-н

Електронски тест и електронски практичен пример

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот претставник на Министерството за економија му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 32-м од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот, компјутерски генерирали, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 32-м став (5) од овој закон од базите од членот 32-м став (5) од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставник на Министерството за економија дава појаснување пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постојење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

Член 32-њ

Техничка неможност на функционирање на електронскиот систем за време на спроведување на испитот

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот 32-м став (5) од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (4) на овој член испитот се презакажува за друг термин.

Член 32-о

Времетраење на првиот дел од испитот

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 32-п

Времетраење на вториот дел од испитот

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од секоја од практичниот пример од вториот дел изнесува 120 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од практичниот пример постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

IV. Лиценца, ревизија на спроведените испити и трошоци

Член 32-р

Лиценца за изработка на геолошка документација, спроведување и надзор на геолошки истражувања

(1) На кандидатите кои го положиле испитот им се издава лиценца во рок од 15 дена од денот на завршувањето на испитот.

(2) Формата и содржината на лиценцата од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

Член 32-с

Информирање за направените грешки во тестот за полагање на испитот

На барање на кандидатот Министерството за економија го информира за направените грешки во тестот за полагање на стручниот испит со овозможување непосреден увид во тестот.

Член 32-т

Ревизија на спроведените испити

(1) Тестовите и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на стручниот испит.

(2) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и практичните примери за полагање на стручниот испит и специемените за проверка на точноста на одговорите на тестот и практичниот пример, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Министерството за економија.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој член и во која, покрај другите членови членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испита одржани во тековната година.

(5) Комисијата од ставот (3) на овој член има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани по денот на влегувањето во сила на овој закон.

(6) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 32-и став (5) од овој закон, предлага одземање на лиценцата од членот 32-р од овој закон.

(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини донесува решение за одземање на лиценцата од членот 32-р од овој закон врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

(8) Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 32-ќ

Трошоци за полагање на испитот

(1) Трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот доколку институцијата каде што е вработен не ги плати.

(2) Висината на трошоците од ставот (1) на овој член ја определува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјали и покани и изготвување на овластувања и лиценци.

(3) Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Министерството за економија.

(4) Ако трошоците за полагање на испитот не се уплатени на соодветна сметка на Министерството за економија, најдоцна 15 дена пред денот определен за спроведување на испитот, на кандидатот не му се дозволува полагање на испитот.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.

Член 32-у

Регистар на издадени овластувања и лиценци

(1) Издадените овластувања и лиценци кои престанале да важат, како и одземените овластувања и лиценци се евидентираат во Регистар на издадени овластувања и лиценци кој го води Министерството за економија.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата и на огласната табла на Министерството за економија.

(3) Формата и содржината на Регистарот на издадени овластувања и лиценци и начинот на неговото водење ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.“

Член 10

Во членот 34 став (4) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “или странски физички лица на кои им е издадена потврда согласно со членот 32 став (11) од овој закон само за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон“.

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:

“(10) Извршената стручна оцена (ревизија) од страна на комисија формирана од страна на концесионерот за минерални сировини од членот 4 став (2) алинеја 1

од овој закон ја одобрува комисија која ја формира органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.“

Член 11

Во членот 41 став (1) по зборот “согласно“ се додаваат зборовите: “овој закон и“.

Во алинејата 1 сврзникот „и“ се брише.

Во алинејата 2 точката се заменува со сврзникот “и“ и се додава нова алинеја 3, која гласи:

“- утврден е вишок на неексплоатирани количини на термоминерални и термални води од експлоатациони објекти/бунари на простор на кој веќе е дodelена концесија за експлоатација на термоминерални и термални води, освен во случај кога термоминералните и термалните води се користат за пополнување на водата во шишиња за комерцијални потреби.“

По ставот (12) се додаваат 19 нови става (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30) и (31), кои гласат:

“(13) Вишокот на неексплоатирани количини на термоминерални и термални води од експлоатациони објекти/бунари на простор на кој веќе е дodelена концесија за експлоатација на термоминерални и термални води го утврдува концедентот со одлука.

(14) Постапката за дodelување на концесија за експлоатација на минерални сировини ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за дodelување на концесија за експлоатација на минерални сировини (во натамошниот текст: Комисијата), согласно со одредбите од овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнество.

(15) Јавниот повик од ставот (1) на овој член се објавува во “Службен весник на Република Македонија“, во еден дневен весник кој се издава на македонски јазик, во еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, како и на системот е-концесии на Министерството за економија.

(16) Секое домашно или странско правно лице има право да се регистрира на системот е-концесии на Министерството за економија. Со регистрацијата се добива лозинка, со која се пристапува во системот е-концесии на Министерството за економија. Тендерската документација може да се преземе електронски по регистрација на системот.

(17) Во постапката за дodelување на концесија за експлоатација на минерални сировини Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на првичните доставени понуди.

(18) Способноста на понудувачите од ставот (6) на овој член, пред се, се докажува со следниве документи:

- документ за регистрирана дејност,
- изјава на понудувачот дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на одделна дејност,
- потврда за платени даноци и придонеси,
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за кривично дело и
- позитивни финансиски извештаи, најмалку за последната година. Доколку правното лице е регистрирано во период пократок од овој, финансиските извештаи се доставуваат за периодот од регистрацијата.

(19) Документите од ставот (7) на овој член детално ќе бидат образложени во тендерската документација.

(20) Врз основа на извршената евалуација Комисијата електронски ги известува сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како завршна фаза пред дodelување на концесија за експлоатација на минерални сировини.

(21) Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот понуден концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во спроведената постапка за дodelување на концесија за експлоатација на минерални сировини.

(22) Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите во кои подобрите понудувачи имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.

(23) На подносителите на понудите кои се комплетни во јавното отворање од јавниот повик Комисијата им доставува покана за учество на електронската аукција за дodelување на концесија за експлоатација на минерални сировини, а на подносителите на понудите кои не доставиле комплетна документација им доставува електронско известување дека нема да учествуваат на електронската аукција.

(24) Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавили и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и неговата понуда ќе се смета за највисока понуда на електронската аукција.

(25) Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање е потребно да има најмалку една понуда. Јавното наддавање не може да трае пократко од 15 минути.

(26) Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по концесија за експлоатација на минерални сировини изнесува од 1 до 10 проценти од почетната цена.

(27) Електронската аукција се смета за завршена во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните три минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крайниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште три минути, а ќе заврши кога за период од следните три минути нема нова дадена понуда.

(28) Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од три минути има нова понуда.

(29) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена и која претставува највисока цена за дodelување на концесија за експлоатација на минерални сировини.

(30) Комисијата по завршувањето на јавната аукција изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација со предлог за избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.

(31) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини управува и оперира со електронскиот систем за електронска аукција за дodelување на концесија за експлоатација на минерални сировини.“

Член 12

Во членот 46 став (5) по зборовите: “Република Македонија“ сврзникот “и“ се заменува со запирка, а по зборот “приходи“ се додаваат зборовите: “и општината на чие подрачје се врши концесиската дејност“.

Член 13

Во членот 47 по ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат:

“(2) Барање за пренос на концесија за експлоатација поднесува концесионерот до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член се приложува:

- одлука на содружниците, односно акционерите во друштвото со која се дава согласност за преносот на концесијата за експлоатација,

- договор за пренос на концесијата за експлоатација склучен меѓу концесионерот и правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган за концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за експлоатација,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган за концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за експлоатација,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган за концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за експлоатација,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност за концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за експлоатација и

- потврда дека со правосилна пресуда не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на одделна дејност за концесионерот и за правното лице на кое се бара да се изврши преносот на концесијата за експлоатација.

(4) Документите од ставот (3) на овој член не смеат да бидат постари од шест месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од нотар.

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој член, по службена должност, доставува барање до Бирото за судски вештачења да изврши процена на деловниот потфат на концесионерот со примена на приходната метода, согласно со Законот за процена.

(6) Бирото за судски вештачења е должно процената од ставот (5) на овој член да ја изврши во рок од 30 дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (5) на овој член и до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини да достави извештај за извршената процена, согласно со Законот за процена.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (7) и (8).

По ставот (4) кој станува став (9) се додаваат пет нови става (10), (11), (12), (13) и (14), кои гласат:

“(10) За давање на согласност за пренос на концесијата за експлоатација на минерални сировини се плаќа надоместок во висина од седум проценти од проценетата вредност на концесијата за експлоатација на минерални сировини, а врз основа на извештајот за процена од ставот (6) на овој член.

(11) Имателот на концесија за експлоатација по извршениот пренос на концесијата, е должен во рок од 30 дена по денот на склучувањето на договорот за пренос на концесијата да го плати надоместокот од ставот (10) на овој член.

(12) Во случај кога имателот на концесија за експлоатација по извршениот пренос на концесијата нема да го плати надоместокот од ставот (10) на овој член, Владата со одлука ќе ја поништи постапката за давање на согласност за пренос на концесијата за експлоатација на минерални сировини.

(13) Надоместокот од ставот (10) на овој член е јавна давачка.

(14) Надоместокот од ставот (10) на овој член е приход на Буџетот на Република Македонија.“

Член 14

Во членот 49 ставот (3) се менува и гласи:

“Концедентот донесува одлука со која дава согласност за преносот на уделни или акции кај субјектот што ги извршил деталните геолошки истражувања и поднел барање за доделување на концесија за експлоатација, како и на концесионерот на кој му е доделена концесија за експлоатација на минерални сировини кои поединечно или во збир би довеле до промена на управувачкиот пакет во друштвото.“

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

“(4) Кон барањето од ставот (2) на овој член се приложува:

- одлука на содружниците, односно акционерите во друштвото со која се дава согласност за преносот на уделите или акциите,

- договор за пренос на уделите или акциите склучен меѓу отстапувачот на уделите или акциите и примателот на уделите или акциите,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган за концесионерот,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган за концесионерот,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност за концесионерот и

- потврда дека со правосилна пресуда не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на одделна дејност за концесионерот.

(5) Документите од ставот (4) на овој член не смеат да бидат постари од шест месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од нотар.

(6) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини во рок од осум дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој член, по службена должност, доставува барање од Бирото за судски вештачења да изврши процена на деловниот потфат на концесионерот со примена на приходната метода, согласно со Законот за процена.

(7) Бирото за судски вештачења е должно процената од ставот (6) на овој член да ја изврши во рок од 30 дена сметано од денот на приемот на барањето од ставот (6) на овој член и до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини да достави извештај за извршената процена, согласно со Законот за процена.“

Ставовите (4), (5) (6) стануваат ставови (8), (9) и (10).

По ставот (7) кој станува став (11) се додаваат шест нови става (12), (13), (14), (15), (16) и (17), кои гласат:

“(12) За давање на согласност за преносот на уделни или акции се плаќа надоместок во висина од седум проценти од проценетата вредност на концесијата за експлоатација на минерални сировини, а врз основа на извештајот за процена од ставот (7) на овој член.

(13) Примателот на уделите или акциите во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на одлуката од ставот (3) на овој член е должен да го плати надоместокот од ставот (12) на овој член.

(14) Уписот на промената при преносот на уделите или акциите во Централниот регистар може да се запише откако ќе се уплати надоместокот од ставот (12) на овој член.

(15) Во случај кога примателот на уделите или акциите по истекот на рокот од ставот (13) на овој член нема да го плати надоместокот од ставот (12) на овој член, Владата со одлука ќе ја поништи постапката за давање на согласноста за пренос на удели или акции.

(16) Надоместокот од ставот (12) на овој член е явна давачка.

(17) Надоместокот од ставот (12) на овој член е приход на Буџетот на Република Македонија.“

Член 15

Во членот 55 став (21) по зборовите: „Република Македонија“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „приходи“ се додаваат зборовите: „и општината на чие подрачје се врши концесиската дејност“.

Член 16

Во членот 59 став (23) по зборовите: „Република Македонија“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „приходи“ се додаваат зборовите: „и општината на чие подрачје се врши концесиската дејност“.

Член 17

Во членот 71 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон за кои стручна оцена (ревизија) врши комисија за ревизија која ја формира концесионерот.“

Во ставот (4) точката на крајот од втората реченица се брише и се додаваат зборовите: „или странски физички лица на кои им е издадена потврда согласно со членот 73 став (13) од овој закон само за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон.“

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:

“(10) Извршената стручна оцена (ревизија) од страна на комисија формирана од страна на концесионерот за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон ја одобрува комисија која ја формира Геолошкиот завод.“

Член 18

Членот 73 се менува и гласи:

„Член 73

Субјекти за изработка на рударски проекти

(1) Изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други рударски проекти од областа на рударството можат да вршат правни лица кои се запишани во Централниот регистар и кои поседуваат овластување за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални сировини.

(2) За добивање на овластувањето од ставот (1) на овој член правните лица кои се запишани во Централниот регистар, вклучувајќи ги и странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија, мора да имаат вработено најмалку едно лице во редовен работен однос и кое поседува лиценца за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други рударски проекти од областа на рударството.

(3) Овластувањето од ставот (1) на овој член го издава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(4) За издавање на овластувањето од ставот (1) на овој член се плаќа надоместок во висина на стварно направените трошоци потребни за негово издавање.

(5) Доколку кај субјектите од ставот (2) на овој член, по издавање на овластувањето за изработка рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други рударски проекти од областа на рударството, се утврди дека не ги исполнуваат условите за издавање на овластувањето, овластувањето за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални сировини престанува да важи.

(6) Лицето кое врши изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални сировини мора да поседува лиценца за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други рударски проекти од областа на рударството и да е во редовен работен однос.

(7) За издавање на овластувањето од ставот (1) на овој член правното лице приложува:

- извод од Централниот регистар на Република Македонија и
- заверен препис од лиценците за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други лица од ставот (2) на овој член.

(8) За добивање на лиценцата од ставот (6) на овој член лицето треба да:

- има положен стручен испит,
- е државјанин на Република Македонија,
- има живеалиште во Република Македонија,
- е дипломиран рударски инженер (диплома за завршено четиригодишно високо образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)),

- со правосилна одлука да не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната и

- има работен стаж од најмалку три години во областа на изработката на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални сировини.

(9) Начинот на спроведување на стручниот испит ќе се спроведува согласно со членовите 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 32-ѓ, 32-е, 32-ж, 32-з, 32-с, 32-и, 32-ј, 32-к, 32-л, 32-љ, 32-м, 32-н, 32-њ, 32-о, 32-п, 32-р, 32-с, 32-т, 32-ќ и 32-у од овој закон.

(10) Формата и содржината на образецот на овластувањето изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(11) На членовите на комисијата од ставот (9) на овој член на надворешните членови - експерти кои не се вработени во органите на државната управа им следува надоместок чија висина ја определува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини во зависност од реално потребните трошоци за работа на членовите на комисијата.

(12) Лиценцата од ставот (6) на овој член ја издава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(13) За издавање на лиценцата од ставот (6) на овој член се плаќа надоместок во висина на стварно направените трошоци потребни за нејзино издавање.

(14) Поблиските услови и начинот на добивање и одземање на овластувањето и лиценцата за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други рударски проекти од областа на рударството, формата и содржината на овластувањето и лиценцата, содржината на програмата за полагање на стручниот испит, како и висината на надоместоците за издавање на овластувањето и лиценцата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(15) За минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални сировини и ревизија на рударски проекти пропишани со овој закон, може да врши и странско правно лице, доколку добие потврда за вршење на наведените работи од органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини. За добивање на потврда правното лице од држава која е членка на Европската унија треба да достави барање и докази со кои се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на соодветната дејност во земјата во која има седиште и дека има дозвола, односно лиценца за вршење на соодветните работи, за кои бара потврда. Доколку во државата не се издава дозвола, односно лиценца странско правно лице од држава членка на Европската унија е должно со барањето да достави доказ од надлежниот орган во таа држава дека согласно со нејзините прописи за вршење на соодветните работи не се издава дозвола, односно лиценца и доказ со кои се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на соодветната дејност во земјата во која има седиште. Врз основа на доставените докази, органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини ќе издаде потврда кои работи, согласно со овој закон, странското правното лице може да ги врши во Република Македонија.

(16) Странско физичко лице кое има овластување од друга држава може да врши работи на изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални сировини и ревизија на рударски проекти во Република Македонија само за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон, доколку овластувањето е потврдено од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(17) Странско физичко лице може да ги врши работите од ставот (16) на овој член во правно лице регистрирано во Централниот регистар за вршење на тие работи само за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон.

(18) Странските физички и правни лица за изработка и ревизија на рударски проекти и изведување и надзор на рударски работи за површинска и подземна експлоатација и преработка на минерални сировини за минералните сировини од членот 4 став (2) алинеја 1 од овој закон се должни да имаат осигурување за одговорност за штета во осигурителна компанија во Република Македонија, која би можела со нивната работа да им се предизвика на концесионерот или на трети лица.“

Член 19

Во членот 75 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

“(4) Доколку концесионерот задочни со исплата на концесискиот надоместок, покрај главнината му се пресметува и законска казнена камата, согласно со Законот за облигационите односи.“

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини во рок од 15 дена сметано од првиот ден на доцнење на исплатата на концесискиот надоместок до концесионерот електронски доставува опомена во рок од 45 дена сметано од денот на приемот на опомената да го плати долгуваниот концесиски надоместок.

(6) Доколку концесионерот не го плати концесискиот надоместок во рокот од ставот (5) на овој член органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини ќе започне постапка за еднострочно раскинување на договорот за концесија.“

Член 20

По членот 76 се додава нов член 76-а, кој гласи:

„Член 76-а

Обврска на концесионерите за електронско пријавување на товарните минерални сировини

(1) Концесионерите кои имаат концесии за експлоатација на минерални сировини податоците од товарена експлоатирана минерална сировина се должни да ги пријават на информациски систем за поднесување на пријава за товарена експлоатирана минерална сировина, востановен во Управата за јавни приходи согласно со закон.

(2) Податоците за товарената експлоатирана минерална сировина концесионерите се должни да ги пополнат во информацискиот систем пред товарот да го напушти концесискиот простор.

(3) За успешно пријавена товарена експлоатирана минерална сировина Управата за јавни приходи преку информациски систем на концесионерот му доставува потврда за успешен внес на товарената експлоатирана минерална сировина.

(4) Товарената експлоатирана минерална сировина може да го напушти концесискиот простор само доколку е доставена потврдата.

(5) Концесионерите од ставот (1) на овој член за да вршат правилна пријава на податоци од товарена експлоатирана минерална сировина треба да поседуваат соодветни мерни инструменти, како и соодветна опрема за електронско поврзување во информацискиот систем на Управата за јавни приходи.

(6) Поблиските услови за начинот на пријавувањето на товарената експлоатирана минерална сировина, како и за минимално-техничките услови за поставувањето на информацискиот систем од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на финансите.“

Член 21

Во членот 113 став (1) зборовите: “министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: “Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 22

По членот 122 се додава нов член 122-а, кој гласи:

“Член 122-а

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 32-д од овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за економија и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Министерството за економија согласно со членот 32-с став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 32-с став (5) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 32-и став (9) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 32-д од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 32-и ставови (5) и (6) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 32-т став (7) од овој закон.“

Член 23

Во членот 126 во ставот (1) по алинејата 3 се додаат две нови алинеи 4 и 5, кои гласат:

“- податоците за товарената експлоатирана минерална сировина не ги пополнни во информацискиот систем пред товарот да го напушти концесискиот простор,

- товарената експлоатирана минерална сировина го напушти концесискиот простор без издадена потврда од Управата за јавни приходи.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице и службеното лице во органот надлежен за работите од областа на минералните сировини, ако не започне постапка за единствен раскин на концепцијата за експлоатација на минерални сировини во рокот определен во членот 75 став (5) од овој закон или започне постапка за единствен раскин на концепцијата за експлоатација на минерални сировини без да ја достави опомената за плаќање на концесискиот надоместок од членот 75 став (5) од овој закон до концепционерот.“

Член 24

Министерството за економија го воспоставува единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит за добивање на лиценци во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 25

Министерството за економија во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон го воспоставува Регистарот за издадени овластувања и лиценци.

Член 26

Лицето кое поседува овластување за изработка на геолошка документација, односно лиценца за изработка на геолошка документација и овластување за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, односно лиценца за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација кое до денот на влегувањето во сила на овој закон има најмалку пет години работно искуство во соодветна област, може да поднесе барање за запишување во Регистарот во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува потребната документација од членот 32-а од овој закон за овластувања и лиценци за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања, односно од членот 73 став (8) од овој закон за овластување и лиценца за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација и прерада

ботка на минерални сировини од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ број 136/12, 25/13 и 93/13).

Министерството за економија во рок од 30 дена од доставувањето на барањето согласно со ставовите 1 и 2 на овој член, доколку ги исполнува условите, му издава лиценца и го евидентира лицето во Регистарот за издадени овластувања и лиценци.

Доколку лицето од ставот 1 на овој член не поднесе барање во рокот од ставот 1 на овој член, лиценцата му се одзема.

Член 27

Методологијата за начинот на процената на концепцијата за експлоатација на минерални сировини ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 28

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 29

Започнатите постапки за полагање на стручен испит до денот на започнувањето на примена на овој закон ќе завршат според одредбите од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ број 136/12, 25/13 и 93/13).

Член 30

Одредбите од членот 9 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите од членот 73 став (9) утврден во членот 18 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите од членот 20 од овој закон во делот на задолжително пријавување на податоците од товарена експлоатирана минерална сировина на информациски систем за поднесување на пријава за товарена експлоатирана минерална сировина, ќе започне да се применува од 1 јануари 2015 година.

Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LËNDË TË PARA MINERALE

Neni

Në Ligjin për lëndë të para minerale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 136/12, 25/13 dhe 93/13) në nenin 3 pas pikës 3 shtohen dy pika të reja 4 dhe 5, si vijojnë:

"4. Hulumtime shkencore gjeologjike janë hulumtimet të cilat bëhen me qëllim të fitimit të arritjeve të reja shkencore në sfera të ndryshme të gjeologjisë;

5. Hulumtime gjeologjike të prospeksionit janë hulumtimet gjeologjike të cilat bëhen për vlerësimin e potencialit për ekzistimin dhe zbulimin e lëndëve të para minerale në hapësirë më të madhe;".

Pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dhe 44 bëhen pika 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dhe 46.

Neni 2

Neni 7 ndryshohet si vijon:

"Neni 7**Hulumtime shkencore gjeologjike**

(1) Hulumtime shkencore gjeologjike mund tē kryejnē personat fizikē nga sferat gjeologjike shkencore me qëllim tē përsosjeve studimore, si dhe personat juridikē nga sfera e shkencave gjeologjike pér nevojat e realizimit tē projekteve shkencore.

(2) Hulumtimet shkencore gjeologjike bëhen nē kohëzgjatje prej:

- dy viteve pér persona fizikē dhe
- katër vite pér persona juridikē nga sfera e shkencave gjeologjike.

(3) Pér kryerjen e hulumtimeve shkencore gjeologjike personat nga paragrafi (1) tē këtij neni, dorëzojnë kërkeshë pér marrjen e pëlqimit te Enti Gjeologjik i Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Enti Gjeologjik).

(4) Nëse kërkeshën nga paragrafi (3) i këtij neni e dorëzon person fizik, kërkeshës i bashkëngjiten:

- vërtetimi nga institucioni i arsimit tē lartë se kërkuesi e ka paraqitur temën pér hulumtim,
- titulli i temës së miratuar pér përsosje studimore me arsyetim tē saj,
- hapësira e paraparë pér hulumtime shkencore gjeologjike e përcaktuar me
- koordinata nē hartën gjeologjike nē masë 1: 00 000 ose 1: 200 000 dhe
- periudha e kohëzgjatjes së hulumtimit.

(5) Nëse kërkeshën nga paragrafi (3) i këtij neni, e dorëzon person juridik nga sfera e shkencave gjeologjike, kërkeshës i bashkangjitten:

- një ekzemplar i projektit shkencor nē original,
- arsyetim i kërkeshës dhe temës,
- hapësira e paraparë pér hulumtime shkencore dhe gjeologjike me koordinata nē hartë gjeologjike nē masë 1: 100 000 ose 1 : 200 000 dhe
- periudha e kohëzgjatjes së hulumtimit.

(6) Nëse vlerësohet se janë plotësuar kushtet pér dhënien e pëlqimit nga paragrafi (3) tē këtij neni, pëlqim jepet nē afat prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkeshës.

(7) Pas përfundimit tē hulumtimeve gjeologjike shkencore nga paragrafi (1) i këtij neni personi fizik i cili i ka kryer hulumtimet detyrohet nē afat prej një viti nē Entin Gjeologjik tē dorëzojë një ekzemplar original nga punimi shkencor (punë e magjistraturës, derertacion i doktoraturës dhe ngjashëm).

(8) Pas përfundimit tē hulumtimeve shkencore gjeologjike nga paragrafi (1) i këtij neni personi juridik i cili i ka kryen hulumtimet detyrohet nē afat prej një viti nē Entin Gjeologjik tē dorëzojë një ekzemplar original nga punimi shkencor ose lloji tjetër i dokumentacionit i cili është i përpiluar nē bazë tē hulumtimeve tē kryera shkencore gjeologjike."

Neni 3

Pas nenit 7 shtohen pesë nene tē reja 7-a, 7-b, 7-v, 7-g dhe 7-d, si vijojnë:

"Neni 7-a**Hulumtime gjeologjike tē prospeksionit**

(1) Hulumtime gjeologjike tē prospeksionit kryhen me qëllim tē përcaktimit tē hapësirave potenciale pér kryerjen e hulumtimeve detajore gjeologjike.

(2) Hulumtime gjeologjike tē prospeksionit mund tē kryhen nē tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, përvëç nē hapësira pér tē cilat mbahet procedurë me iniciativë pér ndarjen e koncesioneve pér hulumtime

detajore gjeologjike, nē hapësira tanimë tē ndara nēn koncesione pér kryerjen e hulumtimeve detajore gjeologjike, hapësira tē hulumtuara dhe koncesione pér eksplotatim tē lëndëve tē para minerale.

(3) E drejtë pér kryerjen e hulumtimeve gjeologjike tē prospeksionit fitohet me marrjen e koncesionit pér hulumtime gjeologjike tē prospeksionit, ndërsa tē cilën e ndan Qeveria e Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtutjeshëm: koncedenti) nē bazë tē thirrjes publike me ankand elektronik nën kushte dhe nē mënyrë tē përcaktuar me këtë ligj dhe Ligjin pér koncesione dhe partneritet privat publik.

(4) Koncesion pér hulumtime gjeologjike tē prospeksionit mund tē fitojë secili person juridik, duke i përfshirë edhe personat e huaj juridikë me degë tē regjistruar me Regjistrin Qendror tē Republikës së Maqedonisë, ndërsa tē cilët i plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër.

(5) Hapësira nē tē cilën ndahet koncesioni pér kryerjen e hulumtimeve gjeologjike tē prospeksionit është maksimum deri nē 5 000 km².

(6) Koncesioni pér hulumtime gjeologjike tē prospeksionit ndahet nē periudhë deri nē dy vite, pa mundësi pér vazhdimin e tyre.

(7) Procedura pér ndarjen e koncesionit pér hulumtime gjeologjike tē prospeksionit fillon me parashtimin e iniciativës te organi i administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve tē para minerale.

(8) Të drejtë pér tē parashtuar iniciativë pér kryerjen e hulumtimeve gjeologjike tē prospeksionit ka secili organ i administratës shtetërore, si dhe çdo person juridik, duke i përfshirë edhe personat e huaj juridikë me filial tē regjistruar nē Regjistrin Qendror tē Republikës së Maqedonisë.

(9) Iniciativës nga paragrafi (8) i këtij neni, i bashkëngjitet:

- arsyetim dhe tē dhëna themelore pér parashtuesin e iniciativës,
- periudha nē tē cilën kërkohet ndarja e koncesionit dhe
- hapësira nē tē cilën do tē kryheshin hulumtimet gjeologjike tē prospeksionit tē shënuar nē hartën topografike nē masë 1:200 000 me koordinata tē futura.

(10) Organi i administratës shtetërore kompetent pér punët nga sfera e lëndëve tē para minerale nē afat prej tetë ditësh, duke llogaritur nga dita e pranimit tē iniciativës nga paragrafi (8) i këtij neni me aktvendim do ta refuzojë tē njëjtën, nëse kërkuesi nuk e bashkëngjitet dokumentacionin nga paragrafi (9) i këtij neni.

(11) Pas shqyrtimit tē iniciativës nga paragrafi (9) i këtij neni, nē afat prej 15 ditësh ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pér punët nga sfera e lëndëve tē para minerale te koncedenti dorëzon propozim tē arsyetuar dhe vendim pér fillimin e procedurës pér ndarjen e koncesionit pér kryerjen e hulumtimeve gjeologjike tē prospeksionit.

(12) Pas shqyrtimit tē propozimit tē arsyetuar nga paragrafi (11) i këtij neni, Qeveria e Republikës së Maqedonisë merr vendim pér fillimin e procedurës pér ndarjen e koncesionit pér kryerjen e hulumtimeve gjeologjike tē prospeksionit.

(13) Pas marrjes së vendimit nga paragrafi (12) i këtij neni, procedura pér ndarjen e koncesionit pér kryerjen e hulumtimeve gjeologjike tē prospeksionit zbatohet me thirrje publike me ankand elektronik nē pajtim me Ligjin pér koncesione dhe partneritet privat publik.

(14) Thirrja publike nga paragrafi (13) i këtij neni shpallet nē "Gazeten Zyrtare tē Republikës së Maqedonisë", nē një gazetë ditore që botohet nē gjuhën maqedonase, nē një gazetë ditore që botohet nē gjuhën që e flasin së paku 20% tē qytetarëve tē cilët flasin gjuhë zyrtare tē ndryshme nga gjuha maqedonase, si dhe nē sistemin e-koncesione tē Ministrisë së Ekonomisë.

(15) Çdo person juridik i vendit apo i huaj ka të drejtë të regjistrohet në sistemin e-koncesione të Ministrisë së Ekonomisë. Me regjistrimin merret fjalëkalim, me të cilin qaset në sistemin e-koncesione të Ministrisë së Ekonomisë. Dokumentacioni i tenderit mund të merret në formë elektronike pas regjistrimit në sistem.

(16) Në procedurën për ndarjen e koncessionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit, Komisioni kryen evalum të plotë të aftësisë së ofertuesve dhe të ofertave të dorëzuara parimore.

(17) Aftësia e ofertuesve nga paragrafi (16) i këtij neni para së gjithash, dëshmohet me këto dokumente:

- dokument për veprimtaritë të regjistruar,
- deklaratë të ofertuesit se në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar aktgjykim i plotfuqishëm për pjesëmarrje në organizatë kriminale, korruzion, mashtrim apo larje parash,
- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent,
- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent,
- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës, përkatësish ndalim të përkohshëm për kryerjen e veçantë,
- vërtetim për tatime dhe kontributet e paguara,
- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim për vepër penale dhe
- raporte financiare pozitive, së paku për vitin e fundit. Nëse personi juridik është regjistruar në periudhë më të shkurtër se kjo, raportet financiare dorëzohen për periudhën nga regjistrimi.

(18) Dokumentet nga paragrafi (17) i këtij neni, detajisht do të arsyetohen në dokumentacionin e tenderit.

(19) Në bazë të evaluimit të realizuar, Komisioni në mënyrë elektronike i njofton të gjithë ofertuesit të cilët kanë parashtruar ofertë të pranueshme të marrin pjesë në ankandin elektronik si fazë përfundimtare para ndarjes së koncessionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit.

(20) Çmimi fillestari dhe baza për ankand në ankandin elektronik është kompensimi më i lartë koncesional i ofruar nga ana e ofertuesve të cilët kanë parashtruar ofertë të pranueshme në procedurën e zbatuar për ndarjen e koncessionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit.

(21) Ankandi elektronik është proces i përsëritshëm i ankandit pozitiv i cili realizohet sipas evaluimit të parë të plotë të ofertave në të cilin ofertuesit e përshtatshëm kanë mundësi, ekskuluzivisht me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, t'i revidojnë çmimet e dhëna, ashtë që rangimi bëhet në mënyrë automatike me ndihmën e mjeteve elektronike.

(22) Parashtruesve të ofertave të cilët janë të kompletuara në hapjen publike nga thirrja publike, Komisioni u dorëzon thirrje për pjesëmarrje në ankandin elektronik për ndarjen e koncessionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit, ndërsa parashtruesve të ofertave të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacion të kompletar u dorëzon njoftim elektronik se nuk do të marrin pjesë në ankandin elektronik.

(23) Ankandi elektronik do të mbahet nëse në shpallje është paraqitur vetëm një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet e dhëna në thirrjen publike dhe dokumentacionin e tenderit dhe oferta e tij do të konsiderohet ofertë më e lartë në ankandin elektronik.

(24) Ankandi elektronik fillon me shpalljen e çmimit fillestari dhe zbatohet në formë të ankandit nga ana e pjesëmarrësve. Për procedurë të zbatuar me sukses të ankandit publik është e nevojshme të ketë më së paku një ofertë. Ankandi publik nuk mund të zgjatë më shkurt se 15 minuta.

(25) Lartësia e hapit minimal të rr jitës së vlerës për koncession për hulumtime gjeologjike të prospeksionit arrin prej 1 deri 10 përqind të çmimit fillestari.

(26) Ankandi elektronik konsiderohet si i përfunduar në momentin e kalimit të kohës së caktuar në shpallje, me ç'ra stëpim në kalimin e tre minutave të fundit nga koha e caktuar për kohëzgjatjen e ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve është dhënë ofertë, afati i fundit për përfundimin e ankandit publik vazhdohet edhe për tre minuta, ndërsa do të përfundojë kur në periudhën nga tre minutat e fundit nuk ka ofertë të re të dhënë.

(27) Ankandi elektronik vazhdon pa kufi derisa në interval kohorë prej tre minutash ka ofertë të re.

(28) Si ofertues më i volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmim të fundit dhe që paraqet çmim më të lartë për ndarjen e koncessionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit.

(29) Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përpilon procesverbal për ankandin e zbatuar publik, që është pjesë përbërëse nga rapporti me shkrim për evaluim me propozim për zgjedhje të ofertës më të volitshme. Raporti dorëzohet te koncedenti.

(30) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, menaxhon dhe operon me sistemin elektronik për ankand elektronik për ndarjen e koncessionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit.

(31) Pas zbatimit të procedurës nga paragrafët (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28) dhe (29) nga ky nen për zgjedhjen për ofertues më të volitshëm, Qeveria miraton vendim për ndarjen e koncessionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit.

(32) Vendimi nga paragrafi (31) i këtij neni përmban të dhëna për:

- personin juridik të cilil i është ndarë koncesioni për hulumtime gjeologjike të prospeksionit,
- qëllimet dhe mënyrën e kryerjes së hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit të lëndëve të para minerale,
- hapësirën për kryerjen e hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit,
- periudhën në të cilën ndahet koncesioni,
- afatin për pagim të shumës së ofruar në procedurën për ndarjen e koncessionit,
- afatin për parashtrimin e Elaboratit për hulumtimet e realizuara gjeologjike të prospeksionit teorgan i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale dhe
- kushte tjera të caktuara me ligj.

(33) Vendimi për ndarjen e koncessionit shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 7-b **Marrëveshja për koncesion për hulumtime gjeologjike të prospeksionit**

(1) Në bazë të vendimit për ndarje të koncessionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit, koncedenti dhe koncessionari nënshkruajnë marrëveshje për koncesion për hulumtime gjeologjike të prospeksionit.

(2) Marrëveshjen për koncesion për hulumtime gjeologjike të prospeksionit në emër të koncedentit e nënshkruan ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në afat prej 15 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të vendimit për ndarje të koncessionit.

(3) Marrëveshja për koncesion për hulumtime gjeologjike të prospeksionit të lëndëve të para minerale përmban dispozita të caktuara në pajtim me Dekretin për përbajtjen e marrëveshjes për themelimin e partneritetit privat publik dhe marrëveshjen për koncesion të të mirave me interes të përgjithshëm.

Neni 7-v

Obligime të poseduesit të koncesionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit

(1) Poseduesi i koncesionit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit gjatë kryerjes së hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit është i detyruar:

- në afat prej 120 ditëve nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për koncesion për hulumtime gjeologjike të prospeksionit te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale të parashtrojë projekt për kryerjen e hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit paraprakisht të reviduar nga Enti Gjeologjik në pajtim me nenin 30-a paragrafi (2) i këtij ligji,

- punët t'i realizojë në pajtim me projektin për kryerje të hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit, standarde dhe normativat teknike me të cilat është rregulluara realizimi i atyre punëve,

- në Entin gjeologjik çdo tre muaj të parashtrojë raport për hulumtimet gjeologjike të prospeksionit të realizuara me të dhëna numerike në pajtim me dinamikën për kryerje të hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit, kurse me qëllim të integrimit të të dhënavë në Sistemin gjeologjik informativ,

- me kalimin e ditës së fundit të koncesionit për hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit në organin e administratës shtetërore për kryerje të punëve nga sfera e lëndëve të para minerale të parashtrojë elaborat të reviduar nga hulumtimet gjeologjike të prospeksionit, kurse në të cilin në tërësi do të paraqiten metodat e aplikuara të hulumtimeve, lokacionet e ekzemplarëve që janë marrë, analiza nga ekzemplarët dhe ngjashëm.

(2) Poseduesi i koncesionit gjatë kryerjes së hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit në terren detyrohet të ketë:

- projekt për kryerje të hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit,

- libër përmbytje e evidencës për hulumtimet e kryera gjeologjike të prospeksionit dhe

- aktvendim për caktimin e personit përgjegjës për realizimin e punëve gjatë kryerjes së hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit.

(3) Formën, përbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së librit nga paragrafi (2) alineja 2 e këtij neni e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sféra e lëndëve të para minerale.

Neni 7-g

Prishja e njëanshme e marrëveshjes koncession për hulumtime gjeologjike të prospeksionit

(1) Koncedenti në mënyrë të njëanshme do ta ndërpretë marrëveshjen për koncesion për hulumtime gjeologjike të prospeksionit nëse koncesionari:

- nuk fillon me kryerjen e hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit në afat prej 30 ditëve illogaritur nga dita e parashtrimit të projektit për kryerjen e hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale,

- ndërpret me kryerjen e hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit më gjatë se gjashtë muaj,

- nuk i parashtron raporton nga nenin 7-v paragrafi (1) alineja 3 e këtij ligji dhe

- nuk i kryen punët hulumtuese të parapara me projektin për kryerje të hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale

miraton vendim për ndërprerje të njëanshme të marrëveshjes për koncesion për hulumtime gjeologjike të prospeksionit.

(3) Vendimi për ndërprerje të njëanshme të marrëveshjes për koncesion për hulumtime gjeologjike të prospeksionit publikohet në "Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

(4) Në bazë të vendimit nga paragrafi (3) i këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në afat prej 15 ditësh, e njofton koncesionarin për ndërprerje të njëanshme të marrëveshjes për koncesion.

Neni 7-d
Pronësia e rezultateve nga hulumtimet gjeologjike të prospeksionit

(1) Rezultatet e fituara me kryerjen e hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit të paraqitura në Elaboratin për hulumtime gjeologjike të prospeksionit të kryera janë pronësi e koncesionarit.

(2) Rezultatet nga hulumtimet gjeologjike të prospeksionit të kryera nuk mund të barten në pronësi të personit tjeter.

(3) Koncesionari në pajtim me nenin 10 paragrafi (6) i këtij ligji mund të parashtrojë kërkesë për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore në më shumë lokacione në sipërfaqë të përgjithshme që nuk tejkalon 2,5% të sipërfaqes së përgjithshme të koncesionit të ndarë për hulumtime gjeologjike të prospeksionit.

(4) Kërkesën nga paragrafi (3) i këtij neni, koncesionari mund ta parashtrojë pasi do të përfundojë vlerësimi profesional (revizioni) i Elaboratit për hulumtime gjeologjike të prospeksionit të kryera.

(5) Pas parashtrimit të kërkesës nga paragrafi (3) i këtij neni rezultatet nga sipërfaqja e mbetur prej 97,5% të fituara me kryerjen e hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit të dhëna në Elaboratin për hulumtime gjeologjike të prospeksionit të kryera kalojnë në pronësi të Republikës së Maqedonisë.

(6) Nëse poseduesi i rezultateve nga hulumtimet gjeologjike të prospeksionit të kryera të dhëna në Elaboratin për hulumtime gjeologjike të prospeksionit të kryera në afat prej 30 ditëve, illogaritur nga dita e skadimit të koncesionit për koncesionin për hulumtime gjeologjike të prospeksionit nuk parashtron kërkesë për ndarje të koncesionit për kryerje të hulumtimeve gjeologjike detajore të njëjtat të kalojnë në pronësi të Republikës së Maqedonisë."

Neni 4

Në nenin 10 paragrafi (6) pas fjalëve: "Në rast kur kërkesën për marrjen e koncesionit për hulumtimeve gjeologjike detajore e parashtrjnë" shtohen fjalët: "pronari i rezultateve nga hulumtimet e kryera gjeologjike të prospeksionit,".

Neni 5

Në nenin 13 pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8), si vijojnë:

"(7) Të drejtë të parashtrojë iniciativë për kryerje të hulumtimeve gjeologjike detajore e ka secili organ i administratës shtetërore për:

- lokalitete të përcaktuara në pajtim me hulumtimet bazë gjeologjike,

- lokalitete të përcaktuara në pajtim me hulumtimet gjeologjike të prospeksionit,

- lokalitete për të cilat është hequr koncesioni për hulumtime gjeologjike detajore ose eksploatimi i lëndëve të para minerale dhe

- lokalitetet për të cilat procedura për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore është anuluar.

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni nuk aplikohen dispozitat nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni."

Neni 6

Në nenin 15 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Procedura për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore bëhet nëpërmjet thirrjes publike dhe e zbaton Komisioni për zbatimin e procedurës për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore (në tekstin e mëtejmë: Komisioni), në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe të Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik."

Pas paragrafi (3) shtohen 17 paragrafë të rindj (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) dhe (20), si vijojnë:

"(4) Thirja publike nga paragrafi (3) i këtij neni publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", në një gazetë ditore që botohet në gjuhën maqedonase, në një gazetë ditore që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga gjuhja maqedone, si dhe në sistemin e-koncione të Ministrisë së Ekonomisë.

(5) Çdo person juridik i vendit ose i huaj ka të drejtë të regjistrohet në sistemin e-koncesione të Ministrisë së Ekonomisë. Me regjistrimin merret fjalëkalim, me të cilën qaset në sistemin e-koncesione në Ministrinë e Ekonomisë. Dokumentacioni i tenderit mund të merret në mënyrë elektronike pas regjistrimit në sistem.

(6) Në procedurën për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore, Komisioni kryen evaluim të plotë të aftësisë së ofertuesve dhe të ofertave të para të parashtruara.

(7) Aftësia e ofertuesve nga paragrafi (6) i këtij neni para së gjithash, dëshmohet me dokumentet në vijim:

- dokument për veprimtarit të regjistruar,
- deklaratë të ofertuesit se në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar aktgjykim i plotfuqishëm për pjesëmarrje në organizatë kriminale, korruption, mashtrim ose larje parash,
- vërtetim se nuk është hapur procedurë përfalimentim nga organi kompetent,
- vërtetim se nuk është hapur procedurë përliguidim nga organi kompetent,
- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion për kundërvajtje për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, përkatësisht ndalim të përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së vezantë,
- vërtetim përfatim se nuk është hapur procedurë përliguidim nga organi kompetent,
- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim për veprën penale dhe
- raporte pozitive financiare, së paku për vitin e fundit. Nëse personi juridik është i regjistruar në periudhë më të shkurtër se kjo, raportet financiare parashtron përiudhën nga regjistrimi.

(8) Dokumentet nga paragrafi (7) i këtij neni detajisht do të arsyetohej në dokumentacionin e tenderit.

(9) Në bazë të evaluimit të kryer, Komisioni në formë elektronike i njofton të gjithë ofertuesit të cilët kanë parashtruar ofertë të pranueshme të marrin pjesë në ankand elektronik si fazë përfundimtare para ndarjes së koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore.

(10) Çmimi fillestari dhe baza për ankand në ankand elektronik është kompensimi më i lartë i ofruar koncesionerit nga ana e ofertuesve të cilët kanë parashtruar ofertë të pranueshme në procedurë të zbatuar për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore.

(11) Ankandi elektronik është proces i përsëritshëm i ankandit pozitiv që realizohet pas evaluimit të plotë të parë të ofertave në të cilën ofertuesit e volitshëm kanë mundësi, ekskluzivisht me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, t'i revidojnë çmimet e dhëna, në mënyrë që rangimi bëhet në mënyrë automatike me ndihmën e mjeteve elektronike.

(12) Parashtruesve të ofertave të cilat janë të kompletuara në hapjen publike nga thirrja publike, Komisioni u dërgon ftesë për pjesëmarrje në ankand elektronik për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore, kurse parashtruesve të ofertave të cilët nuk kanë parashtruar dokumentacion të kompletuar u parashtron njofit elektronik se nuk do të marrin pjesë në ankandin elektronik.

(13) Ankandi elektronik do të mbahet nëse në shpallje është paraqitur edhe vetëm një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet e paraqitura në thirrjen publike dhe dokumentacionin e tenderi dhe oferta e tij do të konsiderohet si oferta më e lartë në ankandin elektronik.

(14) Ankandi elektronik fillon me shpalljen e çmimit fillestari dhe zbatohet nëpërmjet ankandit nga ana e pjesëmarrësve. Për procedurë të zbatuar me sukses të ankandit publik nevojitet të ketë së paku një ofertë. Ankandi publik nuk mund të zgjatë më shkurtë se 15 minuta.

(15) Lartësia e hapit minimal të rritjes së vlerës për koncesion për hulumtime gjeologjike detajore është prej 1 deri 10 përqind nga çmimi fillestari.

(16) Ankandi elektronik konsiderohet si i mbaruar në momentin e skadimit të kohës së caktuar në shpallje, me ç'rast nëse në skadimin e tre minutave të fundit nga koha e caktuar për kohëzgjatjen e ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve është dhënë ofertë, afati përfundimtare përmbarimin e ankandit publik vazhdon edhe për tre minuta, kurse do të mbarojë kur për periudhë prej tre minutave të ardhshme nuk ka ofertë të re të dhënë.

(17) Ankandi elektronik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në interval kohor prej tre minutave ka ofertë të re.

(18) Si ofertues më i volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmim të fundit dhe që paraqet çmim më të lartë për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore.

(19) Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përpilon procesverbal për ankandin publik të zbatuar, që është pjesë përbërëse e raportit me shkrim përfundimtare përmbarimin e ankandit publik vazhdon edhe për tre minuta, kurse do të mbarojë kur për periudhë prej tre minutave të ardhshme nuk ka ofertë të re të dhënë.

(20) Organit i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, menaxhon dhe operon me sistemin elektronik për ankand elektronik për ndarje të koncesionit për hulumtime gjeologjike detajore."

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (21), (22) dhe (23).

Neni 7

Pas nenit 30 shtohet nen i ri 30-a, si vijon:

"Neni 30-a Dokumentacioni gjeologjik për kryerje të hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit

(1) Dokumentacioni gjeologjik i hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit përbëhet prej:

- projektit për kryerje të hulumtimeve gjeologjike të prospeksionit dhe
- elaboratatit për hulumtime e kryera gjeologjike të prospeksionit.

(2) Dokumentacionin nga paragrafi (1) i këtij neni e revidon Enti Gjeologjik në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të tyre përfundimtare.

(3) Përbajtjen dhe mënyrën e përpilimit të dokumentacionit gjeologjik nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e lëndëve të para minerale."

Neni 8

Në nenin 32 paragrafët (8), (9), (10), (11) dhe (12), ndryshohen si vijojnë:

"(8) Për lëshimin e autorizimit nga paragrafi (1) të këtij personi juridik parashtron:

- certifikatë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë dhe

- kopje të verifikuar të licencave për përpilimin e dokumentacionit gjeologjik, realizimin dhe mbikëqyrjen e hulumtimeve gjeologjike të personave nga paragrafi (2) i këtij neni."

(9) Formën dhe përbajtjen e formularit të autorizimit për përpilim të dokumentacionit gjeologjik, kryerje dhe mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike i përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(10) Për lëndët e para minerale nga neni 4 paragrafi (2) alineja 1 e këtij ligji përpilim të dokumentacionit gjeologjik, realizim dhe mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike dhe revizion të dokumentacionit gjeologjik të caktuar me këtë ligj, mund të kryejë edhe personi juridik i huaj, nëse merr vërtetim për kryerje të punëve të theksuara nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale. Për marrjen e vërtetimit, personi juridik nga shteti që është anëtar i Bashkimit Evropian duhet të parashtrojë kërkese dhe prova me të cilat konfirmohet se personi është i regjistruar për kryerjen e veprimtarisë në shtetin në të cilin ka seli dhe se ka leje, përkatesisht licence për kryerjen e punëve përkatëse, për të cilat kërkon vërtetim. Nëse në shtetin nuk jepet leje përkatesisht licence, personi juridik i huaj nga shteti anëtar i Bashkimit Evropian është i detyruar me kërkësen të parashtrojë provë nga organi kompetent i atij shteti se në pajtim me rregullat e tij për kryerjen e punëve përkatëse nuk lëshohet leje, përkatesisht licence dhe provë me të cilat konfirmohet se personi është i regjistruar për kryerjen e veprimtarisë përkatëse në shtetin në të cilin ka seli. Në bazë të provave të parashtruara, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, do të lëshojë vërtetim se cilat punë, në pajtim me këtë ligj, personi juridik i huaj mund t'i kryejë në Republikën e Maqedonisë.

(11) Personi juridik i huaj i cili ka autorizim nga shteti tjeter mund të kryejë punë të përpilimit të dokumentacionit gjeologjik, realizim dhe mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike dhe revizion të dokumentacionit gjeologjik në Republikën e Maqedonisë vetëm për lëndë të para minerale nga neni 4 paragrafi (2) alineja 1 e këtij ligji, nëse autorizimi është konfirmuar nga ana e organit të administratës shtetërore për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(12) Personi fizik i huaj mund t'i kryejë punët nga paragrafi (11) të këtij neni në personin juridik të regjistruar në Regjistrin Qendror për kryerjen e atyre punëve vetëm për lëndët e para minerale nga neni 4 paragrafi (2) alineja 1 e këtij ligji."

Pas paragrafit (12) shtohet paragraf i ri (13), si vijon:

"(13) Personat e huaj fizikë dhe juridikë për përpilim të dokumentacionit gjeologjik, realizim dhe mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike dhe revizion të dokumentacionit gjeologjik për lëndët e para minerale nga neni 4 paragrafi (2) alineja 1 e këtij ligji, janë të obliguar të kenë sigurimi për përgjegjësi për dëm në kompani sigurimi në Republikën e Maqedonisë, që do të mundte me punën e tyre t'u shkaktohet koncesionarit ose personave të tretë."

Neni 9

Pas nenit 32 shtohen 25 nene të reja 32-a, 32-b, 32-v, 32-g, 32-d, 32-gj, 32-e, 32-zh, 32-z, 32-x, 32-i, 32-j, 32-k, 32-ll, 32-l, 32-m, 32-n, 32-nj, 32-o, 32-p, 32-r, 32-s, 32-t, 32-q dhe 32-u, si vijojnë:

"Neni 32-a

Kushte për dhënien e provimit profesional për marrje të licencës

(1) Provimin profesional për marrjen e licencës për përpilim të dokumentacionit gjeologjik, realizim dhe mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike (në tekstin e mëtejme: provimi professional) jepet për shkak të kontrollimit të njohurisë së nevojshme profesionale nga fusha përkatëse.

(2) Provim profesional doemos duhet të japë personi i cili i plotëson kushtet në vijim:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

- të ketë vendbanim në Republikën e Maqedonisë,
- të jetë inxhinier i diplomuar i gjeologjisë (diplomë për arsim të lartë katërvjeçar të mbaruar ose diplomë me 300 kredi sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK)),

- me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë kumtuar ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës derisa zgjasin pasojat nga ndalimi dhe

- të ketë së paku pesë vite përvjetore pune në fushën e përpilimit të dokumentacionit gjeologjik.

Neni 32-b

Mënyra e zbatimit të provimit

(1) Provimi profesional përbëhet prej dy pjesëve në vijim:

- pjesa e parë (pjesë teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve dhe

- pjesa e dytë (shembulli praktik), me të cilën kontrollohet aftësia praktike e kandidatëve.

(2) Pjesa e parë e provimit profesional nga paragrafi (1) e këtij neni jepet me shkrim në mënyrë elektronike, me përgjigje të një numri të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(3) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga:

- shembulli praktik dhe

- pyetje të cilave kandidati duhet t'u përgjigjet në bazë të analizës së shembullit praktik.

Neni 32-v

Programi për dhënien e provimit

(1) Provimi jepet sipas programit në të cilin janë përfshirë lënda, rregullat dhe literatura.

(2) Programin për dhënien të provimit nga fusha përkatëse e miraton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

Neni 32-g

Komisioni për verifikim të bazave të pyetjeve dhe shembujve praktikë të provimit

(1) Bazat e pyetjeve për pjesën e parë dhe bazat e shembuje praktikë për pjesën e dytë të provimit nga neni 32-b i këtij ligji i përpilojnë profesorë nga sfera e hulumtimeve gjeologjike dhe xehetarisë dhe persona të cilëve u është lëshuar licence për përpilim të dokumentacionit gjeologjik, realizim dhe mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike dhe licence për përpilim të projekteve xehetare për eksplotatim sipërfaqësor dhe nëntokësor, përpunim të lëndëve të para minerale dhe projekte tjera xehetare nga sfera e xehetarisë dhe kanë së paku dhjetë vite përvjetore pune në fushën përkatëse, të caktuara nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(2) Pyetjet nga pjesa e parë e provimit dhe pyetjet dhe shembujt praktikë nga pjesa e dytë e provimit i verifikon Komisioni i përbërë nga:

- dy përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, të caktuar nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale,

- një përfaqësues nga Enti Gjeologjik i Republikës së Maqedonisë dhe

- dy përfaqësues nga radhët e punëtorëve profesionalë dhe shkencorë, të caktuar nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni kryen edhe revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të shembujve praktikë të nenit 32-b të këtij ligji së paku një herë në nivel vjetor.

(4) Gjatë revizionit Komisioni veçanërisht i ka parasysh ndryshimet e rregullave në të cilat është bazuar pyetja përkatesisht shembulli praktik, numrin e kandidatëve të cilët i janë përgjigjur, suksesshmërinë në përgjigjen e tyre si dhe kriteret tjera të cilat mund të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së bazave nga neni 32-b të këtij ligji.

(5) Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të bazave të pyetjeve dhe bazave të shembujve praktikë, Komisioni vendos që pyetjet dhe shembujt praktikë të ndryshohen ose plotësish të mënjanohen nga bazat e paragrafit (1) të këtij neni.

(6) Profesorët dhe personat nga paragrafi (1) i këtij si dhe anëtarët e Komisionit për verifikim nga paragrafi (2) i këtij neni kanë të drejtë përkompensim me para që e caktuan ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve të lëndëve të para minerale.

(7) Shuma e kompensimit në para nga paragrafi (5) i këtij neni përcaktohet në bazë të numrit të pyetjeve dhe shembujve praktikë të përpiluar, si dhe kompleksitetit të materies.

(8) Shuma vjetore e kompensimit me para nga paragrafi (5) i këtij neni nuk e tejkalon nivelin e tre rrugave mesatare mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak të publikuara në Entin Shtetëror për Statistikë.

Neni 32-d

Kompetencia dhe subjektet për zbatimin e provimit

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e zbatimit të provimit profesional i kryen Ministria e Ekonomisë, kur provimin teknikisht e zbaton personi juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror i zgjedhur nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

Neni 32-gj

Mënyra e zbatimit të provimit

Provimi profesional për marrjen e licencës zbatohet së paku dy herë në vit.

Neni 32-e

Kërkesa për dhënien e provimit

(1) Kërkesën për dhënien të provimit kandidati e parashtron në Ministrinë e Ekonomisë.

(2) Me kërkesën për dhënien e provimit kandidati detyrohet të parashtrojë prova për plotësimin e kushteve për dhënien e provimit profesional, nga neni 32-a të këtij ligji.

Neni 32-zh

Refuzimi i kërkesës për dhënien të provimit

(1) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale ose personi i autorizuar nga ai, përcakton nëse kandidati i plotëson kushtet për dhënien të provimit.

(2) Kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa për dhënien të provimit, mund të ngrijhet kontest administrativ pranë gjykatës kompetente në afat prej 30 ditëve nga pranimi i aktvendimit.

Neni 32-z

Procedura për miratimin e kërkesës për dhënien të provimit

(1) Kandidatit të cilil i është miratuar kërkesa për dhënien të provimit, i caktohet koha dhe vendi për dhënien e provimit, kurse kandidati njoftohet më së voni në afat prej tetë ditëve para dhënies së provimit.

(2) Kandidatit i mundësohet të fillojë ta japë provimin në terminin e parë të ardhshëm nga dita e kërkesës së miratuar për dhënien të provimit.

Neni 32-x

Koha dhe vendi për dhënien të provimit

(1) Provimi jepet në hapësirë për dhënien të provimit, veçanërisht të pajisur për dhënien të provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, internet lidhje dhe pajisje për incizim të provimit.

(2) Kandidatët informohen për datën dhe kohën e dhënies së provimit së paku tre ditë para mbajtjes së provimit.

(3) Dhënia e provimit incizohet edhe drejtpërdrejt emitorit në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomisë, kurse nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpitet, incizimi nga gjithë provimi publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomisë.

(4) Personi juridik i cili zbaton provimin profesional duhet t'i plotësojë kushtet hapësinore dhe pajisjen materialo-teknike dhe informatike të hapësirave për dhënien të provimit profesional kushte të cilat, më afersisht i caktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(5) Në hapësirën për dhënien të provimit, gjatë kohës së dhënies së provimit të pranishëm janë dy përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, një përfaqësues i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Zyres së Kryetarit të Qeverisë dhe një përfaqësues nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (informatikan).

Neni 32-i

Zbatimi i provimit

(1) Para fillimit të dhënies së provimit profesional, përfaqësuesi nga Ministria e Ekonomisë e përcakton identitetin e kandidatit me këqyrje të letërnjoftimit.

(2) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë nga provimi nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me komentet dhe sqarime, telefonit mobil, pajisjeve portative kompjuterike dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe të ngjashme.

(3) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së dytë të provimit, i lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa komente dhe sqarime) të cilat ne versionin elektronik gjenden në kompjuterin në të cilin kandidati e jep provimin.

(4) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë dhe të dytë nga provimi nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë të tjere ose persona përvëç me informatikanët nga neni 32-x paragrafi (5) të këtij ligji, në rast se ka problem teknik me kompjuterin.

(5) Нёсе проблемет технике ме компјутерин мënjanohen pér pesë minuta provimi vazhdon, e нёсе нук мënjanohen në këtë afat provimi vetëm pér atë kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(6) Нёсе ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet pér të gjithë kandidatët që e jepin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(7) Нёсе kandidati gjatë dhënie së pjesës së parë dhe të dytë të provimit vepron në kundërshtim nga paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënia e mëtutjeshme e provimit në atë termin të caktuar.

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni, llogaritet se kandidati nuk e ka dhënë provimin profesional dhe kjo konstatohet në procesverbalin pér dhënie të provimit profesional.

(9) Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 32-x paragrafi (5) të këtij ligji gjatë kohës së dhënie së provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më shumë se pesë sekonda në afërsi të drejtprerdrejtë të kandidatit i cili e jep provimin, përvëç në rast të mënjanimit të problemit teknik kur nuk guxojnë të qëndrojnë më shumë se pesë minuta.

Neni 32-j

Procedura gjatë ndërprerjes dhe vazhdimit të dhënie së provimit

(1) Nëse gjatë kohës së dhënie së provimit ndodhin shkaqe të arsyeshme pér të cilat kandidati nuk mund ta vazhdojë dhëni e provimit (sëmundje, pushim i lindjes ose të ngjashme), do të ndërpritet provimi pér kohë të caktuar, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se gjashtë muaj.

(2) Aktvendim pér vazhdim të provimit miraton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pér zbatimin e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale me lutje të kandidatit. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve pér prolongim të provimit, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh.

(3) Nëse kandidati nuk parashtron lutje pér vazhdimin e provimit në afatin e përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni do të llogaritet se nuk e ka dhënë provimin.

(4) Kundër aktvendimit të ministrit i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale nga paragrafi (5) i këtij neni kandidati mund të ngrëjë kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(5) Në vazhdimin e provimit, kandidati nuk e jep atë pjesë të provimit që paraprakisht e ka dhënë.

III. Pjesa e parë dhe dytë e provimit profesional dhe sistemi elektronik

Neni 32-k

Përbajtja e provimit dhe mënyra e ndarjes së pikëve

(1) Provimi profesional fillon me dhëni e pjesës së parë (pjesa teorike), e më pas të pjesës së dytë (shembulli praktik).

(2) Pjesa e dytë jejet në afat prej së paku 15 ditëve pas dhënie së suksesshme të pjesës së parë.

(3) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pér kryerjen e punëve nga afera e lëndëve të para minerale e përcakton mënyrën e ndarjes së pikëve në pjesën e parë dhe të dytë të provimit.

Neni 32-II Pjesa e parë e provimit

(1) Pjesa e parë nga provimi jejet pér secilën sferë përkatëse dhe përban së paku 50 pyetje me pesë opsione pér rrethim nga të cilat njëra është e saktë, dy janë të ngjashme, njëra është e pasaktë në masë të vogël (në të humben numër i vogël i pikëve) dhe njëra është e pasaktë në masë të madhe (në të humben numër më i madh i pikëve).

(2) Kusht pér dhënie të pjesës së dytë nga provimi është kandidati ta jep pjesën e parë nga provimi.

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë nga provimi në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, do të llogaritet se nuk e ka dhënë provimin.

Neni 32-I Pjesa e dytë e provimit

(1) Pjesa e dytë nga provimi përbëhet nga shembulli praktik.

(2) Pyetjet që janë pjesë përbërëse nga shembulli praktik janë nga sfera përkatëse dhe kanë dhjetë opsione të mundshme të përgjigjeve nga të cilat njëra është e saktë, pesë janë të ngjashme dhe katër janë të ndryshme.

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e dytë nga provimi, do të llogaritet se nuk e ka dhënë provimin.

Neni 32-m Sistemi unik elektronik pér dhëni e provimit profesional

(1) Dhënia e pjesës së parë të provimit profesional kryhet me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(2) Pyetjet nga testi varësish nga pesha, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.

(3) Dhënia e pjesës së dytë nga provimi profesional kryhet me studim të shembullit praktik dhe përgjigjes në numër të caktuar të pyetjeve të cilat dalin nga shembulli praktik, në formë të zgjidhjes elektronike softuerike (në tekstin e mëtejshmë: shembulli elektronik praktik).

(4) Pyetjet nga shembulli praktik varësish nga pesha, vlerësohen me pikë të përcaktuara në shembullin praktik.

(5) Pyetjet e përfshira në testet pér dhënie të pjesës së parë të provimit profesional dhe përgjigjet e tyre, si dhe shembulli praktik dhe pyetjet që dalin nga shembulli praktikë dhe përgjigjet e tyre ruhen në sistemin unik elektronik pér dhënie të provimit profesional.

(6) Sistemi elektronik nga paragrafi (5) i këtij neni përban dhe bazë të qasshme publike me së paku 100 pyetje pér secilën sferë, si dhe baza të qasshme publike me së paku 100 shembuj praktikë pér secilën sferë, pér nevojat e pjesës së dytë nga provimi.

(7) Në sistemin elektronik është përfshirë dhe sugjerim i rregullave dhe literaturës në të cilat janë përfshirë përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë e provimit dhe rregullat pér pjesën e dytë të provimit.

(8) Numri i pyetjeve dhe shembujve praktikë në bazat nga paragrafi (6) i këtij neni rriten pér 10% në vit, duke filluar nga viti 2015.

(9) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë nga provimi i janë të kapshme kandidatit në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas përfundimit të tij.

Neni 32-n Testi elektronik dhe shembulli elektronik praktik

(1) Në ditën e dhënie së pjesës së parë, përkatësisht pjesës së dytë nga provimi, përfaqësuesi i Ministrisë së Ekonomisë i jep kandidatit kod pér qasje, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i mundësohet qasje në sistemin elektronik nga neni 32-m të këtij ligji.

(2) Pas miratimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht shembull elektronik praktik për pjesën e dytë të provimit, të gjenieruar me kompjuter, përbajtjen e të cilit me përzgjedje rastësore e përcaktori softueri i sistemit elektronik nga neni 32-m paragrafi (5) të këtij ligji, nga bazat nga neni 32-m paragrafi (5) të këtij ligji.

(3) Pjesa e parë dhe e dytë e provimit, përbajnjë udhëzim për mënyrën e zgjidhjes së të njëjtë, për të cilin përfaqësuesi i Ministrisë së Ekonomisë jep sqarim, para se të fillojë provimi.

(4) Sistemi elektronik për dhënie të provimit nuk mund të lejojë ekzistim të përbajtjës identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht shembull elektronik praktik për pjesën e dytë nga provimi në një termin për më shumë se një kandidat.

Neni 32-nj

Pamundësia teknike e funksionimit të sistemit elektronik gjatë kohës së zbatimit të provimit

(1) Në rast të pengimit të zbatimit të pjesës së parë ose të dytë nga provimi, për shkaqe që çojnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik nga neni 32 – m paragrafi (5) të këtij ligji, dhënia e provimit ndërpritet.

(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) të këtij nenii mënyjanohen në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e provimit, i njëjti vazhdohet menjëherë pas mënyjanimit të tyre.

(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij nenii nuk mënyjanohen në afat prej 60 minutash nga paragrafi (4) i këtij nenii, provimi ricaktohet për termin tjetër.

Neni 32-o

Kohëzgjatja e pjesës së parë nga provimi

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së përcaktuar për përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë nga testi për dhënie të provimit, është 120 minuta.

(2) Llogaritet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve nga testi ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve pozitive të parapara.

Neni 32-p

Kohëzgjatja e pjesës së dytë nga provimi

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së përcaktuar për përgjigje të pyetjeve nga secili nga shembulli praktik nga pjesa e dytë, është 120 minuta.

(2) Llogaritet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve nga shembulli praktik ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve pozitive të parapara.

IV. Licenca, revizioni i provimeve të zbatuara dhe shpenzimet

Neni 32-r

Licenca përpilim të dokumentacionit gjeologjik, realizim dhe mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike

(1) Kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin u jepet licencë në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të provimit.

(2) Formën dhe përbajtjen e licencës nga paragrafi (1) i këtij nenii, e përcaktori ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhëni e provimit, të domosdoshme për zbatimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit, përgatitjen e bazës së pyetjeve, zbatimin e testit elektronik, përgatitjen e materialeve dhe ftesave dhe përgatitjen e autorizimeve dhe licencave.

Neni 32-s

Informim për gabimet e bëra në testin për dhënie të provimit

Me kërkesë të kandidatit, Ministria e Ekonomisë e informon për gabimet e bëra në testin për dhënie të provimit profesional, me mundësimin e shikimit të drejtpërdrejtë në test.

Neni 32-t

Revizioni i provimeve të zbatuara

(1) Testet dhe shembujt praktikë shfrytëzohen dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënes së provimit profesional.

(2) Materialet nga provimet e mbajtura, posaçërisht versionet në letër nga testet dhe shembujt praktikë për dhënie të provimit profesional dhe specimenet për kontroll të saktësise të përgjigjeve të testit dhei shembullit praktik, si dhe incizimet nga provimet e mbajtura ruhen në Ministrinë e Ekonomisë.

(3) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale formon Komision për revision të provimeve të mbajtura, i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (2) i këtij nenii dhe në të cilin, përvèç anëtarëve të tjerë marrin pjesë dhe përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe informatikani nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës i caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij nenii, mblidhet së paku një herë në vit dñe kryen revision të mënyrës së zbatimit të së paku dy provimeve të mbajtura në vitin rjedhës.

(5) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij nenii ka të drejtë të kryejë revision edhe të mënyrës së zbatimit të provimeve të mbajtura pas ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(6) Nëse Komisioni konstaton parregullsi në zbatimin e provimit nga ana e individuve në kuptim të nenit 32-i paragrafi (5) i këtij ligji, propozon heqje të licencës nga neni 32 - r të këtij ligji.

(7) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale miraton aktvendim për heqjen e licencës nga neni 32 - r i këtij ligji në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej tri ditësh nga pranimi i propozimit.

(8) Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij nenii mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

Neni 32-q

Shpenzime për dhëni e provimit

(1) Shpenzimet për dhëni e provimit i bart kandidati nëse institucioni ku është i punësuar nuk i paguan.

(2) Lartësinë e shpenzimeve nga paragrafi (1) i këtij nenii e përcaktori ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhëni e provimit, të domosdoshme për zbatimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit, përgatitjen e bazës së pyetjeve, zbatimin e testit elektronik, përgatitjen e materialeve dhe ftesave dhe përgatitjen e autorizimeve dhe licencave.

(3) Shpenzimet për dhëni e provimit paguhen në llogari të të hyrave personale të Ministrisë së Ekonomisë.

(4) Nëse shpenzimet për dhëni e provimit nuk janë paguar në llogarinë përkatëse të Ministrisë së Ekonomisë, më së voni 15 ditë para ditës së përcaktuar për zbatimin e provimit, kandidatit nuk i lejohet dhënia e provimit.

(5) Нёсе кандидати нё афат преј нёј витиnga дита e pagesës së mijeteve nuk e jep provimin, mijetet e paguara i kthehen nё pajtim me ligj.

Neni 32-u
Registri i autorizimeve tё dhёna dhe licencave

(1) Autorizimet e dhёna dhe licencat e shfuqizuara si dhe autorizimet dhe licencat e hequra evidentohen nё Regjistrin e autorizimeve tё dhёna dhe licencave tё cilin e udhёheq Ministria e Ekonomisë.

(2) Registri nga paragrafi (1) i kёtij neni, shpallet nё ueb faqe dhe tabelen e shpalljeve tё Ministrisë së Ekonomisë.

(3) Formen dhe pёrbajtjen e Regjistrit tё autorizimeve dhe licencave tё leshuara dhe mёnyrén e udhёheqjes së tij, i pёraktion ministri i cili udhёheq me organin e administratës shtetёre kompetent pёr kryerjen e punёve nga sfera e lёndёve tё para minerale.

Neni 10

Nё nenin 34 nё paragrafin (4) pika nё fund tё fjalise shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose persona tё huaj fizikë tё cilёve u ёshtë dhёnё vёrtetim nё pajtim me nenin 32 paragrafi (11) tё kёtij ligji vetem pёr lёndёve tё para minerale nё nenin 4 paragrafi (2) alineja 1 e kёtij ligji".

Pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10), si vijon:

"(10) Vlerësimin e realizuar profesional (revizionin) nga komisioni i formuar nga koncesionari pёr lёndёve tё para minerale nё nenin 4 paragrafi (2) alineja 1 tё kёtij ligji, e miraton komisioni tё cilin e formon organi i administratës shtetёre kompetent pёr kryerjen e punёve nga sfera e lёndёve tё para minerale."

Neni 11

Nё nenin 41 paragrafi (1) nё fjaline hyrёse pas fjalës: "sipas" shtohen fjalët: "kёtij ligji dhe".

Nё alinenё 1 lidhёza: "dhe" shlyhet.

Nё alinenё 2 pika zёvendёsohet me lidhёzен "dhe" dhe shtohet aline e re 3, si vijon:

"— ёshtë pёraktuar tepricë e sasive tё paeksploatuara tё ujёrave termominerale dhe termale nga objekte/puse eksploatuese nё hapёsirё nё tё cilen tanimё ёshtë ndare koncesioni pёr eksploratim tё ujёrave termominerale dhe termale, pёrveç nё rast se ujёrat termominerale dhe termale shfrytёzohen pёr mbushje tё ujut nё shishe pёr nevoja komerciale".

Pas paragrafit (12) shtohen 19 paragrafe tё rind (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30) dhe (31), si vijojnё:

"(13) Tepriçen e sasive tё paeksploatuara tё ujёrave termominerale dhe termale nga objekte/puse tё eksplatuara nё hapёsirё nё tё cilen tanimё ёshtë ndare koncesion pёr eksploratim tё ujёrave termominerale dhe termale e pёrcakton koncedenti me vedni.

(14) Procedurën pёr ndarje tё koncesionit pёr eksploratim tё lёndёve tё para minerale e zbaton Komisioni pёr zbatim tё procedurës pёr ndarje tё koncesionit pёr eksploratim tё lёndёve tё para minerale (nё tekstin e mёtejme: Komisioni), nё pajtim me dispozitat tё kёtij ligji dhe Ligjit pёr koncesione dhe partneritete publike private.

(15) Thirrja publike nga paragrafi (1) i kёtij neni shpallet nё "Gazeten Zyrtare tё Republikës së Maqedonisë", nё njё gazetë ditore e cila botohet nё gjuhёn maqedonase, nё njё gazetë ditore e cila botohet nё gjuhёn qё e flasin sё paku 20% nga qytetarët tё cilët flasin gjuhё zyrtare tё ndryshme nga gjuhja maqedonase, si dhe nё sistemin e koncesione tё Ministrisë së Ekonomisë.

(16) Secili person juridik vendas ose i huaj ka tё drejtë tё regjistrohet nё sistemin e - koncesione tё Minsitrisë së Ekonomisë. Me regjistrimin merret fjalëkalim, me tё cilin fitohet qasje nё sistemin e - koncesione tё Ministrisë së Ekonomisë. Dokumentacioni tender mund tё merret nё formë elektronike pas regjistrimit nё sistem.

(17) Nё procedurën pёr ndarje tё koncesionit pёr eksploratim tё lёndёve tё para minerale, Komisioni kryen evalvim tё plotë tё aftësisë sё ofertuesve dhe tё ofertave fillestare tё dorëzuar.

(18) Aftësia e ofertuesve nga paragrafi (6) i kёtij neni para sё gjithash, dëshmohet me kёto dokumente:

- dokument pёr veprimtari tё regjistruar,

- deklaratë e ofertuesit se nё pesë vitet e fundit nuk i ёshtë shqiptuar aktgjykim i plotfuqishëm pёr pjesëmarrje nё organizatë keqbёrёse, korruption, mashtrim ose larje tё parave,

- vёrtetim se nuk ёshtë hapur procedurë pёr falimentim nga organi kompetent,

- vёrtetim se nuk ёshtë hapur procedurë pёr likuidim nga organi kompetent,

- vёrtetim se me aktgjykim tё plotfuqishëm nuk i ёshtë shqiptuar sanksion kundёrvajtёs pengesë pёr ushtrim tё profesionit, veprimtarisë ose detyrës, pёrkatësisht pengesë e pёrkohshme pёr kryerjen e veçantё,

- vёrtetim pёr tatime dhe kontribute tё paguara,

- vёrtetim se me aktgjykim tё plotfuqishëm nuk i ёshtë shqiptuar dёnim pёr veprё penale dhe

- raporte financiare pozitive, sё paku pёr vitin e fundit. Nёse personi juridik ёshtë regjistruar nё periudhë mё tё shkurtё se kjo, raportet financiare dorezohen pёr periudhët nga regjistrimi.

(19) Dokumentet nga paragrafi (7) i kёtij neni nё mёnyre tё detauar do tё arsyetohen nё dokumentacionin e tenderit.

(20) Nё bazë tё evalvimit tё realizuar, Komisioni nё formë elektronike i njofton tё gjithë ofertuesit tё cilët kanë parashtruar oferta tё pranueshme pёr tё marrë pjesë nё ankandin elektronik si fazë pёrfundimtare para ndarjes sё koncesionit pёr eksploratim tё lёndёve tё para minerale.

(21) Çmimi fillestar dhe baza pёr ankand nё ankandin elektronik ёshtë kompensimi koncesionar mё i lartë i ofruar nga ofertuesit tё cilët kanë parashtruar oferta tё pranueshme nё procedurën e zbatuar pёr ndarjen e koncesionit pёr eksploratim tё lёndёve tё para minerale.

(22) Ankandi elektronik ёshtë proces i pёrsëritshëm i ankandit pozitiv i cili realizohet pas evalvimit fillestar tё plotë tё ofertave nё tё cilin ofertuesit mё tё pranueshëm kanë mundёsi, pёrfundimisht me shfrytёzim tё mjeteve elektronike, t'i revidojnё çmimet e dhёna, kёshu qё klasifikimi kryhet automatikisht me ndihmёn e mjeteve elektronike.

(23) Parashtreesve tё ofertave tё cilët janë tё plota nё hapjen publike nga thirrja publike, Komisioni u dorezon ftesë pёr pjesëmarrje nё ankandin elektronik pёr ndarje tё koncesionit pёr eksploratim tё lёndёve tё para minerale, ndёrsa parashtreesve tё ofertave qё nuk kanë dorezuar dokumentacion tё plotë u dorezon njoftim elektronik se nuk do tё marrin pjesë nё ankandin elektronik.

(24) Ankandi elektronik do tё mbahet nёse pas shpalljes ёshtë paraqitur edhe vetem njё pjesëmarrës qё i plotёson kushtet e dhёna nё thirrjen publike dhe dokumentacionin e tenderit dhe oferta e tij do tё lligaritet si ofertë mё tё lartë e ankandit publik.

(25) Ankandi publik fillon me shpallje tё çmimit fillestar dhe zbatohet nёpërmjet ankandit nga pjesëmarrësit. Pёr procedurë tё suksesshme tё zbatuar tё ankandit publik ёshtë e nevojshme tё ketë sё paku njё ofertë. Ankandi publik nuk mund tё zgjasë mё shkurt se 15 minuta.

(26) Lartёsia e hapit minimal tё rrıtjës sё vlerës pёr koncesion pёr eksploratim tё lёndёve tё para minerale ёshtë nёga 1 deri nё 10% nga çmimi fillestar.

(27) Ankandi elektronik lligaritet si i pёrfunduar nё momentin e kalimit tё kohës sё pёraktuar nё shpallje, me çka nёse nё kalimin e tre minutave tё fundit nga koha e caktuar pёr zgjatjen e ankandit publik nga pjesëmarrësit ёshtë dhёnё ofertë, asati pёrfundimtar pёr pёrfundim tё

ankandit publik vazhdohet edhe për tre minuta, ndërsa do të përfundojë kur për periudhë prej tre minutave vijuese nuk ka ofertë të re të dhënë.

(28) Ankandi elektronik vazhdon pa kufi derisa në intervalin kohor prej tre minutash ka ofertë të re.

(29) Ofertues më i volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi i ankandit publik i cili ka ofruar çmim të fundit dhe i cili paraqet çmim më të lartë për ndarje të koncesionit për eksplotatim të lëndëve të para minerale.

(30) Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përgatit procesverbal për ankandin e zbatuar publik, i cili është pjesë përbërëse e raportit me shkrim për evalvrim me propozim për zgjidhje të ofertës më të volitshme. Raporti i dorëzohet koncedentit.

(31) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, menaxhon dhe operon me sistemin elektronik për ankand elektronik për ndarje të koncesionit për eksplotatim të lëndëve të para minerale.”

Neni 12

Në nenin 46 paragrafi (5) pas fjalëve: "Republika e Maqedonisë" lidhëza: "dhe" zëvendësohet me presje, kurse pas fjalëve: "të hyra" shtohen fjalët: "dhe komuna në territorin e së cilës kryhet veprimtaria e koncesionit".

Neni 13

Në nenin 47 pas paragrafit (1) shtohen pesë paragrafë të rinj (2), (3), (4), (5) dhe (6) si vijojnë:

"(2) Kërkesë për bartje të koncesionit për eksplotatim parashtron koncesionari te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(3) Me kërkesën nga paragrafi (2) i këtij neni dorëzohet:

- vendim i partnerëve, përkatësisht aksionarëve në shoqërinë me të cilën jepet pëllqim për bartjen e koncesionit për eksplotatim,

- marrëveshje për bartje të koncesionit për eksplotatim e lidhur ndërmjet koncesionarit dhe personit juridik për të cilin kërkohet të kryhet bartja e koncesionit,

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent për koncesionarin dhe për personin juridik për të cilin kërkohet të kryhet bartja e koncesionit për eksplotatim,

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent për koncesionarin dhe për personin juridik për të cilin kërkohet të kryhet bartja e koncesionit për eksplotatim,

- vërtetim për tatime, kontribute dhe detyrime tjera publike të paguara nga organi kompetent për koncesionarin dhe për personin juridik për të cilin kërkohet të kryhet bartja e koncesionit për eksplotatim,

- vërtetim nga Regjistri i dënlimeve për veprat penale të kryera të personave juridikë se nuk është shqiptuar dënim dytësor ndalim i përkohshëm ose i përhershëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar për koncesionarin dhe për personin juridik për të cilin kërkohet të kryhet bartja e koncesionit për eksplotatim dhe

- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, përkatësisht ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar për koncesionarin dhe për personin juridik për të cilin kërkohet të kryhet bartja e koncesionit për eksplotatim.

(4) Dokumentet nga paragrafi (3) i këtij neni nuk guxojnë të jenë më të vjetra se gjashtë muaj, ndërsa dorëzohen në original ose në kopje të vërtetuara nga noteri.

(5) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në afat prej tetë ditëve llogaritur nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni, me detyrë zyrtare

dorëzon kërkesë te Byroja për Ekspertiza Gjyqësore të kryejë vlerësim të ndërmarrjes afariste të koncesionarit me zbatim të metodës hyrëse, në pajtim me Ligjin për vlerësim.

(6) Byroja për Ekspertizë Gjyqësore është e detyruar që vlerësimin nga paragrafi (5) i këtij neni ta kryejë në afat prej 30 ditëve llogaritur nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (5) i këtij neni dhe te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale të dorëzojë raport për vlerësimin e kryer, në pajtim me Ligjin për vlerësim."

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Pas paragrafit (4) që bëhet paragraf (9) shtohen pesë paragrafë të rinj (10), (11), (12), (13) dhe (14) si vijojnë:

"(10) Për marrjen e pëllqimit për bartje të koncesionit për eksplotatim të lëndëve të para minerale paguhet kompensim në lartësi prej shtatë % nga vlera e përcaktuar e koncesionit për eksplotatim të lëndëve të para minerale, ndërsa në bazë të raportit për vlerësim nga paragrafi (6) i këtij neni.

(11) Poseduesi i koncesionit për eksplotatim pas bartjes së kryer të koncesionit, është i detyruar që në afat prej 30 ditëve nga dita e lidhjes së marrëveshjes për bartje të koncesionit ta paguajë kompensimin nga paragrafi (10) i këtij neni.

(12) Në rast kur poseduesi i koncesionit për eksplotatim pas bartjes së kryer të koncesionit nuk do ta paguajë kompensimin nga paragrafi (10) i këtij neni, Qeveria me vendim do ta prish procedurën për dhënien e pëllqimit për bartje të koncesionit për eksplotatim të lëndëve të para minerale.

(13) Kompensimi nga paragrafi (10) i këtij neni është detyrim publik.

(14) Kompensimi nga paragrafi (10) i këtij neni është e hyrë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.”

Neni 14

Në nenin 49 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Koncedenti miraton vendim me të cilin jep pëllqim për bartje të pjesëmarrjeve ose aksioneve te subjekti që i ka kryer hetimet e hollësishme gjëologjike dhe ka parashtruar kërkesë për ndarjen e koncesionit për eksplotatim, si dhe koncesionarit të cilil i është ndarë koncesion për eksplotatim të lëndëve të para minerale të cilët individualisht ose në grup do të çojnë në ndryshim të pakos menaxhuese në shoqëri.

Pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë të rinj (4), (5), (6) dhe (7) si vijojnë:

"(4) Me kërkesën nga paragrafi (2) i këtij neni bashkëngjitet:

- vendim i partnerëve, përkatësisht aksionarëve të shoqërisë me të cilin jepet pëllqimin për bartje të pjesëmarrjeve ose të aksioneve,

- marrëveshje për bartje të pjesëve ose aksioneve e lidhur ndërmjet dorëheqësit të pjesëmarrjeve ose aksioneve dhe pranuesit të pjesëve ose aksioneve,

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent për koncesionarin,

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent për koncesionarin,

- vërtetim për tatime, kontribute dhe detyrime tjera publike të paguara nga organi kompetent për koncesionarin,

- vërtetim nga Regjistri i dënlimeve për veprat të kryera penale të personave juridikë se nuk është shqiptuar dënim dytësor ndalim i përkohshëm ose i përhershëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar për koncesionarin dhe

- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, përkatësisht ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar për koncesionarin.

(5) Dokumentet nga paragrafi (4) i këtij neni nuk guxojnë të jenë më të vjetra se gjashtë muaj, ndërsa dorëzohen në original ose në kopje të vërtetuar nga noteri.

(6) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në afat prej tetë ditëve llogaritur nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni, me detyrë zyrtare dorëzon kërkesë te Byroja për Ekspertiza Gjyqësore të kryej vlerësim të ndërmarrjes asfartiste të koncesionarit me zbatim të metodës hyrëse, në pajtim me Ligjin për vlerësim.

(7) Byroja për Ekspertiza Gjyqësore është e detyruar që vlerësimin nga paragrafi (6) i këtij neni ta kryejë në afat prej 30 ditëve llogaritur nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (6) i këtij neni dhe te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale të dorëzoj raport për vlerësimin e kryer, në pajtim me Ligjin për vlerësim."

Paragrafët (4), (5) (6) bëhen paragrafë (8) (9) dhe (10).

Pas paragrafit (7) që bëhet paragraf (11) shtohen gjashtë paragrafë të rindj (12), (13), (14), (15) (16) dhe (17), si vijojnë:

"(12) Për marrjen e pëlqimit për bartje të pjesëmarrjeve dhe aksioneve paguhet kompensim në lartësi prej shtatë %onga vlera e përcaktuar koncessionit për eksploatim të lëndëve të para minerale, ndërsa në bazë të raportit për vlerësim nga paragrafi (7) i këtij neni.

(13) Pranuesi i pjesëmarrjeve ose aksioneve, në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të vendimit nga paragrafi (3) i këtij neni është i detyruar ta paguajë kompensimin nga paragrafi (12) i këtij neni.

(14) Regjistrimi i ndryshimit gjatë bartjes të pjesëmarrjeve ose aksioneve në Regjistrin qendror mund të shënohet pasi që të paguhet kompensimi nga paragrafi (12) i këtij neni.

(15) Në rast kur pranuesi i pjesëmarrjeve ose aksioneve pas kalimit të afatit nga paragrafi (13) i këtij neni nuk do ta paguajë kompensimin nga paragrafi (12) i këtij neni, Qeveria me vendim do ta prishë procedurën për dhënen e pëlqimit për bartje të pjesëmarrjeve ose aksioneve.

(16) Kompensimi nga paragrafi (12) i këtij neni është detyrim publik.

(17) Kompensimi nga paragrafi (12) i këtij neni është e hyrë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë."

Neni 15

Në nenin 55 paragrafi (21) pas fjalëve: "Republika e Maqedonisë" lidhëza: "dhe" zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalëve: "të hyra" shtohen fjalët: "dhe komuna në zonën e së cilës kryhet veprimitaria e koncesionit".

Neni 16

Në nenin 59 paragrafi (23) pas fjalëve: "Republika e Maqedonisë" lidhëza : (dhe) zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalëve: "të hyra" shtohen fjalët: "dhe komuna në zonën e së cilës kryhet veprimitaria e koncesionit".

Neni 17

Në nenin 71 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "përveç për lëndët e para minerale nga neni 4 paragrafi (2) alineja 1 të këtij ligji për të cilat vlerësim profesional (revizion) kryen komisioni për revizion që e formon koncesionari."

Në paragrafin (4) pika në fund të fjalisë së dytë shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose persona të huaj fizikë të cilëve u është dhënë vërtetim në pajtim me nenin 73 paragrafin (13) të këtij ligji vetëm për lëndët e para minerale nga neni 4 paragrafi (2) alineja 1 të këtij ligji."

Pas paragrafit (9) shtohet paragrafi ri (10) si vijon:

"(10) Vlerësimin profesional (revizion) i kryer nga komisionit i formuar nga koncessionari për lëndët e para minerale nga neni 4 paragrafi (2) alineja 1 të këtij ligji, e miraton komisioni që e formon Enti Gjeologjik".

Neni 18
Neni 73 ndryshohet si vijon:

"Neni 73 Subjektet përpilimin e projekteve minerare

(1) Përpilim të projekteve minerare për eksploatim sipërsfaqësor dhe nëntokësor, përpunim të lëndëve të para minerale dhe projekteve tjera minerare nga sfera e xehetarisë mund të kryejnë personat juridikë të cilët janë regjistruar në Regjistrin qendror, të cilët posedojnë autorizim përpilimin e projekteve minerare për eksploatim sipërsfaqësor dhe nëntokësor dhe përpunim të lëndëve të para minerale.

(2) Për marrjen e autorizimit nga paragrafi (1) i këtij neni, personat juridikë të cilët janë regjistruar në Regjistrin Qendror, duke i përfshirë edhe personat e huaj juridikë me degë të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, duhet të kenë të punësuar së paku një person me marrëdhënie të rrugullt pune dhe i cili posedon licencë përpilimin e projekteve minerare për eksploatim sipërsfaqësor dhe nëntokësor, përpunim të lëndëve të para minerale dhe projekteve tjera minerare nga sfera e xehetarisë.

(3) Autorizimin nga paragrafi (1) i këtij neni e lëshon ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(4) Për lëshimin e autorizimit nga paragrafi (1) i këtij neni paguhet kompensim në lartësi të shpenzimeve të bëra reale të nevojshme përlëshimin e tij.

(5) Nëse te subjektet nga paragrafi (2) i këtij neni, pas lëshimit të autorizimit përpilimin e projekteve minerare për eksploatim nëntokësor dhe sipërsfaqësor, përpunim të lëndëve të para minerale dhe projekte të tjera minerare nga sfera e xehetarisë konstatohet se nuk i plotësojnë kushtet përlëshimin e autorizimit, autorizimi përpilimin e projekteve minerare për eksploatim sipërsfaqësor dhe nëntokësor dhe përpunim të lëndëve të para minerale shfuqizohet.

(6) Personi i cili kryen përpilimin e projekteve për eksploatim nëntokësor dhe sipërsfaqësor dhe përpunim të lëndëve të para minerale duhet të posedojë licencë përpilimin e projekteve minerare për eksploatim nëntokësor dhe sipërsfaqësor dhe përpunim të lëndëve të para minerale dhe projekteve tjera minerare nga sfera e xehetarisë dhe të jetë në marrëdhënie të rrugullt të punës.

(7) Për lëshimin e autorizimit nga paragrafi (1) i këtij neni personi juridik dorëzon:

- certifikatë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë dhe

- përshkrim të vërtetuar të licencave përpilimin e projekteve për eksploatim nëntokësor dhe sipërsfaqësor dhe përpunim të lëndëve të para minerale dhe të tjera të personave nga paragrafi (2) i këtij neni.

(8) Për marrjen e licencës nga paragrafi (6) i këtij neni personi duhet të:

- ketë kryer provimin profesional,
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- të ketë vendbanim në Republikën e Maqedonisë,
- të jetë inxhinier i diplomuar i xehetarisë (diplomë pëarsim të lartë katërvjeçar të kryer ose diplomë me 300 kredi sipas sistemit evropian për transfer kredi (SETK)),
- me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar ndalim për kryerjen e profesionit, veprimitaria e detyrës deri sa zgjasin pasojat nga ndalimi, dhe

- тè ketè pèrvojë pune së paku tri vite nga sfera e pèrpilimt tè projekteve minerare pèr eksplotatim nèntokësor dhe sipèrfaqësor dhe pèrpunim tè lèndëve tè para minerale.

(9) Mënyra e zbatimit tè provimit profesional do tè zbatohet nè pajtim me nenet: 32-b, 32-v, 32-g, 32-d, 32-gj, 32-e, 32-zh, 32-z, 32-y, 32-i, 32-j, 32-k, 32-l, 32-ll, 32-m, 32-n, 32-nj, 32-o, 32-p, 32-r, 32-s, 32-t, 32-q dhe 32-y tè këtij ligji

(10) Formën dhe pèrbajtjen e formularit tè autorizimit pèr pèrpilimin e projekteve pèr eksplotatim nèntokësor dhe sipèrfaqësor dhe pèrpunimin e lèndëve tè para minerale dhe tè tjera e pèrcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pèr kryerjen e punëve nga sfera lèndëve tè para minerale.

(11) Anëtarëve tè komisionit nga paragrafi (9) i këtij nenit tè cilët janë nga radhët e anëtarëve tè jashtëm - ekspertë tè cilët nuk janë tè punësuar në organet e administratës shtetërore u takon kompensim, lartësinë e tè cilët e pèrcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pèr kryerjen e punëve nga sfera e lèndëve tè para minerale varësish nga shpenzimet e nevojshme reale pèr punën e anëtarëve tè komisionit.

(12) Licencën nga paragrafi (6) i këtij nenit e lëshon ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pèr kryerjen e punëve nga sfera e lèndëve tè para minerale.

(13) Pèr lëshimin e licencës nga paragrafi (6) i këtij nenit paguhet kompensim nè lartësi tè shpenzimeve tè bëra reale tè nevojshme pèr lëshimin e saj.

(14) Kushtet më tè afërtë dhe mënyrën e marrjes dhe heqjes së autorizimit dhe licencës pèr pèrpilimin e projekteve minerare pèr eksplotatim sipèrfaqësor dhe nèntokësor, pèrpunimin e lèndëve tè para minerale dhe projekteve tjera minerare nga sféra xehetarisë, formën dhe pèrbajtjen e autorizimit dhe licencës, pèrbajtjen e programit pèr dhënen e provimit profesional si dhe lartësinë e kompensimit pèr lëshimin e autorizimit dhe licencës, i pèrcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent pèr kryerjen e punëve nga sfera e lèndëve tè para minerale.

(15) Pèr lèndët e para minerale nga nenit 4 paragrafi (2) alineja 1 tè këtij ligji pèr pèrpilimin e projekteve minerare pèr eksplotatim nèntokësor dhe sipèrfaqësor dhe pèrpunimin e lèndëve tè para minerale dhe projekteve minerare tè pèrcaktuara me këtë ligj, mund tè kryejë edhe personi i huaj juridik, nëse merr vërtetim pèr kryerjen e punëve tè theksuara nga organi i administratës shtetërore kompetent pèr kryerjen e punëve nga sféra e lèndëve tè para minerale. Pèr marrjen e vërtetimit, personi juridik nga shteti që është anëtar i Bashkimit Evropian duhet tè dorëzojë kërkesë dhe dëshmi me tè cilat vërtetohet se personi është i regjistruar pèr kryerjen e veprimtarisë pèrkatëse nè vendin nè tè cilin ka seli dhe se ka leje, pèrkateshit licence pèr kryerjen e punëve pèrkatëse, pèr tè cilën kërkon vërtetim. Nëse nè shtet nuk lëshohet leje pèrkateshit licence, personi i huaj juridik nga vendi anëtar i Bashkimit Evropian është i detyruar me kërkesë tè dorëzojë dëshmi nga organi kompetent nè atë shtet se nè pajtim me rregullat e tij pèr kryerjen e punëve pèrkatëse nuk lëshohet leje, pèrkateshit licence dhe dëshmi me tè cilat vërtetohet se personi është regjistruar pèr kryerjen e veprimtarisë pèrkatëse nè vendin ku ka seli. Në bazë tè dëshmive tè dorëzuara, organi i administratës shtetërore kompetent pèr kryerjen e punëve nga sféra e lèndëve tè para minerale, do tè lëshojo vërtetim se cilët punë sipas këtij ligji, mund t'i kryejë personi i huaj juridik nè Republikën e Maqedonisë.

(16) Personi i huaj fizik që ka autorizim nga shteti tjetër mund tè kryejë punët pèr pèrpilimin e projekteve minerare pèr eksplotatim nèntokësor dhe sipèrfaqësor dhe

pèrpunimi tè lèndëve tè para minerale dhe revizion tè projekteve minerare nè Republikën e Maqedonisë vetëm pèr lèndët e para minerale nga nenit 4 paragrafi (2) alineja 1 tè këtij ligji, nëse autorizimi është vërtetuar nga organi i administratës shtetërore pèr kryerjen e punëve nga sféra e lèndëve tè para minerale.

(17) Personi i huaj fizik mund t'i kryejë punët nga paragrafi (16) tè këtij nenit nè personin juridik tè regjistruar nè Regjistrin qendror pèr kryerjen e këtyre punëve vetëm pèr lèndët e para minerale nga nenit 4 paragrafi (2) alineja 1 tè këtij ligji.

(18) Personat fizikë dhe personat juridikë pèr pèrpilim dhe revizion tè projekteve minerare dhe realizim dhe mbikëqyrje tè punëve minerare pèr eksplotatim nèntokësor dhe sipèrfaqësor dhe pèrpunim tè lèndëve tè para minerale pèr lèndët e para minerale nga nenit 4 paragrafi (2) alineja 1 tè këtij ligji janë tè detyruar tè kenë sigurim pèr përgjegjësi pèr dëmin nè kompaninë e sigurimit nè Republikën e Maqedonisë, i cili do tè mund t'u shkaktohet me punën e tyre koncesionarit ose personave tè tretë."

Neni 19

Në nenit 75 pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë tè rinj (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

"(4) Nëse koncesionari vonon pagesën e kompensimit tè koncesionit, krahas kryegjësë i llogaritet edhe kamatë me dënim, sipas Ligjit pèr marrëdhënie obligative.

(5) Organi i administratës shtetërore kompetent pèr kryerjen e punëve nga sféra e lèndëve tè para minerale nè afat prej 15 ditësh llogaritur nga dita e parë e vonimit të pagesës së kompensimit tè koncesionit nè formë elektronike dërgon vërejtje nè afat prej 45 ditësh llogaritur nga dita e pranimit tè vërejtjes ta paguajë kompensimin e koncesionit tè zgjatur.

(6) Nëse koncesionari nuk e paguan kompensimin e koncesionit nè afatin e paragrafit (5) tè këtij nenit organi i administratës shtetërore kompetent pèr kryerjen e punëve nga sféra e lèndëve tè para minerale do tè fillojë procedurë pèr prishjen e njëanshme tè marrëveshjes pèr koncesion."

Neni 20

Pas nenit 76 shtohet nenit i ri 76-a si vijon:

"Neni 76-a

Detyrimi i koncesionarëve pèr paraqitje elektronike tè lèndëve tè para minerale me ngarkesë

(1) Koncesionarët që kanë koncesione pèr eksplotatim tè lèndëve tè para minerale tè dhënat nga lënda e parë minerale e eksplotuar e ngarkuar janë tè detyruar t'i paraqesin te sistemi informativ pèr parashtim tè fletëparaqitjes tè lèndës së parë tè eksplotuar tè ngarkuar, tè themeluar nè Drejtorinë e tè Hyrave Publike nè pajtim me Ligjin.

(2) Të dhënat pèr lèndën e parë tè eksplotuar tè ngarkuar, koncesionarët detyrohen t'i plotësojnë nè sistemin informativ para se ngarkesa ta lëshojë lokalin e koncesionit.

(3) Pèr paraqitjen e suksesshme tè lèndës së parë tè eksplotuar tè ngarkuar Drejtoria e Të Hyrave Publike nèpërmjet sistemit informativ koncesionarit i dërgon vërtetim pèr hyrje tè suksesshme tè lèndës së parë tè eksplotuar tè ngarkuar.

(4) Lënda e parë e eksplotuar e ngarkuar mund ta lëshojë hapësirën e koncesionit vetëm nëse është dërguar vërtetimi.

(5) Koncesionarët nga paragrafi (1) i këtij nenit që tè kryejnë paraqitje tè drejtë tè dhënavë tè lèndës së parë tè eksplotuar tè ngarkuar duhet tè kenë instrumente matëse adekuate si dhe pajisje adekuate pèr lidhje elektronike me sistemin informativ tè Drejtorisë së Të Hyrave Publike.

(6) Kushtet më tè përafërtë pèr mënyrën e paraqitjes së tè lèndës së parë tè eksplotuar tè ngarkuar, si dhe pèr kushtet minimale teknike pèr vendosjen e sistemit

informativ nga paragrafi (3) i këtij neni i përcaktion ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale dhe ministri i i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e financave.“

Neni 21

Në nenin 113 paragrafi (1) fjalët: “ministri i Ekonomisë“ zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë“.

Neni 22

Pas nenit 122 shtohet neni i ri 122-a, si vijon:

“Neni 122-a

(1) Gjобë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik të autorizuar i cili teknikisht e zbaton provimin nga neni 32-d të këtij ligji nëse nuk e incizon, nuk e emiton drejtëpërdrejt në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe nëse nuk e vendos incizimin e tërë provimit në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomisë sipas nenit 32-s paragrafi (3) të këtij ligji.

(2) Gjобë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të autorizuar nga neni 32-s paragrafi (5) nëse vepron në kundërshtim me nenin 32-i paragrafi (9) të këtij ligji.

(3) Gjобë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet institucionit të autorizuar i cili e kryen provimin nga neni 32-d të këtij ligji, nëse nuk e ndërtet provimin sipas nenit 32-i paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.

(4) Gjобë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro me kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet ministrit ui cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale nëse nuk e miraton aktvendimin në afatin e përcaktuar në nenin 32-t paragrafi (7) të këtij ligji.“

Neni 23

Në nenin 126 paragrafi n (1) pas alinesë 3 shtohen dy aline të reja 4 dhe 5, si vijojnë:

“- të dhënat për lëndën e parë të eksploatuar të ngarkuar, nuk i plotëson në sistemin informativ para se ngarkesa ta lëshojë hapësirën e koncesionit.

- lënda e parë e eksploatuar e ngarkuar, e lëshon hapësirën e koncesionit pa vërtetim të dhënë nga Drejtoria e të Hyrave Publike;“.

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

“(4) Gjобë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës dhe personit zyrtar në organin kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, nëse nuk fillon procedurën për prishje të njëanshme të koncesionit për eksploatim të lëndëve të para minerale në afatin e përcaktuar në nenin 75 paragrin (5) të këtij ligji te koncesionari ose fillon procedurën për prishje të njëanshme të koncesionit për eksploatim të lëndëve të para minerale pa e dorëzuar vërejtjen për pagesë të kompensimit të koncesionit nga neni 75 paragrin (5) të këtij ligji te koncesionari.“

Neni 24

Ministria e Ekonomisë e vendos sistemin unik elektronik për dhënien e provimit profesional për marrjen e licencave në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 25

Ministria e Ekonomisë në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji e themelon Regjistrin për autorizimet e dhëna dhe licencat.

Neni 26

Personi i cili posedon autorizim për përpunimin e dokumentacionit gjeologjik përkatesisht licence për përpunimin e dokumentacionit gjeologjik dhe autorizim për përpunimin e projekteve minerare për eksploatim sipërfaqësor dhe nëntokësor përkatesisht licence për përpunimin e projekteve minerare dhe për eksploatim sipërfaqësor dhe nëntokësor i cili deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji ka së paku pesë vjet përvojë pune në sferën përkatese, und të parashtojë kërkesë për regjistrim në Regjistr në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet dokumentacioni i nevojshëm nga neni 32-a për autorizim dhe licenca për përpunimin e dokumentacionit gjeologjik, paraqitjen dhe mbikëqyrjen e humutimeve gjeologjike, përkatesisht nga neni 73 paragrafi (8) për autorizim dhe licence për përpunimin projekteve minerare për eksploatim sipërfaqësor dhe nëntokësor dhe përpunim të lëndëve të para minerale nga Ligji për lëndë të para minerale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 136/12, 25/13 dhe 93/13).

Ministria e Ekonomisë në afat prej 30 ditësh nga parashtrimi i kërkesës sipas paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni, nëse i plotëson kushtet i lëshon licence dhe e evidenton personin në Regjistrin e autorizimeve dhe licencave të lëshuara.

Nëse personi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk parashtron kërkesë në afatin e paragrafit 1 të këtij neni, licence i hiqet.

Neni 27

Metodologjia për mënyrën e vlerësimit të koncesionit për eksploatim të lëndëve të para minerale do të miratohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 28

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 29

Procedurat e filluara për dhënien e provimit profesional deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë sipas dispozitave të Ligjit për lëndë të para minerale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 136/12, 25/13 dhe 93/13).

Neni 30

Dispozitat e nenit 9 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Dispozitat e nenit 73 paragrafi (9) të përcaktuara në nenin 18 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Dispozitat e nenit 20 të këtij ligji në pjesën e paraqitjes së detyrueshme të të dhënavë nga lënda e parë minerale e eksploatuar e ngarkuar në sistemin informatik për parashtrimin e fletëparaqitjes për lëndën e parë minerale të eksploatuar të ngarkuar, do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2015.

Neni 31

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

Neni 2

Нë nenin 87-b fjalët: "këtij ligj dhe Ligjt për nëpunës publikë" zëvendësohen me fjalët: "Ligjt për nëpunësitet administrative dhe Ligjt për të punësuarit në sektorin publik."

Neni 3

Neni 87-v ndryshohet si vijon:
"Të punësuarit në Agjenci të cilët kryejnë punë administrative kanë status të nëpunësive administrative.

Për çështjet të cilat kanë të bëjnë me marrëdhënien e punës nga paragrafi 1 të këtij neni të cilat nuk janë rregulluar me këtë ligj dhe me marrëveshjen kolektive, zbatohen dispozitat nga Ligji për nëpunësitet administrative dhe dispozitat e përgjithshme përmarrëdhënie pune.

Të punësuarit në Agjenci të cilët kryejnë punë ndihmëse dhe teknike kanë status të personelit teknik-ndihmës.

Për personelin ndihmës-teknik në Agjenci do të zbatohet Ligji përmarrëdhënie pune.

Neni 4

Nenet 87-g, 87-d, 87-gj, 87-e, 87-zh, 87-z, 87-x, 87-i, 87-j, 87-k, 87-ll, 87-1, 87-m, 87-n, 87-nj, 87-o, 87-p, 87-r dhe 87-s shlyhen.

Neni 5

Në nenin 91 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
"Për drejtore të Agjencisë përmarrëdhënie për zëvendësdrerjtor mund të emërohet personi i cili:

- 1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- 2) në momentin e zgjedhjes me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim përmarrëdhënie përfundim, veprimtarisë ose detyrës;
- 3) ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose të kryer shkallën VII/1 të arsimit;
- 4) ka së paku pesë vjet përvjose pune në profesion;
- 5) posedon dëshmi (certifikatë) të pranuar ndërkombëtarisht, jo më të vjetër se pesë vite përmarrëdhënie të gjuhës angleze, si vijon:
 - TOEFL IBT së paku 74 pikë,
 - IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
 - ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku nivelin B2,
 - FCE (FCE)(Cambridge English: First) - të dhënë,
 - BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose
 - APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 dhe
- 6) ka të dhënë testin psikologjik dhe testin përmarrëdhënie përfundim;

Neni 6

Drejtori i Agjencisë dhe zëvendësdrerjtori të emëruar deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji vazhdojnë ta kryejnë funksionin deri në kalimin e mandatit përmarrëdhënie përfundim.

Neni 7

Dispozitat nga neni 5 i këtij ligji që kanë të bëjnë me kushtin përmarrëdhënie përfundim pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 8

Statuti i Agjencisë përmarrëdhënie përfundim do të harmonizohet me dispozitat e këtij ligji, dispozitat e Ligjit përmarrëdhënie përfundim administrative dhe Ligjit përmarrëdhënie përfundim përmarrëdhënie përfundim, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit përmarrëdhënie përfundim dëshmi që sigurim në rast të papunësise.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazeten Zyrare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

1301.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 февруари 2014 година.

Бр. 07 – 1312/1
28 февруари 2014 година

Претседател
на Република Македонија,
Горче Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА****Член 1**

Во Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13 и 187/13), во членот 101 став 1 алинеја 7 зборот „конкурс“ се заменува со зборот „оглас“.

Член 2

Во членот 103 ставот 2 се менува и гласи:
„За директор на јавна установа за социјална заштита се избира лице кое:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана заа вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има високо образование утврдено со статутот на установата во зависност од природата на дејноста на јавната установа;
- 4) минимум пет години работно искуство по дипломирањето;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2),
- 6) има положено психолошки тест и тест за интегритет и

7) поднесе подготвена програма за раководење со установата.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„За избор на директорот се објавува јавен оглас, во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“

Член 3

Членот 110-а се менува и гласи:

„Во јавните установи за социјална заштита работните места на вработените се групираат во групи и подгрупи согласно со Законот за вработените во јавниот сектор и тоа:

- административни службеници;
- даватели на јавни услуги во јавните установи за социјална заштита и
- помошно-технички лица.“

Член 4

Членот 110-б се менува и гласи:

„Вработените во јавните установи за социјална заштита кои вршат работи од административна природа за спроведување на дејноста на социјалната заштита, остварување на правата утврдени со Законот за заштита на децата, и тоа: детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче и родители додаток за дете, остварување на парична помош на лица со признат статус на бегалец и под супсидијарна заштита, утврдени со Законот за азил и привремена заштита, работите утврдени со семејно-правните прописи и кривично-правните прописи, утврдени со закон и статут на јавна установа за социјална заштита, основана од Владата на Република Македонија или општината, градот Скопје и општините во градот Скопје имат статус на административни службеници.

За вработените од ставот 1 на овој член категориите, нивоата и звањата се утврдуваат согласно со Законот за административните службеници.

За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евидентацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усвршување и оспособување, меренето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници во јавните установи за социјална заштита се применуваат одредбите од Законот за административните службеници.“

Член 5

Членот 110-в се менува и гласи:

„Вработените во јавните установи за социјална заштита кои вршат работи од дејноста социјална заштита, имаат статус на даватели на јавни услуги во дејноста социјална заштита и за нив се применуваат одредбите од овој закон, одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.“

За вработените од ставот 1 на овој член се утврдуваат следниве категории на работни места:

- категорија А стручни (социјален работник, психолог, андрагог, педагог, правник, економист, лекар, дефектолог, логопед, специјален педагог за превенција и ресоцијализација и социолог, здравствен работник и други).
- ниво A1 раководител на одделение во Заводот за социјални дејности,
- ниво A2 раководител на одделение во јавна установа за социјална заштита,
- ниво A3 виш стручен службеник во Заводот за социјални дејности,
- ниво A4 самостоен стручен службеник во Заводот за социјални дејности,

- ниво A5 самостоен стручен службеник во установа за социјална заштита и

- ниво A6 стручен службеник во установа за социјална заштита и

- категорија Б помошно-стручни (воспитувач, главна медицинска сестра, физиотерапевт, работен терапевт, систем оператори за внес, административен техничар, негователи, болничар, физиотерапевт, медицински сестри, геронт-домаќин болничар, воспитувач, инструктор и други)

- ниво B1 помошно-стручен од прво ниво,

- ниво B2 помошно-стручен од второ ниво и

- ниво B3 помошно-стручен од трето ниво.

Вработените од ставот 2 на овој член треба да ги исполнат следниве посебни услови:

- за ниво A1 стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и најмалку три години работно искуство во областа на социјалната заштита,

- за ниво A2 со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и најмалку три години работно искуство во областа на социјалната заштита,

- за ниво A3 стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и најмалку три години работно искуство во областа на социјалната заштита,

- за ниво A4 стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, без или со работно искуство од најмалку една година во областа на социјалната заштита,

- за ниво A5 стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и најмалку две години работно искуство во областа на социјалната заштита,

- за ниво A6 стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, без или со работно искуство од најмалку една година во областа на социјалната заштита

- за ниво B1 стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или најмалку ниво на квалификации VI B,

- за ниво B2 најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование и

- за ниво B3 најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование.

За сите нивоа од категоријата А посебни услови за вработување се и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција, на A1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптикс; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат.

За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евидентацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усвршување и оспособување, меренето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на давателите на јавни услуги во областа на социјалните работи во јавните установи за социјална заштита, се применуваат одредбите од овој закон и Законот за вработените во јавниот сектор.“

Член 6

Членот 110-г се менува и гласи:

“Вработените во јавните установи за социјална заштита, кои вршат помошно-технички работи, имаат

статус на помошно-технички лица од Групата IV и за нив се утврдуваат следниве подгрупи, категории и нивоа:

- подгрупа 1 категорија А хауз-мајстор, водоинсталтерски и електричарски работи, хигиеничар, градинар и други, категорија Б ложач на парен котел, домаќин-економ, автомехничар и други,
- подгрупа 2 категорија А чувар и други,
- подгрупа 3 категорија А возач и други,
- подгрупа 4 категорија А готвач и други и
- подгрупа 5 категорија А шивач, бербер и други, категорија Б курир и други.

За секоја категорија во подгрупите 1, 2, 3 и 4 се утврдуваат следниве нивоа:

- помошно-технички лица од прво ниво, со најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦ-ВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование,
- помошно-технички лица од второ ниво, со најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦ-ВЕТ или тригодишно средно образование и
- помошно-технички лица од трето ниво со најмалку ниво на квалификации I или основно образование.

За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евидентијата, вработувањето и други прашања во врска со работниот однос на помошно-техничките лица во јавните установи за социјална заштита, се применуваат одредбите од овој закон, Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.”

Член 7

Членот 110-д се менува и гласи:

„Директорот на јавна установа за социјална заштита, подготвува годишен план за вработување во јавната установа за следната година, согласно со Законот за вработените во јавниот сектор.”

Член 8

Членот 110-ѓ се менува и гласи:

“За пополнување на работни места на даватели на јавни услуги во областа на социјалните работи од членот 110-в од овој закон, кандидатот треба да ги исполни следниве општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Покрај општите услови за пополнување на работното место на даватели на јавни услуги во областа на социјалните работи, кандидатот треба да ги исполни и посебните услови согласно со класификацијата на работните места утврдени во членот 110-в од овој закон.

Како дополнителен услов за пополнување на работното место може да се утврди и статус на дете без родители и без родителска грижа, кое до својата осумнаесетгодишна возраст имало ваков статус, согласно со закон, статус на лице со посебни потреби, согласно со закон, или статус на корисник на државна стипендира, согласно со закон.

Лицата кои за прв пат се вработуваат во јавна установа за социјална заштита како даватели на јавни услуги и лицата кои се вработуваат на повисоко работно место од претходното во установата, задолжително извршуваат пробна работа. Пробната работа за избраниот кандидат од категоријата А трае шест месеци, под менторство на давател на јавна услуга на исто или повисоко ниво, назначен од директорот, заради пренесување на знаења и вештини за развој на општите и посебните компетенции на вработениот преку конкретни совети на менторот.

По завршување на пробната работа, избраниот кандидат од ставот 5 на овој член, е потребно да се стекне со лиценца за работа во установа за социјална заштита, согласно со овој закон.“

Член 9

По членот 110-ѓ се додава нов член 110-е, кој гласи:

„Член 110-е

Директорот на установа за социјална заштита донесува одлука за потреба од вработување на даватели на јавни услуги, за пополнување на слободно работно место во установата.

Со одлуката од ставот 1 на овој член се определува дали пополнувањето на слободното работно место во установата за социјална заштита се врши преку вработување на лице по пат на објавување на јавен оглас, објавување на интерен оглас, распоредување од вработените во установата или со преземање на работник од друга институција.

Во јавната установа за социјална заштита, при вработувањето се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија, односно во единиците на локалната самоуправа, без да се нарушаат критериумите на стручност и компетентност.

Во јавна установа за социјална заштита, потреба од давател на јавни услуги се обезбедува со објавување на јавен оглас во најмалку два дневни весника од кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

По исклучок од ставот 4 на овој член, за итни и неодложни работи, работен однос може да се заснова и без јавно огласување, но најмногу до 30 дена со посредување на службата надлежна за посредување при вработување.

Давател на јавна услуга кој има соодветно образование, потребно работно искуство во струката и ги исполнува и другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места на установата, по потреба на установата или по негово барање, може да се распореди на друго работно место согласно со актот за внатрешна организација и систематизација на работните места.

Давател на јавна услуга, може да се преземе со спогодба за преземање на работник од една во друга јавна установа за социјална заштита без огласување, со согласност на раководните лица на институциите од двете установи и претходна согласност на давателот на јавна услуга.

Во случаи кога пополнувањето на слободно работното место се врши по пат на објавување на интерен оглас, истиот се објавува на огласната табла на установата и на веб страницата на установата. Огласот содржи податоци за работното место кое треба да се пополни и за потребните услови кои треба да ги исполни давателот на јавната услуга согласно со овој закон и актот за внатрешна организација и систематизација на работните места на установата и рок за пријавување на интерниот оглас, кој не може да биде пократок од пет работни дена од денот на неговото објавување.

Кога директорот вработува даватели на јавни услуги по пат на јавен оглас, е должен во јавниот оглас да ги наведе условите што се бараат за вршење на работата, почетокот и завршетокот на дневното и неделното работно време, распоредот на работното време и паричниот износ на основната плата за работното место за кое се бара давател на јавни услуги и рокот за пријавување, кој не смее да биде пократок од пет работни дена.

За времетраењето на јавниот оглас, директорот не може да објавува нов оглас за истото работно место.

Директорот формира комисија за селекција на кандидат за давател на јавни услуги, составена од председател и два члена од редот на вработените даватели на јавни услуги, заради проверка на веродостојноста на доказите и спроведување на интервју.

Комисијата изготвува ранг-листа на кандидати, врз основа на проверка на исполнетоста на условите од јавниот или интерниот оглас и извршеното интервју и истата ја доставува до директорот во рок од пет дена од денот на завршување на интервјуто со сите кандидати.

Директорот донесува одлука за вршење избор или неизбор на кандидат, во рок од осум дена по приемот на ранг-листата од комисијата за селекција, која се објавува на огласната табла на установата и на веб страницата на установата.

Против одлуката од ставот 13 на овој член, може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

По конечноста на одлуката за избор на кандидат, директорот склучува договор за вработување со избраниот кандидат.

Член 10

Членот 110-е кој станува член 110-ж се менува и гласи:

„Вработените во јавна установа за социјална заштита како даватели на јавни услуги, лично се одговорни за вршењето на работите и работните задачи од работното место.

За повреда на службената должност, вработениот од ставот 1 на овој член одговара дисциплински, за дисциплинска неурядност и дисциплински престап.

Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекршок не ја исклучува дисциплинската одговорност на вработениот.“

Член 11

Во членот 110-ж кој станува член 110-з зборовите: „јавен службеник“ се заменуваат со зборовите: „давател на јавна услуга“, а зборовите: „јавниот службеник“ се заменуваат со зборовите: „давателот на јавна услуга“.

Член 12

Во членот 110-з кој станува член 110-з зборовите: „јавениот службеник“ се заменуваат со зборовите: „давателот на јавна услуга“.

Член 13

Во членот 110-з кој станува член 110-и зборовите: „јавен службеник“ се заменуваат со зборовите: „давател на јавна услуга“, а зборовите: „јавни службеници“ се заменуваат со зборовите: „даватели на јавна услуга“.

Член 14

Во членот 110-и кој станува член 110-ј зборовите: „јавниот службеник“ се заменуваат со зборовите: „давателот на јавна услуга“.

Член 15

Во членот 110-ј кој станува член 110-к зборовите: „јавниот службеник“ се заменуваат со зборовите: „давателот на јавна услуга“.

Член 16

Во членот 110-к кој станува член 110-л зборовите: „јавен службеник“ се заменуваат со зборовите: „давател на јавна услуга“, а зборовите: „јавниот службеник“ се заменуваат со зборовите: „давателот на јавна услуга“.

Член 17

Во членот 110-л кој станува член 110-љ зборовите: „јавен службеник“ се заменуваат со зборовите: „давател на јавна услуга“, а зборовите: „јавниот службеник“ се заменуваат со зборовите: „давателот на јавна услуга“.

Член 18

Во членот 110-љ кој станува член 110-м зборовите: „јавен службеник“ се заменуваат со зборовите: „давател на јавна услуга“.

Член 19

Членот 110-м кој станува член 110-н се менува и гласи:

“Член 110-н

Вработените во јавна установа за социјална заштита како даватели на јавни услуги, имаат право на стручно усвршување, за што директорот донесува план за континуиран професионален развој во согласност со програмата за континуирана едукација на стручните лица, изготвена од Заводот за социјални дејности.“

Член 20

Членот 110-н кој станува член 110-њ се менува и гласи:

“Член 110-њ

Установите за социјална заштита воспоставуваат систем за управување со ефектот на давателите на јавни услуги.

Системот од ставот 1 на овој член го сочинуваат: утврдување на работните цели и задачи, утврдување на индивидуалниот план за стручно усвршување, како и постапка за оценување на ефектот на давателот на јавни услуги.“

Член 21

Членот 110-њ кој станува член 110-о се менува и гласи:

“Член 110-о

Работните цели и задачи на вработениот од групата на даватели на јавни услуги во социјална заштита од овој закон, се утврдуваат врз основа на годишната програма за работа на јавната установа за социјална заштита.

Работните цели и задачи на давателите на јавни услуги треба да бидат јасни, прецизни, мерливи и со утврдена временска рамка за извршување.

Работните цели и задачи се утврдуваат од страна на раководителот на одделение, а во случај кога нема непосредно претпоставен раководител, од директорот на јавната установа за социјална заштита во соработка со давателот на јавни услуги на крајот на постапката на оценување на работните достигнувања, во декември во тековната година за наредната.“

Член 22

Членот 110-о кој станува член 110-п се менува и гласи:

“Член 110-п

Во индивидуалниот план за стручно усвршување се утврдува потребата за стручно усвршување на давателот на јавни услуги, заради ефикасно извршување на утврдените работни цели и задачи и потребата од развој и унапредување на работните компетенции.

Индивидуалниот план за стручно усвршување се утврдува од страна на непосредно претпоставениот раководител на одделение, а во случај кога нема непосре-

дно претпоставен раководител, од директорот на установата, во соработка со давателот на јавни услуги, во поставувањето на работните цели и задачи.“

Член 23

Членот 110-п кој станува член 110-р се менува и гласи:

“Член 110-р

Непосредно претпоставениот раководител на одделение, а во случај кога нема непосредно претпоставен раководител на одделение, директорот на установата е должен континуирано да го следи ефектот на давателот на јавни услуги во текот на целата година и по потреба да предлага мерки за подобрување на истиот.

Како дел од процесот на континуирано следење на ефектот на давателот на јавни услуги, најдоцна до 31 јуни во годината, се спроведува полугодишно интервју.

По спроведување на полугодишното интервју се пополнува извештајот за полугодишно интервју, кој го потпишуваат давателот на јавни услуги и неговиот непосредно претпоставен раководител на одделение, а во случај кога нема раководител на одделение, директорот на установата.

Копија од извештајот од ставот 3 на овој член му се доставува на давателот на јавни услуги.

Доколку во извештајот за полугодишното интервју, непосредно претпоставен раководител на одделение, а во случај кога нема раководител на одделение, директорот на установата утврди дека давателот на јавни услуги не ги исполнил поставените цели односно покажува нездадоволителни резултати за време на полугодишниот период, не покажува потребна стручност и компетентност, има значителни грешки во работата и постапувањето, работните задачи ги извршува ненавремено односно не покажува интерес за квалитетот на извршување на работните задачи, истиот ќе започне постапка за подобрување на ефектот.

Во постапката за подобрување на ефектот се предлагаат дополнителни обуки или менторство и се изрекува писмена опомена во која давателот на јавни услуги се предупредува на можноста да биде оценет со негативна оценка доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши оценувањето, не го подобри својот ефект.“

Член 24

Членот 110-р кој станува член 110-с се менува и гласи:

“Член 110-с

Давателите на јавни услуги, задолжително се оценуваат еднаш годишно, и тоа најдоцна до 1 декември за тековната година.

Оценувањето на давателот на јавни услуги го врши непосредно претпоставен раководител на одделение, а во случај кога нема раководител на одделение, директорот на установата (во натамошниот текст: оценувач).

Оценувачот со оценка “1”, “2”, “3”, “4” или “5” ја оценува работата на давателот на јавни услуги во однос на квалитетот, ефективноста и ефикасноста на работењето, почитувањето на роковите и нивото на исполнување на утврдените работни цели и задачи, нивото на вклученост и посветеност на работата, придонесот во реализацијата на програмата за работа на установата, реализацијата на индивидуалниот план за стручно усовршување и однесувањето на давателот на јавни услуги, а го зема предвид и извештајот од полугодишното интервју.

Годишната оценка на давателот на јавни услуги се добива врз основа на оценката на оценувачот, со тежински фактор од 60%, како и од просечната оценка

од двајца други даватели на јавни услуги во установата со кои оценуваниот непосредно работи (во натамошниот текст: други оценувачи), со тежински фактор од 40%.

Другите оценувачи ги бира давателот на јавни услуги во договор со неговиот оценувач и истите со оценки “1”, “2”, “3”, “4” или “5” ги оценуваат општите работни компетенции на давателот на јавни услуги, и предлагаат начини на подобрување на работата на давателот на јавни услуги.

Оценувачите од ставот 5 на овој член се должни на пропишан образец во координација со директорот на јавната установа за социјална заштита, да ги оценат давателите на јавни услуги и најдоцна до 1 ноември да му ги достават обрасците за оценување.

За спроведување на оценувањето од страна на други оценувачи, директорот на јавната установа за социјална заштита, најдоцна до 1 октомври е должен да донесе решение во кое ќе го назначи времето и местото на спроведување на оценувањето и ќе формира комисија за спроведување на оценувањето.

По завршувањето на оценувањето, копија од образецот за оценување, освен делот кој се однесува на поединичните оценки на другите оценувачи, се доставува и до давателот на јавни услуги.

Против оценката на ефектот, нездадоволниот давател на јавни услуги има право да поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од осум дена по приемот на копијата на образецот за оценување.

Директорот на јавна установа за социјална заштита е должен да подготви и најдоцна до 31 декември до Министерството за труд и социјална политика да достави извештај со ранг-листа на годишни оценки за сите оценети даватели на јавни услуги во установата за тековната година.

Начинот на спроведување на полугодишното интервју и оценувањето на давателите на јавни услуги во јавните установи за социјална заштита, како и образецот на извештајот за полугодишното интервју и образецот за оценување, ги пропишува министерот.“

Член 25

Членот 110-с кој станува член 110-т се менува и гласи:

“Член 110-т

Давател на јавни услуги кој во текот на годината за која се врши оценувањето, бил отсутен од работа по-долго од шест месеци (боледување, неплатено отсуство и друго), како и давателот на јавни услуги кој за првпат се вработил во јавната установа за социјална заштита и работел пократко од шест месеци во периодот за кој се врши оценувањето, нема да биде оценуван.

Оценувањето на давателот на јавни услуги, кој во текот на годината за која се врши оценувањето, преку постапка на мобилност се распоредени, односно преземени на друго работно место, го врши новиот оценувач, врз основа на писмен извештај од претходниот оценувач.

Доколку оценувачот во текот на годината за која се врши оценувањето, го промени работното место, или му престане работниот однос, оценувањето на давателот на јавни услуги со кои раководел, го врши новиот оценувач, врз основа на писмен извештај од претходниот оценувач.“

Член 26

Членот 110-т кој станува 110-ќ се менува и гласи:

“Член 110-ќ

Годишната оценка на давателот на јавни услуги може да биде:

- „особено се истакнува”, доколку има вредност од 4,51 до 5,00,
- „се истакнува”, доколку има вредност од 3,51 до 4,50,
- „задоволува”, доколку има вредност од 2,51 до 3,50,
- „делумно задоволува”, доколку има вредност од 1,51 до 2,50 и
- „не задоволува”, доколку има вредност од 1,00 до 1,50.

Член 27

Член 110-ќ, кој станува член 110-у, се менува и гласи:

“Член 110-у

Давателите на јавни услуги за кои годишната оцена е „особено се истакнува”, ќе бидат наградени со три слободни денови.

На давателот на јавни услуги кој е оценет со оцена „не задоволува” ќе му биде намалена платата во износ од најмногу 20% во период од шест месеци.

Доколку давателот на јавни услуги е оценет со оцена „не задоволува” во две последователни оценувања, ќе му престане работниот однос.“

Член 28

Подзаконските акти предвидени со овој закон, министерот ќе ги донесе во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 29

Статутите на јавните установи за социјална заштита ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 30

Директорот на јавна установа за социјална заштита, избран до денот на започнувањето на примената на членот 2 од овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е избран.

Член 31

Одредбите од членот 2 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик, кои ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите од членовите 3 до 27 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) и Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).

Член 32

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE SOCIALE

Neni 1

Нë Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13 dhe 187/13), në nenin 101 në paragrafin 1 nё alinenë 7 fjala "konkurs" zëvendësohet me fjalën "shpallje".

Neni 2

Нë nenin 103 paragrafi 2 ndryshohet si вијон:
"Për drejtor të institucionit publik për mbrojtje sociale zgjidhet personi i cili:

- 1) ёshtë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- 2) me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i ёshtë shqiptuar dënim ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
- 3) ka arsim të lartë të përcaktuar me statutin e institucionit varësisht nga natyra e veprimtarisë së institucionit publik;
- 4) minimum pesë vite përvjojë pune pas diplomimit;

5) posedon njérën nga certifikatat ose dëshmitë ndërkombëtarisht të pranuara për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS)- së paku 6 pikë,
- IELS (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku nivelin B2 (B2),
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të kaluar,
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2) dhe
- 6) ka kaluar testin psikologjik dhe testin e integrititetit dhe

7) parashtron program të përgatitur për udhëheqje me institucionin."

Paragrafi 4 ndryshohet si вијон:

"Për zgjedhjen e drejtorit publikohet shpallje në tre gazeta ditore të cilat botohen në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, prej të cilave njëra nga gazetat e cila botohet në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase."

Neni 3

Neni 110-a ndryshohet si вијон:

"Në institucionet publike për mbrojtje sociale vendet e punës për të punësuarit grupohen në grupe dhe nëngrupe në pajtim me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik edhe atë:

- nëpunës administrativë,
- dhënës të shërbimeve publike në institucionet publike për mbrojtje sociale dhe
- persona ndihmës-teknikë."

Neni 4

Neni 110-b ndryshohet si вијон:

"Të punësuarit në institucionet publike për mbrojtje sociale të cilët kryejnë punë të natyrës administrative për zbatimin e veprimtarisë së mbrojtjes sociale, realizimin e të drejtave të përcaktuara me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve edhe atë: shtesa fëmijërore, shtesa të veçanta, ndihmë të njëfishëtë në para për foshnjë dhe shtesa prindërore për fëmijë, realizim të ndihmës në para për personat me status të pranuar të refugiatit dhe me mbrojtje subsidiare, të përcaktuara me Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme, punët e përcaktuara me rregullat juridike-familjare dhe me rregullat juridike-penale, të përcaktuara me ligjin dhe statutin e institucionit publik për mbrojtje sociale, të themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose nga komuna, Qyteti i Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit kanë status të nëpunësve administrativë.

Пër тë punësuarit nga paragrafi 1 i këtij nenii kategoritë, nivelet dhe titujt përcaktohen në pajtim me Ligjin për nëpunës administrativë.

Për çështjet të cilat kanë të bëjnë me klasifikimin, evidencën, punësimin, përparimin, përsosjen dhe aftësimin profesional, matjen e rezultatit dhe çështje tjera lidhur me marrëdhënien e punës së nëpunësve administrativë në institucionet publike për mbrojtje sociale zbatohen dispozitat e Ligjit për nëpunës administrativë."

Neni 5

Neni 110-v ndryshohet si vijon:

"Të punësuarit në institucionet publike për mbrojtje sociale të cilat kryejnë punë nga veprimitaria mbrojtje sociale, kanë status të dhënësve të shërbimeve publike në veprimitarinë mbrojtje sociale dhe për ato zbatohen dispozitat nga ky ligj, dispozitat e Ligjit për të punësuarit në sektorin publik dhe dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie pune.

Për të punësuarit nga paragrafi 1 i këtij nenii përcaktohen kategoritë në vijim të vendeve të punës:

- kategoria A punëtorë profesionalë (punëtor social, psikolog, andragog, pedagog, jurist, ekonomist, mjek, defektolog, logoped, pedagog special për preventivë dhe risocializim dhe sociolog, punëtor shëndetësor e të tjerrë)

- niveli A1 udhëheqës i seksionit në Entit për veprimitari sociale,

- niveli A2 udhëheqës i seksionit në institucionin publik për mbrojtje sociale,

- niveli A3 nëpunës i lartë profesional në Entin për veprimitari sociale,

- niveli A4 nëpunës i pavarur profesional në Entin për veprimitari sociale,

- niveli A5 nëpunës i pavarur profesional në institucionin për mbrojtje sociale dhe

- niveli A6 nëpunës profesional në institucionin për mbrojtje sociale.

- kategoria B ndihmës-profesional (edukator, infermieri kryesore, fizioterapeut, terapeut punëtor, operatorë sistemi për futje, teknik administrativ, përkujdesës, infermier, fizioterapeut, infermieri, infermier shtëpiar-geronto, edukator, instruktor e të tjerrë)

- niveli B1 ndihmës – profesional i nivelit të parë,

- niveli B2 ndihmës - profesional i nivelit të dytë dhe

- niveli B3 ndihmës – profesional i nivelit të tretë.

Të punësuarit nga paragrafi 2 i këtij nenii duhet t'i plotësojnë kushtet e veçanta në vijim:

- për nivelin A1 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë VII/1 të kryer dhe së paku tre vjet përvojë punë në sferën e mbrojtjes sociale,

- për nivelin A2 me 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë VII/1 të kryer dhe së paku tre vjet përvojë punë në sferën e mbrojtjes sociale,

- për nivelin A3 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë VII/1 të kryer dhe së paku tre vjet përvojë punë në sferën e mbrojtjes sociale,

- për nivelin A4 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë VII/1 të kryer, me ose pa përvojë punë prej së paku një vit në sferën e mbrojtjes sociale,

- për nivelin A5 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë VII/1 të kryer, me ose pa përvojë punë prej me se paku një viti në sferën e mbrojtjes sociale,

- për nivelin A6 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë VII/1 të kryer, me ose pa përvojë punë prej së paku një vit në sferën e mbrojtjes sociale,

- për nivelin B1 180 kredi të fituara sipas SETK ose së paku nivel të kualifikimeve VI B,

- për nivelin B2 së paku nivel të kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose SKMAP ose arsim të mesëm katërvjeçar,

- për nivelin B3 së paku nivel të kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose SKMAP ose arsim të mesëm katërvjeçar.

Për të gjitha nivelet e kategorisë A kushte të posaçme për punësim janë edhe njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë, kompetencat tjera të posaçme të punës janë përcaktuar në aktin për sistematizimin e vendeve të punës për vend adekuat të punës, si dhe njohja aktive e njërsë nga tre gjuhët e përdorura më shpesh të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit të certifikatës së njohur ndërkombëtarish të lëshuar nga testatori zyrtar evropian, anëtar i Shoqatës ALTE të testatorëve evropianë, ose certifikatë nga institucioni ndërkombëtar të nivelit A1 (A1) të CEFR (CEFR), përkatesisht BULLATS ose Altis; ose TOESELL PBT së paku 310 pikë, TOESELL CBT së paku 35 pikë ose TOESELL IBT së paku 10 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose Gëte certifikatë.

Për çështjet të cilat kanë të bëjnë me klasifikimin, evidencën, punësimin, përparimin, përsosjen dhe aftësimin profesional, matjen sipas rezultatit dhe çështje tjera lidhur me marrëdhënien e punës të dhënësve të shërbimeve publike në sferën e punëve sociale në institucionet publike për mbrojtje sociale, zbatohen dispozitat e këtij ligji dhe të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik."

Neni 6

Neni 110-g ndryshohet si vijon:

"Të punësuarit në institucionet publike për mbrojtje sociale, të cilët kryejnë punë ndihmëse teknike, kanë status të personave ndihmës-teknikë nga Grupi IV dhe për to përcaktohen nëngrupet, kategoritë dhe nivelet në vijim:

- nëngrupi 1 kategoria A haus-mjeshtër, punë të hidraulikut dhe elektriçistik, pastrues, kopshtar e të tjerrë, kategoria B: ndezës i kazanëve me avull, shtëpiar-ekonom, automekanik e të tjerrë,

- nëngrupi 2 kategoria A rojtar e të tjerrë,

- nëngrupi 3 kategoria A shoferë e të tjerrë,

- nëngrupi 4 kategoria A kuzhinier e të tjerrë dhe

- nëngrupi 5 kategoria A rrobaqepës, berber e të tjerrë, kategoria B korrier e të tjerrë.

Për çdo kategori në nëngrupet 1, 2, 3 dhe 4 përcaktohen nivelet në vijim:

- persona ndihmës-teknikë të nivelit të parë, me së paku nivel të kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose SKMAP ose me arsim të mesëm katërvjeçarë,

- persona ndihmës-teknikë të nivelit të dytë, me së paku nivel të kualifikimeve III, 180 kredi sipas ECVET ose arsim të mesëm trevjeçar,

- persona ndihmës-teknikë të nivelit të tretë me së paku nivel të kualifikimeve I ose arsim fillor.

Për çështjet të cilat kanë të bëjnë me klasifikimin, evidencën, punësimin dhe çështjet tjera lidhur me marrëdhënien e punës të personave ndihmës-teknikë në institucionet publike për mbrojtje sociale, zbatohen dispozitat e këtij ligji, Ligjit për të punësuarit në sektorin publik dhe dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie punë."

Neni 7

Neni 110-d ndryshohet si vijon:

"Drejtori i institucionit publik për mbrojtje sociale, përpilon plan vjetor për punësim në institucionin publik për vitin e ardhshëm, në pajtim me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik."

Neni 8

Neni 110-gj ndryshohet si vijon:

"Për plotësimin e vendeve të punës të dhënësve të shërbimeve publike në sferën e punëve sociale nga neni 110-v të këtij ligji, kandidati duhet t'i plotësojë kushtet e përgjithshme në vijim:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- të jetë i moshës madhore,
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
- me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalim për kryerje të profesionit, veprimitarës ose detyrës.

Krahas kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës dhënësve të shërbimeve publike në sferën e punëve sociale, kandidati duhet t'i plotësojë edhe kushtet e veçanta në pajtim me klasifikimin e vendeve të punës të përcaktuara në nenin 110-v të këtij ligji.

Si kusht plotësues për plotësimin e vendeve të punës mund të përcaktohet edhe statusi i fëmijës pa prindër dhe pa kujdes prindëror, i cili deri moshën e vet tetëmbëdhjetëvjeçare ka pasur status të këtillë, në pajtim me ligjin, statusi i personit me nevoja të posaçme, në pajtim me ligjin, ose statusi i shfrytëzuesit të bursës shtetërore, në pajtim me ligjin.

Personat të cilët për herë të parë punësohen në institucion publik për mbrojtje sociale si dhënës të shërbimeve publike dhe personat të cilët punësohen në vend më të lartë pune se ai paraprak në institucion, në mënyrë të obligueshme kryejnë punë provuese. Puna provuese për kandidatin e zgjedhur nga Kategoria A zgjat gjashtë muaj, nën mentorit të dhënësit të shërbimit publik në nivel të njëjtë ose më të lartë, i emëruar nga drejtori, për shkak të transmetimit të njozhurive dhe aftësive për zhvillimin e kompetencave të përgjithshme dhe të veçanta tek i punësuarit përmes këshillave konkrete të mentorit.

Pas përfundimit të punës provuese, kandidati i zgjedhur nga paragrafi 5 i këtij nenit, nevojitet të marrë licence për punë në institucionin për mbrojtje sociale, në pajtim me këtë ligj."

Neni 9

Pas nenit 110-gj shtohet nen i ri 110-e si vijon:

"Neni 110-e

Drejtori i institucionit për mbrojtje sociale miraton vendim për nevojën për punësimin e dhënësve të shërbimeve publike, për plotësimin e vendit të lirë të punës në institucion.

Me vendimin nga paragrafi 1 i këtij nenit përcaktohet nëse plotësimi i vendit të lirë të punës në institucionin për mbrojtje sociale kryhet përmes punësimit të personit nëpërmjet publikimit të shpalljes publike, publikimit të shpalljes interne, sistemimit të të punësuarve në institucionin ose me marrjen e punëtorit nga institucioni tjetër.

Në institucionin publik për mbrojtje sociale, gjatë punësimit zbatohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve të cilët u takojnë të gjithë bashkësive

në Republikën e Maqedonisë, përkatesisht në njësitë e vetëqeverisjes lokale, pa u prishur kriteret e profesionalizmit dhe kompetencës.

Në institucionin publik për mbrojtje sociale, nevoja për dhënës të shërbimeve publike sigurohet me publikimin e shpalljes publike në së paku dy gazeta ditore prej të cilave së paku në njëren nga gazetat që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuhja maqedonase.

Me përashtim të paragrafit 4 të këtij nenit, për punë urgjente dhe të paprolongueshme, marrëdhënës pune mund të themelohet edhe pa shpallje publike, por më së shumti deri në 30 ditë, me ndërmjetësim të shërbimit kompetent për zbatim gjatë punësimit.

Dhënësi i shërbimit publik i cili ka arsim përkatesh, përvojë të nevojshme të punës në profesion dhe i plotëson edhe kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës në institucion, sipas nevojës së institucionit ose sipas kërkesës së tij, mund të sistemohet në vend tjetër pune në pajtim me aktin për organizim dhe sistematizim të brendshëm të vendeve të punës.

Dhënësi i shërbimit publik, mund të merret me marrëveshje përmarrje të një punëtori nga njëri institucion publik për mbrojtje sociale në tjetrin pa shpallje, me pëlqim të personave udhëheqës të institacioneve nga të dy institucionet dhe me pëlqim paraprak të dhënësit të shërbimit publik.

Në rastet kur plotësimi i vendit të lirë të punës kryhet nëpërmjet publikimit të shpalljes interne, ajo publikohet në tabelën e shpalljeve në institucionin dhe në ueb faqen e institucionit. Shpallja përbën të dhëna për vendin e punës i cili duhet të plotësohet edhe për kushtet e nevojshme të cilat duhet t'i plotësojë dhënësi i shërbimit publik në pajtim me këtë ligj dhe aktin për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës në institucion dhe afatin për paraqitjen në shpallje interne, i cili nuk mundet të jetë më i shkurtër se pesë ditë pune nga dita e publikimit të saj.

Kur drejtori puneson dhënës të shërbimeve publike nëpërmjet shpalljes publike, është i obliguar që në shpalljen publike t'i theksojë kushtet të cilat kërkohen për kryerjen e punës, fillimin dhe përfundimin e kohës së punës ditore dhe javore, orarin e kohës së punës dhe shumën në para të rrogës bazë për vendin e punës për të cilin kërkohet dhënësi i shërbimeve publike dhe afatin e paraqitjes, i cili nuk guxon të jetë më i shkurtër se pesë ditë pune.

Gjatë kohëzgjatjes së shpalljes publike, drejtori mundet të publikojë shpallje të re për vendin e njëjtë të punës.

Drejtori formon komision për seleksionim të kandidatit për dhënës të shërbimeve publike, të përbërë nga kryetari dhe dy anëtarë nga radhët e dhënësve të punësuar të shërbimeve publike, për kontroll të autenticitetit të dëshmive dhe zbatim të intervistës.

Komisioni përpilon ranglistë të kandidatëve, në bazë të kontrollit të plotësimit të kushteve nga shpallja publike apo interne dhe nga intervista e kryer dhe të njëjtën e dorëzon te drejtori në afat prej pesë ditëve nga dita e përfundimit të intervistës me të gjithë kandidatët.

Drejtori miraton vendim për kryerje të zgjedhjes ose moszgjedhjes së kandidatit, në afat prej tetë ditëve pas pranimit të ranglistës nga komisioni për seleksionim, i cili

publikohet në tabelën e shpalljeve të institucionit dhe në ueb faqen e institucionit.

Kundër vendimit nga paragrafi 13 i këtij neni, mund të paraqitet ankesë në Komisionin Shtetëror për Vendimmarje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Pas përfundimit të vendimit për zgjedhje të kandidatit, drejtori lidh marrëveshje për punësim me kandidatin e zgjedhur."

Neni 10

Neni 110-e, i cili bëhet nen 110-zh ndryshohet si vijon:

"Të punësuarit në institucionin publik për mbrojtje sociale si dhënës të shërbimeve publike, personalisht janë përgjegjës për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës në vendin e punës.

Për shkeljen e detyrës zyrtare, i punësuari nga paragrafi 1 i këtij neni përgjigjet në mënyrë disiplinore, për parregullsi disiplinore dhe kundërvajtje disiplinore.

Përgjegjësia për vepër të kryer penale, përkatësisht kundërvajtje nuk e përashton përgjegjësinë disiplinore të të punësuarit."

Neni 11

Në nenin 110-zh, i cili bëhet nen 110-z fjalët: "nëpunës publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënës i shërbimit publik", ndërsa fjalët: "nëpunësi publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënësi i shërbimit publik".

Neni 12

Në nenin 110-z, i cili bëhet nen 110-x fjalët: "nëpunësi publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënësi i shërbimit publik", ndërsa fjalët: "nëpunësi publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënësit e shërbimit publik".

Neni 13

Në nenin 110-x, i cili bëhet nen 110-i, fjalët: "nëpunës publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënës i shërbimit publik", ndërsa fjalët: "nëpunësi publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënësit e shërbimit publik".

Neni 14

Në nenin 110-i, i cili bëhet nen 110-j fjalët: "nëpunësi publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënësi i shërbimit publik".

Neni 15

Në nenin 110-j, i cili bëhet nen 110-k fjalët: "nëpunësi publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënësi i shërbimit publik".

Neni 16

Në nenin 110-k, i cili bëhet nen 110-ll fjalët: "nëpunës publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënës i shërbimit publik", ndërsa fjalët: "nëpunësi publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënësi i shërbimit publik".

Neni 17

Në nenin 110-ll, i cili bëhet nen 110-l fjalët: "nëpunës publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënës i shërbimit publik", ndërsa fjalët: "nëpunësi publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënësi i shërbimit publik".

Neni 18

Në nenin 110-l, i cili bëhet nen 110-m, fjalët: "nëpunës publik" zëvendësohen me fjalët: "dhënës i shërbimit publik".

Neni 19

Neni 110-m, i cili bëhet nen 110-n, ndryshohet si vijon:

"Neni 110-n

Të punësuarit në institucionin publik për mbrojtje sociale si dhënës të shërbimeve publike, kanë të drejtë përsosje profesionale, për çfarë drejtori miraton plan përvillim të vazhdueshmë profesional në pajtim me programin për edukim të vazhdueshmë të personave profesionalë, të përpiluar nga Enti për veprimitari sociale."

Neni 20

Neni 110-n, i cili bëhet nen 110-nj, ndryshohet si vijon:

"Neni 110-nj

Institucionet për mbrojtje sociale vendosin sistem për menaxhim me rezultatin e dhënësve të shërbimeve publike.

Sistemin nga paragrafi 1 i këtij neni, e përbjénë: përcaktimi i qëllimeve dhe detyrave të punës, përcaktimi i planit individual për përsosje profesionale, si dhe procedura për vlerësim të rezultatit të dhënësit të shërbimeve publike."

Neni 21

Neni 110-nj, i cili bëhet nen 110-o, ndryshohet si vijon:

"Neni 110-o

Qëllimet dhe detyrat e punës të të punësuarit nga grupi i dhënësve të shërbimeve publike në mbrojtjen sociale të këtij ligji, përcaktohen në bazë të programit vjetor për punë të institucionit publik për mbrojtje sociale.

Qëllimet dhe detyrat e punës të dhënësve të shërbimeve publike duhet të janë të qarta, precize, përcaktuese dhe me kornizë të përcaktuar kohore për kryerje.

Qëllimet dhe detyrat e punës përcaktohen nga udhëheqësi i sektionit, e në rast kur nuk ka udhëheqës epror të drejtpërdrejtë, nga drejtori i institucionit publik për mbrojtje sociale në bashkëpunim me dhënësin e shërbimeve publike në fund të procedurës së vlerësimit të arritjeve të punës, në muajin dhjetor në vitin rrjedhës përvitin e ardhshëm."

Neni 22

Neni 110-o, i cili bëhet nen 110-p, ndryshohet si vijon:

"Neni 110-p

Në planin individual për përsosje profesionale përcaktohet nevoja për përsosje profesionale të dhënësit të shërbimeve publike, për shkak të kryerjes efikase të qëllimeve dhe detyrave të përcaktuara të punës dhe nevojën dhe përparimin e kompetencave të punës.

Plani individual për përsosje profesionale përcaktohet nga ana e udhëheqësit të sektionit epror i drejtpërdrejtë, e në rast kur nuk ka udhëheqës epror të drejtpërdrejtë, nga drejtori i institucionit, në bashkëpunim me dhënësin e shërbimeve publike, në vendosjen e qëllimeve dhe detyrave të punës."

Neni 23

Neni 110-p, i cili bëhet nen 110-r, ndryshohet si vijon:

"Neni 110-r

Udhëheqësi i sektionit epror i drejtpërdrejtë, e në rast kur nuk ka udhëheqës të sektionit epror të drejtpërdrejtë, drejtori i institucionit është i obliguar në vazhdimësi ta

пëрцеллë результатат и дхëнësit të shërbimeve publike gjatë tërë vitit dhe sipas nevojës të propozojë masa përmirësimin e tij.

Si pjesë e procesit të përcelljes së vazdueshme të rezultatit të dhënësit të shërbimeve publike, më së voni deri më 31 qershor të vitit, zbatohet intervistë gjysmëvjetore.

Pas zbatimit të intervistës gjysmëvjetore plotësohet raporti për intervistë gjysmëvjetore, të cilin e nënshkruajnë dhenësi i shërbimeve publike dhe udhëheqësi i seksionit i tij epror i drejtëpërdrejtë, ndërsa në rast kur nuk ka udhëheqës seksioni, drejtori i institucionit.

Kopje e reportit nga paragrafi 3 i këtij neni i dorëzohet dhënësit të shërbimeve publike.

Nëse në reportin për intervistë gjysmëvjetore, udhëheqësi i seksionit epror i drejtëpërdrejtë, e në rast kur nuk ka udhëheqës seksioni, drejtori i institucionit përcakton se dhenësi i shërbimeve publike nuk i ka plotësuar qëllimet e vendosura përkatësisht tregon rezultate të pamjaftueshme gjatë periudhës gjysmëvjetore, nuk tregon profesionalizm dhe kompetencë të nevojshme, ka gabime të konsiderueshme në punë dhe veprim, detyrat e punës i kryen jo në kohë, përkatësisht nuk tregon interes për kualitetin e kryerjes së detyrave të punës, i njëjtë do të fillojë procedurë për përmirësimin e rezultatit.

Në procedurën për përmirësimin e rezultatit propozohen trajnime plotësuese ose mentorji dhe shqiptohet vërejtje me shkrim në të cilën dhenësi i shërbimeve publike paralajmërohet përmundësinë që të vlerësohet me notë negative nëse edhe krahas sugjerimeve dhe masave të propozuara, deri në skadimin e vitit të cilin bëhet vlerësimi, nuk e përmirëson rezultatit e vet.”

Neni 24

Neni 110-r, i cili bëhet nen 110-s, ndryshohet si vijon:

“Neni 110-s

Dhenësit e shërbimeve publike, në mënyrë të obligueshme vlerësohen një herë në vit, edhe atë më së voni deri më 1 dhjetor për vitin rrjedhës.

Vlerësimin e dhenësit të shërbimeve publike e kryen udhëheqësi i seksionit epror i drejtëpërdrejtë, ndërsa në rast kur nuk ka udhëheqës seksioni, drejtori i institucionit (në tekstin e mëtejmë: vlerësuesi).

Vlerësuesi me notë “1”, “2”, “3”, “4” ose “5” e vlerëson punën e dhenësit të shërbimeve lidhur me kualitetin, efektivitetin dhe efikasitetin e punës, respektimin e afaveve dhe nivelin e plotësimit të qëllimeve dhe detyrave të përcaktuara të punës, dhe nivelin e inkudrimit dhe përkushtimit në punë, kontributin në realizimin e programit për punën e institucionit, realizimin e planit individual për përsosje profesionale dhe sjelljen e dhenësit të shërbimeve publike, ndërsa e merr parasysh edhe reportin nga intervista gjysmëvjetore.

Nota vjetore e dhenësit të shërbimeve publike fitohet në bazë të vlerësimit të vlerësuesit, me faktor peshe prej 60%, si dhe nga nota mesatare nga dy dhenës tjerë të shërbimeve publike në institucionin me të cilët vlerësuesi punon në mënyrë të drejtëpërdrejtë (në tekstin e mëtejmë: vlerësues tjerë), me faktor peshe prej 40%.

Vlerësuesit tjerë i zgjedh dhenësi i shërbimeve publike në marrëveshje me vlerësuesin e tij dhe të njëjtët me nota “1”, “2”, “3”, “4” ose “5” i vlerësojnë kompetencat e përgjithshme të punës të dhenësit të shërbimeve publike, dhe propozojnë mënyra për përmirësimin e punës së dhenësit të shërbimeve publike.

Vlerësuesit nga paragrafi 5 i këtij neni, janë të obliguar në formular të përcaktuar në koordinim me drejtorin e institucionit publik për mbrojtje sociale, t'i vlerësojnë dhenësit e shërbimeve publike dhe më së voni deri më 1 nëntor t'ia dorëzojnë formularët për vlerësim.

Për zbatimin e vlerësimit nga vlerësuesit tjerë, drejtori i institucionit publik për mbrojtje sociale, më së voni deri më 1 tetor është i obliguar të miratojë aktvendim në të cilin do ta theksojë kohën dhe vendin e zbatimit të vlerësimit dhe do të formojë komision për zbatimin e vlerësimit.

Pas përfundimit të vlerësimit, kopje nga formulari për vlerësim, përveç pjesës që ka të bëjë me vlerësimet individuale të vlerësuesve tjerë, dorëzohet edhe te dhenësi i shërbimeve publike.

Kundër vlerësimit të rezultatit, dhenësi i pakënaqur i shërbimeve publike ka të drejtë të parashtrojë ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrije në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej tetë ditëve pas pranimit të kopjes së formularit për vlerësim.

Drejtori i institucionit publik për mbrojtje sociale, është i obliguar të përpilojë dhe më së voni deri më 31 dhjetor, te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të dorëzojë raport me ranglistën e notave vjetore për të gjithë dhenësit e vlerësuar të shërbimeve publike në institucionin për vitin rrjedhës.

Mënyrën e zbatimit të intervistës gjysmëvjetore dhe vlerësimin e dhenësve të shërbimeve publike në institucionet publike për mbrojtje sociale, si dhe formularin e reportit të intervistës gjysmëvjetore dhe reportin për vlerësim, i përcakton ministri.”

Neni 25

Neni 110-s, i cili bëhet nen 110-t, ndryshohet si vijon:

“Neni 110-t

Dhenësi i shërbimeve publike i cili gjatë vitit për të cilin bëhet vlerësimi, ka munguar nga puna më gjatë se gjashtë muaj (pushim mjekësor, pushim pa pagesë e të tjera), si dhe dhenësi i shërbimeve publike i cili për herë të parë është punësuar në institucionin publik për mbrojtje sociale dhe ka punuar më shkurt se gjashtë muaj në periudhën për të cilën kryhet vlerësimi, nuk do të vlerësohet.

Vlerësimin e dhenësit të shërbimeve publike, i cili gjatë vitit për të cilin bëhet vlerësimi, përmes procedurës së mobilitetit janë sistemuar, përkatësisht marrë në vend tjetër pune, e kryen vlerësuesi i ri, në bazë të reportit me shkrim nga vlerësuesi paraprak.

Nëse vlerësuesi gjatë vitit për të cilin kryhet vlerësimi, e ndryshon vendin e punës, ose i ndërpritet marrëdhënia e punës, vlerësimin e dhenësit të shërbimeve publike me të cilët ka udhëhequr, e kryen vlerësuesi i ri, në bazë të reportit me shkrim nga vlerësuesi paraprak.”

Neni 26

Neni 110-t, i cili bëhet nen 110-q, ndryshohet si vijon:

“Neni 110-q

Nota vjetore e dhenësit të shërbimeve publike mund të jetë:

- "veçanërisht dallohet", nëse ka vlerë prej 4,51 deri 5,00,
- "dallohet", nëse ka vlerë prej 3,51 deri 4,50,
- "mjaftueshëm", nëse ka vlerë prej 2,51 deri 3,50,
- "pjesërisht mjaftueshëm", nëse ka vlerë prej 1,51 deri 2,50 dhe
- "pamjaftueshëm", nëse ka vlerë prej 1,00 deri 1,50.

Neni 27

Neni 110-q, i cili bëhet nen 110-u, ndryshohet si vijon:

“Neni 110-u

Dhenësit e shërbimeve publike për të cilët nota vjetore është "veçanërisht dallohet", do të shpërblehen me tri ditë të lira.

Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за инспекцијата на труд.

Член 5

Одредбите од членот 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
ПËР NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSIONIN E PUNËS

Neni 1

Нë Ligjin për inspeksionin e punës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/97, 29/2002, 36/11 dhe 164/13), нë nenin 3-a pas paragrafit 1 сhtohen katër paragrafë të rindj 2, 3, 4 dhe 5 si вијон:

"Drejtorin e Inspektoratit e emëron дhe e shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Mandati i drejtorit згјат катер vite, me mundësi edhe për një mandat.

Për emërimin e drejtorit publikohet shpallje publike në tre gazeta ditore të cilat ботохен нë tèrë territorin e Republikës së Maqedonisë, prej tè cilave njëra nga gazetat tè cilat ботохен нë gjuhen tè cilën e flasin së paku 20% tè qytetareve tè cilët flasin gjuhë zyrtare tè ndryshme nga gjuha maqedonase.

Për drejtor mund tè emërohet personi i cili i plotëson kushtet në вијим:

- 1) ёсhtë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
 - 2) në momentin e emërimit me aktgjykim tè plotfuqishëm gjyqësore nuk i ёсhtë shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje tè profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
 - 3) ka marrë së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë tè kryer VII/1;
 - 4) ka minimum pesë vite përvjorë pune në profesion;
 - 5) posedon një nga certifikatat ose dëshmitë e pranuara ndërkombëtare ne вијим për njohje aktive tè gjuhës angleze jo me tè vjetër se pesë vite:
 - TOEFL IBT së paku 74 pikë,
 - IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
 - ILEC (ILEC) - (Cambridge English: Legal) - së paku B2 (B2) nivel,
 - FCE (FCE) (Cambridge English: First) - tè dhëne,
 - BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë dhe
 - APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2) dhe
 - 6) ka tè dhëne test psikologjik dhe test për integritet.
- Paragrafë 2,3,4 dhe 5 bëhen paragrafë 6,7,8 dhe 9."

Neni 2

Нë nenin 22 нë paragrafin 1 fjalët: "me dënim me para prej 150.000 deri нë 250.000 denarë do tè dënohet", зëvendësohet me fjalët: "Gjobë në shumë prej 3000 deri нë 4000 euro нë kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet".

Paragrafët 2 dhe 3 ndryshojnë si вијон:

"Gjobë në shumë prej 1 000 deri нë 2 000 euro нë kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij není personit përgjegjës te punëdhënsi".

"Gjoba në shumë prej 1 000 deri нë 2 000 euro нë kundërvlerë me denarë di t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij není personit fizik i cili нë mënyrë të mëvetësishme ushtron veprimtari ose profesion."

Neni 3

Drejtori i Inspektoratit i emëruar deri нë ditën e fillimit tè zbatimit tè këtij ligji vazhdon ta kryejë funksionin deri нë skadimin e mandatit për tè cilin ёshtë emëruar.

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit tè Republikës së Maqedonisë tè përcaktojë tekst tè spastruar tè Lignit për inspeksionin e punës.

Neni 5

Dispozitat nga nenin 1 i këtij Ligji do tè fillojnë tè zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi tè këtij ligji, përvëç dispozitave tè cilat kanë tè bëjnë me kushtin për njohjen e gjuhës së huaj që do tè fillojnë te zbatohen pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi tè këtij ligji.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare tè Republikës së Maqedonisë".

1303.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирање пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 февруари 2014 година.

Бр. 07 – 1314/1

28 февруари 2014 година

Скопје

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

Горче Иванов, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирање пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 29/2002, 85/2003, 40/2004,

113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13 и 164/13), во членот 51 став (1) по точката а) се додава нова точка б), која гласи:

„б) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;“.

Точката б) која станува точка в) се менува и гласи:

„в) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;“.

По точката в) која станува точка г) се додаваат две нови точки д) и ф), кои гласат:

„д) да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години, и тоа:

- TOEFL IBT најмалку 74 бода;
 - IELTS (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
 - FCE (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - BULATS (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - APTIS (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и
- ф) има положено психолошки тест и тест за интегритет.“

Член 2

Во членот 52 став (1) по зборовите: „согласно со“ се додаваат зборовите: „овој закон“.

По ставот (4) се додаваат пет нови става (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

„(5) Вработените во Агенцијата, освен претседателот и членовите на Советот на експерти, кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

(6) За прашања кои се однесуваат на работниот однос на административните службеници во Агенцијата, а кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од Законот за административните службеници.

(7) Вработените во Агенцијата кои вршат помошно-технички работи, имаат статус на помошно-технички персонал.

(8) На помошно-техничкиот персонал во Агенцијата ќе се применуваат општите прописи за работни односи.

(9) Начинот на утврдување на основната плата и на додатоците на плата на вработените во Агенцијата се уредува со колективен договор, а вредноста на бодот на основната плата ја уредува Советот на експерти.“

Член 3

Во членот 52-а став (1) точката л) се менува и гласи:

„л) креира политики и стратегии од областа на управување со човечките ресурси во Агенцијата;“.

По точката л) се додаваат четири нови точки м), н), њ) и о), кои гласат:

- “м) донесува годишен план за вработување;
- н) донесува годишна програма за обуки;
- њ) пропишува кодекс за вработените во Агенцијата и
- о) врши други работи утврдени со закон и Статутот на Агенцијата.“

Член 4

Статутот на Агенцијата и актите за спроведување на овој закон ќе се усогласат со одредбите од овој закон во рок од девет месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 5

Членовите на Советот на експерти на Агенцијата именувани пред денот на започнувањето на примената на овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани.

Член 6

Одредбите од членот 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите од членот 2 од овој закон со кој се дадава нов став (5) на членот 52 ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето со примената на Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) и Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL ME FINANCIM KAPITAL

Neni 1

Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13 dhe 164/13), në nenin 51 në paragrafin (1) pas pikës a) shtohet pikë e re b), si vijon:

“b) në momentin e emëritimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është kumtuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;”.

Pika b) e cila bëhet pika v) ndryshohet si vijon:

“v) ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose ka mbaruar shkallën VII/1;”.

Pas pikës v) e cilat bëhet pika g) shtohen dy pika të reja d) dhe gj), si vijojnë:

“g) të posedojë njëren nga certifikatat apo dëshmitë vijuese të njoitura ndërkombëtarisht për njojte aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFL IBT së paku 74 pikë;
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë;
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku nivel B2 (B2);
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënen;
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) – së paku nivel B2 (B2) dhe
- gj) ta ketë dhënen testin psikologjik dhe testin përintegritet.”

Член 2

Главата XI се менува и гласи: „ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА“.

Член 3

Членот 134 се менува и гласи:

„(1) Во јавните установи за деца работните места на вработените се групираат во групи и подгрупи согласно со Законот за вработените во јавниот сектор:

- административни службеници,
- даватели на јавни услуги во јавните установи за деца и
- помошно-технички лица.

(2) Вработените во јавните установи за деца кои вршат работи од административна природа имаат статус на административни службеници.

(3) За вработените од ставот (2) на овој член категориите, нивоата и звањата се утврдуваат согласно со Законот за административните службеници.

(4) За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евидентацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усвршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници во јавните установи за деца се применуваат одредбите од Законот за административните службеници.

(5) Вработените во јавните установи за деца, кои вршат помошно-технички работи, имаат статус на помошно-технички персонал.

(6) За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евидентацијата, вработувањето и други прашања во врска со работниот однос на помошно-техничкиот персонал во јавните установи за деца, се применуваат одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.“

Член 4

Членот 135 се менува и гласи:

„(1) Вработените во јавните установи за деца кои вршат згрижувачко-воспитни работи, воспитно-образовни работи, педагошки и психолошки работи, работи на социјална заштита на децата, работи на превентивна здравствена заштита на децата, стручни работи за заштита на децата, стручни работи за одмор и рекреација на деца и други стручни работи за заштита на деца.

(2) За вработените од ставот (1) на овој член се утврдуваат следниве категории на работни места:

- категорија А - стручни работници,
- категорија Б - стручни соработници,
- категорија В - воспитувачи,
- категорија Г - негователи, и
- категорија Д - неговател /помошник - воспитувач.“

Член 5

Членот 136 се менува и гласи:

„(1) Во рамките на категоријата А се утврдува следнovo ниво на работни места на стручни работници:

- ниво А1 стручни работници од прво ниво (дипломиран педагог, дипломиран психолог, дипломиран социјален работник, дипломиран дефектолог/специјален

едукатор и рехабилитатор, дипломиран логопед, доктор на медицина и доктор на стоматологија - со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и важечка лиценца за стручен работник).

(2) Во рамките на категоријата Б се утврдуваат следниве нивоа на работни места на стручни соработници:

- ниво Б1 стручни соработници од прво ниво (музички педагог, дипломиран ликовен педагог, дипломиран педагог по физичко воспитание, дипломиран професор по странски јазик и книжевност - со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и важечка лиценца за стручен соработник, виша медицинска сестра, дипломирана општа медицинска сестра/медицински техничар, дипломирана медицинска сестра/медицински техничар - со стекнати 180 кредити според ЕКТС или завршен VI/1 степен и важечка лиценца за стручен соработник, социјален работник и логопед - со стекнати 180 кредити според ЕКТС или завршен VI/1 степен и важечка лиценца за стручен соработник).

(3) Во рамките на категоријата В се утврдуваат следниве нивоа на работни места на воспитувачи:

- ниво В1 воспитувач од прво ниво кој може да биде:

1) воспитувач на деца над две години возраст до шест години возраст, односно до поаѓање во основно училиште дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишно возраст и дипломиран педагог за предучилишно воспитание - со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен или со завршено соодветно вишо образование за воспитувачи и важечка лиценца за воспитувач;

2) воспитувач во група со деца со пречки во менталниот развој или телесна попреченост може да биде дипломиран дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршени соодветни студии за работа со деца со пречки во менталниот развој или телесна попреченост - VII/1 степен и важечка лиценца за воспитувач како и лице кое ги исполнува условите за воспитувач од ставот (4) точка 2 на овој член и

3) воспитувач за престој на деца на возраст од шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст може да биде лице кое ги исполнува условите за воспитувач од ставот (3) точка 2 на овој член, а може да биде и лице со завршени студии за одделенска настава VII/1 степен или со стекнати 240 кредити според ЕКТС и важечка лиценца за воспитувач.

(4) Во рамките на категоријата Г се утврдуваат следниве нивоа на работни места на негователи:

- ниво Г1 неговател од прво ниво (завршено средно четиригодишно образование и важечка лиценца за неговател).

(5) Во рамките на категоријата Д се утврдуваат следниве нивоа на работни места на негователи:

- ниво Д1 неговател/помошник - воспитувач за нега и грижа на деца со специфични потреби попречени во менталниот развој или телесна попреченост од прво ниво (завршено средно четиригодишно образование или со вишо образование кое поседува важечка лиценца за неговател).“

Член 6

Членовите 137, 138, 139, 140 и 141 се бришат.

Член 7

Во членот 142 ставот (1) се менува и гласи:

„Вработен во установа за деца треба да ги исполни и следниве општи услови:“.

Во алинејата 4 по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „или прекршочна санкција“.

Член 8

По членот 142 се додава нов член 142-а, кој гласи:

„Член 142-а

Директорот на јавна установа за деца, подготвува годишен план за вработување на даватели на јавни услуги, административни службеници и помошно-технички лица во јавната установа за деца за следната година, согласно со Законот за вработените во јавниот сектор.

Член 9

Членот 143 се менува и гласи:

„(1) За пополнување на слободно работно место за вршење на работи од јавен интерес во јавните установи за деца, директорот на установата донесува одлука за потреба од вработување на работници.

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член се определува дали пополнувањето на слободното работно место во установата се врши преку вработување на лице по пат на објавување на јавен оглас, објавување на интерен оглас, распоредување од вработените во установата или со преземање на работник од друга институција.

(3) Директорот на јавната установа за деца потребата од работници ја обезбедува преку:

1) огласување на јавен оглас во дневниот печат на товар на работодавачот и

2) објавување во службата надлежна за посредување при вработување, без наплата, во согласност со закон.

(4) Во јавната установа за деца, при вработувањето се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија, односно во единиците на локалната самоуправа, без да се нарушаат критериумите на стручност и компетентност.

(5) Во јавна установа за деца, потреба од работник се обезбедува со објавување на јавен оглас во најмалку два дневни весници од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(6) По исклучок, директорот од ставот (4) на овој член, за итни и неодложни работи, работен однос може да се заснова и без јавно огласување, но најмногу до 30 дена, со посредување на службата надлежна за посредување при вработување.

(7) По исклучок од ставот (1) точка 1 на овој член за вршење на сезонска работа може да се заснова работен однос и без јавно огласување, но најмногу до 90 дена, со посредување на службата надлежна за посредување при вработување.

(8) Работникот кој има соодветно образование, потребно работно искуство во струката и ги исполнува и другите услови утврдени во актот за внатрешна организација и систематизација на работните места на установата, по потреба на установата или по негово барање, може да се распореди на друго работно место согласно со актот за внатрешна организација и систематизација на работните места или да се преземе согласно со ставот (2) на овој член кое се врши без огласување со спогодба за преземање на работник од една во друга јавна установа за деца како и со спогодба за преземање на работник од/во друга јавна установа или институција ако за тоа има согласност на раководните лица на институциите и работникот.

(9) Во случаите кога пополнувањето на слободното работно место се врши по пат на објавување на интерен оглас, кој се објавува на веб страницата и на огласната табла на установата. Огласот содржи податоци за работното место кое треба да се пополни и за потребните услови кои треба да ги исполни кандидатот за вработување согласно со овој закон и актот за внатрешна организација и систематизација на работните места на установата, а рокот за пријавување на интерниот оглас не може да биде пократок од пет работни дена од денот на неговото објавување.

(10) Кога директорот вработува работници по пат на јавен оглас е должен во јавниот оглас да ги наведе условите што се бараат за вршење на работата, рокот за пријавување, кој не смее да биде пократок од пет работни дена и рокот во кој директорот по истекот на рокот за пријавување ќе изврши избор.

(11) Доколку на јавниот оглас од ставот (1) на овој член се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

(12) За времетраењето на јавниот оглас директорот не може да објавува нов оглас за истото работно место.

(13) Јавниот оглас завршува со избор, неизбор или со истекот на рокот од ставовите (3) и (4) на овој член.

(14) Во јавниот оглас покрај другите посебни услови, директорот е должен да го наведе почетокот и завршетокот на дневното и неделното работно време, распоредот на работното време и паричниот износ на основната плата за работното место за кое се бара работник.

(15) Ако за определено работно место се бара работник со посебни овластувања, во јавниот оглас треба да се наведе дека работното место е со посебни овластувања.

(16) За објавување се смета, исто така, и објавувањето во просториите на службата надлежна за посредување при вработување.

(17) Ако директорот го објавува слободното работно место и во средствата за јавно информирање, рокот за пријавување започнува да тече од денот на последното објавување.“

Член 10

Членот 144 се брише.

Член 11

Членот 148 се менува и гласи:

„На давателот на јавна услуга, административниот службеник и помошно-техничкото лице, поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување

на обврските утврдени со закон, колективен договор, акт на работодавачот и договорот за вработување може да му престане работниот однос или во зависност од степенот на одговорноста на работникот, условите под кои е направена повредата на работните обврски и на работниот ред и дисциплина, поранешната работа и однесување на работникот, тежината на повредата и нејзините последици, работодавачот може на работникот да му изрече парична казна согласно со Законот за работните односи.“

Член 12

Членовите 149, 150, 151, 152, 153, 154 и 155 се бришат.

Член 13

Членот 156 се менува и гласи:

„(1) Работникот кој на работа или во врска со работата намерно или од тешка небрежност и предизвика штета на јавната установа за деца е должен да ја надомести.

(2) Ако повеќе работници предизвикаат штета секој меѓу нив е одговорен за оној дел на штетата што го предизвикал.

(3) Ако за секој работник не е можно да се утврди колкав дел од штетата предизвикал, сите работници се еднакво одговорни и ја надоместуваат штетата во еднакви делови.

(4) Ако повеќе работници предизвикале штета со намерно казниво действие, за штетата се солидарно одговорни.

(5) Ако работникот на работа или во врска со работата намерно или од крајно невнимание му предизвика штета на трето лице, јавната установа за деца е должна на тоа лице да му ја надомести штетата, а работникот е должен да ја надомести штетата на јавната установа за деца.

(6) Ако утврдувањето на висината на штетата би предизвикало несразмерни трошоци, обештетувањето може да се определи во паушален износ, ако случаите на штетните дејствија на работникот и висината на паушалното обештетување се определени со колективен договор.

(7) Со колективен договор за работникот можат да се определат начинот и условите за намалување или простирување од плаќањето на обештетувањето.

(8) Ако на работникот му е предизвикана штета при работа или во врска со работата, јавната установа за деца е должна да му ја надомести штетата, според општите правила на одговорност за надоместок на штетата.

(9) Одговорноста за обештетување на јавната установа за деца се однесува, исто така, и на штетата која јавната установа за деца ја предизвикала со кршењето на правата на работникот од работниот однос.“

Член 14

Членовите 157 и 158 се бришат.

Член 15

Членот 159 се менува и гласи:

„(1) Вработените во јавна установа за деца имаат право на стручно усворшување, за што директорот донесува план за континуиран професионален развој во согласност со програмата за континуирана едукација на стручните даватели на јавни услуги од членот 136 од овој закон.

(2) Јавните установи за деца воспоставуваат систем за управување со ефектот на стручните даватели на јавни услуги од ставот (1) на овој член.

(3) Системот од ставот (2) на овој член го сочинуваат утврдување на работните цели и задачи, утврдување на индивидуалниот план за стручно усворшување, како и постапка за оценување на ефектот на стручниот давател на јавна услуга од ставот (1) на овој член.

(4) Работните цели и задачи на давателот на јавна услуга од ставот (1) на овој член во јавна установа за деца се утврдуваат врз основа на годишната програма за работа на јавната установа за деца.

(5) Работните цели и задачи на давателите на јавни услуги од ставот (1) на овој член треба да бидат јасни, прецизни, мерливи и со утврдена временска рамка за извршување.

(6) Работните цели и задачи се утврдуваат од страна на директорот на јавната установа за деца или лицето овластено од него, во соработка со стручниот давател на јавна услуга, во декември во тековната година за наредната година.

(7) Директорот на јавната установа за деца или лицето овластено од него, е должен континуирано да го следи ефектот на стручниот давател на јавна услуга од ставот (1) на овој член, во текот на целата година и по потреба да предлага мерки за подобрување на истиот.

(8) Како дел од процесот на континуирано следење на ефектот на стручниот давател на јавна услуга од ставот (1) на овој член, најдоцна до 1 ноември се спроведува годишно интервју за тековната година.

(9) По спроведување на годишното интервју се пополнува извештајот за годишното интервју, кој го потпишуваат стручниот давател на јавна услуга од ставот (1) на овој член и директорот на јавната установа за деца или лицето овластено од него.

(10) Копија од извештајот од ставот (9) на овој член му се доставува на стручниот давател на услуга од ставот (1) на овој член.

(11) Доколку во извештајот за годишното интервју, директорот на јавната установа за деца или лицето овластено од него, утврди дека стручниот давател на јавна услуга од ставот (1) на овој член не ги исполнил поставените цели, односно покажува нездадоволителни резултати за време на годишниот период, не покажува потребна стручност и компетентност, има значителни грешки во работата и постапувањето, работните задачи ги извршува ненавремено, односно не покажува интерес за квалитетот на извршување на работните задачи, истиот ќе започне постапка за подобрување на ефектот.

(12) Во постапката за подобрување на ефектот се предлагаат дополнителни обуки или менторство и се изрекува писмена опомена во која стручниот давател на јавна услуга се предупредува на можноста да биде оценет со негативна оцена, доколку и покрај укажувачката и предложените мерки, до истекот на наредната година од годината во која е извршено оценувањето, не го подобри својот ефект.

(13) Начинот на спроведување на годишното интервју и оценувањето, како и формата и содржината на извештајот од ставот (9) на овој член и на образецот за оценување ги пропишува министерот.“

Член 16

Членовите 160, 161, 162, 163 и 164 се бришат.

Член 17

Членот 165 се менува и гласи:

,,(1) Стручните даватели на јавни услуги од членот 136 од овој закон, во јавните установи за деца, задолжително се оценуваат еднаш годишно, и тоа најдоцна до 1 декември во тековната година.

(2) Оценувањето на стручните даватели на јавни услуги од ставот (1) на овој член го врши директорот на јавната установа за деца или лицето овластено од него (во натамошниот текст: оценувач).

(3) Оценувачот со оценки од 1 до 5 го оценува квалитетот, ефективноста и ефикасноста на работењето, почитувањето на роковите и нивото на исполнување на утврдените работни цели и задачи, нивото на вклученост и посветеност на работата, придонесот во реализацијата на програмата за работа на јавната установа за деца, земајќи го предвид извештајот од годишното интервју.

(4) По завршувањето на оценувањето, копија од образецот за оценување, освен делот кој се однесува на поединечните оценки на другите оценувачи, се доставува и до стручните даватели на јавни услуги од ставот (1) на овој член.

(5) Против оцената на ефектот незадоволниот стручен давател на јавна услуга од ставот (1) на овој член има право да поднесе жалба до Управниот одбор на јавната установа за деца, во рок од осум дена по приемот на копијата на образецот за оценување.

(6) Директорот на јавна установа за деца, е должен да подготви и најдоцна до 31 декември до Министерството за труд и социјална политика да достави извештај со ранг-листа на годишни оцени за сите оценети стручни даватели на јавни услуги ставот (1) на овој член во јавната установа за деца за тековната година.

(7) Стручниот давател на јавна услуга од ставот (1) на овој член кој во текот на годината за која се врши оценувањето, бил отсутен од работа подолго од шест месеци (боледување, неплатено отсуство и друго), како и давателот на јавна услуга кој за прв пат се вработил во јавната установа за деца и работел пократко од шест месеци во периодот за кој се врши оценувањето, нема да биде оценуван.

(8) Оценувањето на стручниот давател на јавна услуга ставот (1) на овој член, кој во текот на годината за која се врши оценувањето, се распоредени, односно преземени на друго работно место, го врши новиот, врз основа на писмен извештај од претходниот оценувач.“

Член 18

Членот 166 се менува и гласи:

,,(1) Годишната оцена на стручниот давател на јавна услуга од членот 136 од овој закон може да биде:

- „особено се истакнува”, доколку има вредност од 4,51 до 5,00,

- „се истакнува”, доколку има вредност од 3,51 до 4,50,

- „задоволува”, доколку има вредност од 2,51 до 3,50,

- „делумно задоволува”, доколку има вредност од 1,51 до 2,50 и

- „не задоволува”, доколку има вредност од 1,00 до 1,50.

(2) Стручните даватели на јавни услуги од ставот (1) на овој член за кои годишната оцена е “особено се истакнува”, ќе бидат наградени со бонус во износ од

најмалку една плата примена во последниот месец во годината во која се вршело оценувањето, односно во слободни денови или друг вид на нематеријална награда.

(3) Давателот на јавна услуга кој е оценет со оцена „не задоволува”, ќе му биде намалена платата најмногу во износ од 30% во период од три месеци. Доколку давателот на јавна услуга двапати едноподруго се оценет со оцена „не задоволува” ќе му престане работниот однос.

(4) Давателот на јавна услуга кој е оценет со оцена „делумно задоволува”, ќе му биде намалена платата најмногу во износ од 15% во период од три месеци.

(5) Доколку стручниот давател на јавна услуга е оценет со оцена „делумно задоволува” во три последователни оценувања, ќе му престане работниот однос.“

Член 19

По членот 166 се додава нов наслов, кој гласи: „XI-а. СТРУЧНИ ЛИЦА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА ВО ПРИВАТНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА“.

Член 20

Членот 167 се менува и гласи:

,,(1) Стручни работи во дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст во приватни детски градинки/центри за ран детски развој ги вршат следниве стручни лица:

- стручни работници (педагог, психолог, социјален работник, дефектолог/специјален едуатор и рехабилитатор, логопед, доктор на медицина и доктор на стоматологија),

- воспитувачи,

- негователи и

- стручни соработници (музички педагог, ликовен педагог, педагог по физичко воспитование, професор по странски јазик и книжевност, виша медицинска сестра и социјален работник).

1) стручни работници можат да бидат дипломиран педагоѓ, дипломиран психолог, дипломиран социјален работник, дипломиран дефектолог/специјален едуатор и рехабилитатор, дипломиран логопед, доктор на медицина и доктор на стоматологија - со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и важечка лиценца за стручен работник;

2) воспитувачи може да бидат дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст и дипломиран педагоѓ за предучилишно воспитание - со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен или со завршено соодветно више образование за воспитувачи и важечка лиценца за воспитувач;

3) воспитувач во група со деца со пречки во менталниот развој или телесна попреченост може да биде дипломиран дефектолог/специјален едуатор и рехабилитатор со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршени соодветни студии за работа со деца со пречки во менталниот развој или телесна попреченост - VII/1 степен и важечка лиценца за воспитувач како и лице кое ги исполнува условите за воспитувач од ставот (3) на овој член;

4) воспитувач за престој на деца на возраст од шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст може да биде лице кое ги исполнува условите за воспитувач, а може да биде и лице со завршени студии за одделенска настава со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен и важечка лиценца за воспитувач;

5) неговател може да биде лице со завршено средно четиригодишно образование и важечка лиценца за неговател;

6) стручни соработници може да бидат музички педагог, дипломиран ликовен педагог, дипломиран педагог по физичко воспитание, дипломиран професор по странски јазик и книжевност - со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и важечка лиценца за стручен соработник, виша медицинска сестра, дипломирана општа медицинска сестра/медицински техничар, дипломирана медицинска сестра/медицински техничар - со стекнати 180 кредити според ЕКТС или завршен VI/1 степен и важечка лиценца за стручен соработник и социјален работник и логопед - со стекнати 180 кредити според ЕКТС или завршен VI/1 степен и важечка лиценца за стручен соработник;

7) нега и грижа со децата со специфични потреби попречени во менталниот развој или телесна попречност, можат да вршат и помошници - воспитувачи со четиригодишно средно образование или со више образование кои поседуваат важечка лиценца за неговател и

8) стручно административно-технички работи можат да вршат и други вработени согласно со потребите на приватна детска градинка/центар за ран детски развој.

(2) Стручните и административните работи во приватно детско одморалиште во зависност од видот на работите ги вршат вработени со високо образование VII /1 или со стекнати 240 кредити според ЕКТС, со више или средно четиригодишно образование.

(3) Готоварските и техничките работи во приватна установа за деца може да ги вршат вработени со завршен соодветен степен на стручна подготвока.

(4) Видот и степенот на стручната подготвока за вработените во приватните установи за деца се утврдуваат со актот за внатрешна организација и систематизација на работните места во установата.“

Член 21

Подзаконските акти предвидени со овој закон, министерот ќе ги донесе во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22

Статутот на јавната установа ќе се усогласи со одредбите од овој закон во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Директорот на јавна установа за деца, избран, односно именуван до денот на започнувањето на примената на членот 1 од овој закон, продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е избран, односно именуван.

Член 24

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.

Член 25

Одредбите од членот 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат по пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето со примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) и Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/13 dhe 12/14), në nenin 120 në paragrafin (2) fjalët: "neni 134" zëvendësohen me fjalët: "neni 136", fjalët: "mbi katër vite" zëvendësohen me fjalët: "minimum pesë vite", pas fjalëve: "pas diplomimit" vihet presje dhe shtohen fjalët: "posedon certifikatë ose dëshmi jo më të vjetër se pesë vite të njohur ndërkombëtarish për njojhe aktive të gjuhës angleze: TOEFL IBT – së paku 74 pikë, IELTS (IELTS) – së paku 6 pikë, ILEC (ILEC) Cambridge English: Legal) - së paku A2 (A2) nivelin, FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë, BULATS (BULATS) – së paku 60 pikë ose APTIS (APTIS) – së paku niveli A2 (A2), të ketë kaluar testin psikologjik dhe testin për integritet".

Në paragrafin (3) fjalët: "mbi katër vite" zëvendësohen me fjalët: "minimum pesë vite", pas fjalëve: "pas diplomimit" vihet presje dhe shtohen fjalët: "posedon certifikatë ose dëshmi jo më të vjetër se pesë vite të njohur ndërkombëtarish për njojhe aktive të gjuhës angleze: TOEFL IBT – së paku 74 pikë, IELTS (IELTS) – së paku 6 pikë, ILEC (ILEC) Cambridge English: Legal) - së paku niveli A2 (A2), FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë, BULATS (BULATS) – së paku 60 pikë ose APTIS (APTIS) – së paku niveli A2 (A2), të ketë kaluar testin psikologjik dhe testin për integritet".

Në paragrafin (11) pas fjalëve: "katër vite" pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "pas shpalljes publike të zbatuar përzgjedhje, përkatësisht emërim të publikuar në tri gazetaditore të cilat botohen në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, nga të cilat njëra nga gazetat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. "

Neni 2

Kreu XI ndryshohet si вијон: "TË PUNËSUARIT NË INSTITUCIONE PUBLIKE PËR PËRKUJDESJE DHE EDUKIM TË FËMIJËVE TË MOSHËS PARASHKOLORE DHE NË INSTITUCIONET PUBLIKE PËR PUSHIM DHE REKREACION TË FËMIJËVE"

Neni 3

Neni 134 ndryshohet si vijon:

- “(1) Në institucionet publike për fëmijë vendet e punës së të punësuarve grupohen në grupe dhe nëngrupe në pajtim me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik:
- nëpunës administrativë,
 - dhënës të shërbimeve publik në institucionet publike për fëmijë dhe
 - persona ndihmës-teknikë.

(2) Të punësuarit në Agjencinë të cilët kryejnë punë administrative të natyrës administrative kanë status të nëpunësve administrative.

(3) Për të punësuarit nga paragrafi (2) të këtij nenii kategoritë, nivelet dhe titujt përcaktohen në pajtim me Ligjin për nëpunësit administrativë.

(4) Për çështjet që kanë të bëjnë me klasifikimin, evidencën, punësimin, avancimin, përsosjen profesionale dhe aftësimin, matjen e kontributit dhe çështje tjera në lidhje me marrëdhënien e punës së nëpunësve administrativ në institucionet publike për fëmijë zbatohen dispozitat e Ligjit për nëpunësit administrativë.

(5) Të punësuarit në institucionet publike për fëmijës, të cilët kryejnë punë teknike dhe ndihmëse kanë status të personelit ndihmës-teknik.

(6) Për çështjet që kanë të bëjnë me klasifikimin, evidencën, punësimin dhe çështje tjera në lidhje me marrëdhënien e punës së personelit ndihmës-teknik në institucionet publike për fëmijë, zbatohen dispozitat e Ligjin për të punësuarit në sektorin publik dhe dispozitat e përgjithshme për marrëdhëniet e punës.”

Neni 4

Neni 135 ndryshohet si vijon:

“(1) Të punësuarit në institucionet publike për fëmijë të cilët kryejnë punë edukativo-akomoduese, punë edukativo-arsimore, punë pedagogjike dhe psikologjike, punë të mbrojtjes sociale, punë të mbrojtjes prevenive shëndetësore, punë profesionale për mbrojtjen e fëmijëve, punë profesionale për pushim dhe rekreacion të fëmijëve dhe punë tjera profesionale për mbrojtjen e fëmijëve.

(2) Për të punësuarit nga paragrafi (1) i këtij nenii përcaktohen kategoritë e vendeve të punës në vijim:

- Kategoria A – punëtorë profesionalë,
- Kategoria B – bashkëpunëtorë profesionalë,
- Kategoria B – edukatore,
- Kategoria G – përkujdesës dhe
- Kategoria D – përkujdesës/asistent – edukator”

Neni 5

Neni 136 ndryshohet si vijon:

“(1) Në suazat e kategorisë A caktohet nivelit në vijim i vijim të vendeve të punës së punëtorëve profesionalë:

- niveli A1 punëtorë profesionalë të nivelit të parë (pedagog i diplomuar, psikolog i diplomuar, punëtor social i diplomuar, defektolog i diplouar/edukator special dhe rehabilitues, logoped i diplouar, doktor i mjekësisë dhe doktor i stomatologjisë - me 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 dhe licencë të vlefshme për punëtor profesional).

(2) Në suazat e kategorisë B përcaktohen nivelet në vijim të vendeve të punës së bashkëpunëtorëve profesionalë:

- niveli B1 bashkëpunëtorë profesionalë të nivelit të parë (pedagog i muzikës, pedagog i diplomuar i artit figurativ, pedagog i diplomuar i edukatës fizike, profesor i

diplomuar për gjuhë të huaj dhe letërsi – me 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 dhe licencë të vlefshme për bashkëpunëtor profesional; infermiere e lartë, infermiere e përgjithshme e diplomuar/teknik mjekësor, infermiere e diplomuar/teknik mjekësor – me 180 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të mbaruar VI/1 dhe licencë të vlefshme për bashkëpunëtor profesional; punëtor social dhe logoped – me 180 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të mbaruar VI/1 dhe licencë të vlefshme për bashkëpunëtor profesional.

(3) Në suazat e kategorisë B përcaktohen nivelet në vijim të vendeve të punës së edukatorëve:

- niveli B1: edukator i nivelit të parë i cili mund të jetë:

1) Edukatorë të fëmijëve mbi moshën dy vjeçare deri në gjashtë vjet, përkatesisht deri në shkuarje në shkollë filllore: profesor i diplomuar për arsim parashkollar, edukator i diplomuar i fëmijëve në moshën parashkollorë dhe pedagog i diplomuar për edukatë parashkollore – me 240 kredi të fituara sipas SETK ose arsim të mbaruar të lartë të shkallës VII/1 ose me arsim përkatesë të lartë të mbaruar për edukatorë dhe licencë të vlefshme për edukator.

2) Edukator në grup me fëmijë me pengesa në zhvillimin mental ose pengesa fizike mund të jetë: defektolog i diplomuar/edukator special dhe rehabilitues me 240 kredi të fituara sipas SETK ose studime përkatese të mbaruara për punë me fëmijë me pengesa në zhvillimin mental ose pengesa fizike – shkallë VII/1 dhe licence të vlefshme për edukator si dhe personi i cili i plotëson kushtet për edukator nga paragrafi (4) pika 2 të këtij nenii dhe

3) Edukator për qëndrim të fëmijëve në moshën gjashtë vjeçare, përkatesisht nga shkuarja në shkollë filllore deri në moshën dhjetë vjeçë, mund të jetë personi i cili i plotëson kushtet për edukator nga pika 2 të paragrafit (3) të këtij nenii, kurse mund të jetë edhe personi me studime të mbaruara për mësim klasor shkalla VII/1 ose me 240 kredi të fituara sipas SETK dhe licencë të vlefshme për edukator.

(4) Në suazat e kategorisë G përcaktohen nivelet në vijim të vendeve të punës së përkujdesës:

- niveli G1 përkujdesës i nivelit të parë (arsim të mbaruar të mesëm katërvjeçar dhe licence të vlefshme për përkujdesës).

(5) Në suazat e kategorisë D përcaktohen nivelet në vijim të vendeve të punës së përkujdesës:

- niveli D1 përkujdesës/ndihmës – edukator për përkujdesje dhe kujdes të fëmijëve me nevoja specifike me pengesa në zhvillimin mental ose pengesa fizike të nivelit të parë (arsim të mbaruar katërvjeçar të mesëm ose me arsim të lartë që posedon licencë të vlefshme për përkujdesës)."

Neni 6

Nenet 137, 138, 139, 140 dhe 141 shlyhen.

Neni 7

Në nenin 142 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

“I punësuarit në institucion për fëmijë duhet ti plotësojë edhe këto kushte të përgjithshme:”.

Në alinenë 4, pas fjalës “dënim” shtohen fjalët: “ose sanksion kundërvajtës”.

Neni 8

Pas nenit 142 shtohet nen i ri 142 - a, si vijon:

“Neni 142-a

Drejtori i institucionit publik pér fëmijë, përgatit plan vjetor pér punësim të dhënësve të shërbimeve publike, nëpunësve administrativë dhe personave ndihmës teknikë në institucionin publik pér fëmijë pér vitin e ardhshëm, në pajtim me Ligjin pér të punësuar në sektorin publik.

Neni 9

Neni 143 ndryshon si vijon:

“(1) Për plotësimin e vendit të lirë të punës pér kryerjen e punëve nga interesë publik në institucionet publike pér fëmijë, drejtori i institucionit merr vendim pér nevojë të punësimit të punëtorëve.

(2) Me vendimin nga paragrafi (1) i këtij nenii përcaktohet nëse plotësimi i vendit të lirë të punës në institucion kryhet përmes punësimit të personit nëpërmjet publikimit të shpalljes publike, publikimit të shpalljes së brendshme, sistemimit nga të punësuarit në institucion ose me marrjen e punëtorit nga institucion tjetër.

(3) Drejtori i institucionit publik pér fëmijë nevojën pér punëtorë e siguron përmes:

1) publikimit të shpalljes publike në gazetën ditore në barrë të punëdhënësit dhe

2) shpalljes në shërbimin kompetent pér ndërmjetësim gjatë punësimit, pa pagesë, në pajtim me ligjin.

(4) Në institucionin publik pér fëmijë, gjatë punësimit zbatohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të qytetarëve të cilët u takojnë të gjithë bashkësive në Republikën e Maqedonisë, përkatesisht në njësitet e vetadministrimit lokal, pa mos u prishur kriteret e profesionalizmit dhe kompetencës.

(5) Në institucionin publik pér fëmijë, nevoja pér punëtor sigurohet me publikimin e shpalljes publike në së paku në dy gazeta ditore nga të cilat së paku në njëren nga gazetat që botohet në gjuhën maqedonase dhe në gazetat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(6) Me përashtim, drejtori nga paragrafi (4) i këtij neni, pér punë urgjente dhe të paprolongueshme, marrëdhënie të punës mund të themelojë edhe pa shpalë publike, por më së shumti deri në 30 ditë, me ndërmjetësimin e shërbimit kompetent pér ndërmjetësim gjatë punësimit.

(7) Me përashtim nga paragrafi (3) pika 1 të këtij neni, pér kryerjen e punës sezonale mund të themelohet marrëdhënie e punës edhe pa shpalje publike, por më së shumti deri në 90 ditë, me ndërmjetësimin e shërbimit kompetent pér ndërmjetësim gjatë punësimit.

(8) Punëtori i cili ka arsim përkatës, përvjoh pune të nevojshme në profesion dhe i plotëson edhe kushtet tjera të përcaktuara në aktin pér organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës të institucionit, sipas nevojës së institucionit ose me kërkësë të tij, mund të sistemohet në vend tjetër të punës në pajtim me aktin pér organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës ose të merret në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni i cili kryhet pa shpallje me marrëveshje pér marrje të punëtorit nga një institucion publik në institucion tjetër pér fëmijë si dhe me marrëveshje pér marrjen e punëtorit nga/në institucion tjetër publik ose ent nëse pér atë ka pëlqim të personave udhëheqës të institacioneve dhe punëtorit.

(9) Në rastet kur plotësimi i vendit të lirë të punës kryhet nëpërmjet publikimit të shpalljes interne, që pëlbukohet në ueb faqen dhe në tabelën e shpalljeve të

institucionit. Shpallja përbanë të dhëna pér vendin e punës i cili duhet të plotësohet dhe pér kushtet e nevojshme të cilat duhet t'i plotësojë kandidati pér punësim në pajtim me këtë ligj dhe aktin pér organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës të institucionit, kurse afati përbukim të shpalljes interne nuk mund të jetë më i shkurtër se pesë ditë pune nga dita e publikimit të saj.

(10) Kur drejtori punëson punëtor nëpërmjet shpalljes publike, është i detyruar në shpalljen publike t'i theksoj kushtet të cilat kërkohen pér kryerjen e punës, afatin pér paraqitje, i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se pesë ditë pune dhe afatin në të cilin drejtori pas skadimit të afatit pér paraqitje do të kryejë zgjedhje.

(11) Nëse në shpalljen publike nga paragrafi (1) i këtij nenii janë paraqitur deri në 200 kandidatë pér një vend pune zgjedhja bëhet në afat prej 45 ditësh, nga 201 deri në 500 kandidatë pér një vend pune zgjedhja bëhet në afat prej 90 ditësh dhe mbi 500 kandidatë pér një vend pune zgjedhja bëhet në afat prej 120 ditësh, pas skadimit të afatit të paraqitjes.

(12) Për kohëzgjatjen e shpalljes publike, drejtori nuk mund të publikojë shpallje të re pér vendin e njëjtë të punës.

(13) Shpallja publike përfundon me zgjedhje, moszgjedhje ose me skadimin e afatit nga paragrafët (3) dhe(4) të këtij neni.

(14) Në shpalljen publike përvëç kushteve tjera të posaçme, drejtori është i detyruar ta theksojë fillimin dhe përfundimin e kohës së punës ditore dhe javore, orarin e kohës të punës dhe shumën në para të rrogës themelore pér vendin e punës pér të cilin kërkohet punëtor.

(15) Nëse pér vendin e caktuar të punës kërkohet punëtor me autorizime të posaçme, në shpalljen publike duhet të theksohet se vendi i punës është me autorizime të posaçme.

(16) Për publikim llogaritet, gjithashu, dhe publikimi në hapësirat e shërbimit kompetent pér ndërmjetësim gjatë punësimit.

(17) Nëse drejtori e shpall vendin e lirë të punës edhe në mjetet pér informim publik, afati pér paraqitje fillon të zgjasë nga dita e shpalljes së fundit.

Neni 10

Neni 144 shlyhet.

Neni 11

Neni 148 ndryshon si vijon:

“Dhënësit të shërbimit publik, nëpunësit administrativ dhe personit ndihmës-teknik, pér shkak të shkeljes së rendit të punës dhe disiplinës ose mosplotësimit të detyrimeve të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive, akt të punëdhënësit dhe marrëveshje pér punësim mund t'i ndërpritet marrëdhënia e punës ose varësisht nga shkalla e përgjegjësisë së punëtorit, kushtet në të cilat është bërë shkelja të detyrave të punës dhe të rendit të punës dhe disiplinës, puna e mëhershme dhe sjellja e punëtorit, pesha e shkeljes dhe pasojat e saj, punëdhënësi mund që punëtorit t'i shqiptojë dënim me para në pajtim me Ligjin pér marrëdhënie pune.”

Neni 12

Nenet 149, 150, 151, 152, 153, 154 dhe 155 shlyhen.

Neni 13

Neni 156 ndryshohet si vijon:

“(1) Punëtori i cili në punë ose në lidhje me punën me qëllim ose nga pakujdesia e skajshme i shkakton dëm institucionit publik pér fëmijë është i detyruar ta kompensojë atë.

(2) Нëese më shumë punëtorë shkaktojnë dëm secili mes tyre është përgjegjës për atë pjesë të dëmit që e ka shkaktuar.

(3) Нëese për secilin punëtor nuk është e mundur të përcaktohet qfarë pjesë të dëmit ka shkaktuar, të gjithë punëtorët janë me përgjegjësi të njëjtë dhe e kompensojnë dëmin në pjesë të barabarta.

(4) Нëese shumica e punëtorëve kanë shkaktuar dëm me veprim të qëllimit të ndëshkueshëm, për dëmin janë përgjegjës në mënyrë solidarë.

(5) Нëese punëtori në punë ose në lidhje me punën me qëllim ose nga pakujdesia e skajshme i shkakton dëm personit të tretë, institucioni publik për fëmijë është i obliguar atij personi t'ia kompensojë dëmin, kurse punëtori është i detyruar t'ia kompensojë dëmin institucionit publik për fëmijë.

(6) Нëese përcaktimi i lartësisë së dëmit do të kishte shkaktuar shpenzime joportionale, dëmshpërbimi mund të caktohet në shumë paushall, nëse rastet e vprimeve të dëmshme të punëtorit dhe lartësia e dëmshpërbimit paushal janë përcaktuar me marrëveshje kolektive.

(7) Me marrëveshje kolektive për punëtorin mund të caktohen mënyra dhe kushtet për zvogëlim ose falje të pagimit të dëmshpërbimit.

(8) Нëese punëtorit i është shkaktuar dëm gjatë punës ose në lidhje me punën, institucioni publik për fëmijë është i obliguar t'ia kompensojë dëmin, sipas rrugollave të përgjithshme të përgjegjësisë për kompensim të dëmit.

(9) Përgjegjësia për dëmshpërblim të institucionit publik për fëmijë, gjithashut, ka të bëjë edhe me dëmin të cilin institucioni publik për fëmijë e ka shkaktuar me shkeljen e të drejtave të punëtorit nga marrëdhënia e punës.

Neni 14

Nenet 157 dhe 158 shlyhen.

Neni 15

Neni 159 ndryshohet si vijon:

“(1) Të punësuarit në institucion publik për fëmijë kanë të drejtë në përsosje profesionale, për çka drejtori miraton plan për zhvillim të vazhdueshëm profesional në pajtim me programin për edukim të vazhdueshëm të dhënësve profesionalë të shërbimeve profesionale nga neni 136 i këtij ligji.

(2) Institucionet publike për fëmijë themelojnë sistem përmenaxhim me kontributin e dhënësve të shërbimeve publike nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Sistemin nga paragrafi (2) të këtij neni e përbëjnë: përcaktimi i qëllimeve dhe detyrate të punës, përcaktimi i planit individual për përsosje profesionale, si dhe procedura për vlerësim të kontributit të dhënësit profesional të shërbimit publik nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Qëllimet dhe detyrat e punës së dhënësit të shërbimit publik nga paragrafi (1) i këtij neni në institucionin publik për fëmijë përcaktohen në bazë të programit vjetor për punë të institucionit publik për fëmijë.

(5) Qëllimet dhe detyrat e punës të dhënësve të shërbimeve publike nga paragrafi (1) i këtij neni duhet të jenë të qarta, të sakta, të matshme dhe me kornizë të caktuar kohore për realizim.

(6) Qëllimet dhe detyrat e punës përcaktohen nga ana e drejtorit të institucionit publik për fëmijë ose personit tjetër të autorizuar nga ai, në bashkëpunim me dhënësin profesional të shërbimit profesional, në muajin dhjetor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm.

(7) Drejtori i institucionit publik për fëmijë ose personi i autorizuar nga ai, është i obliguar në vazhdimësi ta përcjelle kontributin e dhënësit profesional të shërbimit profesional nga paragrafi (1) i këtij neni, gjatë gjithë vitit dhe sipas nevojës të propozojë masa përmirësimin e të njëjtë.

(8) Si pjesë e procesit të përcjelljes së vazhdueshme të kontributit të dhënësit profesional të shërbimit publik nga paragrafi (1) i këtij neni, më së shumti deri më 1 nëntor zbatohet intervistë vjetore për vitin rrjedhës.

(9) Pas zbatimit të intervistës vjetore plotësohet raporti për intervistë vjetore, të cilin e nënshkruajnë dhënësi profesional i shërbimit publik nga paragrafi (1) i këtij neni dhe drejtori i institucionit publik për fëmijë ose personi i autorizuar nga ai.

(10) Kopje nga raporti i paragrafit (9) të këtij neni i parashtrohen dhënësit profesional të shërbimit nga paragrafi (1) të këtij neni.

(11) Nëse në reportin për intervistën vjetore, drejtori i institucionit për fëmijë ose personi i autorizuar nga ai, konstaton se dhënësi profesional i shërbimit publik nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i ka plotësuar qëllimet e parashtruar përkatesisht jep rezultate të pamjaftueshme gjatë periudhës vjetore, nuk demonstron kompetencë dhe profesionalizëm të nevojshëm, ka gabime të konsiderueshme në punë dhe veprim, detyrat e punës i kryen jo në kohë përkatesisht nuk tregon interes për cilësinë e realizimit të detyrateve të punës, i njëjti do të fillojë procedurë për përmirësimin e kontributit.

(12) Në procedurën për përmirësim të kontributit propozohen trajnime shtesë ose mentorat dhe kumtohet vërejtje me shkrim në të cilën dhënësi profesional i shërbimit publik paralajmërohet për mundësinë të vlerësohet me notë negative nëse krahas sugjerimeve dhe masave të propozuara, deri në skadimin e vitit të ardhshëm nga viti kur është bërë vlerësimi, nuk e përmirëson kontributin e vet.

(13) Mënyrën e zbatimit të intervistës vjetore dhe vlerësimit, si dhe formën dhe përbajtjen e raportit nga paragrafi (9) i këtij neni dhe të formularit për vlerësim, i caktion ministri.”

Neni 16
Nenet 160, 161, 162, 163 dhe 164 shlyhen.

Neni 17

Neni 165 ndryshohet si vijon:

“(1) Dhënësit profesionalë të shërbimeve publike nga neni 136 të këtij ligji, në institucionet publike për fëmijë, detyrimit vlerësohen një herë një vit, edhe atë më së voni deri më 1 dhjetor të vitit rrjedhës.

(2) Vlerësimin e dhënësve profesionalë të shërbimeve publike nga paragrafi (1) i këtij neni e bën drejtori i institucionit publik për fëmijë ose personi i autorizuar i tij (në tekstin e mëtejshmë: vlerësues).

(3) Vlerësuesi me nota prej 1 deri në 5 e vlerëson kualitetin, efektivitetin dhe efikasitetin e punës, respektimin e afateve dhe nivelin e plotësimit të qëllimeve të përcaktuara të punës dhe detyrate, nivelin e përfshirjes dhe përkushtimit në punë, kontributin në realizimin e programit për punë të institucionit publik për fëmijë, duke pasur parasysh reportin e intervistës vjetore.

(4) Pas përfundimit të vlerësimit, kopje e formularit për vlerësim, përvëç pjesës e cila ka të bëjë me notat individuale të vlerësuesve tjere, dorëzohet edhe tek dhënësit profesionalë të shërbimeve publike nga paragrafi (1) i këtij neni.

(5) Kundër notës për rezultatin dhënësi profesional i shërbimit publik i pakënaqur nga paragrafi (1) i këtij neni ka të drejtë të paraqesë ankesë në Këshillin Drejtues të institucionit publik për fëmijë, në afat prej tetë ditëve pas pranimit të kopjes së formularit për vlerësim.

(6) Drejtori i institucionit publik për fëmijë, është i obliguar të përgatit dhe më së voni deri më 31 dhjetor, në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të dorëzojë raport me ranglistën e notave vjetore për të gjithë dhënësit profesionalë të shërbimeve publike të vlerësuar paragrafi (1) i këtij neni në institucionin publik për fëmijë për vitin rrjedhës.

(7) Dhënësi profesional i shërbimeve publike paragrafi (1) i këtij neni i cili gjatë vitit për të cilin bëhet vlerësimi, ka munguar nga puna më gjatë se gjashtë muaj (pushim mjekësor, mungesë pa pagesë etj), si dhe dhënësi i shërbimit publik i cili për herë të parë është punësuar në institucionin publik për fëmijë dhe ka punuar më shkurt se gjashtë muaj në periudhën për të cilën kryhet vlerësimi, nuk do të vlerësohet.

(8) Vlerësimin e dhënësit profesional të shërbimit publik paragrafi (1) i këtij neni, i cili gjatë vitit për të cilin kryhet vlerësimi, janë sistemuar, përkatësisht marrë në vend tjetër të punës, e kryen vlerësuesi i ri, në bazë të raportit me shkrim nga vlerësuesi paraprak."

Neni 18

Neni 166 ndryshohet si vijon:

"(1) Nota vjetore e dhënësit profesional të shërbimit publik nga neni 136 të këtij ligji mund të jetë:

- "veçanërisht dallohet", nëse ka vlerë prej 4.51 deri 5.00,
- "dallohet", nëse ka vlerë prej 3.51 deri 4.50,
- "mjaftueshëm", nëse ka vlerë prej 2.51 deri 3.50,
- "pjesërisht mjaftueshëm", nëse ka vlerë prej 1.51 deri 2.50 dhe
- "pamjaftueshëm", nëse ka vlerë prej 1.00 deri 1.50.

(2) Dhënësit profesionalë të shërbimeve publike nga paragrafi (1) i këtij neni, për të cilët nota vjetore është "veçanërisht dallohet", do të shpërblehen me bonus në shumë prej së paku një rroge të pranuar në muajin e fundit në vitin në të cilin është bërë vlerësimi, përkatësisht në ditë të lira ose lloj tjetër të shpërblimit jo material.

(3) Dhënësit të shërbimit publik i cili është i vlerësuar me notë "pamjaftueshëm", do t'i zvogëlohet rroga më së shumti në shumë prej 30% në periudhë prej tre muaj. Nëse dhënësi i shërbimit profesional dy herë të njëpasnjëshme vlerësohet me notë "pamjaftueshëm" do t'i ndërpritet marrëdhënia e punës.

(4) Dhënësit të shërbimit publik i cili është i vlerësuar me notë "pjesërisht mjaftueshëm", do t'i zvogëlohet rroga më së shumti në shumë prej 15% në periudhë prej tre muajve.

(5) Nëse dhënësi profesional i shërbimit publik është i vlerësuar me notë "pjesërisht mjaftueshëm" në tre vlerësime të njëpasnjëshme, do t'i ndërpitet marrëdhënia e punës."

Neni 19

Pas nenit 166 shtohet titull i ri si vijon: "XI-a. PERSONA PROFESIONALË PËR PËRKUJDESJE DHE EDUKIM TË FËMIJËVE TË MOSHËS PARASHKOLLORE DHE PËR PUSHIM DHE REKREACION TË FËMIJËVE NË INSTITUCIONE PRIVATE PËR FËMIJË".

Neni 20

Neni 167 ndryshohet si vijon:

"(1) Punët profesionale në veprimtarinë përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore në kopshet private fëmijërore/qendra për zhvillim të hershëm fëmijëror i kryejnë personat profesionalë në vijim:

- punëtor profesionalë (pedagog, psikolog, punëtor social, defektolog/edukator special dhe rehabilitues, logoped, doktor i mjekësisë dhe doktor i stomatologjisë),
- edukator,
- përkujdesës dhe

- bashkëpunëtorë profesionalë (pedagog i muzikës, pedagog i artit figurativ, pedagog i edukatës fizike, profesor i gjuhës së huaj dhe letërsisë, infermiere e lartë dhe punëtor social).

1) Punëtorë profesionalë mund të janë pedagog i diplomuar, psikolog i diplomuar, punëtor social i diplomuar, defektolog i diplomuar/edukator special dhe rehabilitues, logoped i diplomuar, doktor i mjekësisë dhe doktor i stomatologjisë - me 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 dhe licencë të vlefshme për punëtor profesional;

2) Edukatorë mund të janë profesor i diplomuar për arsim parashkollor, edukator i diplomuar i fëmijëve të moshës parashkollore dhe pedagog i diplomuar për edukatë parashkollore-me 240 kredi të fituara sipas SETK ose arsim të mbaruar të lartë shkallën VII/1 ose me arsim përkatës të lartë të mbaruar për edukatorë dhe licence të vlefshme për edukator;

3) Edukator në grup me fëmijë me pengesa në zhvillimin mental ose pengesa fizike mund të jetë: defektolog i diplomuar/edukator special dhe rehabilitues me 240 kredi të fituara sipas SETK ose studime përkatëse të mbaruara për punë me fëmijë me pengesa në zhvillimin mental ose pengesa fizike - VII/1 dhe licence të vlefshme për edukator si dhe personi i cili i plotëson kushtet për edukator nga paragrafi (3) e këtij neni;

4) Edukator për qëndrim të fëmijëve të moshës prej gjashtë vjet, përkatësisht nga shkuarja në shkollë fillore deri në moshën dhjete vjeçare mund të jetë personi i cili i plotëson kushtet për edukator, kurse mund të jetë edhe personi me studime të mbaruara për mësim klasor me 240 kredi të fituara sipas SETK ose arsim të mbaruar të lartë shkallë VII/1 dhe licence të vlefshme për edukator;

5) Përkujdesës mund të jetë personi me arsim të mesëm katërvjeçar të mbaruar dhe licence të vlefshme për përkujdesës;

6) Bashkëpunëtorë profesionalë mund të janë pedagog i muzikës, pedagog i diplomuar i artit figurativ, pedagog i diplomuar i edukatës fizike, profesor i diplomuar për gjuhë të huaj dhe letërsi – me 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 dhe licence të vlefshme për bashkëpunëtor profesional; infermiere e lartë, infermiere e përgjithshme e diplomuar/teknik mjekësor, infermiere e diplomuar/teknik mjekësor – me 180 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të mbaruar VI/1 dhe licence të vlefshme për bashkëpunëtor profesional; punëtor social dhe logoped – me 180 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të mbaruar VI/1 dhe licence të vlefshme për bashkëpunëtor profesional;

7) Përkujdesje dhe kujdes me fëmijët me nevoja të veçanta me pengesa në zhvillimin mentar ose pengesa fizike, mund të kryejnë edhe edukatorët-ndihmës me arsim të mesëm katërvjeçar ose me arsim të lartë të cilët posedojnë licence të vlefshme për përkujdesës;

8) Punët profesionale administrativoteknike mund t'i kryejnë edhe të punësuar tjerë në pajtim me nevojat e kopshtit privat përfëmijë/qendrës përvillim të hershëm të fëmijëve.

(2) Punët profesionale dhe administrative në pushimoren private fëmijërore varësish nga lloji i punëve i kryejnë të punësuarit me arsim të lartë VII/1 ose me 240 kredi të fituara sipas SETK, me arsim të lartë ose arsim të mesëm katërvjeçar.

(3) Punët e gatimit dhe teknike në institucion privat përfëmijë mund t'i kryejnë të punësuarit me shkallë përkatëse të mbaruar të përgatitjes profesionale.

(4) Lloji dhe shkalla e përgatitjes profesionale përfëmijë mund t'i kryejnë të punësuarit në institucionet private përfëmijë caktohen me aktin e organizimit të brendshëm dhe sistematizimit të vendeve të punës në institucionin."

Neni 21

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, ministri do t'i miratojë në afat prej nëntë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 22

Statuti i institucionit publik do të harmonizohet me dispozitat e këtij ligji në afat prej nëntë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 23

Drejtori i Institucionit Publik përfëmijë, i zgjedhur, përkatësish i emëruar deri në ditën e fillimit të aplikimit të nenit 1 të këtij ligji, vazhdon ta kryejë funksionin deri në skadimin e mandatit përfëtë cilin është zgjedhur, përkatësish emëruar.

Neni 24

Autorizohet Komisioni Juridiko-ligjvënës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekstin të spastruar të Ligjit përmbrojtje të fëmijëve.

Neni 25

Dispozitat nga nenit 1 i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përveç dispozitave të cilat kanë të bëjnë me kushtin përnjohje të gjuhës së huaj të cilat do të fillojnë të zbatohen pas pesë viteve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 26

Dispozitat nga nenet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të aplikimit të Ligjit përfëtë punësuarit në sektorin publik ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14) dhe Ligjet përfëtë punësuarit në administrativë ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14).

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë".

1305.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 февруари 2014 година.

Бр. 07- 1316/1

28 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Горче Иванов, с.р.

Претседател

на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/13 и 18/14), во членот 15 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) За именување на директор се објавува јавен оглас во три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“

Ставот (3) станува став (4).

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:

„(5) За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на филмот или на општествените науки или правен факултет со положен правосуден испит или економски факултет;

4) има минимум пет години работно искуство во областа на филмот или правото или економијата;

5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и

6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.“

Член 2

Директорот на Агенцијата, именуван до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.

Член 3

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне со примена по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I GJ
ПËР NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
ПËR VEPRIMTARI FILMIKE

Neni 1

Нë Ligjin për veprimtari filmike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 82/13 dhe 18/14), нë nenin 15 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si вијон:

"(3) Për emërimin e drejtorit publikohet shpallje publike që shpallet нë сè paku tri gazeta ditore тë cilat btohen нë tèrë territorin e Republikës së Maqedonisë, нa тë cilat njëra btohet нë gjuhën që e flasin сè paku 20% e qytetarëve тë cilët flasin gjuhë zyrtare тë ndryshme nga gjuha maqedonase."

Paragrafi (3) бëhet paragraf (4).

Paragrafi (4), i cili бëhet paragraf (5) ndryshohet si вијон:

"(5) Për drejtor mund тë emërohet personi i cili i plotëson кëto kushte:

1) ёshtë shtetas i Republikës së Maqedonisë;

2) нë momentin e emërimit me aktvendim тë plotfuqishëm gjyqësor nuk i ёshtë shqiptuar dënim apo sanksion i kundërvajtjes ndalesë për kryerje тë profesionit, veprimtarisë apo detyrës;

3) ka marrë сè paku 240 kredit sipas SETK ose ka përfunduar shkallën VII/1 nga sfera e filmit ose тë shkencave shoqërore ose fakultet juridik me provim тë dhëнë тë jurisprudencës ose fakultet ekonomik;

4) ka minimum pesë vjet përvjose pune нë sferën e filmit ose drejtësisë ose ekonomisë;

5) posedon njënga certifikatat ose vërtetimet ndërkombëtarisht тë njoitura si нë vijim për njojhe aktive тë gjuhës angleze jo më тë vjetër se pesë vjet:

- TOEFL IBT сè paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) - сè paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - сè paku nivel B2 (B2),
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - тë dhëнë,
- BULATS (BULATS) - сè paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) - сè paku nivel B2 (B2) dhe
- 6) ka dhëнë test psikologjik dhe test për integritet".

Neni 2

Drejtori i Agjencisë, i emëruar deri нë ditën e fillimit тë zbatimit тë кëtij ligji vazhdon ta ushtrojë funksionin deri нë përfundim тë mandatit për тë cilin ёshtë emëruar.

Neni 3

Dispozitat нa nenin 1 тë кëtij ligji тë cilat kanë тë bëjnë me kushtin për njojje тë gjuhës сè huaj do тë fillojnë тë zbatohen pas dy vitesh нa dita e hyrjes нë fuqi тë кëtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn нë fuqi нë ditën e tetë нa dita e botimit нë "Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë", ndërsa do тë fillojë тë zbatohen pas një viti нa dita e hyrjes нë fuqi тë кëtij ligji.

1306.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за културата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 февруари 2014 година.

Бр. 07- 1317/1

28 февруари 2014 година

Скопје

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

Горче Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КУЛТУРАТА****Член 1**

Во Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13 и 187/13), членот 10 се брише.

Член 2

Во членот 11 ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Министерот за култура за прашања од надлежност на Министерството за култура или за реализација на определени проекти од национален интерес во културата, може да формира и советодавни тела и да ангажира надворешни соработници согласно со закон.“

Член 3

Во членот 11-а по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Амбасадорите на културата се должни секоја година најдоцна до 31 јануари во тековната година да достават извештај до Министерството за култура за претходната година за извршените активности за промоција и afirmација на културата на Република Македонија.“

Член 4

Во членот 16 ставот (2) се брише.

Ставот (3) станува став (2).

Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: „ставот (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (2)“.

Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „ставот (4)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“.

Член 5

Во членот 28 став (2) точката 7 се брише.

Точкиите 8 и 9 стануваат точки 7 и 8.

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Член 6

Во членот 29 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) За избор на директор на националната установа од член 28 став (1) од овој закон се објавува јавен оглас во три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(2) Директорот од став (1) на овој член се избира за време од четири години и може повторно да биде избран.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) За директор на националната установа од членот 28 став (1) од овој закон може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на високо образование утврдено со статутот на установата;

4) има минимум пет години работно искуство во областа на културата;

5) има еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- TOEFL IBT - најмалку 74 бода,
- IELTS (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и

6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.“

Во ставот (3) кој станува став (4) зборот „директор“ се заменува со зборот „директор“.

Член 7

Во членот 30 став (1) во првата и во втората реченица зборот „конкурсот“ се заменува со зборовите: „јавниот оглас“.

Член 8

Членот 31 се менува и гласи:

Член 31

Директорот на националната установа, во согласност со статутот, може со склучување договор да ангажира надворешно лице како уметнички советник согласно со закон, во рамките на одобрениите средства за работа на установата.“

Член 9

По членот 31 се додаваат два нови члена 31-а и 31-б, кои гласат:

„Член 31-а

(1) Министерството за култура, во рок од 15 дена од денот на изборот на директорот, со директорот на националната установа склучува менаџерски договор со кој се регулираат правата и обврските на Министерството за култура и на директорот (во натамошниот текст: менаџерскиот договор). Со склучувањето на менаџерскиот договор, директорот заснова работен однос во националната установа на определено време, за времетраење на неговиот мандат.

(2) При склучувањето на менаџерскиот договор се има предвид видот на националната установа, статусот на матичната установа, бројот на вработените, потребите на националната установа и дејноста на националната установа.

(3) Менаџерскиот договор содржи показатели за успешност што треба да ги оствари директорот, награди за успешност во работата на установата и договорна казна за непочитување на менаџерскиот договор од страна на директорот, која ќе ја определи министерот за култура во висина од 50 до 100 евра во денарска противвредност или во висина од 50 до 100 евра во денарска противвредност за период од еден до шест месеци.

(4) Со менаџерскиот договор се утврдува и висината на платата на директорот на националната установа.

(5) Платата на директорот на националната установа ја утврдува министерот за култура, по претходна согласност на Владата на Република Македонија, а во зависност од видот на националната установа, статусот на матична установа, бројот на вработените, потребите на националната установа, сложеноста на работата и дејноста на националната установа, висината на платата се утврдува во коефициент од 2,4058 до 5,2154. Вредноста на коефициентот ја утврдува министерот за култура, по претходна согласност на Владата на Република Македонија.

Член 31-б

(1) Директорот на националната установа е должен на секои шест месеци до министерот за култура да доставува извештај за финансиското работење на националната установа и извештај за остварувањето на годишната програма за работа на националната установа.

(2) Доколку при проверката на извештаите од ставот (1) на овој член од страна на Министерството за култура се утврдат недостатоци и/или загуби во финансиското работење, односно ако се утврди дека годишната програма за работа на националната установа не се спроведува во согласност со утврдената динамика и во рамките на утврдените средства, директорот е должен да ги отстрани недостатоците и загубите во наредните шест месеци.

(3) Доколку и по истекот на шесте месеци директорот не ги отстрани утврдените недостатоци и во тој период повторно има недостатоци и/или загуби во финансиското работење и во остварувањето на годишната програма за работа на националната установа, кои се резултат на работата на директорот, министерот за култура ќе го разреши директорот и ќе именува вршител на должноста директор во согласност со членот 34 од овој закон.“

Член 10

Во членот 33 ставот (3) се брише.

Член 11

Во членот 36 став (1) точка 5 зборовите: „и правилникот за плати“ се бришат.

Во точката 9 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

По точката 9 се додаваат три нови точки 10, 11 и 12, кои гласат:

„10. Го следи остварувањето на годишната програма за работа на националната установа;

11. Донесува акти за аудиција и реаудиција;

12. Еднаш годишно доставува извештај за својата работа до Министерството за култура и“.

Точката 10 станува точка 13.

Член 12

Главата четврта и членовите 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 се менуваат и гласат:

„Глава четврта
**ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС
ВО КУЛТУРАТА**

Член 60

(1) Финансирањето на националниот интерес во културата се врши со средства од Буџетот на Република Македонија во согласност со овој закон.

(2) Министерството за култура со средствата од ставот (1) на овој член ја финансира работата на националните установи во културата и учествува во финансирањето на проекти од национален интерес во културата на други правни и физички лица.

(3) Средствата од Буџетот на Република Македонија се користат и за афирмирање и унапредување на културата на сите заедници во Република Македонија.

Член 61

(1) За остварување на националниот интерес во културата во согласност со Националната стратегија, Министерството за култура донесува годишен план за остварување на националниот интерес во културата (во натамошниот текст: годишниот план).

(2) Годишниот план се донесува во јули во тековната година за наредната година.

(3) Со годишниот план се утврдуваат општите насоки за остварување на националниот интерес во културата за наредната година кои се однесуваат, особено на:

- поттикнување на уметничкото творештво,
- достапност до уметничкото творештво,
- континуирана заштита на движното и на недвижното културно наследство и негова промоција,
- негување на духовното културно наследство,
- обезбедување услови за рамномерен културен развој,
- остварување меѓународна соработка во културата,
- задоволување на културните потреби на заедниците во Република Македонија,
- дигитализација на културното наследство и на современото уметничко творештво,
- воведување нови технологии во установите од областа на културата,
- поддршка на културни активности на млади,

- културни активности на независниот културен сектор,

- развој на креативните индустрии и

- достапност до културата на лицата со посебни потреби.

(4) Годишниот план се објавува на веб страницата на Министерството за култура.

Член 62

(1) Министерството за култура, во септември во тековната година за наредната година објавува годишни конкурси за финансирање проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата (во натамошниот текст: годишните конкурси).

(2) Годишните конкурси од ставот (1) на овој член содржат:

- услови за учество на конкурсот,

- критериуми и мерила врз чија основа ќе се врши оцена на проектот,

- процент на учество на Министерството за култура во финансирањето на проектите,

- рок за доставување на пријавите и

- други информации.

(3) Годишните конкурси од ставот (1) на овој член се објавуваат во средствата за јавно информирање и траат најмалку 30 дена од денот на објавувањето. Годишните конкурси се објавуваат најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Член 63

(1) Оцена на пријавите за финансирање проекти од годишните конкурси од членот 62 став (1) од овој закон вршат стручни комисии, односно надворешни соработници на министерот за култура од членот 11 став (4) од овој закон.

(2) Носител на проект, односно автор на проект и учесник во реализацијата на проект со кој е конкурирано на годишните конкурси од членот 62 од овој закон не може да биде именуван за член на комисијата, односно за надворешен соработник.

(3) Претседателот и членовите на комисиите, односно надворешните соработници доставуваат писмена изјава дека немаат судир на интереси во однос на пристигнатите пријави на годишните конкурси од членот 62 став (1) од овој закон.

(4) Комисиите и надворешните соработници од ставот (1) на овој член доставуваат до министерот за култура извештај со предлози за проектите што треба да бидат избрани, износот на потребните средства и проектите што треба да бидат одбиени со образложени причини за нивното одбивање.

Член 64

(1) Министерството за култура, во текот на годината може да распиše и други конкурси за финансирање на проекти од национален интерес и тоа конкурси за: откуп на публикации, откуп на музејски материјали, ликовни и музички дела, превод на дела на автори од Република Македонија на странски јазици, стипендирање на дефицитарни кадри во културата, развој на креативните индустрии, рамномерен културен развој и за реализација на манифестиции и активности во земјава и во странство кои се од национален интерес во културата.

(2) На конкурсите од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат одредбите од членовите 62 и 63 од овој закон.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, Министерството за култура може да додели средства за реализација на проекти од национален интерес од областа на меѓународната културна соработка или од областа на заштитата на културното наследство, кои од објективни причини не можеле да бидат доставени на конкурсите на Министерството за култура за тековната година.

Член 65

(1) Министерот за култура по предлог на комисиите, односно надворешните соработници од членот 11 став (4) од овој закон, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија, одлучува за избор на проекти од национален интерес во културата по годишните конкурси од членот 62 став (1) од овој закон.

(2) Министерот за култура по предлог на комисиите, односно надворешните соработници од членот 11 став (4) од овој закон, во рок од 30 дена од денот на завршувањето на конкурсите од членот 64 став (1) од овој закон, одлучува за избор на проекти од национален интерес во културата по конкурсите од членот 64 став (1) од овој закон.

(3) Решенијата од ставовите (1) и (2) на овој член содржат податоци за проектите што се избрани на конкурсот и податоци за проектите што се одбили на конкурсот.

(4) Резултатите од конкурсите од ставовите (1) и (2) на овој член се објавуваат на веб страницата на Министерството за култура.

(5) Против решенијата од ставовите (1) и (2) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(6) Жалбата не го одлага извршувањето.

Член 66

(1) Проектите избрани на годишните конкурси од членот 62 став (1) од овој закон и на конкурсите од членот 64 став (1) од овој закон треба да се реализираат до крајот на тековната година.

(2) Ако проектот не биде завршен во рокот утврден во ставот (1) на овој член, носителот на проектот е должен да ги врати на Министерството за култура средствата добиени на конкурсот.

(3) Ако носителот на проектот не ги врати доделените средства од Министерството за култура, Министерството за култура ќе поведе постапка пред надлежен суд за враќање на средствата со законска казнена камата согласно со закон.

(4) Во случајот од ставот (3) на овој член корисниците немаат право да учествува на конкурс на Министерството за култура во следните три години.

Член 67

(1) Субјектите чии проекти се избрани на годишните конкурси од членот 62 став (1) и конкурсите од членот 64 став (1) од овој закон (во натамошниот текст: корисниците), по добивањето на решенијата од член 65 ставови (1) и (2) од овој закон, со Министерството за култура склучуваат договор за финансирање проект од национален интерес во културата.

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член, се утврдуваат: проектот за кој се доделуваат средствата, висината на средствата, начинот на користење на средствата, динамиката и рокот за реализација на проектот, доставувањето на извештаи во врска со проектот, контролата и надзорот над наменскиот користење на средствата, санкциите за неисполнување на обврските од договорот и други прашања со кои се регулираат правата и обврските на корисниците. На договорот се применуваат прописите од областа на облигационите односи.

Член 68

(1) Корисниците се должни наменски да ги користат средствата добиени од Министерството за култура.

(2) Корисниците се должни да се придржуваат до оперативниот и до финансискиот план за реализација на проектот кој се составен дел на договорот од членот 67 од овој закон. Корисниците се должни по секоја фаза од реализацијата на проектот до Министерството за култура да доставуваат извештаи за потрошениот средства што е услов за добивање средства од Министерството за култура за следната фаза од реализацијата на проектот.

(3) Корисниците во рок од еден месец, сметано од денот на завршувањето на проектот, се должни до Министерството за култура да достават извештај за реализацијата на проектот кој содржи: наративен приказ за реализацијата на проектот, спецификација за вкупно потрошениот средства за реализација на проектот, договори, сметки, фактури, конечен финансиски план со сите износи на потрошени средства и извори на финансирање.

Член 69

(1) Министерството за култура ја следи реализацијата на склучените договори од членот 67 од овој закон и врши контрола и надзор над нивната реализација.

(2) Корисниците се должни да ја овозможат контролата и надзорот од ставот (1) на овој член.

(3) Доколку со извештај од извршена контрола и надзор се утврди дека доделените средства се користат спротивно на договорот од членот 67 од овој закон, односно дека корисниците не се придржуваат до роковите и обврските утврдени во договорот, Министерството за култура еднострочно ќе го раскине договорот, ќе го прекине натамошното финансирање на проектот и ќе поведе постапка пред надлежен суд за враќање на доделените средства од Министерството за култура со законска казнена камата согласно со закон.

(4) Во случаите од ставот (3) на овој член, корисниците немаат право на учество на конкурс на Министерството за култура во следните три години.

Член 70

(1) Директорот на националната установа во јуни во тековната година за наредната година донесува нацрт-годишна програма за работа на установата (во натамошниот текст: нацрт-годишната програма) и ја доставува до Министерството за култура.

(2) Во нацрт-годишната програма се изразени средствата потребни за: програмски активности, оперативни трошоци на установата, плати и други надоместоци за вработените и за надворешните соработници кои ќе

се ангажираат за остварување на програмата, материјалните трошоци и трошоците за инвестициско одржување, осигурување, адаптација и набавка на опрема за установата.

(3) Во нацрт-годишната програма се изразуваат средствата кои се планирани да се остварат по други основи како сопствени приходи, приходи од услуги и донации.

(4) Нацрт-годишната програма содржи проекти со спецификација на трошоците по намени и активности.

(5) За проектите содржани во нацрт- годишната програма одлучува министерот за култура на предлог на комисиите, односно надворешните соработници од членот 11 став (4) од овој закон, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија.

(6) По исклучок од ставот (5) на овој член за одредени национални установи кои во изминатата година покажале исклучителни резултати во работењето, министерот за култура во рок од 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија одлучува само за висината на финансиските средства за работа на националната установа, а не и за проектите содржани во нацрт-годишната програма.

(7) Годишната програма за работа на националната установа ја донесува директорот на установата, по претходна согласност на управниот одбор во рок од 15 дена од денот на донесување на решенија од ставовите (5) и (6) на овој член.“

Член 13

По членот 70 се додаваат четири нови члена 70-а, 70-б, 70-в и 70-г, кои гласат:

„Член 70-а

(1) Министерството за култура и директорот на националната установа склучуваат договор за финансирање на годишната програма за работа на националната установа.

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член се утврдуваат: начинот на остварување на годишната програма за работа на националната установа и финансиски план за остварување на програмата, доставувањето на извештаи, надзорот над наменското користење на средствата и други прашања со кои се регулираат правата и обврските на националната установа. На договорот се применуваат прописите од областа на облигационите односи.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член во случаите од членот 70 став (6) од овој закон во договорот се содржани и проектите со износот на финансиските средства потребни за реализација на истите.

(4) Националната установа е должна наменски да ги користи средствата добиени од Министерството за култура и да ја реализира годишната програма за работа на националната установа во рамките на обезбедените средства од Министерството за култура и од други извори.

(5) Министерството за култура врши контрола и надзор над наменското користење на средствата од договорот од ставот (1) на овој член.

(6) Директорот на националната установа е одговорен за реализацијата на договорот од ставот (1) на овој член и за реализацијата на годишната програма за работа на националната установа и не смее да презема финансиски обврски над обезбедените средства.

(7) Доколку со контрола и надзор од Министерството за култура се утврди дека директорот презел обврски над обезбедените средства, а не ги обезбедил од други извори на средства, директорот ќе одговара за злоупотреба на службена положба и овластување во согласност со Кривичниот законик.

Член 70-б

(1) Националните установи се должни на својата веб страница да ги објават проектите кои ќе ги реализираат во тековната година.

(2) Националните установи во првиот квартал од тековната година за претходната година доставуваат извештај до Министерството за култура за реализацијата на годишната програма за работа на националната установа од членот 70-а став (7) од овој закон кој содржи наративен приказ за реализација на програмата, спецификација за вкупно потрошени средства, договори, сметки, фактури и конечен финансиски план со сите износи на потрошени средства и извори на финансирање.

(3) Националните установи на својата веб страница, во првиот квартал во тековната година за претходната година, објавуваат извештај за реализацијата на годишната програма за работа на националната установа.

Член 70-в

(1) Министерството за култура, по претходна согласност од Владата на Република Македонија, донесува годишна програма за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи (во најтамошниот текст: годишната програма за инвестиции во културата). Годишната програма за инвестиции во културата се донесува во рок од 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија.

(2) Годишната програма за инвестиции во културата ја спроведува Министерството за култура во рамките на средствата кои се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за таа намена.

(3) Годишната програма за инвестиции во културата се објавува на веб страницата на Министерството за култура.

Член 70-г

(1) Министерството за култура до крајот на март во тековната година, донесува годишен извештај за работа на Министерството за култура за претходната година и го објавува на веб страницата на Министерството за култура.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член содржи податоци за реализацијата на проектите што се финансирани од Министерството за култура по конкурси, за програмите на националните установи, за проектите од годишната програма за инвестиции во културата и за други активности од надлежност на Министерството за култура.

(3) Министерството за култура, може да организира и други форми на презентација на реализираните проекти финансирани од Министерството за култура со средства од Буџетот на Република Македонија.“

Член 14

Членот 71 се брише.

Член 15

Во Главата петта насловот на Одделот 3 и членот 76 се менуваат и гласат:

**,ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ЈАВНА УСТАНОВА
ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА**

Член 76

(1) Во јавна установа од областа на културата работните места на вработените се групираат во групи и подгрупи согласно со Законот за вработените во јавниот сектор.

(2) Вработените во јавните установи од областа на културата кои вршат работи од административна природа заради остварување на дејности во културата имаат статус на административни службеници.

(3) За вработените од ставот (2) на овој член категориите, нивоата и звањата се утврдуваат согласно со Законот за административните службеници.

(4) За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евидентацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усвршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници во јавните установи од областа на културата се применуваат одредбите од Законот за административните службеници.“

Член 16

По членот 76 се додаваат нови осум члена 76-а, 76-б, 76-в, 76-г, 76-д, 76-ѓ, 76-е и 76-ж, кои гласат:

„Член 76-а

(1) Вработените во јавните установи од областа на културата, имаат статус на даватели на јавни услуги во културата и за нив се применуваат одредбите од овој закон, одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.

(2) За вработените од ставот (1) на овој член се утврдуваат следниве категории и нивоа на работни места:

- категорија А - уметници,
- категорија Б - уметнички соработници за подготвување на сценски и музичко - сценски дела,
- категорија В - стручни сценски работници,
- категорија Г - стручни соработници во дејности од областа на културата,
- категорија Д - стручни соработници во заштитата на културното наследство и
- категорија Ѓ - соработници во заштитата на културното наследство.

Член 76-б

(1) Во рамките на категоријата А се утврдуваат следниве нивоа на работни места на даватели на јавни услуги во културата:

- ниво А1 уметници првенци - балетски играч првенец, актер првенец, оперски солист првенец, диригент и други,
- ниво А2 уметник - концерт мајстор и други,
- ниво А3 уметници прва група - истакнати оперски солисти, истакнати балетски играчи-солисти, актери прва група, група први дувачи (труба, хорна, тромбон, фагот, флејта, кларинет и обоа), водачи на групи гудачи (втора виолина, виола, виолончело и контрабас), заменик концерт мајстор, харфа, тимпани, првенец - играч во НУ Танец и други,

- ниво А4 уметници втора група - оперски солисти носители на средни улоги, балетски играчи носители на средни улоги, актери втора група, трети дувачи (труба со пистон, хорна, тромбон, бас кларинет, ц кла-ринет, трета обоа со англиски рог, трета флејта со пиколо, фагот и контрафагот), туба, ударни инструменти, заменици на групи гудачки инструменти (втора виолина, виола, виолончело и контрабас), истакнати играчи од прв ред - солист и истакнат пејач од прв ред - солист во НУ Танец, корепититор во опера/балет, хор мајстор, педагог-репетитор и други,

- ниво А5 уметници трета група - оперски солисти носители на епизодни улоги, балетски играчи-носители на епизодни улоги, група втори дувачи (обоа, флејта, фагот, кларинет, хорна, втора флејта со пиколо), прва виолина тути, постар играч/пејач - солист во НУ Танец, актер трета група, асистент хор мајстор и други

- ниво А6 уметници четврта група – актер четврта група, тути гудачи, членови во хор, членови во балетски ансамбл, играч/ пејач во НУ Танец и други.

(2) Вработените од категоријата А треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен или завршено средно балетско односно средно музичко училиште.

(3) Вработените од категоријата А треба да имаат работно искуство и тоа:

- за нивоата А1 и А2 најмалку пет години работно искуство во струката,
- за нивото А3 најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото А4 најмалку две години работно искуство и
- за нивоата А5 и А6 до една година работно искуство.

Член 76-в

(1) Во рамките на категоријата Б се утврдуваат следниве нивоа на работни места на даватели на јавни услуги во културата:

- ниво Б1 уметнички соработници за подготвување на сценски и музичко - сценски дела - драматург, режисер, сценограф, костимограф, куклар, академски вајар, сликар, композитор, кореограф и други и

- ниво Б2 уметнички соработници за подготвување на сценски и музичко - сценски дела асистенти - драматург, режисер, сценограф, костимограф, испициент, куклар, академски вајар, сликар, композитор, кореограф и други.

(2) Вработените од категоријата Б треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен.

(3) Вработените од категоријата Б треба да имаат работно искуство, и тоа:

- за нивото Б1 најмалку пет години работно искуство во струката и
- за нивото Б2 најмалку една година работно искуство во струката.

(4) Вработените од категоријата Б треба да поседуваат меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на A1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис

или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат.

Член 76-г

(1) Во рамките на категоријата В се утврдуваат следниве нивоа на работни места на даватели на јавни услуги во културата:

- ниво В1 раководител на сцена и
- ниво В2 стручни сценски работници инженери за сцена и други.

(2) Вработените од категоријата В треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен.

(3) Вработените од категоријата В треба да имаат работно искуство, и тоа:

- за нивото В1 најмалку пет години работно искуство во струката и
- за нивото В2 најмалку една година работно искуство во струката.

(4) Вработените од категоријата В треба да поседуваат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на А1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат.

Член 76-д

(1) Во рамките на категоријата Г се утврдуваат следниве нивоа на работни места на даватели на јавни услуги во културата:

- ниво Г1 уметнички и програмски раководители и други,
- ниво Г2 стручни соработници во дејности од областа на културата за сценско-музичка, за литература, за драмска, за издавачка, за визуелни уметности, дизајн и архитектура и за филмска дејност, за меѓународна соработка, за музичка архива и други и
- ниво Г3 соработници во дејности од областа на културата за сценско-музичка, за литература, за драмска, за издавачка, за визуелни уметности, дизајн и архитектура и за филмска дејност, за меѓународна соработка, за музичка архива, суплер, тренер за кондициони вежби, координатор на депо и други.

(2) Вработените од категоријата Г треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен или завршено средно образование.

(3) Вработените од категоријата Г треба да имаат работно искуство, и тоа:

- за нивоата Г1 и Г2 најмалку пет години работно искуство во струката и
- за нивото Г3 до една година работно искуство.

(4) Вработените од категоријата Г треба да поседуваат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, како и меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на А1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат.

еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на А1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат.

Член 76-ѓ

(1) Во рамките на категоријата Д се утврдуваат следните нивоа на работни места на даватели на јавни услуги во културата:

- ниво Д1 стручни соработници во заштитата на културното наследство со изборно звање советник - библиотекар советник, кустос советник, конзерватор советник, документатор советник, филмолог советник и други,

- ниво Д2 стручни работници во заштитата на културното наследство со изборно звање виш - виш библиотекар, виш кустос, виш конзерватор, виш документатор, виш филмолог и други

- ниво Д3 стручни работници во заштитата на културното наследство - библиотекар, кустос, конзерватор, документатор, филмолог, едукатор, водич и други.

(2) Вработените од категоријата Д треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен.

(3) Вработените од категоријата Д треба да имаат работно искуство, и тоа:

- за нивото Д1 најмалку шест години работно искуство во струката и стекнато стручно звање согласно со прописите за заштита на културното наследство,

- за нивото Д2 најмалку три години работно искуство во струката и стекнато стручно звање согласно прописите за заштита на културното наследство и

- за нивото Д3 до една година работно искуство.

(4) Вработените од Категоријата Д треба да поседуваат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, како и меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на А1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат.

Член 76-е

(1) Во рамките на категоријата Ѓ се утврдуваат следниве нивоа на работни места на даватели на јавни услуги во културата:

- ниво Ѓ1 стручни соработници во заштитата на културното наследство - виш лаборант, виш конзерватор-техничар, виш документатор техничар, самостоен препаратор, самостоен библиотекарски помошник, виш филмски техничар и други и

- ниво Ѓ2 соработници во заштитата на културното наследство: лаборант, конзерватор техничар, документатор техничар, препаратор, библиотекарски помошник, филмски техничар и други.

(2) Вработените од категоријата Г треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен или завршено средно образование.

(3) Вработените од категоријата Г треба да имаат работно искуство, и тоа:

- за нивото Г1 најмалку две години работно искуство во струката;
- за нивото Г2 без работно искуство.

(4) Вработените од категоријата Г ниво Г1 треба да поседуваат меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на А1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптикс или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат.

Член 76-ж

(1) За вработените во јавните установи од областа на културата кои вршат помошно-технички работи и имаат статус на помошно-технички лица се применуваат одредбите од овој закон, Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.

(2) За помошно-техничките лица се утврдуваат следниве подгрупи:

- подгрупа 1 помошно-технички лица за одржување на објектите и опремата,
- подгрупа 2 помошно-технички лица за обезбедување на објектите и опремата,
- подгрупа 3 помошно-технички лица за превоз на лица и опрема и
- подгрупа 5 други помошно-технички лица.

(3) Во рамките на подгрупата 1 помошно-технички лица за одржување на објектите и опремата се утврдуваат следниве категории и нивоа на работни места:

1) категорија А - одржување на опремата:

- ниво А1 техничари за одржување - техничар (електричар, електроничар, машински, градежен, хортикултурен и ветеринарен), осветлител, ракувач на депо, кинооператор и други,
- ниво А2 одговорни сценски работници - столари, бравари, водоинсталатери, дрводелци, тапетари, изработувач на реквизита и други и
- ниво А3 сценски работници - столар, бравар, водоинсталатер, дрводелец, тапетар, декоратор и други.

2) категорија Б - одржување на објектите:

- ниво Б1 работници за прием на посетители во установи - гардеробер, билетопродавач, продавач и други,

- ниво Б2 работници за одржување на објектите и за одржување на хигиената во објектите - хаузмајстор, портиер, домаќин, магационер и други и

- ниво Б3 хигиеничар, парноложач и други.

(4) Во рамките на подгрупата 2 помошно-технички лица за обезбедување на објектите и опремата се утврдуваат следниве категории и нивоа на работни места:

1) категорија А:

- ниво А1 работници за обезбедување на објекти и други сродни работи поврзани со обезбедување и други и

- ниво А2 помошни работници за обезбедување на објекти и други сродни работи поврзани со обезбедување и други.

(5) Во рамките на подгрупата 3 помошно-технички лица за превоз на лица и опрема се утврдуваат следниве категории и нивоа на работни места:

1) категорија А:

- ниво А1 возач и други.

(6) Во рамките на подгрупата 5 други помошно-технички лица се утврдуваат следните категории и нивоа на работни места:

1) категорија А:

- ниво А1 работници на сценско-визуелни ефекти на сцена - техничар за светло, техничар за тон, сликар и ликовен техничар, пиротехничар, копист на експонати и други;

2) категорија Б:

- ниво Б1 работници за создавање и одржување на реквизита и фундуси на сценско-уметнички установи и за подготовкa на изведувачи - шапкар, кројач, шивач, фризер, маскер, шминкер, перикер, реквизитер и други

3) Категорија В:

- ниво В1 општ работник - зоонеговател, перачка, пеглачка, гардеробер, книgovезец, чевлар и други.

(7) Вработените во сите категории во подгрупите 1, 2, 3 и 5 треба да имаат:

- за нивоата А1 и А2 најмалку средно четири годишно образование, односно тригодишно средно образование,

- за нивоата Б1 и Б2 најмалку средно четиригодишно образование односно тригодишно средно образование и

- за нивоата А3, Б3 и В1 најмалку основно образование."

Член 17

Членот 77 се менува и гласи:

„Член 77

(1) Директорот на јавната установа од областа на културата, по претходно мислење на Министерството за информатичко општество и администрација и претходна согласност од Министерството за култура донесува годишен план за вработување на административните службеници, давателите на јавните услуги во културата и на помошно-техничките лица за следната година, согласно со Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор.

(2) Планот од ставот (1) на овој член во текот на годината на која се однесува може да се менува само по претходно добиена согласност од Министерството за култура.“

Член 18

По членот 77 се додаваат 14 нови члена 77-а, 77-б, 77-в, 77-г, 77-д, 77-ѓ, 77-е, 77-ж, 77-з, 77-с, 77-и, 77-ј, 77-к и 77-л, кои гласат:

„Член 77-а

(1) Пополнување на работните места за давателите на јавни услуги во културата во јавните установи од областа на културата се врши преку спроведување на постапка за:

- вработување,
- унапредување и
- мобилност преку распоредување или преземање.

(2) Постапката за вработување започнува со објавување на јавен оглас, по што во транспарентна, фер и конкурентна постапка на селекција се избира најдобриот кандидат за работното место и истиот заснова работен однос во јавната установа од областа на културата.

(3) Постапката за унапредување започнува со објавување на интерен оглас, по што во транспарентна, фер и конкурентна постапка на селекција се избира најдобриот кандидат од редот на вработените во јавната установа од областа на културата и истиот преминува на работно место од повисоко ниво.

(4) Постапката за мобилност се спроведува во транспарентна и фер постапка на распоредување, односно преземање на вработен на работно место во исто ниво во истата или друга установа согласно со овој закон и Законот за вработените во јавниот сектор.

(5) Постапките за пополнување на работно место од ставот (1) на овој член се спроведуваат по претходно добиена согласност за обезбедени финансиски средства од Министерството за финансии.

Член 77-б

(1) За пополнување на работно место за давателите на јавни услуги во културата, кандидатот треба да ги исполнi следниве општи услови:

- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

(2) Покрај општите услови за пополнување на работно место за давателите на јавни услуги во културата од ставот (1) на овој член, кандидатот треба да ги исполнi и посебните услови утврдени во актот за систематизација на работните места во јавната установа од областа на културата, како:

- да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место,
- да има соодветно работно искуство потребно за работното место и
- да поседува други посебни работни компетенции потребни за работното место, согласно со актот за систематизација на работните места и колективен договор.

Член 77-в

(1) За започнување на постапка за вработување на давателите на јавни услуги во културата, директорот на јавната установа од областа на културата согласно со годишниот план за вработување на јавната установа донесува одлука за објавување на јавен оглас.

(2) Работен однос за категоријата А - уметници се заснова за период до пет години, а за останатите даватели на јавни услуги во културата работен однос се заснова на неопределено време, освен во случаи утврдени со закон.

Член 77-г

(1) Јавниот оглас за вработување се објавува на веб страницата на јавната установа од областа на културата и во најмалку три дневни весници, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(2) Во јавниот оглас се назначува категоријата, нивото и условите за пополнување на работното место.

(3) Рокот за пријавување на јавниот оглас не може да биде пократок од 15 дена од денот на неговото објавување во дневните весници.

Член 77-д

Кандидатите за вработување доставуваат до јавната установа од областа на културата пријава и докази дека ги исполнуваат условите од јавниот оглас.

Член 77-ѓ

(1) Директорот на јавната установа од областа на културата со решение формира Комисија за постапка за вработување.

(2) Комисијата за постапка за вработување е составена од тројца раководни вработени и тоа: претседател и два члена, како и нивни заменици.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член Комисијата за постапка за вработување на уметник е составена од пет члена, еден е од редот на истакнати уметници од Република Македонија, а четворица од странство.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член во новооснованата јавна установа од областа на културата во која нема вработени од областа на културата или во установата во која нема раководни вработени лица членовите на Комисијата за постапка за вработување се определуваат од Министерството за култура.

Член 77-е

(1) Постапката за селекција за вработување се состои од административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас и интервју.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член постапката за селекција за вработување на уметници се состои од проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас и спроведување на постапка за аудиција.

(3) Кандидатите кои успешно ја поминале постапката на веродостојност на докази имаат право да продолжат на интервјују односно на аудиција.

(4) На интервјују преку прашања се проверуваат компетенциите потребни за категоријата и нивото на која припаѓа работното место. На аудицијата се проверуваат уметничките способности на кандидатот.

(5) Во рок од три дена Комисијата подготвува и до директорот на јавната установа од областа на културата доставува предлог на кандидат.

Член 77-ж

(1) Директорот на јавната установа од областа на културата во рок од пет дена од денот на добивањето на предлогот од членот 77-е став (5) од овој закон, е должен да донесе одлука за избор.

(2) Одлуката за избор се доставува до кандидатите и се објавува на веб страницата и на огласната табла на јавната установа од областа на културата.

(3) Против одлуката од ставот (1) на овој член незадоволниот кандидат има право во рок од осум дена да поднесе жалба до Управниот одбор на јавната установа од областа на културата.

Член 77-з

(1) Во рок од пет дена од конечноста на одлуката за избор, директорот на јавната установа од областа на културата, носи решение за вработување и со избраниот кандидат склучува договор за вработување.

(2) На избраниот кандидат му се врачува решението, односно договорот, му се обезбедува пристап до актите за внатрешна организација и систематизација на

јавната установа од областа на културата и други релевантни акти, за што тој потпишува потврда за прием која се чува во неговото досие.

Член 77-с

Формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, начинот на спроведување на аудицијата, како и начинот на бодирање во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас, се утврдуваат со општ акт на јавната установа од областа на културата што го донесува управниот одбор, на предлог на директорот.

Член 77-и

(1) Постапката за унапредување има за цел да им овозможи на давателите на јавни услуги во културата во јавната установа од областа на културата кариерно напредување, односно преминување од пониски на повисоки работни места.

(2) Унапредувањето на давателите на јавни услуги во културата се врши во транспарента, фер и конкурентска постапка на селекција, во која врз основа на оценката за ефектот, стручноста и компетентноста на кандидатите, се избира најдобриот кандидат за работното место од редот на вработените од страна на Комисија за селекција за постапка за унапредување на даватели на јавна услуга во културата по пат на интерен оглас.

(3) По исклучок на ставот (2) на овој член, давателите на јавни услуги во културата од категоријата А можат да се унапредат во постапка на реаудиција согласно со овој закон и законите за соодветните дејности од областа на културата, додека давателите на јавни услуги во културата од категоријата Д нивоа D1 и D2 можат да се унапредат во постапка на реизбор во стручни звања согласно со овој закон и законите од областа на заштитата на културното наследство.

(4) Формата и содржината на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, начинот на спроведување на реаудицијата, како и начинот на нивно бодирање, се утврдуваат со општ акт на јавната установа од областа на културата што го донесува управниот одбор, на предлог на директорот.

Член 77-ј

Давателите на јавни услуги во културата имаат право на стручно усвршување, за што директорот на јавната установа од областа на културата донесува план за континуиран професионален развој. За стручното усвршување можат да бидат предвидени обуки и менторство.

Член 77-к

(1) Непосредно претпоставениот вработен во јавната установа од областа на културата со статус на давател на јавна услуга во културата е должен континуирано да го следи ефектот на непосредно понискот давател на јавна услуга во текот на целата година и по потреба да предлага мерки за подобрување на истиот.

(2) Оценувањето на ефектот на давателите на јавна услуга во културата, со исклучок на категоријата А ниво A1 се врши еднаш годишно и тоа најдоцна до 1 декември за тековната година.

(3) Оценувањето од ставот (2) на овој член го врши непосредно претпоставениот давател на јавна услуга во културата (во натамошниот текст: оценувач).

(4) Оценувачот го оценува квалитетот, ефективноста и ефикасноста на работењето, почитувањето на роковите и нивото на исполнување на работните цели и задачи, нивото на вклученоста и посветеноста на работата, придонесот во реализацијата на годишната програма на јавната установа од областа на културата и нивото однесување на работното место.

(5) Поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на давателите на јавни услуги во културата од ставот (2) на овој член, висината на паричната или друг вид материјална или нематеријална награда, намалувањето на плата или распоредување на работно место на пониско ниво, се утврдуваат со општ акт на установата што го донесува управниот одбор, на предлог на директорот.

Член 77-л

(1) На уметниците од категоријата А покрај оценувањето на ефектот од членот 77-к став (2) од овој закон, ефектот им се оценува со спроведување постапка за реаудиција на секои три години.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, уметниците од категоријата А кои имаат десет години до остварување на право на пензија ефектот не им се оценува со спроведување на постапка за реаудиција.

(3) Постапката за реаудиција ја спроведува комисија формирана од директорот на јавната установа од областа на културата која е составена од пет члена, од кои еден е од редот на истакнати уметници од Република Македонија и четворица се истакнати уметници од странство.

(4) Директорот на предлог на комисијата во рок од пет дена донесува решение со кое се утврдува дали уметникот ја положил, односно не ја положил реаудицијата од ставот (1) на овој член.

(5) Уметникот кој ја положил реаудицијата од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од денот на завршувањето на реаудицијата, со решение се распоредува на истото работно место, односно може да се распореди на повисоко работно место.

(6) Уметникот кој не ја положил реаудицијата од ставот (1) на овој член со решение се распоредува на истото работно место и е должен во рок од шест месеци да полага нова реаудиција. Доколку и по вторпат не ја положи реаудицијата во рок од 30 дена уметникот со решение се распоредува на друго пониско работно место во јавната установа од областа на културата соодветно на неговото образование.

(7) Во случајот од ставот (6) на овој член за уметникот кој е распореден на пониско работно место во рок од шест месеци се организира повторна реаудиција.

(8) Доколку и по трет пат не ја положи реаудицијата, директорот донесува решение за престанок на работниот однос во јавната установа од областа на културата. Доколку ја положи реаудицијата со решение се распоредува на работното место на кое бил пред полагањето на првата реаудиција.

(9) Уметникот во рок од осум дена од денот на приемот на решението од ставовите (5), (6), (7) и (8) на овој член има право на приговор до управниот одбор на јавната установа од областа на културата.

(10) Управниот одбор одлучува во врска со приговорот во рок од осум дена од денот на приемот на приговорот.

(11) Против одлуката на управниот одбор може да се изјави тужба до надлежен суд.

(12) Тужбата не го одлага извршувањето.”

Член 19

Членот 78 се менува и гласи:

„Член 78

(1) Давателите на јавни услуги во културата се лично одговорни за вршењето на работите и работните задачи од работното место.

(2) За повреда на работите и работните задачи од работното место давателите на јавни услуги во културата, освен директорот одговараат дисциплински.

(3) Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекшок не ја исклучува дисциплинската одговорност на давателите на јавни услуги во културата.“

Член 20

По членот 78 се додаваат нови 16 члена 78-а, 78-б, 78-в, 78-г, 78-д, 78-ѓ, 78-е, 78-ж, 78-з, 78-с, 78-и, 78-ј, 78-к, 78-л, 78-љ и 78-м, кои гласат:

„Член 78-а

Давателот на јавни услуги во културата одговара дисциплински за дисциплинска неуредност и дисциплински престап.

Член 78-б

Дисциплинска неуредност претставува полесна повреда на работната дисциплина, работните задачи, угледот на јавната установа од областа на културата или на давател на јавни услуги во културата и тоа:

1) непочитување на работното време, распоредот и користењето на работното време;

2) неуредно чување на акти, материјали и податоци;

3) неизвршување, несовесно, ненавремено или небрежно вршење на работните задачи со полесни последици од повредата;

4) непристојно однесување на давателот на јавни услуги во културата при вршење на работа и работни задачи со полесни последици од повредата;

5) недомаќинско користење и употреба на доверените финансиски средства и средствата за работа;

6) неоправдано неизвестување на непосредно претпоставениот на давателот на јавни услуги во културата, за спреченоста за недоаѓање на работа во рок од три часа и

7) друга дисциплинска неуредност утврдена со акт на јавната установа од областа на културата и колективен договор.

Член 78-в

Дисциплински престап претставува потешка повреда на работната дисциплина, работните задачи, угледот на јавната установа од областа на културата или угледот на давател на јавни услуги во културата и тоа:

1) неизвршување, несовесно, ненавремено или небрежно вршење на работните задачи со потешки последици од повредата;

2) непристојно однесување на давателот на јавни услуги во културата при вршење на работа и работни задачи со потешки последици од повредата;

3) одбивање на давање или давање на неточни податоци на институциите, односно на граѓаните и правните лица, доколку давањето на податоци е утврдено со закон;

4) непреземање или нецелосно преземање на пропишаните мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети во работа;

5) предизвикување на материјална штета со намера или од крајно невнимание;

6) повторување на дисциплинска неуредност повеќе од двапати во тековната година;

7) внесување и употреба, како и работење под дејство на алкохол или наркотични средства;

8) навредливо или насилиничко однесување на работното место;

9) непостапувањето по обврската за оценување на давателот на јавни услуги во културата и

10) друг дисциплински престап утврден со акт на јавната установа од областа на културата и со колективниот договор.

Член 78-г

(1) Со одлука за утврдена дисциплинска неуредност на давателот на јавни услуги во културата може да му се изрече една од следниве дисциплински мерки:

- писмена опомена и

- парична казна во висина од 20% од висината на едномесечниот износ на нето- платата исплатена во последниот месец пред дисциплинска неуредност, во траење од еден до три месеци.

(2) Со одлука за утврден дисциплински престап на давателот на јавни услуги во културата може да му се изрече една од следниве дисциплински мерки:

- парична казна во висина од 30% од висината на едномесечниот износ на нето- платата исплатена во последниот месец пред дисциплинскиот престап во траење од еден до шест месеци,

- распоредување на работно место во непосредно пониско ниво и

- престанок на работниот однос кога настапиле штетни последици за јавната установа од областа на културата, а притоа не се утврдени олеснителни околности за давателот на јавни услуги во културата кој го сторил престапот.

(3) При изрекување на дисциплинските мерки од ставовите (1) и (2) на овој член се земаат предвид тежината на повредата, последиците од повредата, степенот на одговорноста на давателот на јавни услуги во културата, околностите под кои е сторена повредата, неговото поранешно однесување и вршењето на работите, како и други олеснителни и отежителни околности кои се од значење за изрекување на дисциплинската мерка.

(4) Збирот на паричните казни изречени на давателот на јавни услуги во културата во еден месец за дисциплинска неуредност, дисциплински престап и намалувањето на плата заради слаб ефект не може да надмине 30% од износот на неговата вкупна нето-плата за тој месец.

Член 78-д

(1) Дисциплинските мерки против давателот на јавни услуги во културата за дисциплинска неуредност ги изрекува директорот на јавната установа од областа на

културата, во рок од седум дена од денот на добиениот писмен извештај од претпоставениот на давателот на јавни услуги во културата.

(2) По исклучок, доколку нема претпоставен на давателот на јавни услуги во културата, писмениот извештај го изготвува директорот.

(3) Пред изрекување на мерката давателот на јавни услуги во културата се известува писмено за наводите што постојат против него и тој има можност во рок од три дена да даде писмен одговор на извештајот од ставот (1) на овој член.

Член 78-ѓ

(1) Директорот со решение формира Комисија за водење на дисциплинска постапка за дисциплинска неурядност или дисциплински престап (во натамошниот текст: дисциплинска комисија), во рок од осум дена од денот на поднесувањето на предлогот за покренување на дисциплинска постапка, во кој задолжително се содржани причините за поведување на постапката.

(2) Дисциплинската комисија е составена од претседател, два члена и нивни заменици.

(3) Претседател на дисциплинската комисија е непосредниот раководител на давателот на јавни услуги во културата, а членови се даватели на јавни услуги во културата од кои еден е претставник на синдикатот, доколку има синдикална организација во јавната установа од областа на културата. Доколку во јавната установа од областа на културата нема доволно вработени за именување на дисциплинска комисија, останатите се определуваат од Министерството за култура, а на барање од директорот на јавната установа од областа на културата.

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, во јавната установа од областа на културата во кој нема раководни лица, дисциплинската комисија ја сочинуваат кои биле вработени од јавната установа од областа на културата.

(5) Дисциплинската комисија во рок од 30 дена треба да ја спроведе дисциплинската постапка и да му предложи соодветна дисциплинска мерка на директорот.

(6) Ако дисциплинската комисија утврди дека давателот на јавни услуги во културата не е одговорен или не се исполнети условите за донесување решение за изрекување на дисциплинска мерка, му предлага на директорот да го отфрли предлогот, односно да ја запре постапката.

(7) Директорот врз основа на предлогот на дисциплинската комисија, во рок од три дена од денот на добивањето на предлогот, донесува решение за изрекување на дисциплинска мерка, односно за отфрлање на предлогот, односно за запирање на постапката.

(8) Решението за изрекување на дисциплинска мерка се врачува лично на давателот на јавни услуги во културата, по правило во работните простории на јавната установа од областа на културата во која давателот на јавни услуги во културата работи, односно на адреса на живеалиштето, односно престојувалиштето од кое давателот на јавни услуги во културата секојдневно доаѓа на работа.

(9) Ако давателот на јавни услуги во културата не може да се пронајде на адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се објавува на огласната табла во јав-

ната установа од областа на културата. По изминувањето на осум работни дена од денот на објавувањето на решението на огласната табла се смета дека врачувањето е извршено.

(10) Против решението од ставот (7) на овој член, незадоволниот давател на јавни услуги во културата има право во рок од осум дена да поднесе жалба до управниот одбор на јавната установа од областа на културата.

Член 78-е

(1) Секој вработен во јавната установа од областа на културата и друго лице, во согласност со закон има право да поднесе иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против давателот на јавни услуги во културата која треба да биде образложена.

(2) Предлог за покренување на дисциплинска постапка против давателот на јавни услуги во културата поднесува непосредно претпоставениот, односно директорот, кој треба да биде образложен.

(3) Предлогот од ставот (2) на овој член се доставува до давателот на јавни услуги во културата.

Член 78-ж

(1) Дисциплинската постапка не може да се поведе ако поминало еден месец од денот кога непосредно претпоставениот на давателот на јавни услуги во културата односно директорот дознал за повредата.

(2) Дисциплинската постапка не може да се поведе ако поминале три месеци од денот кога е сторена повредата, освен кога дисциплинската постапка се поведува по наод на внатрешна ревизија за што рокот на застареност е една година.

(3) Ако повредата повлекува и кривична одговорност, дисциплинската постапка за утврдување на одговорноста на давателот на јавни услуги во културата застарува во рок од две години од денот на дознавањето за повредата.

Член 78-з

Ако на давателот на јавни услуги во културата, му престане работниот однос во јавната установа од областа на културата во која му била изречена парична казна, наплатата на изречената парична казна, по барање на јавната установа од областа на културата во којашто казната е изречена, ќе ја спроведе новиот работодавач или надлежен орган во постапка утврдена со закон.

Член 78-с

(1) Давателот на јавни услуги во културата може да биде суспендiran од јавната установа од областа на културата врз основа на решение на директорот.

(2) Давателот на јавни услуги во културата може да биде суспендiran од јавната установа од областа на културата, во случај кога против него е покрената кривична постапка за кривично дело сторено на работа или во врска со работата или е покрената дисциплинска постапка за дисциплински престап, а повредата е од таква природа што неговото натамошно присуство во јавната установа од областа на културата додека трае постапката штетно ќе се одрази врз установата, односно ќе го осути или оневозможи утврдувањето на одговорноста за дисциплински престап.

(3) Суспензијата од ставот (2) на овој член трае до донесувањето на правосилно решение односно судска одлука.

Член 78-и

(1) Давателот на јавни услуги во културата, кој на работа или во врска со работата, намерно или од крајна небрежност ќе предизвика штета на јавната установа од областа на културата, е одговорен за настанатата штета и е должен да ја надомести.

(2) Директорот со решение формира Комисија за утврдување на материјална одговорност на давателот на јавни услуги во културата.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател, два члена и нивни заменици.

(4) Претседател на комисијата е раководен вработен во јавната установа од областа на културата, а членови се двајца вработени со исто ниво како давателот на јавни услуги во културата против кого се води постапка за утврдување на материјална одговорност.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, во јавна установа од областа на културата во која нема раководни вработени или нема доволно вработени со исто ниво како давателот на јавни услуги во културата комисијата ја сочинуваат кои било тројца вработени во установата.

(6) Комисијата од ставот (2) на овој член ја утврдува материјалната одговорност за постоење на сторена материјална штета, нејзината висина и начинот на спроведување, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надомести.

(7) Комисијата од ставот (2) на овој член, за утврдената фактичка состојба поднесува извештај врз основа на кој директорот донесува одлука за надоместок на штета.

(8) Против одлуката од ставот (7) на овој член незадоволниот кандидат има право во рок од осум дена да поднесе жалба до управниот одбор на јавната установа во областа на културата.

Член 78-ј

(1) Предлог за покренување на постапка за утврдување на материјална одговорност против давателот на јавни услуги во културата поднесува непосредно претпоставениот на давателот на јавни услуги во културата, односно директорот.

(2) Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се поведе, ако поминале 30 дена од денот кога непосредно претпоставениот на давателот на јавни услуги во културата, односно директорот, дознал за тоа, освен кога постапката се поведува по наод на внатрешна ревизија за што рокот на застареност е една година.

(3) Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се поведе, ако од денот кога е сторена материјалната штета поминала една година.

(4) Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се води подолго од 60 дена, сметано од денот на донесување на решението за формирање на Комисијата од членот 78-и став (2) од овој закон.

(5) Против давателот на јавни услуги во културата, кој во рок од 60 дена од конечността на одлуката за надоместок на штета, не ја надомести штетата, јавната установа од областа на културата поведува постапка пред надлежниот основен суд.

(6) Директорот, може целосно или делумно да го ослободи давателот на јавни услуги во културата од надоместување на штетата, доколку таа не е сторена со намера или доколку со исплата на надоместок за настанатата штета се загрозува егзистенцијата на давателот на јавни услуги во културата и неговото семејство или во други случаи утврдени со колективен договор.

(7) Начинот на водењето на постапка за утврдување на материјална одговорност, како и формата и содржината на решението од членот 78-и став (7) од овој закон, се утврдуваат со општ акт на јавната установа од областа на културата што го донесува управниот одбор, на предлог на директорот.

Член 78-к

(1) Ако давателот на јавни услуги во културата претпри штета на работа или во врска со работата, јавната установа од областа на културата е должна да му ја надомести штетата согласно со одредбите од Законот за облигационите односи.

(2) Установата е должна да ја надомести материјалната штета што давателот на јавни услуги во културата во вршењето на работите и работните задачи ја предизвикал кон трети лица.

Член 78-л

Директорот на јавната установа од областа на културата е должен до Министерството за култура, да достави годишен извештај за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на давателот на јавни услуги во културата, најдоцна до 31 јануари во тековната година, за претходната.

Член 78-љ

Начинот на утврдување на основната плата и на додатоците на плата на давателите на јавни услуги во културата ги уредува основачот на јавната установа од областа на културата врз основа на општите прописи за работни односи.

Член 78-м

(1) На давателот на јавни услуги во културата му престанува работниот однос:

- со спогодба,
- по негово барање,
- по сила на закон и
- во други случаи утврдени со овој и друг закон и колективен договор.

(2) На давателот на јавни услуги во културата му престанува работниот однос со спогодба, кога со директорот на јавната установа од областа на културата, ќе склучи писмена спогодба за престанок на работниот однос.

(3) На давателот на јавни услуги во културата му престанува работниот однос во јавната установа од областа на културата, ако поднесе писмено барање за престанок на работниот однос.

(4) Во случај на престанок на работниот однос по барање на давателот на јавни услуги во културата, отказниот рок трае 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за престанок на работниот однос, освен ако со закон поинаку не е утврдено.

(5) На давателот на јавни услуги во културата му престанува работниот однос по сила на закон, ако:

- ја загуби работната способност со денот на доставувањето на правосилното решение за утврдување на загубената работна способност,

- му престане државјанството на Република Македонија, со денот на доставувањето на решението за одземање на државјанството на Република Македонија, доколку истото е услов за вработување,

- бидејќи осуден за кривично дело во врска со службената должност, со денот на правосилноста на пресудата,

- му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност, со денот на правосилноста на пресудата,

- поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци, со денот на започнувањето на издржување на казната,

- наврши 64 години старост, доколку со посебен закон не е поинаку утврдено,

- неоправдано отсуствува од работа најмалку три работни дена последователно во еден месец,

- се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невистинити податоци во однос на општите и посебните услови за вработување,

- во рок од три работни дена не се врати на работа по завршувањето на неплатеното отсуство поради стручното оспособување или усовршување,

- органот на државната управа, надлежен за инспекциски надзор, во рок од една година утврди дека давателот на јавни услуги во културата е вработен спротивно на одредбите од овој закон и

- утврдени други случаи со закон.

(6) Решението за престанок на работниот однос на давателот на јавни услуги во културата го донесува директорот.

(7) Решението за престанок на работниот однос се врачува лично на давателот на јавни услуги во културата, по правило во работните простории на јавната установа од областа на културата во која работи, односно на адреса на неговото живеалиште, односно престојувалиште.

(8) Ако давателот на јавни услуги во културата не може да се пронајде на адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се прикачува на огласната табла во јавната установа од областа на културата и по изминувањето на осум дена од денот на огласувањето на решението, се смета дека врачувањето е извршено.

(9) Против решението од ставот (6) на овој член давателот на јавни услуги во културата има право во рок од осум дена да поднесе жалба до управниот одбор на јавната установа од областа на културата.“

Член 21

Во членот 91-а став (1) по алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 2 и 3, кои гласат:

„- не ги оставарува надлежностите од работите од членот 28 став (2) од овој закон (член 28 став (2)),

- не достави извештај за финансиското работење на националната установа и извештај за оставрување на годишната програма за работа на националната установа во утврдениот рок од членот 31-б став (1) од овој закон;“

По алинејата 3 се додаваат пет нови алинеи 5, 6, 7, 8 и 9, кои гласат:

„- не донесе нацрт-годишна програма за работа на националната установа или не ја достави нацрт-годишната програма до Министерството за култура или не донесе годишна програма во согласност со закон (член 70),

- средствата добиени од Министерството за култура ги користи ненамески и презема обврски над одобрени-те средства (член 70-а став 5),

- не достави извештај за реализацијата на годишната програма за работа на националната установа (член 70-б став (2)),

- не спроведе аудиција при вработување во согласност со овој закон (член 77-е став (2)) и

- не спроведе реаудиција во согласност со овој закон (член 77-л).“

Член 22

Актите предвидени со овој закон и актите кои треба да се усогласат со овој закон, ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на започнувањето во сила на овој закон.

Член 23

Директорите на јавните установи од областа на културата избрани до денот на започнувањето на примената на членот 6 од овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се избрани.

Член 24

Постапките по конкурсите на Министерството за култура за финансирање на проекти од национален интерес во културата ќе се завршат според одредбите од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13 и 187/13).

Член 25

Постапките за вработените во установите од областта на културата кои се однесуваат на вработување, дисциплинските постапки и постапките за оценување, започнати до денот на започнувањето на примената на овој закон, ќе се завршат според Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13 и 187/13).

Член 26

Вработен кој засновал работен однос во установа од областа на културата заклучно со денот на започнувањето на примената на овој закон, треба да директорот да достави докази за познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење, соодветни на нивото на неговото работно место согласно со овој закон во рок од две години од денот на започнувањето на примената на овој закон.

Вработен кој нема да достави докази за познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење согласно со ставот 1 на овој член со решение платата ќе му биде намалена во износ од 10%.

Вработениот на кој согласно со ставот 2 на овој член платата му била намалена во износ од 10% може во секој момент да достави докази за познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски

програми за канцелариско работење до раководното лице на установата, кое носи решение со кое решението за намалувањето на платата престанува да важи.

Ставовите 1 и 2 на овој член не важат за вработените кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на започнувањето со примената на овој закон.

Член 27

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за културата.

Член 28

Одредбите од членот 6 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 29

Одредбите од членовите 15, 16, 17, 18, 19 и 20 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) и Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KULTURË

Neni 1

Нë Ligjin për kulturë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13 dhe 187/13), neni 10 shlyhet.

Neni 2

Нë nenin 11 paragrafi (4) ndryshon si vijon:

“(4) Ministri i Kulturës për çështje nga kompetenca e Ministrisë së Kulturës ose për realizimin e projekteve të caktuara me interes nacional në kulturë, mund të formoje edhe trupa këshillëdhënës dhe të angazhojë bashkëpunëtorë të jashtëm në pajtim me ligjin.”

Neni 3

Нë nenin 11-a pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Amasadorët e kulturës janë të detyruar që çdo vit më së voni deri më 31 janar në vitin rrjedhës të dorëzojnë raport në Ministrinë e Kulturës për vitin paraprak për aktivitetet e realizuara për promovim dhe afirmim të kulturës së Republikës së Maqedonisë.”

Neni 4

Нë nenin 16 paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafi (3) bëhet paragraf (2).

Нë paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: “paragrafi (3) zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (2)”.

Нë paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: “paragrafi (4)“ zëvendësohet me fjalët: “paragrafi (3)”.

Neni 5

Нë nenin 28 paragrafi (2) pika 7 shlyhet.

Pikat 8 dhe 9 bëhen pika 7 dhe 8.

Paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.

Neni 6

Нë nenin 29 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

“(1) Për zgjedjen e drejtoret të institucionit nacional nga neni 28 paragrafi (1) të këtij ligji shpallet konkurs publik në tri gazeta ditore që botohen në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, nga të cilat një nga gazetat që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.”

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“(2) Drejtori nga paragrafi (1) i këtij neni zgjidhet në kohë prej katër vitesh dhe mund të rizgjidhet.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“(3) Drejtor i institucionit nacional nga neni 28 paragrafi (1) të këtij ligji mund të zgjidhet person i cili i plotëson këto kushte:

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;

2) në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës, ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtari ose detyrës;

3) ka marrë së paku 240 kredi sipas STEK ose ka përfunduar shkallën VII/1 të arsimit të lartë të përcaktuar me statutin e institucionit;

4) ka minimum pesë vjet përvjete pune në sferën e kulturës dhe

5) posedon një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtare vijuese ose vërtetim për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFL IBT së paku 74 pikë,

- IELTS (IELTS) – së paku 6 pikë,

- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku niveli B2 (B2),

- FCE (FCE) (Cambridge English: First) – i dhënë ;

- BULATS (BULATS) – së paku 60 pikë ose

- APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2) dhe

6) ka dhënë test psikologjik dhe test për integritet.”

Нë paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët “drejtorë“ zëvendësohet me fjalën “drejtor”.

Neni 7

Нë nenin 30 paragrafi (1) në fjalinë e parë dhe të dytë fjalë “konkursi“ zëvendësohet me fjalët: “shpallja publike”.

Neni 8

Paragrafi 31 ndryshon si vijon:

“Neni 31

Drejtori i institucionit nacional, në pajtim me statutin, mundet me lidhje të marrëveshjes të angazhojë person të jashtëm si këshilltar artistik në pajtim me ligjin, në korniza të mjeteve të miratuara për punën e institucionit.”

Neni 9

Pas nenit 31 shtohen dy nene të reja 31-a dhe 31 – b, si vijojnë:

“Neni 31-a

(1) Ministria e Kulturës, në afat prej 15 ditësh nga dita e zgjedhjes së drejtorit, me drejtorin e institucionit nacional lidh marrëveshje menaxhuese me të cilën rregullohen të drejtat dhe obligimet e Ministrisë së Kulturës dhe të drejtorit (në tekstin e mëtejmë : marrëveshja menaxhuese). Me lidhjen e marrëveshjes menaxhuese, drejtori themelon marrëdhënien pune në institucionin nacional në kohë të caktuar, për kohëzgjetjen e mandatit të tij.

(2) Gjatë lidhjes së marrëveshjes menaxhuese merret parasysh lloji i institucionit nacional, statusi i institucionit amë, numri i të punësuarve, nevojat e institucionit nacional dhe veprimtaria e institucionit nacional.

(3) Marrëveshja menaxhuese përmban tregues për sukses që duhet t'i realizojë drejtori, shpërblime për sukses në punë të institucionit dhe dënim kontraktues për mosrespektim të marrëveshjes menaxhuese nga ana e drejtorit, të cilën do ta caktojë ministri i Kulturës në lartësi prej 50 deri në 100 euro në kundërvlerë në denarë ose në lartësi prej 50 deri në 100 euro në kundërvlerë në denarë për periudhë prej një deri në gjashtë muaj.

(4) Me marrëveshjen menaxhuese përcaktohet edhe lartësia e rrrogës së drejtorit të institucionit nacional.

(5) Rrogën e drejtorit të institucionit nacional e përcakton ministri i Kulturës, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, e varësish nga lloji i institucionit nacional, statusi i institucionit amë, numri i të punësuarve, nevojat e institucionit nacional, ndërlikueshmëria e punës dhe veprimtaria e institucionit nacional, lartësia e rrrogës përcaktohet në koeficientin nga 2, 4058 deri në 5, 2154. Vlerën e koeficientit e përcakton ministri i Kulturës, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Neni 31-b

(1) Drejtori i institucionit nacional është i detyruar që në çdo gjashtë muaj te ministri i kulturës të dorëzojë raport për punën financiare të institucionit nacional dhe raport për realizimin e programit vjetor për punën e institucionit nacional.

(2) Nëse gjatë kontrollit të raporteve nga paragrafi (1) i këtij nenii nga ana e Ministrisë së Kulturës konstatohen mangësi dhe/ose humbje në punën financiare, përkatësisht nëse përcaktohet se programi vjetor për punën e institucionit nacional nuk zbatohet në pajtim me dinamikën e përcaktuar dhe në korniza të mjeteve të caktuara, drejtori është i detyruar t'i evitojë mangësitë dhe humbjet në gjashtë mujat e ardhshëm.

(3) Nëse edhe pas skadimit të gjashtë muajve drejtori nuk i eviton mangësitë e caktuara dhe në atë periudhë përsëri ka mangësi dhe/ose humbje në punën financiare dhe në realizimin e programit vjetor për punën e institucionit nacional, të cilat janë rezultat i punës së drejtorit, ministri i Kulturës do ta shkarkojë drejtorin dhe do të emëroj ushtrues detyre të drejtorit në pajtim me nenin 34 të këtij ligji."

Neni 10

Në nenin 33 paragrafi (3) shlyhet.

Neni 11

Në nenin 36 paragrafi (1) pika 5 fjalët: "dhe rregullorja për rroga" shlyhen.

Në pikën 9 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Pas pikës 9 shtohen tri pika të reja 10, 11 dhe 12, si vijojnë:

"10. e ndjek realizimin e programit vjetor për punën e institucionit nacional;

11. miraton akte për audicion dhe riaudicion;

12. një herë në vit dorëzon raport për punën e vet në Ministrinë e Kulturës dhe"

Pika 10 bëhet pika 13.

Neni 12

Kapitulli i katërt dhe nenen 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 dhe 70 ndryshohen si vijojnë:

**“Kapitulli i katërt
FINANCIMI I INTERESIT NACIONAL NË KULTURË**

Neni 60

(1) Financimi i interesit nacional në kulturë kryhet me mijetë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë në pajtim me këtë ligj.

(2) Ministria e Kulturës me mijetë nga paragrafi (1) i këtij nenii i financon punën e institucioneve nationale në kulturë dhe merr pjesë në financimin e projekteve me interes nacional në kulturë të personave tjerë juridikë dhe fizikë.

(3) Mjetet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë shfrytëzohen dhe për afirmimin dhe përparimin e kulturës së të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë.

Neni 61

(1) Për realizimin e interesit nacional në kulturë, në pajtim me Strategjinë nationale, Ministria e Kulturës miraton plan vjetor për realizimin e interesit nacional në kulturë (në tekstin e mëtejmë: plani vjetor).

(2) Plani vjetor miratohet në korrik në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.

(3) Me planin vjetor përcaktohen orientimet e përgjithshme për realizimin e interesit nacional në kulturë për vitin e ardhshëm që kanë të bëjnë posaçërisht me:

- nxitje të krijimtarisë artistike,
- qasje te krijimtaria artistike,
- mbrojtjen e vazdueshme të trashëgimisë kulturore të tundshme dhe të patundshme dhe promovimin e saj,
- kultivimin e trashëgimisë kulturore shpirtërore,
- sigurimin e kushteve për zhvillim të barabartë kulturor,
- realizimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në kulturë,
- plotësimin e nevojave kulturore të bashkësive në Republikën e Maqedonisë,
- digitalizim të trashëgimisë kulturore dhe të krijimtarisë artistike bashkëkohore,
- futjen e teknologjive të reja në institucionet nga sfera e kulturës,
- mbështetje të aktiviteteve kulturore të të rinjëve,
- aktivitete kulturore të sektorit të pavarur të kulturës,
- zhvillim të industrive kreative dhe
- qasje te kultura të personave me nevoja të posaçme.

(4) Plani vjetor shpallet në ueb faqen e Ministrisë së Kulturës.

Neni 62

(1) Minsitria e Kulturës, në shtator të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm shpall konkurs vjetor për financimin e projekteve me interes nacional sipas sferave dhe aktiviteteve të caktuara nga kultura (në tekstin e mëtejmë: konkurse vjetore).

(2) Konkurset vjetore nga paragrafi (1) i këtij neni përbajnjë:

- kushte për pjesëmarrje në konkurs ,
- kritere dhe masa në bazë të cilave do të kryhet vlerësim i projektit,
- përqindjen e pjesëmarrjes së Ministrisë së Kulturës në financimin e projekteve,
- afatin për dorëzim të fletëparaqitjeve dhe
- informata tjera.

(3) Konkurset vjetore nga paragrafi (1) i këtij neni shpalen në mjetet për informim publik dhe zgjasin së paku 30 ditë nga dita e shpalljes. Konkurset vjetore shpalen së paku në një nga gazeta që botohet në gjuhën maqedonase dhe në një nga gazetat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Neni 63

(1) Vlerësim të fletëparaqitjeve për financim të projekteve nga konkurset vjetore nga neni 62 paragrafi (1) të këtij ligji kryejnë komisionet profesionale, përkatësisht bashkëpunëtorët e jashtëm të ministrit të Kulturës nga neni 11 paragrafi (4) të këtij ligji.

(2) Bartësi i projektit, përkatësish autor i projektit dhe pjesëmarrës në realizimin e projektit me të cilin ka konkurruar në konkurset vjetore nga neni 62 të këtij ligji nuk mund të emërohet për anëtar të komisionit, përkatësish për bashkëpunëtor të jashtëm.

(3) Kryetari dhe anëtarët e komisioneve, përkatësish bashkëpunëtorët e jashtëm dorëzojnë deklaratë me shkrim se nuk kanë konflikt të interesave lidhur me fletëparaqitjet e arritura në konkurse vjetore nga neni 62 paragrafi (1) të këtij ligji.

(4) Komisionet dhe bashkëpunëtorët e jashtëm nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzojnë te ministri i Kulturës raport me propozime për projektet që duhet të zgjidhen, shumën e mjeteve të nevojshme dhe projektet që do të refuzohen për shkaqe të arsyeshme përfundimini e tyre.

Neni 64

(1) Ministria e Kuluturës, gjatë vitit mund të shpallë edhe konkurse tjera për financimin e projekteve me interes nacional si konkurs për: blerjen e publikimeve, blerjen e materialeve muzeore, veprave artistike dhe muzikore, përkthime të veprave të autorëve nga Republika e Maqedonisë në gjuhë të huaja, bursa të kuadrove deficitarë në kulturë, zhvillim të industrive kreative, zhvillim të barabartë kulturore dhe për realizim të manifestimeve dhe aktiviteteve në vend dhe jashtë vendit që janë me interes nacional në kulturë.

(2) Në kokurse nga paragrafi (1) i këtij neni në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e neneve 62 dhe 63 të këtij ligji.

(3) Me përashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria e Kuluturës mund të ndajë mjetë për realizimin e projekteve me interes nacional nga sfera e bashkëpunimit ndërkombëtar kulturore ose nga sfera e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, të cilat për shkaqe objektive nuk kanë mundur të dorëzohen në konkurse e Ministrisë së Kuluturës përfundimini e tyre.

Neni 65

(1) Ministri i Kuluturës, me propozim të komisioneve, përkatësish bashkëpunëtorëve të jashtëm nga neni 11 paragrafi (4) të këtij ligji, në afat prej 15 ditësh nga dita e

miratimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, vendos për zgjedhje të projekteve me interes nacional në kulturë sipas konkurseve vjetore nga neni 62 paragrafi (1) të këtij ligji.

(2) Ministri i Kuluturës, me propozim të komisioneve, përkatësish bashkëpunëtorëve të jashtëm nga neni 11 paragrafi (4) të këtij ligji, në afat prej 30 ditësh nga dita e përfundimit të konkurseve nga neni 64 paragrafi (1) të këtij ligji, vendos për zgjedhje të projekteve me interes nacional në kulturë sipas konkurseve nga neni 64 paragrafi (1) të këtij ligji.

(3) Aktvendimet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni përbajnjë: të dhëna për projektet që janë zgjedhur në konkurs dhe të dhëna për projektet që janë refuzuar në konkurs.

(4) Rezultatet e konkurseve nga paragrafët (1) dhe(2) të këtij neni shpalen në ueb faqen e Ministrisë së Kuluturës.

(5) Kundër aktvendimeve nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni mund të parashtronet ankesë në afat prej 15 ditësh për Komisionin Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

(6) Ankesa nuk e prolongon zbatimin.

Neni 66

(1) Projektet e zgjedhura të konkurseve vjetore nga neni 62 paragrafi (1) të këtij ligji dhe të konkurseve nga neni 64 paragrafi (1) të këtij ligji duhet të realizohen deri në fundin e vitit rrjedhës.

(2) Nëse projekt përfundon në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, bartësi i projektit është i detyruar që t'i kthejë Ministrisë së Kuluturës mjetet e marra në konkurs.

(3) Nëse bartësi i projektit përfundon në afatin e ndara nga Minsitria e Kuluturës, Ministria e Kuluturës do të ngritë procedurë para gjykatisë kompetente për kthimin e mjetave me kamatë ndëshkuuese ligjore në pajtim me ligjin.

(4) Në rastin nga paragrafi (3) të këtij neni shfrytëzuesi nuk ka të drejtë të marrë pjesë në konkurs të Ministrisë së Kuluturës në tre vitet e ardhshme.

Neni 67

(1) Subjektet projektet e të cilave janë zgjedhur në konkurse vjetore nga neni 62 paragrafi (1) dhe konkurse nga neni 64 paragrafi (1) të këtij ligji, (në tekste të mëtejëmë: shfrytëzuesit), pas marrjes së aktvendimeve nga neni 65 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, me Ministrinë e Kuluturës lidhin marrëveshje përfundimini e projektit me interes nacional në kulturë.

(2) Me marrëveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohen: projekt përfundimini i realizimit, dorëzimi i raporteve në lidhje me projektin, kontrolli dhe mbikëqyrja ndaj shfrytëzimit me dedikim të mjetave, sanksionet përfundimini e detyrave nga marrëveshja dhe çështje tjera me të cilat rregullohen të drejtat dhe detyrat e shfrytëzuesve. Në marrëveshje zbatohen dispozitat nga sfera e marrëdhënieve obliguese.

Neni 68

(1) Shfrytëzuesit janë të detyruar që me dedikim t'i shfrytëzojnë mjetet e marra nga Minsitria e Kuluturës.

(2) Shfrytëzuesit janë të detyruar që t'i përbahen planit operativ dhe financiar përfundimini e realizimit të projekteve që janë pjesë përbërëse e marrëveshjes nga neni 67 të këtij ligji. Shfrytëzuesit janë të detyruar që pas çdo faze nga realizimi i projektit në Ministrinë e Kuluturës të dorëzojnë

raporte pér mjetet e shpenzuara që është kusht pér marrien e mjeteve nga Ministria e Kulturës pér fazën e ardhëshme të realizimit të projektit.

(3) Shfrytëzuesit në afat prej një muaji , duke llogaritur nga dita e përfundimit të projektit, janë të detyruar që në Ministrinë e Kulturës të dorëzojnë raport pér realizimin e projektit i cili përban: paraqitje narrative pér realizimin e projektit, specifikim pér mjetet e përgjithshme të shpenzuara pér realizimin e projektit, marrëveshje, llogari, fatura, plan përfundimtar financiar me të gjitha shumat e mjeteve dhe burimeve të shpenzuara të financimit.

Neni 69

(1) Ministria e Kulturës e ndjek realizimin e marrëveshjeve të lidhura nga neni 67 të këtij ligji dhe kryen kontroll dhe mbikëqyrje ndaj realizimit të tyre.

(2) Shfrytëzuesit janë të detyruar të mundësojnë kontroll dhe mbikëqyrje nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Nëse me raport nga kontrolli dhe mbikëqyrja e kryer përcaktohet se mjetet e ndara shfrytëzohen në kundërshtim me marrëveshjen nga neni 67 të këtij ligji, përkatesisht se shfrytëzuesit nuk i përbahen afateve dhe detyrave të përcaktuara në marrëveshje, Ministria e Kulturës njëanshëm do ta prishë marrëveshjen, do ta ndërprejë financimin e mëtejmë të projektit dhe do të ngritet procedurë para gjykatës kompetente pér kthimin e mjeteve të ndara nga Ministria e Kulturës me kamatë ndëshkuese ligjore në pajtim me ligjin.

(4) Në rastet nga paragrafi (3) të këtij neni, shfrytëzuesit nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs të Ministrisë së Kulturës në tre vitet e ardhëshme.

Neni 70

(1) Drejtori i institucionit nacional në qershor në vitin rrjedhës pér vitin e ardhshëm miraton projekt-program vjetor pér punën e institucionit (në tekstin e mëtejmë: projekt-programi vjetor) dhe e dorëzon pér Ministrinë e Kulturës.

(2) Në projekt-programin vjetor paraqiten mjetet e nevojshme pér: aktivitete programore, shpenzime operative të institucionit, rroga dhe kompensime tjera prë të punësuarit dhe pér bashkëpunëtorët e jashtëm të cilët do të angazhohen pér realizimin e programit, shpenzimet materiale dhe shpenzimet pér mirembajtje investuese, sigurim, adaptim dhe blerje të pajisjes pér institucionin.

(3) Në projekt-programin vjetor paraqiten mjetet e planifikuar që të realizohen në baza tjera si të ardhura personale, të ardhura nga shërbime dhe donacione.

(4) Projekt-programi vjetor përban projekte me specifikim të shpenzimeve sipas dedikimeve dhe aktiviteteve.

(5) Për projektet e përfshira në projekt-programin vjetor vendos ministri i Kulturës me propozim të komisioneve, përkatesisht bashkëpunëtorëve të jashtëm nga neni 11 paragrafi (4) të këtij ligji, në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

(6) Me përashtim nga paragrafi (5) të këtij neni, pér institucionet caktuara nationale të cilat në vitin e kaluar kanë treguar rezultate të jashtëzakonshme në punë, ministri i Kulturës në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë vendos vetëm pér lartësinë e mjeteve financiare pér punën të i'stitucionit nacional, e jo edhe pér projektet e përfshira në projekt-programin vjetor.

(7) Programin vjetor pér punë të institucionit nacional e miraton drejtori i institucionit, me pëlqim paraprak të këshillit drejtues në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të aktvendimeve nga paragrafet (5) dhe(6) të këtij neni."

Neni 13

Pas nenit 70 shthon katër nene të reja 70-a, 70-b, 70-v dhe 70-g, si vijojnë:

"Neni 70-a

(1) Ministria e Kulturës dhe drejtori i institucionit nacional lidhin marrëveshje pér financimin e programit vjetor pér punë të institucionit nacional.

(2) Me marrëveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohen: mënyra e realizimit të programit vjetor pér punën e institucionit nacional dhe plani financiar pér realizimin e programit, dorëzimi i raporteve, mbikëqyrja ndaj shfrytëzimit të dedikuar të mjeteve dhe çështje tjera me të cilat rregullohen të drejtat dhe detyrat e institucionit nacional. Në marrëveshje zbatohen dispozitat nga sfera e marrëdhënieve obliguese.

(3) Me përashtim nga paragrafi (2) i këtij neni në rastet nga neni 70 paragrafi (6) të këtij ligji, në marrëveshje përfshihehn edhe projektet me shumën e mjeteve financiare të nevojshme pér realizimin e të njëjtave.

(4) Institucioni nacional është i detyruar që me dedikim t'i shfrytëzojë mjetet e marra nga Ministria e Kulturës dhe ta realizojë programin vjetor pér punën e institucionit nacional në korniza të mjeteve të siguruara nga Ministria e Kulturës dhe nga burime tjera.

(5) Ministria e Kulturës kryen kontroll dhe mbikëqyrje ndaj shfrytëzimit me dedikim të mjeteve nga marrëveshja nga paragrafi (1) i këtij neni.

(6) Drejtori i institucionit nacional është përgjegjës pér realizimin e marrëveshjes nga paragrafi (1) i këtij neni dhe pér realizimin e programit vjetor pér punën e institucionit nacional dhe nuk guxon të marrë obligime financiare ndaj mjeteve të siguruara.

(7) Nëse me kontroll dhe mbikëqyrje nga Ministria e Kulturës konstatohet se drejtori ka marrë obligime ndaj mjeteve të siguruara, e nuk i ka siguruar nga burime tjera të mjeteve, drejtori do të përgjigjet pér keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtar në pajtim me Kodin penal.

Neni 70-b

(1) Institucionet nationale janë të detyruara që në ueb faqen e vet t'i shpallin projektet që do t'i realizojnë në vitin rrjedhës.

(2) institucionet nationale në tremujorin e parë të vitit rrjedhës pér vitin e kaluar dorëzojnë raport në Ministrinë e Kulturës pér realizimin e programit vjetor pér punë të institucionit nacional nga neni 70-a paragrafi (7) të këtij ligji, i cili përban: paraqitje narrative pér realizimin e programit, specifikim pér mjetet e përgjithshme të shpenzuara, marrëveshje, llogari, fatura dhe plan përfundimtar financiar me të gjitha shumat e mjeteve të shpenzuara dhe burime të finansimit.

(3) Institucionet nationale në ueb faqen e vet, në tremujorin e parë në vitin rrjedhës pér vitin paraprak, shpallin raport pér realizimin e programit vjetor pér punën e institucionit nacional.

Neni 70-v

(1) Ministria e Kulturës, me pëlqim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, miraton program vjetor pér ndërëtimin e objekteve të reja dhe pér rikonstruksion, sanim dhe adaptim të objekteve ekzistuese

që i shfrytëzojnë institucionet nacionale (në tekstin e mëtejshmë: programi vjetor për investime në kulturë). Programi vjetor për investime në kulturë miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Programin vjetor për investime në kulturë e zbaton Ministria e Kulturës në kuadër të mjeteve të siguruarë në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për atë dedikim.

(3) Programi vjetor për investime në kulturë shpallet në ueb faqen e Ministrisë së Kulturës.

Neni 70-g

(1) Ministria për kulturë deri në fund të marsit të vitit vijues, miraton raport vjetor për punë të Ministrisë së kulturës për vitin paraprak dhe e shpall në veb faqen e Ministrisë së kulturës.

(2) Raporti nga paragrafi (1) i këtij nenii përmban të dhëna për realizimin e projekteve që janë të finansuara nga Ministria e Kulturës sipas konkurseve, për programet e institucioneve nacionale, për projektet nga programi vjetor për investime në kulturë dhe për aktivitetet tjera nga kompetencë e Ministrisë së Kulturës.

(3) Ministria e Kulturës, mund të organizojë edhe forma tjera për prezantimin e projekteve të realizuara të finansuara nga Ministria e Kulturës me mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Neni 14

Neni 71 shlyhet.

Neni 15

Në Kapitullin pesë , titulli i Nënpjesës 3 dhe nenii 76 ndryshohen si vijojnë:

“TË DREJTA NGA MARRËDHËNIA E PUNËS NË INSTITUCIONIN PUBLIK NGA SFERA E KULTURËS

Neni 76

(1) Në institucionin publik nga sféra e kulturës vendet e punës së tē punësuarve grupohen në grupe dhe nëngrupe në pajtim me Ligjin për punësim në sektorin publik.

(2) Të punësuarit në institucionet publike nga sféra e kulturës të cilët kryejnë punë nga natyra administrative për realizim të veprimitarive në kulturë kanë status të nëpunësive administrative.

(3) Për tē punësuarit nga paragrafi (2) i këtij nenii kategoritë, nivelet dhe titujt përcaktohen në pajtim me Ligjin për nëpunës administrative.

(4) Për çështjet që kanë tē bëjnë me klasifikimin , evidencën, punësimin, përparimin, përsosjen profesionale dhe aftësimin, matjen e efektit dhe çështje tjera në lidhje me marrëdhëni e punës tē nëpunësive administrative në institucionet publike nga sféra e kulturës zbatohen dispozitat nga Ligji për nëpunës administrative.”

Neni 16

Pas nenit 76 shtohen tetë nene tē reja 76-a, 76-b, 76-v, 76-g, 76-d 76-gj 76-e dhe 76-z si vijojnë:

“Neni 76-a

(1) Të punësuarit në institucionet publike nga sféra e kulturës, kanë status tē dhënsve të shërbimeve publike në kulturë dhe për ta zbatohen dispozitat e këtij ligji, dispozitat nga Ligji për tē punësuarit në sektorin publik dhe dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie pune.

(2) Për tē punësuarit nga paragrafi (1) i këtij nenii përcaktohen këto kategori dhe nivele tē vendeve tē punës:

Kategoria A - artistë,

- Kategoria B- bashkëpunëtorë artistikë për përgatitjen e veprave skenike dhe veprave skenike muzikore,

- Kategoria V- punëtorë profesionalë skenikë,
- Kategoria G- bashkëpunëtorë profesionalë në veprimtari nga sféra e kulturës,
- Kategoria D - bashkëpunëtorë profesionalë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore,
- Kategoria GJ - bashkëpunëtorë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Neni 76-b

(1) Në korniza tē Kategorisë A përcaktohen këto nivele tē vendeve tē punës tē dhënsve të shërbimeve publike në kulturë:

- Niveli A1: artistë tē parë – lojtar i parë i baletit, aktor i parë, solist i parë i operës, dirigjent e tē tjerë,
- Niveli A2: Artist - mjeshtër koncerti e tē tjerë,

- Niveli A3: artistë grupi i parë- solist tē shqar tē operës, lojtarë tē shqur tē baletit - solistë, aktorë grupi i parë, grupi i parë i instrumenteve me frysë (trumbeta, briri, trumboni, fagoti, flauta, klarineti, oboë), udhëheqës i grupit tē violinistëve (violina e dytë, viola, violonçelo dhe kontrabasi) zëvendësmjeshtër i koncertit, harfa, tollombazi, lojtar i parë në IN Tanec dhe tē tjerë.

- Niveli A4: artistë grupi i dytë – solist opere bartës i roleve tē mesme, lojtar baleti bartës i roleve tē mesme, aktorë grupi i dytë, instrumentist i tretë me frysë (trumpetë me piston, briri, trumboni, klarineti bas, klarineti c, oboë e tretë me brirë anglez, flauta e tretë me pikolo, fagoti, kontrafagoti), tuba, instrumente me goditje, zëvendës i grupit tē instrumentave me tela (violina e dytë, viola, violonçelo dhe kontrabasi), lojtarë tē shqar tē rendit tē parë – solist dhe këngëtar i shqar rendit tē parë – solist në IN Tanec, koreptitor në operë/balet, mjeshtër kori, pedagog repetitor dhe tē tjerë.

- Niveli A5: artistë tē grupit tē tretë - solist tē operës bartës tē roleve me pjesë, lojtarë baleti – bartës tē roleve me pjesë, grupi i dytë i instrumentistëve me frysë (oboë, flauta, fagoti, klarineti, korna, flauta e dytë me pikolo), violina e parë tuti , lojtar/këngëtar më i vjetër - solist në IN Tanec, aktor grupi i tretë, asistent mjeshtër kori dhe tē jerë,

- Niveli A6: artistë grupi i katërt – aktor grupi i katërt , instrumentistëve me frysë tuti, anëtarë tē korit, anëtarë në ansamblin e baletit, lojtar/këngëtar në IN Tanec dhe tē tjerë.

(2) Të punësuarit në Kategorinë A duhet tē kenë së paku 240 kredi tē marra sipas STEK ose tē përfunduar shkallën VII/1 ose tē përfunduar shkollën e mesme tē baletit përkatesisht shkollën e mesme tē muzikës.

(3) Të punësuarit nga Kategoria A duhet tē kenë përvojë pune si vijon:

- për nivelet A1 dhe A2; së paku pesë vjet përvojë pune në profesion,

- për nivelin A3: së paku tre vjet përvojë pune në profesion,

- për nivelin A4: së paku dy vjet përvojë pune dhe

- për nivelet A5 dhe A6; deri në një vit përvojë pune.

Neni 76-v

(1) Në korniza tē Kategorisë B përcaktohen këto nivele tē vendeve tē punës tē dhënsve të shërbimeve publike në kulturë:

- Niveli B1: bashkëpunëtorë artistikë për përgaditjen e veprave skenike dhe skenike muzikore, dramaturg, regjisori, skenograf, kostimograf, aktor me kukulla, skulptor akademik, piktor kompozitor, koreograf dhe tē tjerë,

- Niveli B2: bashkëpunëtorë artistikë për përgaditjen e veprave skenike dhe skenike muzikore, asistent dramaturg, regjisor, skenograf, kostimograf, ispicient, aktor me kukulla, skulptor akademik, piktor, kompozitor, koreograf dhe të tjera.

(2) Të punësuarit në Kategorinë B duhet të kenë së paku 240 kredi të marra sipas SETK ose të përfunduar shkallën VII/1.

(3) Të punësuarit nga Kategoria B duhet të kenë përvojë pune si vijon:

- për nivelin B1: së paku pesë vjetë prëvojë pune në profesion,

- për nivelin B2: së paku një vjet prëvojë pune në profesion,

(4) Të punësuarit në Kategorinë B duhet të posedojnë certifikatë të pranuar ndërkombëtarë nga testues zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë, ose vërtetim nga institucioni ndërkombëtar për njohjen e një nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit të nivelit A1 (A1) të CEFR (CERF), përkatësisht BULATS ose Aptis ose TOEFL PBT së paku 310 pikë, TOEFL CBT së paku 35 pikë ose TOEFL IBT së paku 10 pikë, ose DELF, TCF, TEF ose Gete Certifikatë.

Neni 76-g

(1) Në korniza të Kategorisë V përcaktohen këto nivele të vendeve të punës të dhënësve të shërbimeve publike në kulturë:

- Niveli V1: udhëheqës i skenës,

- Niveli V2: punëtor profesionalë të skenës inxhinierë për skenë dhe të tjërë.

(2) Të punësuarit në Kategorinë V duhet të kenë së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose të përfunduar shkallën VII/1.

(3) Të punësuarit nga Kategoria V duhet të kenë përvojë pune si vijon:

- për nivelin V1: së paku pesë vjetë prëvojë pune në profesion,

- për nivelin V2: së paku një vit prëvojë pune në profesion,

(4) Të punësuarit në Kategorinë V duhet të posedojnë certifikatë për punë me programe kompjuterike për punë në zyre dhe certifikatë të pranuar ndërkombëtarë të dhënë nga testues zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë, ose vërtetim nga institucioni ndërkombëtar për njohjen e një nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit të nivelit A1 (A1) CEFR (CERF), përkatësisht BULATS ose Aptis ose TOEFL PBT së paku 310 pikë, TOEFL CBT së paku 35 pikë ose TOEFL IBT së paku 10 pikë, ose DELF, TCF, TEF ose Gete Certifikatë.

Neni 76-d

(1) Në korniza të Kategorisë G përcaktohen këto nivele të vendeve të punës të dhënësve të shërbimeve publike në kulturë:

- Niveli G1: udhëheqës artistik dhe programor dhe të tjërë,

- Niveli G2: bashkëpunëtor profesional në veprimtari nga sfera e kulturës për veprimtari skenike muzikore, për veprimtari dramatike, veprimtarinë botuese, për arte vizuale, dizajn dhe arkitekturë dhe për veprimtarinë e filmit, për bashkëpunimin ndërkombëtar, për arkiv muzikor dhe të tjërë,

- Niveli G3: bashkëpunëtorë në veprimtari nga sfera e kulturës për veprimtari skenike muzikore, letrare, për veprimtari dramatike, veprimtari botuese, për arte vizuale, dizajn dhe arkitekturë dhe për veprimtarinë e filmit, për bashkëpunim ndërkombëtar, për arkiv muzikor, sufler, trajnues për ushtrime të kondicionit, koordinator të depove dhe të tjërë.

(2) Të punësuarit në Kategorinë G duhet të kenë së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose të përfunduar shkallën VII/1 ose të përfunduar arsimin e mesëm.

(3) Të punësuarit nga Kategoria G duhet të kenë përvojë pune si vijon:

- përi nivelet G1 dhe G2; së paku pesë vjet prëvojë pune në profesion,

- përi nivelin G3: përvojë pune deri në një vit.

(4) Të punësuarit në Kategorinë G duhet të posedojnë certifikatë për punë me programe kompjuterike për punë në zyre si dhe certifikatë të pranuar ndërkombëtarë të dhënë nga testues zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianëp, ose vërtetim nga institucioni ndërkombëtar për njohjen e një nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit të nivelit A1 (A1) CEFR (CERF), përkatësisht BULATS ose Aptis ose TOEFL PBT së paku 310 pikë, TOEFL CBT së paku 35 pikë ose TOEFL IBT së paku 10 pikë, ose DELF, TCF, TEF ose Gete Certifikatë .

Neni 76-gj

(1) Në korniza të Kategorisë D përcaktohen këto nivele të vendeve të punës të dhënësve të shërbimeve publike në kulturë:

- Niveli D1: bashkëpunëtorë profesionalë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore me titull të zgjedhur këshilltar – këshilltar bibliotekist, këshilltar kustos, këshilltar konservues, këshilltar dokumentator, këshilltar filmolog dhe të tjërë.

- Niveli D2: punëtorp profesionalp në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore me titull të zgjedhur – bibliotekar i lartë, kustos i lartë, konservues i lartë, dokumentator i lartë, filolog i lartë dhe të tjërë,

- Niveli D3: punëtorë profesionalë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore – bibliotekar, konservues, dokumentator, filolog, edukator, udhëheqës dhe të tjërë.

(2) Të punësuarit në Kategorinë D duhet të kenë së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose të përfunduar shkallën VII/1 .

(3) Të punësuarit nga Kategoria D duhet të kenë përvojë pune si vijon:

- përi nivelin D1: së paku gjashtë vjet përvojë pune në profesion dhe arritjen e titullit profesional në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore,

- përi nivelin D2: së paku tre vjet përvojë pune në profesion dhe arritjen e titullit profesional në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore,

- përi nivelin D3: përvojë pune deri në një vit.

(4) Të punësuarit në Kategorinë D duhet të posedojnë certifikatë për punë me programe kompjuterike për punë në zyre si dhe certifikatë të pranuar ndërkombëtarë të dhënë nga testues zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë, ose vërtetim nga institucioni ndërkombëtar për njohjen e një nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit të nivelit A1 (A1) CEFR (CERF), përkatësisht BULATS ose Aptis ose TOEFL

PBT се паку 310 пикë, TOEFL CBT се паку 35 пикë оse TOEFL IBT се паку 10 пикë, оse DELF, TCF, TEF оse Gete Certifikatë.

Neni 76-e

(1) Нë korniza тë Kategorisë GJ përcaktohen këto nivele тë vendeve тë punës тë dhënësve тë shërbimeve publike нë kulturë:

- Niveli GJ1: bashkëpunëtorë profesionalë нë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore - laborant i lartë, teknik konservator i lartë, teknik dokumentator i lartë, preparues i pavarur, ndihmës i pavarur bibliotekar, teknik i lartë filmik dhe тë tjerë,

- Niveli GJ2: bashkëpunëtorë нë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, laborant, teknik konservator, teknik dokumentator, preparues, ndihmës bibliotekar, teknik filmi dhe тë tjerë.

(2) Тë punësuarit нë Kategorinë Gj duhet тë kenë сë паку 240 kredi тë arritura sipas SETK оse тë përfunduar shkallën VII/1 осе тë përfunduar arsimin e mesëm.

(3) Тë punësuarit nga Kategoria GJ duhet тë kenë përvojë pune si vijon:

 - për nivelin GJ1: сë паку dy vjet përvojë pune нë profesion,

 - për nivelin GJ2: pa përvojë pune.

(4) Тë punësuarit нë Kategorinë GJ nivel GJ1 duhet тë posedojnë certifikatë тë pranuar ndërkomëtare nga testues zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE тë testuesve evropianë, оse vërtetim nga institucion i ndërkomëtar për njohjen e një nga tri gjuhët më тë përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit тë nivelit A1 (A1) CEFR (CERF), përkatësisht BULATS осе Aptis осе TOEFL PBT се паку 310 пикë, TOEFL CBT се паку 35 пикë осе TOEFL IBT се паку 10 пикë осе, осе DELF, TCF, TEF оse Gete Certifikatë.

Neni 76-zh

(1) Për тë punësuarit нë institucionet publike nga sféra e kulturës që kryejnë punë ndihmëse teknike dhe kanë status тë personave teknikë ndihmës zbatohen dispozitat nga ky ligj, Ligjit për тë punësuarit нë sektorin publik dhe dispozitat e përgjithshme përmarrëdhënie pune.

(2) Për personat teknikë ndihmës përcaktohen këto nëngrupe:

- Nëngrupi 1: persona ndihmës teknikp për mirëmbajtje тë objekteve dhe pajisjes,

- Nëngrupi 2: Persona teknik ndihmës për sigurimin e objekteve dhe pajisjes;

- Nëngrupi 3: Persona teknikë ndihmës për transport тë personave dhe pajisjes; dhe

- Nëngrupi 5: persona tjerë ndihmës teknikë.

(3) Нë korniza тë Nëngrupit 1: persona ndihmës teknikë për mirëmbajtjen e objekteve dhe pajisjes përcaktohen këto kategori dhe nivele тë vendeve тë punës:

1) Kategoria A - Mirëmbajtje e pajisjes:

- Niveli A1: teknik për mirëmbajtje - teknikë (elektricist, elektronist, makinerik, i ndërtimit, hortikulturor dhe veterinarik), ndriçues, manipulues i depoz, kinooperator dhe тë tjerë,

- Niveli A2: punëtorë përgjegjës тë skenës- zdrukthtar, bravapunues, mjeshtër i ujësjelljes, marangoz, tapetier, përpunuues i rekuizitave dhe тë tjerë,

- Niveli A3: punëtorë тë skenës – zdrukthtar, bravapunues, marangoz, tapetier, dekorator dhe тë tjerë.

2) Kategoria B- Mirëmbajtje e objekteve:

- Niveli B1: punëtorë për pranim тë vizituesve нë institucion - garderobier, shitës i biletave, shitës dhe тë tjerë,

- Niveli B2: punëtorë për mirëmbajtjen e objekteve dhe për mirëmbajtjen e higjenës нë objekte - hausmjeshtër, portier, shtëpiar, magazinist dhe тë tjerë.

- Niveli B3: higienist, ndezës i nxemjes qendore dhe тë tjerë.

(4) Нë korniza тë Nëngrupit 2: persona ndihmës teknikë për mirëmbajtjen e objekteve dhe pajisjes përcaktohen këto kategori dhe nivele тë vendeve тë punës:

1) Kategoria A:

- Niveli A1: punëtorë për sigurim тë objekteve dhe punë tjerë тë ngjashme тë lidhura me sigurimin dhe тë tjerë,

- Niveli A2: punëtor ndihmës për sigurim тë objekteve dhe punë tjerë тë ngjashme тë lidhura me sigurimin dhe тë tjerë.

(5) Нë korniza тë Nëngrupit 3: persona ndihmës teknikë për transport тë personave dhe pajisjes përcaktohen këto kategori dhe nivele тë vendeve тë punës:

1) Kategoria A:

- Niveli A1: punëtor тë efekteve skenike vizuale тë skenës- teknik për drita, teknik për ton, piktor dhe teknik piktor, piroteknik, kopjues i eksponatave dhe тë tjerë,

2) Kategoria B:

- Niveli B1: punëtorë për krijim dhe mirëmbajtje тë rekuizitës dhe funduseve тë institucioneve artistike-skenike dhe për përgatitje тë realizuesve-kapelpunues, rrbaqepës, frizer, maskues, shminkues, periker, rekuizues dhe тë tjerë.

3) Kategoria V:

- Niveli V1: punëtor i përgjithshëm - ruajtës i shtazëve, larëse, lidhës librash, këpuctar dhe тë tjerë.

(7) Тë punësuarit нë тë gjitha kategoritë нë Nëngrupet 1, 2, 3 dhe 5 duhet тë kenë:

- përmivelet A1 dhe A2; сë паку shkollimin e mesëm katervjeçar përkatësisht shkollimin e mesëm trevjeçar;

- përmivelet B1 dhe B2; сë паку shkollimin e mesëm katervjeçar përkatësisht shkollimin e mesëm trevjeçar;

- përmivelet A3, B3 dhe V3: сë паку shkollimin fillor."

Neni 17

Neni 77 ndryshon si vijon:

"Neni 77

(1) Drejtori i institucionit publik nga sféra e kulturës, me mendim paraprak тë Ministrisë сë Shqërisë Informatike dhe Administratës dhe pëlqim paraprak nga Ministria e Kulturës miraton plan vjetor për punësimin e нëpunësve administrativë, dhënësve тë shërbimeve publike нë kulturë dhe тë personave ndihmës teknikë përvitin e ardhëshëm, нë pajtim me Ligjin për нëpunës administrative dhe Ligjin për тë punësuarit нë sektorin publik.

(2) Plani nga paragrafi (1) i këtij nenit gjatë vitit me тë cilin ka тë бëjë mund тë ndryshohet vetëm me pëlqim тë marrë paraprakisht nga Ministria e Kulturës."

Neni 18

Pas nenit 77 shtohen 14 nene тë reja 77-a, 77-b, 77-v, 77-g, 77-d, 77-gj, 77-e, 77-z, 77-z, 77-i, 77-j, 77-k dhe 77-ll, si vijojnë:

“Neni 77-a

(1) Mbushja e vendeve të punës për dhënësit e shërbimeve publike në kulturë në institucionet publike nga sfera e kulturës kryhet përmes zbatimit të procedurës për:

- punësim,
- avancim
- mobilitet përmes sistemimit ose marrjes.

(2) Procedura për punësim fillon me shpalljen e konkursit publik, me ç'rast në procedurë transparente, të drejtë dhe konkuruese të seleksionimit zgjidhet kandidati më i mirë për vendin e punës dhe i njëjtë themelon marrëdhënie pune në institucionin publik nga sfera e kulturës.

(3) Procedura për avancim fillon me shpalljen e konkursit intern, me ç'rast në procedurë transparente, të drejtë dhe konkuruese të seleksionimit zgjidhet kandidati më i mirë nga rradha e të punësuarve në institucionin publik nga sfera e kulturës dhe i njëjtë kalon në vend pune në nivel më të lartë.

(4) Procedura për mobilitet zbatohet në procedurë transparente dhe të drejtë tësistemimit, përkatësisht marrjes së të punësuarit në vendin e punës në nivel të njëjtë në isntitucionin e njëjtë ose tjetër në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për të punësuarit në sektorin publik.

(5) Procedurat për plotësimin e vendeve të punës nga pargarafti (1) i këtij neni zbatohen me pëlqim të marrë paraprakisht përmjet financiare të siguara nga Ministria e Financave.

Neni 77-b

(1) Për plotësimin e vendit të punës për dhënësit e shërbimeve publike në kulturë, kandidati duhet t'i plotësojë këto kushte të përgjithshme:

- të jetë i moshës madhire,
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
- me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar ndalim për ushtrim të profesionit, veprimitarisë ose detyrës.

(2) Përveç kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës për dhënësit e shërbimeve publike në kulturë nga pargarafti (1) i këtij neni, kandidati duhet të plotësojë edhe kushte të posaçme të përcaktuara në aktin përsistematizim të vendeve të punës në institucionin publik nga sfera e kulturës, si vijon:

- të ketë kulaitifikime përkatëse profesionale të nevojshme përvendin e punës,
- të ketë përvojë përkatëse pune të nevojshme përvendin e punës dhe
- të posedojë kompetenca tjera të posaçme të punës të nevojshme përvendin e punës, në pajtim me aktin përsistematizim të vendeve të punës dhe marrëveshjen kolektive.

Neni 77-v

(1) Për fillimin e procedurës për punësim të dhënësve të shërbimeve publike në kulturë, drejtori i institucionit publik nga sfera e kulturës në pajtim me planin vjetor përpunësim në institucionin publik merr vendim për shpalljen e konkursit publik.

(2) Marrëdhënie pune për Kategorinë A – artistë themelohet përiudhë deri në pesë vjet, e për dhënësit tjerë të shërbimeve publike në kulturë marrëdhënie pune themelohet në kohë të pacaktuar, përvëc në raste të përcaktuara me ligj.

Neni 77-g

(1) Konkursi publik për punësim shpallet në ueb faqen e institucionit publik nga sfera e kulturës dhe në së paku në tri gazeta ditore nga të cilat së paku në njëren nga gazetat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(2) Në konkursin publik shënohet kategoria, niveli dhe kushtet për plotësimin e vendit të punës.

(3) Afati për paraqitje në konkursin publik nuk mund të jetë më i shkurt se 15 ditë nga dita e shpalljes së tij në gazetat ditore.

Neni 77-d

Kandidatët për punësim dorëzojnë në institucionin publik nga sfera e kulturës fletëparaqitje dhe dëshmi se i plotësojnë kushtet nga konkursi publik.

Neni 77-gj

(1) Drejtori i institucionit publik nga sfera e kulturës me aktvendim formon Komisioni për procedurë përpunësim.

(2) Komisioni për procedurë përpunësim është i përbërë nga tre të punësuar udhëheqës si vijon: kryetari dhe dy anëtarë, si dhe zëvendësiti e tyre.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) të këtij neni Komisioni për procedurë përpunësim të artistit është i përbërë prej pesë anëtarëve, një nga radhët e artistëve të shquar nga Republika e Maqedonisë, kurse katër nga jashtë.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, në institucionin publik të ri të themeluar nga sfera e kulturës në të cilin nuk ka të punësuar nga sfera e kulturës ose në institucionin në të cilin nuk ka persona të punësuar udhëheqës, anëtarët e Komisionit për procedurë përpunësim përcaktohen nga Ministria e Kulturës.

Neni 77-e

(1) Procedura për seleksionim përpunësim përbëhet nga seleksionimi administrativ për kontrollin e autenticitetit të të dhënave të dorëzuara dhe dëshmive të dorëzuara në konkursin publik dhe në intervistë.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni procedura për seleksionim përpunësim të artistëve përbëhet nga kontrolli i autenticitetit të të dhënave të dorëzuara dhe dëshmive të dorëzuara në konkursin publik dhe zbatimin e procedurës përaudicion.

(3) Kandidatët të cilët me sukses e kanë kaluar procedurën e autencitetit të dëshmive kanë të drejtë të vazhdojnë në intervistë përkatësisht në audicion.

(4) Në intervistë përmes pyetjeve kontrollohen kompetencat e nevojshme për kategorinë dhe nivelin të cilii i takon vendi i punës. Në audicion kontrollohen aftësitë artistike të kandidatit.

(5) Në afat prej tri ditësh Komisioni përgatit dhe te drejtori i institucionit publik nga sfera e kulturës dorëzon propozim kandidat.

Neni 77-zh

(1) Drejtori i institucionit publik nga sfera e kulturës në afat prej pesë ditësh nga dita e marrjes së propozimit nga neni 77-e paragrafi (5) i këtij ligji, është i detyruar të marrë vendim përgjedhje.

(2) Vendimi përgjedhje u dorëzohet kandidatëve dhe shpallet në ueb faqen dhe në tabelën e shpalljeve të institucionit publik nga sfera e kulturës.

(3) Kundër vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni kandidati i pakënaqur ka të drejtë në afat prej tetë ditësh të parashtrojë ankesë në Këshillin Drejtues të institucionit publik nga sfera e kulturës.

Neni 77-z

(1) Në afat prej pesë ditësh nga përfundimi i vendimit për zgjedhje, drejtori i institucionit publik nga sfera e kulturës, merr aktvendim pér punësim dhe me kandidatin e zgjedhur lidh marrëveshje pér punësim.

(2) Kandidatit të zgjedhur i dorëzohet aktvendimi, përkatesisht marrëveshja, i sigurohet qasja te aktet pér organizim dhe sistematizim tē brendshëm tē institucionit publik nga sfera e kulturës dhe aktet tjera relevante, pér çfarë ai nënshkruan vërtetim pér pranim i cili ruhet në dosien e tij.

Neni 77-x

Forma dhe përbajtja e konkursit publik dhe e fletëparaqitjes pér punësim, mënyra e zbatimit të audicionit, si dhe mënyra e vlerësimit me pikë në varësi të kategorisë dhe nivelit të vendit të punës pér tē cilin eshtë shpallur konkursi publik, përcaktohen me akt përgjithshëm tē institucionit publik nga sfera e kulturës që e miraton Këshilli Drejtues, me propozim tē drejtorit.

Neni 77-i

(1) Procedura pér avancim ka pér qëllim t'u mundësojë dhënësve tē shërbimeve publike nē kulturë nē institucionin publik nga sfera e kulturës avancim nē karierë, përkatesisht kalim nga vende më tē ulta nē vende pune më tē larta.

(2) Avencimi i dhënësve tē shërbimeve publike nē kulturë kryhet nē procedurë transparente, tē drejtë dhe konkurese tē seleksionimit, nē tē cilën nē bazë tē vlerësimit pér kontribut, profesionalizëm dhe kompetencë tē kandidatëve, zgjidhet kandidati më i mirë pér vend pune nga radha e tē punësuarve nga ana e Komisionit pér seleksionim pér procedurë pér avancim tē dhënësve tē shërbimeve publike nē kulturë nēpërmjet konkursit intern.

(3) Me përashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, dhënësit e shërbimeve publike nē kulturë nga kategoria A mund tē avancohen nē procedurën e riaudicionit nē pajtim me këtë ligj dhe ligjet pér veprimtaritë përkatëse nga sfera e kulturës, ndërsa dhënësit e shërbimeve publike nē kulturë nga kategoria D nivelet D1 dhe D2 mund tē avancohen nē procedurë tē rizgjedhjes nē tituj profesionalë nē pajtim me këtë ligj dhe ligjet nga sfera e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.

(4) Forma dhe përbajtja e konkursit intern, si dhe e fletëparaqitjes pér avancim, mënyra e zbatimit të seleksionimit pér avancim, mënyra e zbatimit të riaudicionit, si dhe mënyra e vlerësimit tē tyre me pikë, përcaktohen me akt tē përgjithshëm tē institucionit publik nga sfera e kulturës që e miraton Këshilli Drejtues, me propozim tē drejtorit.

Neni 77-j

Dhënësit e shërbimeve publike nē kulturë kanë tē drejtë nē përsosje profesionale, pér çfarë drejtori i institucionit publik nga sfera e kulturës miraton plan pér zhvillim tē vazhdueshëm profesional. Pér përsosjen profesionalë mund tē parashihen trajnime dhe mentorë.

Neni 77-k

(1) I punësuari i erpori i drejtëpërdrejtë nē institucionin publik nga sfera e kulturës me status tē dhënësit tē shërbimit publik nē kulturë eshtë i detyruar që vazhdimisht ta ndjekë kontributin e dhënësit tē drejtëpërdrejtë më tē ulët tē shërbimit publik gjatë tërë vitit dhe sipas nevojës tē poropozojë masa pér përmirësimin e tē njëjtit.

(2) Vlerësimi i kontributit tē dhënësve tē shërbimit publik nē kulturë, me përashtim tē kategorisë A nivel A1 kryhet një herë nē vit dhe atë më së voni deri nē 1 dhjetor pér vitin rrjedhës.

(3) Vlerësimin nga paragrafi (2) i këtij neni e kryhen eprori i drejtëpërdrejtë i dhënësit tē shërbimit publik nē kulturë (në tekst tē mëtejmë: vlerësues).

(4) Vlerësuesi e vlerëson kualitetin dhe efikasitetin e punës, respektimin e afateve dhe nivelin e plotësimit tē qëllimeve tē punës dhe detyrave, nivelin e përfshirjes dhe përkushtimin nē punë, kontributin nē realizimin e programit vjetor tē institucionit publik nga sfera e kulturës dhe sjelljen e tij nē vendin e punës.

(5) Kriteret më tē afërtë pér zbatimin e vlerësimit tē dhënësve tē shërbimeve publike nē kulturë nga pargrafë (2) i ktëj neni, lartësia e shpërbimit nē para ose lloj tjetër tē shpërbimit material ose jomaterial, zvogëlimi i rrrogave ose sistemimi nē vend tē punës nē nivel më tē ulët, përcaktohen me akt tē përgjithshëm tē institucionit që e miraton Këshilli Drejtues, me propozim tē drejtorit.

Neni 77-II

(1) Artisëtve nga kategoria A përvëç vlerësimit tē kontributit nga neni 77 - k paragrafi (2) i këtij ligji, kontributi u vlerësohet me zbatimin e proceudurës pér riaudicion nē çdo tre vjet.

(2) Me përashtim tē paragrafit (1) tē këtij neni, artistët nga kategoria A që kanë dhjetë vjet deri nē realizimin e tē drejtës së pensionit kontributi nuk u vlerësohet me zbatimin e proceudurës pér riaudicion.

(3) Porcedurën pér riaudicion e zbaton komisioni i formuar nga drejtori i institucionit publik nga sfera e kulturës që përbëhet nga pesë anëtarë, nga tē cilët njëri nga rradha e artistëve tē shquar tē Republikës së Maqedonisë dhe katër janë artist tē shquar nga jashtë.

(4) Drjetori me propozim tē komisionit nē afat prej pesë ditësh merr aktvendim me tē cilin përcaktohet nëse artisti e ka dhënë ose nuk e ka dhënë riaudicionin nga paragrafi (1) i këtij neni.

(5) Artisti që e ka dhënë riaudicionin nga paragrafi (1) i këtij neni nē afat prej 30 ditësh nga dita e përfundimit tē riaudicionit, me aktvendim sistemohet nē vendin e njëjtë tē punës, përkatesisht mund tē sistemohet nē vend më tē lartë tē punës.

(6) Artisti që nuk e ka dhënë riaudicionin nga paragrafi (1) i këtij neni me aktvendim sistemohet nē vendin e njëjtë tē punës dhe eshtë i detyruar që nē afat prej gjashtë muajsh tē japë riaudicion tē ri. Nëse edhe pas herës së dytë nuk e kalon riaudicionin nē afat prej 30 ditësh artisti me aktvendim sistemohet nē vend pune tjetër më tē ulët nē institucionin publik nga sfera e kulturës nē mënyrë përkatëse me arsimimin e tij.

(7) Në rastin nga paragrafi (6) i këtij neni pér artistin i cili eshtë sistemuar nē vend pune më tē ulët nē afat prej gjashtë muajsh organizohet përsëri riaudicion.

(8) Nëse dhe pas herës së tretë nuk e kalon riaudicionin, drjtori miraton aktvendim pér ndërprerje tē marrëdhënies së punës nē institucionin publik nga sfera e kulturës. Nëse e kalon riaudicionin me aktvendim sistemohet nē vendin e punës nē tē cilin ka qenë para dhënës së riaudicionit tē parë.

(9) Artisti nē afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit tē aktvendimit nga paragrafët (5),(6), (7) dhe (8) tē këtij neni ka tē drjetë ankese nē Këshillin Drejtues tē institucionit publik nga sfera e kulturës.

(10) Këshilli Drejtues vendos nē lidhje me ankesën nē afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit tē ankesës.

(11) Kundër vendimit tē Këshillit Drejtues mund tē parashtrohet ankesë nē gjykatën komeptente.

(12) Ankesa nuk e prolongon zbatimin.”

Neni 19

Paragrafi 78 ndryshon si vijon:

“Neni 78

(1) Dhënësit e shërbimeve publike në kulturë janë personalistët përgjegjës për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës nga vendi i punës.

(2) Për shkelje të punëve dhe detyrave të punës nga vendi i punës dhënësit e shërbimeve publike në kulturë, përvëç drejtorit, përgjigjen në mënyrë disiplinore.

(3) Përgjegjësia për veprën e kryer penale, përkatësish kundërvajtjen nuk e përashton përgjegjësinë disiplinore të dhënësve të shërbimeve publike në kulturë."

Neni 20

Pas nenit 78 shtohen 16 nene të reja 78-a, 78-b, 78-v, 78-g, 78-d, 78-gj, 78-e, 78-z, 78-z, 78-i, 78-j, 78-k, 78-ll, 78-l i 78-m, si vijonë:

“Neni 78-a

Dhënësi i shërbimeve publike në kulturë përgjigjet në mënyrë disiplinore për parregullsinë disiplinore dhe për shkelje disiplinore.

Neni 78-b

Parregullsia disiplinore paraqet shkelje më të lehta të disiplinës së punës, detyrave të punës, prestigjitet të institucionit publik nga sfera e kulturës ose dhënësit të shërbimeve publike në kulturë si vijon:

1) mosrespektim i orarit të punës, ndarjen dhe shfrytëzimin e orarit të punës,

2) ruajtje e parregullt e akteve, materialeve dhe të dhënavës,

3) mosrealizim, kryerje të pandërgjegjshme, jo në kohë ose të pakujdeshme të detyrave të punës me pasoja më të lehta nga shkelja,

4) sjellje e pahjshme e dhënësit të shërbimeve publike në kulturë gjatë kryerjes së punës dhe detyrave të punës me pasoja më të lehta nga shkelja,

5) shfrytëzim dhe përdorim joekonomikisht i mjeteve të ndara financiare dhe mjeteve për punë,

6) mosnjoftim i paarsyeshëm i eprorit të drejtëpërdrejt të dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, për pengesën për mosardhje në punë në afat prej tri orësh dhe

7) parregullësi tjetra disiplinore të përcaktuar me akt të institucionit publik nga sfera e kulturës dhe marrëveshja kolektive.

Neni 78-v

Shkelja disiplinore paraqet shkelje të rëndë të disiplinës punuese, detyrave të punës, prestigjitet të institucionit publik nga sfera e kulturës ose prestigjitet të dhënësit të shërbimeve publike në kulturën si vijon:

1) moskryerje, kryerje të pandërgjegjshme, jo në kohë ose të pkujdeshme të detyrave të punës me pasoja nga shkelja,

2) sjellja e pahjshme e dhënësit të shërbimeve publike në kulturë gjatë kryerjes së punës dhe detyrave të punës me pasoja më të rënda të shkeljes,

3) refuzimi i dhënës ose dhënie e të dhënavë të pasakta institucioneve përkatësish qytetarëve dhe personave juridikë, nëse dorëzimi i të dhënavës është përcaktuar me ligj,

4) mosmarrja ose marrja jo e plotë e masave të përcaktuara për garantimin e sigurisë së lëndëve të besueshmë punë,

5) shkaktimi i dëmëve materiale me qëllim ose pakujdesi të skajshme,

6) përsëritja e parregullsisë disiplinore më shumë se dy herë gjatë vitit rrjedhës,

7) futja dhe përdorimi, si dhe puna nën veprimin e alkoolit ose narkotike,

8) sjellje fyese ose e dhunshme në vendin e punës,
9) mosveprimi sipas detyrës për vlerësim të dhënësit të shërbimeve publike në kulturë dhe

10) shkelje tjeter disiplinore të përcaktuar me akt nga institucioni publik nga sfera e kulturës dhe me marrëveshje kolektive.

Neni 78-g

(1) Me vendim për përcaktimin e parregullsisë disiplinore dhënësit të shërbimeve publike në kulturë mundet t'i shqiptohet një nga masat disiplinore në vijim:

- paralajmërim me shkrim dhe

- dënim me para në lartësi prej 20 % nga shuma njëmuore e rrogës neto të paguar në muajin e fundit para parregullsisë disiplinore, në kohëzgjatje prej një deri në tre muaj.

(2) Me vendim për përcaktimin e shkeljes disiplinore dhënësit të shërbimeve publike në kulturë mundet t'i shqiptohet një nga masat disiplinore në vijim:

- dënim me para në lartësi prej 20% nga shuma njëmuore e rrogës neto të paguar në muajin e fundit para shkeljes disiplinore, në kohëzgjatje prej një deri në tre muaj,

- sistemim në vend të punës në nivel më të ulët të drejtpërdrejtë,

- ndërprerja e marrëdhënies së punës kur kanë ndodhur pasoja të dëmshme për institucionin publik nga sfera e kulturës, e gjatë kësaj nuk janë përcaktuar rrëthana lehtësuese për dhënësin e shërbimeve publike në kulturën që e ka kryer shkeljen.

(3) Gjatë shqiptimit të masave disiplinore nga paragrafit (1) dhe (2) të këtij neni merren parasysh pesha e shkeljes, pasoja nga shkelja, shkalla e përgjegjësisë së dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, rrëthanat në të cilat është bërë shkelja, sjellja e tij e mëparshme dhe kryerja e punëve, si dhe rrëthana të tjera të lehta dhe të rënda që janë me rëndësi për shqiptim të masave disiplinore.

(4) Përmbledhja e dënimive në para të shqiptuara për dhënësin e shërbimeve publike në kulturë në një muaj për parregullsi disiplinore, shkelje disiplinore dhe zvogëlimi i rrogës për shkak të kontributit të dobët nuk mund të tejkalon 30% nga shuma e rrogës së tij të përgjithshme neto për atë muaj.

Neni 78-d

(1) Masat disiplinore kundër dhënësit të shërbimeve publike në kulturë për parregullsi disiplinore i shqipton drejtori i shërbimeve publike nga sfera e kulturës, në afat prej tetë ditëve nga dita e marrjes së raportit me shkrim nga eprori i dhënësit të shërbime publike në kulturë.

(2) Me përashtim, nëse nuk ka epror të dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, raportin me shkrim e përgatitë drejtori.

(3) Para shqiptimit të masës, dhënësi i shërbimeve publike në kulturën njoftohet me shkrim për provat që ekzistojnë kundër tij dhe ai ka mundësi që në afat prej tri ditësh t'i japë përgjigje me shkrim raportit nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 78-gj

(1) Drejtori me aktvendim formon Komision për udhëheqjen e procedurës disiplinore për parregullsi disiplinore ose shkelje disiplinore (në tekstin më tejshëm: Komisioni disiplinor), në afat prej tetë ditëve nga dita e parashtrimit të propozimit për ngritjen e procedurës disiplinore, në të cilën në mënyrë të detyrueshme janë të përbajtura arsyet për ngritjen e procedurës.

(2) Komisioni disiplinor përbëhet nga kryetari, dy anëtarë dhe zëvendësít e tyre.

(3) Kryetari i Komisionit disiplinor është udhëheqës i drejtpërdrejtë i dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, ndërsa anëtarët janë dhënës të shërbimeve publike në kulturë nga të cilët njëri është përfaqësues i sindikatës, nëse ka organizatë të sindikatës në institucionin publik nga sfera e kulturës. Nëse në institucionin publik nga sfera e kulturës nuk ka të punësuar të mjaftueshëm për emërimin e komisionit disiplinor, të tjerët përcaktohen nga Ministria e Kulturës, e me kërkesë të drejtorit të institucionit publik nga sfera e kulturës.

(4) Me përashtim nga paragrafi (3) i këtij nenit, në institucionin publik nga sfera e kulturës në të cilin nuk ka persona udhëheqës, komisionin disiplinor e përbëjnë cilëtdo të punësuar nga institacioni publik nga sfera e kulturës.

(5) Komisioni disiplinor, në afat prej 30 ditëve duhet ta zbatojë procedurën disiplinore dhe t'i propozojë masë disiplinore përkatësese drejtorit.

(6) Nëse komisioni disiplinor konstaton se dhënësi i shërbimeve publike në kulturë nuk është përgjegjës ose nuk janë të plotësuar kushtet për miratimin e aktvendimit për shqiptimin e masave disiplinore, i propozon drejtorit, ta hedhë poshtë propozimin, përkatësishët ta ndërprenë procedurën.

(7) Drejtori, në bazë të propozimit të Komisionit disiplinor, në afat prej tri ditëve nga dita e marrjes së propozimit, miraton aktvendim për shqiptim të masës disiplinore, përkatësishët për hedhjen poshtë të propozimit, përkatësishët për ndërprenjen e procedurës.

(8) Aktvendimi për shqiptimin e masës disiplinore i dorëzohet personalisht dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, sipas rregullës në hapësirat punuese të institucionit publik nga sfera e kulturës në të cilin dhënësi i shërbimeve publike në kulturë punon, përkatësishët në adresë të vendbanim përkatësishët vendqëndrimi prej nga dhënësi i shërbimeve publike në kulturë çdo ditë vjenë në punë.

(9) Nëse dhënësi i shërbimeve publike në kulturë nuk mund të gjindet në adresën e vendbanimit, vendqëndrimi ose nëse e refuzon dorëzimin, aktvendimi shpallet në tabelën për shpallje të institucionin publik nga sfera e kulturës. Pas kalimit të tetë ditëve të punës nga dita e shpalljes së aktvendimit në tabelën për shpallje konsiderohet se dorëzimi është kryer.

(10) Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij nenit, dhënësi i pakënaqur të shërbimeve publike në kulturë ka të drejtë që në afat prej tetë ditëve të parashtron ankesë në Këshillin Drejtues të institucionit publik nga sfera e kulturës.

Neni 78-e

(1) Çdo i punësuar në institucionin publik nga sfera e kulturës dhe person tjetër, në pajtim me ligjin, ka të drejtë të parashtrojë iniciativë për ngritjen e procedurës disiplinore kundër dhënësit të shërbimeve publike në kulturë që duhet të jetë e arsyetueshme.

(2) Propozimi për ngritjen e procedurës disiplinore kundër dhënësit të shërbimeve publike në kulturë parashtron epropori i drejtpërdrejtë përkatësishët drejtori, që duhet të jetë e arsyetueshme.

(3) Propozimi nga paragrafi (2) i këtij nenit i dorëzohet dhënësit të shërbimeve publike në kulturë.

Neni 78-zh

(1) Procedura disiplinore nuk mundet të ngritet nëse kanë kaluar një muaj nga dita kur eprori i drejtpërdrejtë i dhënësit të shërbimeve publike në kulturë përkatësishët drejtori, ka kuptuar për shkeljen.

(2) Procedura disiplinore nuk mund të ngritet nëse kanë kaluar tre muaj nga dita e shkeljes së bërë, përvç kur procedura disiplinore ngritet me konstatimin e revizionit të brendshëm përfshirë afati i parashkrimit është një vit.

(3) Nëse shkelja tërheq edhe përgjegjësi penale, procedura disiplinore për përcaktimin e përgjegjësisë së dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, parashkruhet në afat prej vitesh nga dita e kuptimit të shkeljes.

Neni 78-x

Nëse dhënësi i shërbimeve publike në kulturë, i pushon marrëdhënia e punës në institucionin publik nga sfera e kulturës në të cilën i është shqiptuar dënim në para, arkëtimin e dënimit të shqiptuar në para, me kërkesë të institucionit publik nga sfera e kulturës në të cilin është shqiptuar dënim, do ta zbatojë punëdhënësi i ri ose organi kompetent në procedurën të përcaktuar me ligj.

Neni 78-x

(1) Dhënësi i shërbimeve publike në kulturë mund të suspendohet nga institucioni publik nga sfera e kulturës në bazë të aktvendimit të drejtorit.

(2) Dhënësi i shërbimeve publike në kulturën mund të suspendohet nga institucioni publik nga sfera e kulturës, në raste kur kundër atij është ngritur procedurë penale për veprën penale të kryer në punë ose në lidhje me punën ose është ngritur procedurë disiplinore për shkelje disiplinore, ndërsa shkelja është e natyrës së tillë që prania e tij e mëtejshme në institucionin publik nga sfera e kulturës deri sa të zgjat procedura, do të ndikojë në mënyrë të dëmshme mbi institucionin, përkatësishët do ta pengojë ose pamundësjojë përcaktimin e përgjegjësisë për shkelje disiplinore.

(3) Suspendimi nga paragrafi (2) i këtij nenit zgjat deri në miratimin e aktvendimit të plotfuqishëm përkatësishët vendimin gjyqësor.

Neni 78-i

(1) Dhënësi i shërbimeve publike në kulturë, që në punë ose në lidhje me punën, me qëllim ose nga pakujdesia e skajshme do t'i shkaktojë dëm institucionit publik nga sfera e kulturës, është përgjegjës për dëmin e shkaktuar dhe është i detyruar ta kompensojë.

(2) Drejtori, me aktvendim formon Komision përcaktimin e përgjegjësisë materiale të dhënësit të shërbimeve publike në kulturë.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij nenit përbëhet nga kryetari, dy anëtarë dhe zëvendësít e tyre.

(4) Kryetari i Komisionit është i punësuar udhëheqës në institucionin publik nga sfera e kulturës, ndërsa anëtarë janë dy të punësuar me nivel të njëjtë si dhënësi i shërbimeve publike në kulturë kundër të cilës udhëhiqet procedura e përcaktimit të përgjegjësisë materiale.

(5) Me përashtim nga paragrafi (4) të këtij nenit, në institucionin publik nga sfera e kulturës në të cilin nuk të punësuar udhëheqës ose nuk ka të punësuar të mjaftueshëm me të njejtin nivel si dhënësi i shërbimeve publike në kulturë, komisionin e përbëjnë cilëtdo tre të punësuar në institucion.

(6) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij nenit e përcaktion përgjegjësinë materiale për ekzistimin e dëmit material të kryer, lartësia e tij dhe mënyra e kryerjes, kush e ka shkaktuar dëmin dhe kush do ta kompensojë.

(7) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij nenit, përcaktimin gjendjes faktike parashtron raport, në bazë të së cilës drejtori miraton vendim për kompensim të dëmit.

(8) Kundër vendimit nga paragrafi (7) i këtij nenit kandidati i pakënaqur ka të drejtë në afat prej tetë ditësh të parashtrojë ankesë në Këshillin Drejtues të institucionit publik nga sfera e kulturës.

Neni 78-j

(1) Propozim pér ngritet e procedurës pér përcaktimin e përgjegjësisë materiale kundër dhënësit të shërbimeve publike në kulturë parashtron eprori i drejtëpërdrejtë i dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, përkatësish drejtori.

(2) Procedura pér përcaktimin e përgjegjësisë materiale nuk mund tē ngritet, nëse kanë kaluar 30 ditë nga dita kur eprori i drejtëpërdrejtë i dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, përkatësish drejtori, ka kuptuar pér këtë, përveç kur procedura ngritet me konstatim tē revizionit të brendshëm pér çfarë afati i paeshkrimit është një vit.

(3) Peroedura pér përcaktimin e përgjegjësisë materiale nuk mund tē ngritet, nëse nga dita kur është bërë dëmi material ka kaluar një vit.

(4) Peroedura pér përcaktimin e përgjegjësisë materiale nuk mund tē udhëhiqet më gjatë se 60 ditë, duke llogaritur nga dita e miratimit të aktvendimit pér formimin e Komisionit nga neni 78-i paragrafi (2) tē këtij ligji.

(5) Kundër dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, që në afat prej 60 dritëve nga vendimi përfundimtar pér kompensim tē dëmit nuk e kompenson dëmin, institucioni publik nga sfera e kulturës ngrit procedurë para gjyqit themelor kompetent.

(6) Drejtori, mundet têrësish ose pjesërisht ta lirojë dhënësin e shërbimeve publike në kulturë nga kompensimi i dëmit, nëse ai nuk është kryer me qëllim ose nëse me pagim tē kompensimit pér dëmin e bëre rrezikohet ekzistencia e dhënësit të shërbimeve publike në kulturë dhe familjes së tij ose në raste tjera tē përcaktuara me marrëveshje kolektive.

(7) Mënyra e udhëheqjes së procedurës pér përcaktimin e përgjegjësisë materiale, si dhe forma dhe përbajtja e aktvendimit nga neni 78-i paragrafi (7), përcaktohen me akt tē përgjithshëm të institucionit publik nga sfera e kulturës që e miraton Këshilli Drejtues, me propozim tē drejtorit.

Neni 78-k

(1) Nëse dhënësi i shërbimeve publike në kulturë pëson dëm në punë ose në lidhje me punën, institucioni publik nga sfera e kulturës është i detyruar t'ia kompensojë dëmin në pajtim me dispozitat e Ligjit pér marrëdhëniet obliguese.

(2) Institucioni është i detyruar që ta kompensojë dëmin material që dhënësi i shërbimeve publike në kulturë në kryerjen e punëve dhe detyrate tē punës e ka shkaktuar ndaj personave të tretë.

Neni 78-l

Drejtori i institucionit publik nga sfera e kulturës, është i detyruar që në Ministrinë e Kulturës, tē dorëzojë raport vjetor pér masat e shqiptuara pér përgjegjësinë materiale dhe disiplinore tē përcaktuara tē dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, më së voni deri më 31 janar tē vitit rrjedhës pér atë paraprak.

Neni 78-1

Mënyrën e përcaktimit tē rrogës themelore dhe tē shtesave tē rrogës tē dhënësit të shërbimeve publike në kulturë i rregullon themeluesi i institucionit publik nga sfera e kulturës në bazë tē rregullave tē përgjithshme pér marrëdhënie pune.

Neni 78-m

(1) Dhënësit të shërbimeve publike në kulturë i ndërpritet marrëdhënia e punës:

- me marrëveshje,
- me kërkësë tē tij,

- me fuqi tē ligjit dhe
- në raste tjera tē përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër dhe marrëveshje kolektive.

(2) Dhënësit të shërbimeve publike në kulturë i ndërpritet marrëdhënia e punës me marrëveshje, kur me drejtorin e institucionit publik nga fusha e kulturës, do tē nënshkruejë marrëveshje me shkrim pér ndërprerje tē marrëdhëniës së punës.

(3) Dhënësit të shërbimeve publike në kulturë i ndërpritet marrëdhënia e punës në institucionin publik nga fusha e kulturës nëse parashtron kërkësë me shkrim pér ndërprerje tē marrëdhëniës së punës.

(4) Në rast tē ndërprerjes së marrëdhëniës së punës me kërkësë tē dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, afati i skadimit zgjat 30 ditë nga dita e parashtrimit të kërkësës pér ndërprerje tē marrëdhëniës së punës, përvèç nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe.

(5) Dhënësit të shërbimeve publike në kulturë i ndërpritet marrëdhënia e punës me fuqi tē ligjit nëse:

- e humb aftësinë e punës me ditën e parashtrimit të aktvendimit tē plotfuqishëm pér konstatim aftësisë së humbur tē punës,

- i ndërpritet shtetësia e Republikës së Maqedonisë, me ditën e parashtrimit të aktvendimit pér heqje tē shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, nëse e njëjta është kusht pér punësim,

- gjykohet pér vepër penale në lidhje me detyrën zyrtare, me ditën e plotfuqishmërisë së aktgjykit,

- i është shqiptuar ndalim pér kryerje tē profesionit, veprimtarisë ose detyrës, me ditën e hyrjes në fuqi tē aktgjykit,

- pér shkak kryerjes së dënimt me burg në kohëzgjatje më shumë se gjashtë muaj, me ditën e fillimit tē mbajtjes së dënimit,

- mbush moshën 64 vjet, nëse me ligj tē veçantë nuk është përcaktuar ndryshe,

- pa arsyje mungon nga puna së paku tri ditë pune tē njëpas njëshme në një muaj,

- konstatohet se gjatë punësimit i ka heshtur ose ka paraqitur tē dhëna tē pavërteta në lidhje me kushtet e përgjithshme dhe tē veçanta pér punësim,

- në afat prej tri ditëve tē punës nuk kthehet në punë pas përfundimit të mungesës së papaguar pér shkak tē përsosjes ose aftësimit profesional,

- organi i administratës shtetërore, kompetent pér mbikëqyrje inspektuese, në afat prej një viti konstaton se dhënësi i shërbimeve publike në kulturë është punësuar në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe

- raste tjera tē përcaktuara me ligj.

(6) Aktvendimin pér ndërprerje tē marrëdhëniës së punës tē dhënësit të shërbimeve publike në kulturë e miraton drejtori.

(7) Aktvendimi pér ndërprerje tē marrëdhëniës së punës i dorëzohet personalisht dhënësit të shërbimeve publike në kulturë, sipas rregullës në hapësirat e punës së institucionit publik nga fusha e kulturës në tē cilën punon, përkatësish tē adresë tē vendbanimit, përkatësish vendqëndrimi tē tij.

(8) Nëse dhënësi i shërbimeve publike në kulturë nuk mund tē gjendet në adresën e vendbanimit, përkatësish vendqëndrimi ose nëse e refuzon dorëzimin, aktvendimi paraqitet në tabelën e shpalljeve në institucionin publik nga fusha e kulturës dhe pas këlimit tē tetë ditëve nga dita e shpalljes së aktvendimit, konsiderohet se dorëzimi është kryer.

(9) Kundër aktvendimit nga paragrafi (6) tē këtij neni dhënësi i shërbimeve publike në kulturë ka tē drejtë në afat prej tetë ditësh tē parashtrojë ankesë te Këshillin Drejtues i institucionit publik nga fusha e kulturës."

Neni 21

Нë nenin 91-а нë paragrafin (1) pas alinesë 1 shtohet dy aline të reja 2 dhe 3, si vijojnë:

“-nuk i realizon kompetencat e punëve nga nenii 28 paragrafi (2) të këtij ligji (neni 28 paragrafi (2)),

- nuk parashtron raport për punën financiare të institucionit nacional dhe raport për realizim të programit vjetor për punë të institucionit nacional në afatin e përcaktuar nga nenii 31-v paragrafi (1) i këtij ligji (neni 31-v paragrafi (1)).

Pas alinesë 3 shtohen pesë aline të reja 5, 6, 7, 8 dhe 9, si vijojnë:

“-nuk miraton projektprogram vjetor për punë të institucionit nacional ose nuk e parashtron projektprogram vjetor në Ministrinë e Kulturës ose nuk miraton program vjetor në pajtim me ligjin (neni 70),

- mjetet e marra nga Ministria e Kulturës i shfrytëzon pa dedikim dhe ndërmerr obligime mbi mjetet e miratuar (neni 70-a paragrafi 5),

- nuk parashtron raport për realizimin e programit vjetor për punë të institucionit nacional (neni 70-b paragrafi (2)),

- nuk zbaton audicion gjatë punësimit në pajtim me këtë ligj (neni 77-e paragrafi (2)) dhe

- nuk zbaton riaudicion në pajtim me këtë ligj (neni 77-l).”

Neni 22

Aktet e parapara me këtë ligj dhe aktet të cilat duhet të harmonizohen me këtë ligj, do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 23

Drejtoret e institucioneve publike nga fusha e kulturës të zgjedhur deri në ditën e fillimit të zbatimit të nenit 6 të këtij ligji vazhdojnë ta kryejnë funksionin deri në skadimin e mandatit për të cilin janë zgjedhur.

Neni 24

Procedurat për konkurset e Ministrisë së Kulturës për finansim të projekteve me interes nacional në kulturë do të përfundohen sipas dispozitave të Ligjit për kulturë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13 dhe 187/13).

Neni 25

Procedurat për të punësuarit në institucione nga fusha e kulturës që kanë të bëjnë me punësimin, procedurat disiplinore dhe procedurat përvlerësim, të filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të përfundohen sipas Ligjit për kulturë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13 dhe 187/13).

Neni 26

I punësuar i cili ka themeluar marrëdhënie të punës në institucion nga fusha e kulturës me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, duhet te drejtori të parashtrojë dëshmi për njohje të gjuhëve të huaja dhe njohje të punës me programe kompjuterike për punë në zyre, në përpunje me nivelin e vendin e tij të punës në pajtim me këtë ligji në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

I punësuar i cili nuk do të parashtrojë dëshmi për njohje të gjuhëve të huaja dhe njohje të punës me programe kompjuterike për punë në zyre në pajtim me paragrafin (1) të këtij nenii, me aktvendim rroga do t'i zvogëlohet në shumë prej 10%.

I punësuarit të cilit në pajtim me paragrafin (2) të këtij nenii rroga i është zvogëluar në shumë prej 10% në çdo moment mund të parashtrojë dëshmi për njohje të gjuhës së huaj dhe njohje të punës me programe kompjuterike për punë në zyre te personi udhëheqës i institucionit, i cili miraton aktvendim me të cilin aktvendimi për zvogëlimin e trogës shfuqizohet.

Paragrafët (1) dhe (3) të këtij nenii nuk vlefjnë për të punësuarit të cilët do ta realizojnë të drejtën e pensionit në afat prej dhjetë vitesh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 27

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvénës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekstin të spastruar të Ligjit për kulturë.

Neni 28

Dispozitat nga nenii 6 i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përvëç dispozitave të cilat kanë të bëjnë me kushtin për njohje të gjuhëve të huaja të cilat do të fillojnë të zbatohen pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 29

Dispozitat e neneve 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrat e Republikës së Maqedonisë” numër 27/14) dhe Ligjit për nëpunës administrativë (Gazeta Zyrat e Republikës së Maqedonisë” numër 27/14).

Neni 30

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrat e Republikës së Maqedonisë”.

1307.

Bazëska e këtij ligji do të përfundojnë institucionet e kulturës, që kanë të bëjnë me punësimin, procedurat disiplinore dhe procedurat përvlerësim, të filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të përfundohen sipas Ligjit për kulturë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13 dhe 187/13).

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за заштита на културното наследство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 февруари 2014 година.

Бр. 07 – 1318/1

28 февруари 2014 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

Горче Иванов, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО****Член 1**

Во Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13 и 164/13), по членот 144 се додава нов наслов и нов член 144-а, кои гласат:

,Раководење со Управата**Член 144-а**

(1) Со работата на Управата раководи директор.
(2) Директорот на Управата го именува и разрешува Владата на Република Македонија.

(3) Директорот на Управата има мандат од четири години и може повторно да биде именуван само уште еден мандат.

(4) За директор на Управата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
- да има минимум пет години работно искуство, од кои три години во областа на културното наследство,
- да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - TOEFL IBT - најмалку 74 бода,
 - IELTS (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
 - FCE (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - BULATS (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - APTIS (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и
 - да има положено психолошки тест и тест за интегритет.“

Член 2

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, именуван до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.

Член 3

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

**L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE TË
TRASHËGIMISË KULTURORE**

Neni 1

Нë Ligjin për mbrojtje të trashëgimisë kulturore ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 20/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13 dhe 164/13), pas nenin 144 shtohet titull i ri dhe nen i ri 144-a, si vijon:

"Udhëheqja me Drejtorinë**Neni 144-а**

- (1) Me punën e Drejtorisë udhëheq drejtori.
- (2) Drejtorin e Drejtorisë е emeron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Drejtori i Drejtorisë ka мандат преј катер viteve dhe përsëri mund të emërohet vetëm edhe një мандат.

(4) Për drejtor të Drejtorisë mund të emërohet personi i cili i plotëson këto kushte:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose ka mbaruar shkallën VII/
- të ketë minimum pesë vite përvjetore pune, prej të cilave tre vite në fushën e trashëgimisë kulturore,
- të posedojë njëren nga certifikatet apo dëshmitë vijuese të njoitura ndërkombëtarisht për njojte aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:
- TOEFL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku nivel B2 (B2),
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë,
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) – së paku nivel B2 (B2) dhe
- të ketë kaluar testin psikologjik dhe testin përintegritet."

Neni 2

Drejtori i Drejtorisë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, i emëruar deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji vazhdon ta kryejë funksionin deri në skadimin e mandatit për të cilin është emëruar.

Neni 3

Dispozitat nga neni 1 i këtij ligji të cilat kanë të bëjnë me kushtin për njojte të gjuhës së huaj, do të fillojnë të zbatohen pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

1308.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 февруари 2014 година.

Бр. 07 – 1351/1

28 февруари 2014 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Горче Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ**

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ("Службен весник на Република Македонија" број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12 и 114/12), во членот 3 став 1 по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

"донаесување и имплементирање на оперативни планови за активни мерки и програми за вработување".

Член 2

По членот 98-а се додаваат два нови члена 98-б и 98-в, кои гласат:

Член 98-б

Работодавачот од приватен сектор кој по претходно поднесено барање до Агенцијата ќе вработи невработено лице до 29 години возраст со полно работно време, кај кого нема намалување на бројот на вработените на неопределено време сметано од 31 декември 2013 година до денот на вработувањето на нови работници, освен во случај на смрт или пензионирање, ќе биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување.

Ослободувањето од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување се однесува на период од 12 месеци, сметано од денот на вработувањето на лицето.

Ослободувањето од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување на месечна основа се однесува до просечна бруто-плата за претходната година објавена од Државниот завод за статистика, а за разликата над просечната бруто-плата се пресметуваат и плаќаат придонеси од задолжително социјално осигурување.

Работодавачот е должен да го задржи лицето од ставот 1 на овој член уште 12 месеци по истекот на периодот во којшто е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување.

Работодавачот од ставот 4 на овој член кој нема да го задржи лицето уште 12 месеци по истекот на периодот во којшто е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување е должен во рок од 15 дена да ги уплати придонесите од задолжително социјално осигурување согласно со закон.

Работодавачот е должен во период од 24 месеци од денот на вработувањето на лицето од ставот 1 на овој член да не го намали бројот на вработените, освен во случај на смрт или пензионирање.

Работодавачот кој неосновано ќе го откаже договорот за вработување е должен во рок од 15 дена да вработи друго невработено лице до 29 години возраст за преостанатиот период до 24 месеци во кој период се зема во предвид и преостанатиот период до 12 месеци за ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување.

Одредбите од овој член се однесуваат и за самовработени лица до 29 години.

Член 98-в

Евиденцијата на работодавачите од приватниот сектор и невработените лица до 29 години возраст со полно работно време, како и на самовработените лица до 29 години возраст од членот 98-а став 1 од овој закон ја води Агенцијата.

Член 3

Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а членот 2 од овој закон со кој се додаваат членовите 98-б и 98-в ќе се применува две години од денот на објавувањето во сила на овој закон.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNËSIM DHE SIGURIM NË RAST TË
PAPUNËSISË

Neni 1

Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12 dhe 114/12), në nenin 3 параграфи 1 pas alinesë 4 shtohet aline e re 5, si вијон:

"- miratim dhe implementim të planeve operative për masa aktive dhe programe për punësim."

Neni 2

Pas nenit 98-a shtohen dy nene të reja 98-b dhe 98-v, si вијојнë:

"Neni 98-b

Punëdhënësi i sektorit privat i cili me kërkesë paraprakisht të paraqitit në Agjenci, do të punësojë person të papunësuar deri në moshën 29 vjeçare me orar pune të plotë, tek i cili nuk ka zvogëlim të numrit të të punësuarve me kohë pune të pacaktuar, duke llogaritur nga data 31 dhjetor 2013 deri në ditën e punësimit të punëtorëve të rinx, përvëç në raste të vdekjes ose pensionimit, do të lirohet nga pagesa e kontributeteve nga sigurimi i detyrueshëm social.

Lirim i pagesa e kontributeteve nga sigurimi i detyrueshëm social ka të bëjë me periudhë prej 12 muajve, duke llogaritur nga dita e punësimit të personit.

Lirim i pagesa e kontributeteve të sigurimit të detyrueshëm social në bazë mujore ka të bëjë me bruto rrogëni mesatare për vitin paraprak të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikës, ndërsa për dallimin mbi bruto rrogëni mesatare përllogariten dhe paguhën kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social.

Punëdhënësi eshtë i obliguar që ta mbajë personin nga параграфи 1 i këtij nenit, i cili nuk do ta mbajë personin edhe 12 muaj pas skadimit të periudhës në të cilën eshtë liruar nga pagimi i kontributeteve të sigurimit të detyrueshëm social, eshtë i obliguar në afat prej 15 ditësh t'i paguajë kontributet nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me ligj.

Punëdhënësi eshtë i obliguar në periudhë prej 24 muajve nga dita e punësimit të punëtorit nga параграфи 1 i këtij nenit, të mos e zvogëlojë numrin e të punësuarve, përvëç në raste të vdekjes ose pensionimit.

Punëdhënësi i cili në mënyrë të pabazuar do ta prishë marrëveshjen për punësim eshtë i obliguar në afat prej 15 ditësh të punësojë person tjetër të papunësuar deri në moshën 29 vjeçare për periudhën e mbetur deri në 24 muaj

Ставот 6 се менува и гласи:

„Директорот на Фондот е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето во писмена форма од ставот 3 на овој член до писарницата на Фондот, односно од денот на поднесувањето на барањето во електронска форма преку веб порталот на Фондот да донесе решение со кое барањето за остварување на право од задолжителното здравствено осигурување е уважено или одбиено.“

Член 5

Во член 52 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член осигурениот до 29 годишна возраст, за кој со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност е предвидено ослободување од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување, ги остварува правата од задолжителното здравствено осигурување без уплата на придонесите за периодот за кој е ослободен од плаќањето на придонесите од задолжителното социјално осигурување.“

Член 6

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членот 1 од овој закон со кој во членот 15 се додава нов став 5 и членот 5 од овој закон со кој во членот 52 се додава нов став 3, ќе се применуваат две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I GJ

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13 dhe 187/13) në nenin 15 në paragrafin 2 fjalët: "sigurim shëndetësor" zëvendësohen me fjalët: "realizimi i të drejtës nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor".

Pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të rind 3, 4 dhe 5, si vijojnë:

“I siguruari nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk parashtron deklaratë për realizimin e të ardhurave në vitin paraprak në pajtim me rregullat për kontributet nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor.

Për të siguruarin nga paragrafi 2 i këtij neni, Ministria e Shëndetësisë llogaritë dhe paguan kontribut për sigurimin të detyrueshëm shëndetësor të bazës për llogaritje dhe pagesë të kontributeve në lartësi prej 50% nga rroga mesatare e paguar mujore për punëtor në Republikë e shpallur në janar në vitin rrjedhës sipas të dhënavë të Entitet Shtetëror të Statistikës.

Me përjashtim nga paragrafi 1 pika 2 e këtij neni, i siguruar deri në moshën 29 vjeçare, për të cilin me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë është paraparë lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i

detyrueshëm social, realizon kompensim të rrogës pa pagesë të kontributit për sigurimin e detyrueshëm, për periudhën për të cilën është i liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social.”

Neni 2

Neni 25 ndryshohet si vijon:

“Të drejtat nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor mund t'i realizojë vetëm personi të cilit i është përcaktuar cilësia e të siguruarit, përkatesisht personi i siguruar në pajtim me këtë ligji.

Cilësia e të siguruarit dhe personit të siguruar përcaktohet në bazë të fletëparaqitjes për sigurim shëndetësor që e parashtron detyrësi për llogaritje dhe pagesë të kontributit përkatesisht personi që kërkon përcaktim të cilësise të siguruarit, përkatesisht personit të siguruar.

Fletëparaqitja për sigurim shëndetësor parashtrohet në Fond në afat prej tetë ditësh nga dita e themelimit të marrëdhënies së punës, përkatesisht nga dita e marries së cilësise në bazë të së cilës është i detyruar të paraqesë fletëparaqitje për sigurim të detyrueshëm shëndetësor.

Cilësia e të siguruarit, për të siguruarit nga nen 5 paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të këtij ligji, përcaktohet me fletëparaqitje të gjeneruar elektronike për sigurim të detyrueshëm shëndetësor në bazë të fletëparaqitjes së marrë elektronike për themelimin e marrëdhënies së punës nga institucioni kompetent.

Nëse Fondi, pas fletëparaqitjes së parashtruar nuk e pranon cilësinë e të siguruarit ose këtë cilësi e pranon në bazë tjetër, detyrohet për këtë të miratojë aktvendim.

Pas ndërprerjes së bazës për sigurim të detyrueshëm shëndetësor, detyrësit për llogaritje dhe pagesë të kontributeve janë të detyruar që në afat prej tetë ditësh të parashtrojnë ç'lajmërim të sigurimit.

Me përjashtim nga paragrafi 6 i këtij neni, për të siguruarit nga nen 5 paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të këtij ligji, ndërprerja e bazës për sigurim të detyrueshëm shëndetësor përcaktohet me ç'lajmërim të gjeneruar elektronik të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, në bazë të ç'lajmërimit të marrë në mënyrë elektronike nga marrëdhënia e punës nga institucioni kompetent.

Mënyrën e marries së cilësise së siguruesit dhe personit të siguruar, si dhe mënyrën e paraqitjes dhe ç'lajmërimit të tyre, e përcakton Fondi me akt të përgjithshëm për të cilin ministri i Shëndetësisë jep pëlqim."

Neni 3

Në nenin 31 paragrafi 3 ndryshon si vijon:

“Të drejtat nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor në shkallë të parë realizohen në Fond, në bazë të kërkesës së parashtruar me irregull në formë të shkruar ose elektronike. Parashtrimi i kërkesës në formë elektronike bëhet përmes ueb portalit të Fondit, me shfrytëzimin e nënshtkrit elektronik me certifikatë valide digitale nga kartela elektronike shëndetësore, e kompletuar me dokumentacion të nevojshëm. Kërkesa në formë të shkruar paraqitet çdo ditë pune gjatë orarit të punës së Fondit. Kërkesa në formë elektronike mund të parashtrohet edhe jashtë orarit të punës dhe në ditë jopune, ndërsa asati për veprim për kërkesën fillon të rrijedhë nga dita e parë e ardhshme e punës.”

Në paragrafin 6 fjalë "dorëzimi" zëvendësohet me fjalë "pranimi".

Neni 4

Në nenin 31-a paragrafët 1 dhe 2 ndryshohen si vijojnë:

“Procedura për realizimin e të drejtës nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor fillon me parashtrimin e kërkesës në Fond, në pajtim me nenin 31 paragrafi 3 të këtij ligji.

Kërkesa e parashtruar në formë të shkruar dorëzohet në dy formularë identikë me dokumentacionin e nevojshëm dhe atë nga një ekzemplar për Fondin dhe për parashtruesin e kërkesës. Nëse kërkesa dorëzohet në formë elektronike, e njëjtë parashtrohet përmes ueb portalit të Fondit.”

Нë paragrafin 5 pas fjalës "kopje" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përkatësishit incizim elektronik".

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:

"Drejtori i Fondit është i detyruar që në afat prej pesë ditësh pune nga dita e parashtrimit të kërkesës në formë të shkruar nga paragrafi 3 i këtij neni në sekretarinë e Fondit, përkatësish nga dita e parashtrimit të kërkesës në formë elektronike përmes ueb portalit të Fondit, të miratojë aktvendim me të cilin kërkesa për realizimin e të drejtës nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor është pranuar apo refuzuar."

Neni 5

Në nenin 52 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafit 1 i këtij neni, i siguruar deri në moshën 29 vjeçare, për të cilin me Ligjin per punësim dhe sigurim në rast të papunësisë është paraparë lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social, i realizon të drejtat nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor pa pagesë të kontributeve për periudhën për të cilën është liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social."

Neni 6

Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse neni 1 i këtij ligji me të cilin në nenin 15 shtohet paragraf i ri 5 dhe neni 5 i këtij ligji me të cilin në nenin 52 shtohet paragraf i ri 3, do të zbatohen dy vite nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

1311.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 март 2014 година.

Бр. 07 – 1405/1
4 март 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горче Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на Република Македонија" број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), во членот 7 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:

"- геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен надземен линиски инфраструктурен објект со имотен лист за земјиштето на кое е изграден објектот, односно геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен подземен линиски инфраструктурен објект без имотен лист за земјиштето под кое е изграден објектот;".

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "односно повеќе од три години доколку се работи за бесправен надземен линиски инфраструктурен објект - вод за електрична енергија кој е во функција на електронски комуникациски мрежи и средства за потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа."

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Во случаите кога предмет на утврдување на правен статус е бесправен надземен линиски инфраструктурен објект кој е поставен на столбови се доставува имотен лист и се решаваат имотноправните работи согласно со ставот (2), односно ставот (3) на овој член, само за земјиштето на кое е изграден столбот.

(5) Ставовите (2) и (3) на овој член не се применуваат за бесправни подземни линиски инфраструктурни објекти.“

Член 2

Во членот 9 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставот (1) на овој член не се утврдува фактичката состојба на самото место и не се составува записник за извршен увид на самото, доколку баарањето за утврдување на правен статус се однесува за подземни линиски инфраструктурни објекти.“

Член 3

Во членот 13 став 1 алинеја 4 по зборовите: "а барателот земјиштето го користи повеќе од 20 години" се става запирка и се додаваат зборовите: "односно повеќе од три години доколку се работи за бесправен надземен линиски инфраструктурен објект - вод за електрична енергија кој е во функција на електронски комуникациски мрежи и средства за потребата на јавната мобилна комуникациска мрежа".

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Во случаите кога предмет на утврдување на правен статус е бесправен надземен линиски инфраструктурен објект кој е поставен на столбови, условот од ставот (1) алинеја 4 на овој член се однесува само за земјиштето на кое е изграден столбот.

(3) Условите од ставот (1) алинеи 2 и 4 на овој член не се применуваат за бесправни подземни линиски инфраструктурни објекти.“

Член 4

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на Република Македонија" број 155/12), во членот 24 зборовите: "најдоцна 18 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон" се заменуваат со зборовите: "најдоцна до 31 декември 2015 година".

Член 5

Имателите на бесправни дроградби на објекти со наимена домување во станбени згради - тераси и тераси пренаменети во станбен простор, кои немаат поднесе-

но барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, а на кои објекти заклучно со 3 март 2011 година се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите претставуваат градежна и функционална целина, можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на бесправен објект најдоцна до 30 јуни 2015 година.

Член 6

Бесправните линиски инфраструктурни објекти - водоводни и канализациони системи, за кои не е поднесено барање за утврдување на правен статус во рокот утврден во членот 5 став (2) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11), се запишуваат во јавната книга за запишување на правата на недвижности со право на сопственост на Република Македонија врз основа на одлука на Владата на Република Македонија.

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDËRTUARA PA LEJE

Neni 1

Нë Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje („Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë“ numër 23/11, 54/11, 155/12 dhe 72/13) në nenin 7 paragrafi (1) alineja 3 ndryshohet si vijon:

“- elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje infrastukturor mbitokësor në linjë me aktzotërim për truallin në të cilin është ndërtuar objekti, respektivisht elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje infrastukturor mbitokësor në linjë pa aktzotërim për truallin nën të cilin është ndërtuar objekti;”.

Нë paragrafin (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “respektivisht më shumë se tre vite nëse bëhet fjalë për objekt pa leje infrastukturor mbitokësor në linjë - përques i energjisë elektrike që është në funksion të rrjeteve të komunikimit elektronik dhe mjeteve për nevojnë e rrjetit publik mobil të komunikimit elektronik.”

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

“(4) Në raste kur lëndë e përcaktimit të statusit juridik është objekti pa leje infrastukturor mbitokësor në linjë që është i vendosur në shtylla, dorëzohet aktzotërim dhe zgjidhen punët pronësore juridike sipas paragrafit (2), respektivisht paragrafit (3) të këtij nen, vetëm për truallin në të cilin është ndërtuar shtylla.

(5) Paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni nuk zbatohen për objekte pa leje nëntokësore infrastrukturore në linjë.”

Neni 2

Ne nenin 9 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) të këtij neni nuk përcaktohet gjendja faktike në vendin e ngjarjes dhe nuk përpilohet procesverbal për inspektim të kryer në vendin e ngjarjes, nëse kërkesa për përcaktimin e statusit juridik ka të bëjë me objekte nëntokësore infrastrukturore në linjë.”

Neni 3

Në nenin 13 paragrafi 1 alineja 4 pas fjalëve: “e kerkues triuallin e shfrytëzon më shumë se 20 vjet” vihet presje dhe shtohen fjalët: “respektivisht më shumë se tre vite nëse bëhet fjalë për objekt pa leje infrastukturor mbitokësor në linjë - përques i energjisë elektrike që është në funksion të rrjeteve të komunikimit elektronik dhe mjeteve për nevojnë e rrjetit publik mobil të komunikimit elektronik”.

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

“(2) Në raste kur lëndë e përcaktimit të statusit juridik është objekti infrastukturor mbitokësor në linjë pa leje që është i vendosur në shtylla, kushti nga paragrafi (1) alineja 4 ka të bëjë vetëm për triuallin në të cilin është ndërtuar shtylla.

(3) Kushtet nga paragrafi (1) alinetë 2 dhe 4 të këtij neni nuk zbatohen për objekte pa leje nëntokësore infrastrukturore në linjë.”

Neni 4

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje („Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë“ numër 155/12), në nenin 24 fjalët: “më së voni 18 muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji” zëvendësohen me fjalët: “më së voni deri më 31 dhjetor 2015.”

Neni 5

Poseduesit e ndërtimës shtesë të objekteve pa leje me dedikim banimi në ndërtesa banesore-tarraca dhe tarraca të ridedikuara në hapësirë banesore, që nuk kanë parashtuar kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, e në të cilat objekte përfundimisht me 3 mars 2011 janë realizuar punët ndërtimore dhe të instalimit në tërësi dhe të njëjtat paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, mund të parashtrojnë kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje më së voni deri më 30 qershor 2015.

Neni 6

Objektet infrastrukturore në linjë pa leje - sisteme të ujësjellësit dhe kanalizimit, për të cilat nuk është parashtuar kërkesë për përcaktimin e statusit juridik në afatin e përcaktuar në nenin 5 paragrafi (2) të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje („Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë“ numër 23/11), registrohen në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive me të drejtë pronësie të Republikës së Maqedonisë në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje.

Neni 8

Ky ligj hyn ne fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrta të Republikës së Maqedonisë”.

1312.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 март 2014 година.

Бр. 07 – 1406/1
4 март 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорѓе Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

Член 1

Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13 и 13/14), во членот 117 став (1) алинеја 5 зборот „Здружението“ се заменува со зборот „Заедничката“.

Во ставот (3) броевите „1, 2, 3, 4, 5 и 6“ се заменуваат со броевите „1, 2, 3 и 4“.

Член 2

Во членот 118 став (3) бројот „128“ се заменува со бројот „117“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

LIGJ
**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIME
AUDIO DHE AUDIOVIZUELE MEDIATIKE**

Neni 1

Në Ligjin për shërbime audio dhe audiovizuele mediatike ("Gazeta Zyrte e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13 dhe 13/14), në nenin 117 paragrafi (1) alineja 5 fjala "Shoqata" zëvendësohet me fjalën "Bashkësia".

Në paragrafin (3) numrat "1, 2, 3, 4, 5 dhe 6" zëvendësohen me numrat "1, 2, 3, dhe 4".

Neni 2

Në nenin 118 paragrafi (3) numri "128" zëvendësohen me numrin "117".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga дата е ботимит на "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1313.

Врз основа на членот 68 став 2 и членот 63 став 6 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2014 година, донесе

ОДЛУКА
**ЗА РАСПУШТАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1
Собранието на Република Македонија се распушта.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1428/1
5 март 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1314.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ

I

Г. Велибор Атанасовски Топалоски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапска Република Египет, со седиште во Каиро.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**Образец
ВННД****ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ
НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ****Барање за вракање на уплатен надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати _____ / _____ година**

Нзив и адреса на обврзникот/барателот	Даночен број Телефон за контакт Лице за контакт Датум на поднесување _____
---------------------------------------	---

Датум на уплата на надоместокот _____	Фактура за извршен извоз (број и датум) Извозна царинска декларација (број и датум)
Број и датум на дневен извод за промени и состојба на сметката _____	_____

Се бара вракање на уплатен надоместок во износ од _____ денари.
--

Потребни документи:

- фотокопија од налог за уплата со које е извршено плаќањето на надоместокот;
- фотокопија од дневен извод за промени и состојба на сметката;
- фотокопија од фактура за извршен извоз на нафтени деривати;
- фотокопија од извозна царинска декларација.

Потпис на овластено лице на обврзникот

**УПАТСТВО
за пополнување на образецот ВННД за враќање на надоместок за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати**

1. ОПШТИ НАПОМЕНИ

Обврзник/барател е производителот и/или увозникот на нафтени деривати кој уплатил надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

Надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, **за производителот** на нафтени деривати го пресметува самиот производител кој е должен да го уплати на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец во кој се пуштени нафтените деривати во правен промет и го прикажува одвоено во фактурата.

Надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати **за увозникот** на нафтени деривати го пресметува царинскиот орган при наплата на царинските давачки и го уплатува на сметката на Дирекцијата.

2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Известувањето пополнете го читливо, со печатни букви, на машина за пишување или електронски со преземање на овој образец од web страната на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати www.dcor.gov.mk

Назив и адреса на обврзникот: се внесува називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење како и полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на вистинското седиште.

Даночен број: Се впишува единствениот даночен број (од даночната карта), добиен од УЈП при регистрација на даночниот обврзник.

Телефон за контакт: Броевите на телефоните се впишуваат заедно со карактеристичниот број за градот.

Датум на поднесување: Се внесува датумот (ден, месец и година) кога е поднесен образецот УННД до Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

3. СОДРЖИНА НА ПОЛИЊАТА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Поле – Датум на уплата	Се внесува точниот датум кога е извршена уплатата на надоместокот за задолжителни резерви
Поле – Број и датум на дневен извод	Се внесува бројот и датумот на изводот кога е извршена уплатата на надоместокот за задолжителни резерви
Поле - Фактура	Се внесува бројот и датумот на фактурата кога е извршен извозот на нафтените деривати на кои претходно е извршена уплата на надоместокот за задолжителни резерви
Поле - Извозна царинска декларација	Се внесува бројот и датумот на царинската декларација во која е потврден извозот на нафтените деривати за кои се приложува фактурата наведена во претходното поле
Поле – Се бара враќање на уплатен надоместок	Се внесува точниот износ на надоместокот кој се бара по основ на извршен извоз, изразен во денари

4. ПОТПИС

Пријавата да биде своерачно потпишана од овластено лице на обврзникот.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1318.

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЗЕМЈИШНИ ПАРЦЕЛИ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на базата на податоци за идентификација на земјишни парцели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 174/11), членот 2 се менува и гласи:

„Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Географскиот материјал се карти или други документи за пренесување на податоци (содржината) од Географскиот информациски систем како авионски ортофото снимки во боја со големина на пиксел од 0,50 m, со хомогена стандардна гарантирана точност во размер 1:5000;

2. Нива или Ораница е земјоделско земјиште кое се обработува и се користи за растително производство на земјоделски култури (поледелски, индустриски, фуражни, градинарски култури, декоративни, ароматични и зачински билки и сл.) кои не спаѓаат во долгогодишни насади. Парцелите вообичаено се карактеризираат со хомогеност и правилен облик;

3. Овощен насад е земјоделско земјиште засадено со овощни култури и тоа од следниве групи на овошје: јаболчесто, коскесто, јагодесто и цитруси;

4. Оранжерија е земјоделски објект со постојана конструкција согласно член 2 точка 18 од Законот за земјоделство и рурален развој;

5. Ливада е земјоделско земјиште кое се користи само за производство на сточна храна преку косење на тревата неколку пати во текот на годината и не се обработува повеќе од пет години;

6. Матични насади е парцела од земјоделско земјиште со јасно дефинирани граници каде што овощни и лозови садници се одгледуваат до соодветно ниво на вегетативен развој погодно за подигање на овощни или лозови насади;

7. Насад со јаткасто овошје е земјоделско земјиште засадено со јаткасти овощни култури: бадем, орев, лешник, фисташка и сл.;

8. Маслинов насад е земјоделско земјиште засадено со маслинки;

9. Лозов насад е земјоделско земјиште засадено со винова лоза;

10. Интензивните овощни, јаткасти, маслиnestи и лозови насади се карактеризираат со правила структура на редовите засадени со садници во кој се вклучени и земјени патеки во и околу парцелите кои служат за маневрирање на земјоделската механизација;

11. Мешани долгогодишни насади е земјоделско земјиште засадено со мешани долгогодишни насади каде што е тешко да се обележат нивните граници на ортофото картите (внатрешноста на лозовиот насад се карактеризира со расфрлани овощни дрвја каде густината на дрвја е поголема од 40 дрвја по хектар или повеќе видови долгогодишни култури на една парцела со наизменично засадени редови);

12. Пасиште е земјоделско земјиште кое се користи за испаша на добиток повеќе од деведесет дена во годината и не се обработува повеќе од пет години. На пасиштата можат да постојат природни ограничувања кои не се користат за земјоделска намена и можат да бидат во форма на голини кои не се обраснати со трева, каменити подрачја, подрачја со грмушести растенија, шумски дрвја итн;

13. Растенија со брзорастечка маса се растителни видови на дрвја насадени на обработлива површина кои се користат како енергетски култури;

14. Привремено неупотребувано земјиште е земјоделска површина која може да биде искористена како земјоделско земјиште, но привремено не е обработувана во период од повеќе од две години;

15. Заедничка употреба на парцелата е заедничко користење и обработка на една земјишна парцела од страна на повеќе земјоделски стопанства. Овие парцели имаат единствена граница во рамките на која обработка и користење извршуваат повеќе од едно земјоделско стопанство;

16. Максимална прифатлива површина на парцела која може да биде пријавена и регистрирана во Системот за идентификација на земјишни парцели (СИЗП), земајќи ги во предвид и природните ограничувања на парцелата од точката 12 на овој член како и заедничката употреба на парцелата од точката 15 на овој член;

17. Фотоинтерпретација е постапка на визуелизација на земјоделските површини на ортофото картата во текот на која се одредува границата на референтната парцела во СИЗП.“

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Базата на податоци се води во електронска форма преку:

- внесување на податоците во базата на податоци на СИЗП;
- проверка и проценка на квалитетот на податоците и исправка на неправилности;
- ажурирање на податоците и
- подготовкa на извештаи од базата на податоци на СИЗП.“

Член 3

Во членот 4 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Референтната парцела која се користи во националниот СИЗП е земјишна парцела која означува непрекината површина земјоделско земјиште пријавена дека се користи од страна на еден носител на земјоделско стопанство или член на земјоделското стопанство назначен од негова страна (во понатамошниот текст: носител или овластен член), класифицирана според употребата на земјоделското земјиште од членот 7 од овој правилник.“

По ставот (3) се додаваат пет нови става (4), (5), (6), (7) и (8) кои гласат:

„(4) Доколку референтната парцела од ставот (3) на овој член се класифицира според типот на употреба на земјоделското земјиште од членот 7 алинеја 1, 3 и 4 од овој правилник, на истата референтна парцела можат да бидат запишани повеќе од еден носител или овластен член при заедничка употреба на парцелата.

(5) Површината на референтната парцела од ставот (3) на овој член на која е запишано пасиште како тип на употреба на земјоделското земјиште од членот 7 алинеја 4 од овој правилник, може да биде намалена за површината на природните ограничувања на парцелата која е пасиште.

(6) Корисна површина на референтната парцела од ставот (5) на овој член, се утврдува во зависност од големината на природните ограничувања на парцелата

која има тип на употреба пасиште и може да изнесува 25%, 50%, 75% и 100% од максималната површина на референтната парцела.

(7) На дел од високо планинските пасишта кај кои е извршена автоматска класификација на природните ограничувања, корисната површината на референтната парцела од ставот (5) на овој член, може да изнесува 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% и 100% од максималната површина на референтната парцела.

(8) За типовите на употреба на земјоделското земјиште од членот 7 алинеја 5,6,7,8 и 9 од овој правилник, се запишуваат дополнителни податоци кои се однесуваат на видот на насадот, сортата, подлогата, површината и годината на садење за референтната парцела од ставот (3) на овој член.,,

Член 4

Во членот 5 ставот (2) се брише.

Член 5

Во членот 6 ставот (1) алинејата 2 се брише.

По алинејата 7 се додаваат седум нови алинеи 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 кои гласат:

- промена на граница;
- забелешка (коментар);
- корисна површина;
- заедничка употреба;
- податок за доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето;
- присуство на тераси;
- невидлива граница итн.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Определувањето на податоците за референтната парцела од ставот (1) на овој член се врши врз основа на следниве геопросторни и алфанимерички податоци:

- последни дигитални ортофото карти во боја;
- архивски дигитални ортофото карти во боја;
- архивски црно-бели дигитални ортофото карти;
- топографски карти;
- дигитален теренски модел (ДТМ);
- инфрацрвени ортофото снимки;
- граници на катастарски општини;
- координатна мрежа ТК 25;
- катастарски податоци (растерски и векторски катастарски планови, атрибутивни катастарски податоци од Единствениот регистар на земјоделски стопанства - ЕРЗС);
- последни просторни податоци од референтни парцели/слој;
- просторни податоци од иницијалните физички блокови /слој;
- просторни податоци на архивските референтни парцели /слој (најмалку за три последователни години – поради мерките од вториот столб каде што е препорачливо да се имаат податоци од пет последователни години;
- сателитски ортофото карти кои се користат за Далечински Управувана Контрола;
- слој на контролирани парцели со далечински методи (последен и архивски слој);
- слој со ГНСС (Глобален навигациски сателитски систем) резултат со мерење на парцели проверени за време на класичната контрола на лице место (последен и архивски слој) и
- други геопросторни податоци за потребите на земјоделската политика, како податоци за постоечки насади, агроколошки мерки, подрача со ограничени услови за производство, органско земјоделство, ГМО и други.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Геопросторните и алфанимеричките податоци од ставот (2) на овој член кои не се изработуваат и ажурираат од страна на Министерството за земјоделство, шу-

марство и водостопанство (во понатамошниот текст министерство), се користат за потребите на СИЗП со квалитетот и степенот на финализација на податоците во форма како што се добиени од соодветните институции одговорни за изработка и ажурирање на истите.“

Член 6

Во членот 7 по алинеја 9 се додава нова алинеја 10 која гласи:

„растенија со брзорастечка маса“

Член 7

Членот 8 се менува и гласи:

„(1) Внесувањето на податоците за референтните парцели во базата на податоци на СИЗП се врши врз основа на податоци за земјоделски стопанства од ЕРЗС согласно членот 15 ставот (19) од Законот за земјоделство и рурален развој. Внесувањето на податоците за референтните парцели се врши во подрачната единица на министерството на територијата на која се наоѓа земјоделското стопанство.

(2) Границата на референтната парцела особено се обележува врз основа на фотоинтерпретација на последно изработените ортофото карти во боја од членот 6 ставот (2) алинеја 1 од овој правилник, која се потврдува со изјава на носителот или овластениот член вклучувајќи го и начинот на употреба на референтната парцелата.

(3) По извршената фотоинтерпретација од ставот (2) на овој член, во базата на податоци на СИЗП се внесува податок дека парцелата е исцртана според границите видливи на дигиталната ортофото карта.“

Член 8

По членот 8 се додаваат четири нови члена 8-а, 8-б, 8-в и 8-г, кои гласат:

„Член 8-а

(1) Податоците за референтните парцели или дел од референтните парцели може да бидат поврзани со катастарските податоци од членот 6 ставот (2) алинеја 9 од овој правилник врз основа на визуелна идентификација или доколку се расположливи векторски катастарски податоци поврзувањето може да биде извршено со автоматска идентификација.

(2) Поврзувањето со катастарските парцели од ставот (1) на овој член, нема да се воспостави доколку за земјоделското стопанство согласно податоците од ЕРЗС нема доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето, истите се дадени на користење на други земјоделски стопанства или им е истечен договорот за користење на земјиштето.

(3) Доколку се утврди дека има поврзување со катастарски парцели кои согласно ЕРЗС се дадени на користење на други земјоделски стопанства или им е истечен договорот за користење на земјиштето, кај истите поврзувањето ќе биде отстрането од страна на министерството по службена должност.

(4) По извршеното поврзување од ставот (1) на овој член за секоја референтна парцела се внесува податок од членот 6 ставот (1) алинеја 12 од овој правилник.

(5) Во базата на податоци на СИЗП се запишува дека референтната парцела има доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето од ставот (4) на овој член, во случај кога за референтната парцела или за дел од референтната парцела е извршено поврзување од ставот (1) на овој член.

(6) Во случај кога поврзувањето не може да се изврши врз основа на визуелна или автоматска идентификација, тогаш впишувањето на правото на сопственост се врши врз основа на доставен официјален документ од јавната книга на недвижности (извод од ката-

тарски план со впишани координати) од страна на носителот или овластениот член, со цел да го докаже правото на сопственост или правото на користење на референтната парцела.

(7) Во случај од ставот (3) од овој член, министерството по службена должност го променува податокот за доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето од ставот (4) на овој член.“

Член 8-б

(1) Во случај на несопствање на изјавата на носителот или овластениот член од членот 8 ставот (2) од овој правилник за податоците на референтната парцела во однос на фотоинтерпретацијата, во базата на податоци на СИЗП се внесува податок дека:

- по инсистирање на земјоделецот парцелата не е исцртана според границите видливи на дигиталните ортофото карти; или

- границата е променета поради ископачување на делови од парцела; или

- границата е променета поради запоставување на делови од парцела; или

- границата е променета поради изградба на систем за наводнување; или

- границата е променета поради настанување или отстранување на природни или вештачки препреки; или

- останато.

(2) Во случај на неможност на јасно дефинирање на границите на референтната парцела во процесот на фотоинтерпретација, во базата на податоци на СИЗП се внесува податок за невидлива граница и тоа:

- границата е невидлива поради сенка од дрвјата; или

- границата е невидлива поради изедначеност на културите; или

- границата е невидлива поради сезонски причини; или

- границата е невидлива поради лош квалитет на дигиталната ортофото карта; или

- останато.

(3) Во случај од членот 8-а ставот (2) од овој правилник, во базата на податоци на СИЗП се внесува забелешка за причините за неповрзувањето на податоците од референтната парцела со катастарските податоци.

Член 8-в

(1) По потврдувањето на точноста на податоците за референтните парцели, на носителот или овластениот член му се издава “Извештај за идентификација на земјишни парцели” во печатена форма (во понатамошниот текст Извештај). Примерок од Извештајот во печатена форма останува и во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член, покрај личните податоци за носителот на земјоделското стопанство, особено ги содржи следните податоци за секоја референтна парцела:

- Единствен идентификациски број на референтната парцела - ЕИБРП;

- максимална прифатлива површина во хектари со две децимали;

- типот на употребата на земјиштето и

- потврда на носителот или овластениот член дека се согласува со површината, локацијата, типот на употреба на земјиштето, правото на сопственост или правото на користење на земјиштето и означувањето на границите на референтната парцела.

(3) Доколку министерството по службена должност изврши промена на податоците од референтната парцела или поништување на референтната парцела, на носителот или овластениот член му доставува “Извештај

за извршена промена на земјишните парцели по службена должност”. Извештајот покрај личните податоци за носителот на земјоделското стопанство, ги содржи и податоците од став (2) на овој член.

Член 8-г

(1) Доколку врз основа на резултатите од членот 11 став (1) алинеја 4 од овој правилник, или во случај кога по изјава на носителот или овластениот член, се евидентира референтна парцела или дел од референтна парцела од членот 4 ставот (3) од овој правилник, која е веќе доделена на друго земјоделско стопанство, истата во базата на податоци на СИЗП се евидентира со напомена “Преклопување“.

(2) Земјоделските стопанства кај кои е евидентирано преклопување од ставот (1) на овој член, дополнително се повикуваат во просториите на министерството во точно утврден термин за да ги усогласат границите помеѓу спорните референтни парцели, односно преклопувањето.

(3) Доколку земјоделските стопанства кои се повикани во просториите на министерството не ја усогласат спорната референтна парцела или делот од спорната референтна парцела, истите нема да бидат доделени на ниту едно земјоделско стопанство се до моментот на усогласување.

(4) Доколку земјоделските стопанства не се јави во точно утврдениот термин од ставот (2) на овој член со цел за да ги усогласат границите помеѓу спорните референтни парцели односно преклопувањето, истото се решава согласно важечката документација (доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето) врз основа на која референтната парцела ќе биде доделена на земјоделското стопанство кое има доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето кое е евидентирано во базата на податоци на СИЗП со напомена “Преклопување“. За извршената промена министерството доставува известување и нов усогласен Извештај од членот 8-в ставот (3) од овој правилник до земјоделското стопанство кое не се јавило на повикот од ставот (2) на овој член.

(5) Доколку министерството при процесот на проверка и проценка на квалитет на податоците на СИЗП утврди дека земјоделското стопанство кое ја пријавило референтната парцела на која е евидентирано преклопување од ставот (1) на овој член, нема доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето согласно податоците внесени во ЕРЗС, истото го повикува во просториите на министерството во точно утврден термин со цел да достави важечка документација (доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето).

(6) Доколку земјоделското стопанство од ставот (5) на овој член не достави важечка документација (доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето) или не се јави во точно утврдениот термин, министерството по службена должност ја поништува спорната парцела од базата на податоци на СИЗП, министерството доставува известување и нов усогласен Извештај од членот 8-в ставот (1) или ставот (3) од овој правилник до земјоделско стопанство на кое му е поништена спорната парцела.

(7) Доколку до министерството се обрати физичко или правно лице кое не е запишано во ЕРЗС и изјави дека земјиштето за кое има доказ за сопственост или доказ за право на користење на земјиштето е запишано во СИЗП без негова согласност, врз тие парцели ќе се изврши дополнителна проверка на доказите за сопственост или доказите за право на користење на земјиштето при што ќе се постапи согласно ставот (4) или ставот (5) на овој член.“

Член 9

Членот 9 се менува и гласи:

„(1) Во случај кога при проверка и проценка на квалитетот на податоците од базата на податоци на СИЗП се пронајде одредена грешка, односно поголема или помала пријавена површина во однос на фактичката, различна употреба на земјиштето или други неправилности, министерството врши корекција на податоците со или без присуство на носителот или овластениот член.

(2) Доколку корекцијата на податоците од ставот (1) на овој член, се врши со присуство на носителот или овластениот член, министерството во рок од седум дена го повикува носителот или овластениот член со цел појаснување на фактичката состојба.

(3) По извршената корекција на податоците од страна на министерството, на носителот или овластениот член му се доставува нов усогласен Извештај од член 8-в став (1) или став (3) од овој правилник.

(4) Доколку носителот или овластениот член кој е уредно повикан не се јави во министерството во утврдениот рок согласно ставот (2) од овој член, спорната парцела на која е утврдена грешка согласно ставот (1) на овој член, може да биде поништена и за тоа на носителот или овластениот член му се доставува известување и нов усогласен Извештај од член 8-в став (3) од овој правилник.

(5) Заради утврдување на точноста на податоците во СИЗП базата на податоци при сомнек во точноста на податоците од изјавата на носителот или овластениот член или врз основа на анализа на ризик, министерството, може да изврши контрола на земјишните парцели на самото место.“

Член 10

Членот 10 се брише.

Член 11

Членот 11 се менува и гласи:

„(1) Реалната состојба која ја прикажуваат податоците во базата на податоци на СИЗП се ажурира и оценува врз основа на:

- нови ортофото карти добиени при редовното воздушно снимање;

- изјава од страна на носителот или овластен член кој треба да го информираат министерството за секоја настаната промена на референтната парцела во рок од 15 дена од настанување на промената;

- други помошни просторни податоци како топографски карти и други релевантни просторни податоци како и катастарски податоци од јавната книга за недвижности

- резултатите добиени со контрола на самото место и контрола со далечински методи извршени од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како и при проверката на квалитетот на податоците во СИЗП.

(2) Промената на референтната парцела од ставот (1) алинејата 2 на овој член се врши согласно членот 15 ставот (19) од Законот за земјоделство и рурален развој и се однесува на:

- површината на референтната парцела;
- употребата на земјиштето;
- корисникот на референтната парцела;
- границите на референтната парцела;
- поништување на референтната парцела и
- поништување на корисникот на референтната парцела.

(3) Доколку добиените резултати од ставот (1) алинеите 1, 3 и 4 на овој член, покажат различна состојба во однос на податоците во базата на податоци на СИЗП, истите ќе бидат усогласени.

(4) Доколку усогласувањето со добиените резултати од ставот (1) алинеите 1 и 3 на овој член не резултира со промена на повеќе од 20 % од површината на

претходната состојба на референтната парцела, министерството, усогласувањата може да ги изврши без да го повика носителот или овластениот член на состанок. На носителот или овластениот член му се доставува известување и нов усогласен Извештај од членот 8-в ставот (3) од овој правилник за настанатите промени во податоците во базата на податоци на СИЗП.

(5) Усогласувањето на добиените резултати од ставот (1) алинејата 4 на овој член, министерството може да го изврши со или без присуство на носителот или овластениот член. Доколку усогласувањето се изврши со присуство на носителот или овластениот член, министерството го повикува носителот или овластениот член во рок од седум дена да се усогласат податоците во базата на податоци на СИЗП. На носителот или овластениот член му се доставува нов усогласен Извештај од членот 8-в ставот (1) од овој правилник за настанатите промени во податоците во базата на податоци на СИЗП.

(6) Доколку усогласувањето со добиените резултати од ставот (1) алинејата 4 од овој член, не резултира со зголемување на повеќе од 20% од површината на претходната состојба на референтната парцела, министерството усогласувањата може да ги изврши без да го повика носителот или овластениот член на состанок. На носителот или овластениот член му се доставува известување и нов усогласен Извештај од членот 8-в ставот (3) од овој правилник за настанатите промени во податоците во базата на податоци на СИЗП.

(7) Доколку усогласувањето на резултатите од ставот (3) на овој член резултира со промена на податоците во базата на податоци на СИЗП кај земјоделско стопанство кое не било предмет на контрола согласно ставот (1) алинејата 4 на овој член, министерството го повикува носителот или овластениот член во рок од седум дена да се усогласат податоците во базата на податоци на СИЗП. Во случај кога усогласувањето резултира со промена на површина на парцелата помала од 100м² која се однесува на подобрување на позицискиот квалитет на границата на референтната парцела, министерството усогласувањата може да ги изврши без да го повика носителот или овластениот член на состанок.

(8) Доколку носителот или овластениот член од ставовите (5) и (7) на овој член кој е уредно повикан не се јави во министерството во утврдениот рок, министерството по службена должност ги усогласува податоците во базата на податоци на СИЗП согласно резултатите од ставот (1) алинејата 4 на овој член и за истото му доставува известување и нов усогласен Извештај од членот 8-в став (3) на носителот или овластениот член.

(9) Доколку министерството утврди промени на референтната парцела од ставот (2) на овој член кој носителот или овластен член не ги пријавил во предвидениот рок од ставот (1) алинејата 2 од овој член, министерството го повикува носителот или овластениот член во точно утврден термин да се усогласат податоците во базата на податоци на СИЗП. Доколку носителот или овластениот член кој е уредно повикан не се јави во министерството во утврдениот рок, министерството по службена должност ги усогласува утврдените промени од ставот (2) на овој член и за истото му доставува известување и нов усогласен Извештај од членот 8-в став (3) на носителот или овластениот член.“

Член 12

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Член 11-а

Податоците кои се користат за подготовката на извештаи од базата на податоци на СИЗП се податоци кои се поврзани исклучиво со референтната парцела од член 4 став (3) од овој правилник.“

Член 13

Во членот 12 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Увид во податоците од членот 6 ставови (1) и (2) од овој правилник имаат само носителот или овластениот член освен податоците од членот 6 став (1) али неите 1, 2 и 4 и став (2) али неите 1 и 7 од овој правилник во кој увид имаат сите заинтересирани лица по електронски пат преку веб страната на министерството.“

Ставот (3) се брише.

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.31-1025/3
26 февруари 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

1319.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18, став 1, алинеја 2, член 82, став 1, алинеја 2, член 83, член 90, став 3 и член 152, ставови 4 и 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13 и 13/14), член 126, член 127 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.38/05, 110/08 и 51/11) и член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, доставен од предлагачот, д-р Зоран Трајчевски, бр.07-947/1 од 12.02.2014 година, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1249/2 од 04.03.2014 година, на 13-та седница одржана на 4.3.2014 година донесе:

ОДЛУКА

**ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИ-
ОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИ-
ФУЗНО ДРУШТВО ТВ АРТ КАНАЛ СТРУГА ДООЕЛ**

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-213 од 28.05.2013 година за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДО-ОЕЛ, поради тоа што имателот на дозволата престанал со еmitување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини односно не еmitувал најмалку 8 часа дневно програма на телевизија.

2. Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ, СЕ БРИШЕ од регистарот на радиодифузери.

3. Оваа Одлука е конечна.

4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој единствен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

Образложение

Трговското радиодифузно дружество ТВ АРТ КА-НАЛ Струга ДООЕЛ е имател на дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.07-213 од 28.05.2013 година, за емитување на телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат на албански јазик, преку оператор на дигитален терестријален мултиплекс, со опфат на гледаност на регионално ниво – D6-Мали Влај.

Имено, согласно член 68 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13 и 13/14), како имател на дозволата, радиодифузерот стекнува право да го емитува телевизиските програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата.

Во член 90 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, пропишано е дека радиодифузерите што вршат дејност на регионално ниво се должни да емитуваат најмалку 8 часа дневно програма на телевизија.

Операторот на дигитален терестиријален мултимедијум „ОНЕ“ Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, уште на 02.10.2013 година, до Агенцијата достави допис бр.08-4885/01 од 27.09.2013 (наш арх. бр.03-3997/1), кој содржеше информација за непочитувањето на договорните односи од страна на трговските радиодифузни друштва, кои обврски призлегуваат од Договорот за дигитално еmitување на програмските сервиси, во кој за ТРД ТВ АРТ Канал од Струга, беше наредено дека нема обезбедено сигнал за еmitување до приемните точки на ОНЕ.

Во врска со претходното, на 15-ти јануари 2014-та година, Операторот на дигитален терестријален мултисплекс “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги достави Известување, бр.08-251/01 од 15.01.2014 година (наш бр.03-389/1 од 15.01.2014 година), со кое ја информира дека Договорот за дигитално еmitување на програмски сервис, бр.08-1627/01 од 07.06.2013 година, склучен меѓу операторот и ТРД АРТ Канал Струга ДООЕЛ, се раскинува заради неисполнување на договорните обврски од страна на ТРД АРТ Канал Струга ДООЕЛ. Во прилог на Известувањето, наведениот оператор го достави и дописот - Известување бр.08-7493/01 од 20.12.2013 година, со кое се раскинува договорниот однос помеѓу наведениот оператор и ТРД АРТ Канал Струга ДООЕЛ.

Следствено на горе наведеното, ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, заклучно со 20-ти јануари 2014 година, престанал со емитување на програмскиот сервис, повеќе од 30 дена, поради технички, финансиски или други причини.

Раскинувањето на договорот, подразбира дека не постојат технички услови ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, да еmitува програма. Имено, како регионален радиодифузер, ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, согласно член 90 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, овој радиодифузер има обврска да еmitува најмалку 8 часови дневно програма на телевизија.

По однос на пресметаниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, бр.07-213 од 28.05.2013 година, за 2013-2014 година, се утврди дека ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, во целост го платил надоместокот за дозволата. Во согласност со член 80 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, надоместокот што е платен за годината во која на радиодифузорот му е одземена дозволата за телевизиско емитување, односно за годината во која престанала нејзината важност не се враќа.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, престанал со еmitување на телевизискиот програмски сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини - што претставува законски основ за одземање на дозволата согласно член 82, став 1, алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно наведениот радиодифузер не еmitува најмалку 8 часа дневно програма на телевизија – што е спротивно на член 90, став 3 од истиот закон, предлагачот, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со член 83, став 1 од цитираниот закон, достави Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, бр.07-947/1 од 12.02.2014 година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 9-та седница одржана на ден 18.02.2014 година, согласно Заклучокот, бр.02-998/9 од 18.02.2014 година, го усвои Предлогот, бр.07-947/1 од 12.02.2014 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, доставен од предлагачот, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, бр.07-213 од 28.05.2013 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (наш арх. бр. 03-1026/1 од 19.02.2014 година).

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско или радио еmitување, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата, бр.07-213 од 28.05.2013 година, ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, престанал со еmitување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини, како и дека овој радиодифузер, кој врши дејност на регионално ниво, не еmitува најмалку 8 часа дневно програма на телевизија, што е негова законска обврска пропишана во член 90 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 13-та седница, одржана на 04.03.2014 година, врз основа на Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1249/2 од 04.03.2014 година, донесе Одлука со која Агенцијата по претходно доставено писмено известување, ја одзема дозволата на ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, бр.07-213 од 28.05.2013 година, пред истекот на рокот за којшто е издадена дозволата и со која Одлука, ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга се брише од регистарот на радиодифузери.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио еmitување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да донесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги
Претседател,
д-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Бр. 07-95
4 март 2014 година
Скопје

Упатство за правно средство: Оваа Одлука за одземање на дозволата за телевизиско еmitување на ТРД ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, ТРД ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1320.

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.2.2014 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС И ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ И ЦЕЛИ

Член 1

(1) Со овој Тарифен систем за пренос и за пазар на електрична енергија (во понатамошниот текст: Тарифен систем) се утврдуваат пресметковите елементи и основите за формирање на тарифи за пресметковите елементи за користење на електропреносниот систем и пазарот на електрична енергија и се уредува начинот и условите за формирање и одобрување на тарифите за пресметковите елементи за користење на електропреносниот систем и пазарот на електрична енергија, по кои Операторот на електропреносниот систем (во понатамошниот текст: ОЕПС) и операторот на пазарот на електрична енергија (во понатамошниот текст: ОПЕЕ) им ги фактуираат надоместоките за користење на електропреносниот систем или за користење на пазарот на електрична енергија на своите корисници.

(2) Овој Тарифен систем има за цел да обезбеди:

1) доверливо и сигурно функционирање на електропреносниот систем на Република Македонија и пазарот на електрична енергија, во согласност со важечките прописи со кои се утврдени техничките правила,

2) сигурен, безбеден и квалитетен пренос и испорака на електрична енергија преку електропреносниот систем на Република Македонија, на недискриминаторен и транспарентен начин.

(3) Тарифите за пресметковите елементи треба да обезбедат ОЕПС и ОПЕЕ да го остварат регулираниот максимален приход утврден со одлука на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

(1) ОЕПС им го фактуира надоместокот за користење на електропреносниот систем на:

1) потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем коишто самостојно настапуваат на пазарот на електрична енергија, вклучувајќи ги и производителите на електрична енергија приклучени на електропреносниот систем за електричната енергија за сопствени потреби,

2) снабдувачите за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем кои што не настапуваат самостојно на пазарот на електрична енергија, и

3) операторите на електродистрибутивните системи за потрошувачите приклучени на тие системи.

(2) ОПЕЕ им фактуира надоместок за користење на пазарот на електрична енергија на трговците или снабдувачите за потрошувачите на кои што им продајаат електрична енергија и на операторот на електропреносниот систем и операторите на дистрибутивните системи кога купуваат електрична енергија за покривање на загубите во системи.

II. ТАРИФИЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ И ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 3

(1) Пресметковни елементи за кои се определуваат тарифите за користење на електропреносниот систем се:

- 1) врвна активна моќност,
- 2) активна електрична енергија, и
- 3) прекумерно преземена реактивна електрична енергија.

(2) Надоместокот за користење на електропреносниот систем претставува збир од надоместоците за:

- 1) врвна активна моќност,
- 2) активна електрична енергија, и
- 3) прекумерно преземена реактивна електрична енергија.

(3) Периодот за којшто се пресметуваат надоместоците од ставот (2) е еден календарски месец.

Член 4

(1) Врвната активна моќност е најголемата измерена просечна моќност во временски интервал од 15 минути во текот на пресметковниот период во време на високите дневни оптоварувања.

(2) Под време на високи дневни оптоварувања од ставот (1) се подразбира временскиот период од 07:00 до 22:00 часот, во периодот за летно и зимско мерење на времето, за секој ден, освен недела.

(3) Надоместокот за врвната активна моќност во пресметковниот период претставува производ од тарифата за врвна активна моќност (изразена во денари/kW) и едновремена врвна активна моќност (изразена во kW).

(4) За корисниците на електропреносниот систем што имаат едно мерно место, како едновремената врвна активна моќност од ставот (3) ќе се смета измерената врвна моќност.

(5) За корисниците на електропреносниот систем што имаат две или повеќе мерни места, едновремената врвна активна моќност од ставот (3) претставува најголемата врвна моќност во периодот на високи дневни оптоварувања определена од збирната крива на оптоварување за мерните места.

Член 5

(1) Надоместокот за активна електрична енергија за месечниот пресметковен период претставува производ од тарифата за активна електрична енергија (изразена во денари/kWh) и измерената преземена активна електрична енергија (изразена во kWh).

Член 6

(1) Прекумерно преземената реактивна електрична енергија се утврдува со пресметка.

(2) Прекумерно преземената реактивна електрична енергија претставува позитивна разлика помеѓу измерената преземена реактивна електрична енергија и реактивната електрична енергија што одговара на преземената активна електрична енергија со фактор на моќност од 0,95.

(3) Надоместокот за прекумерно преземената реактивна електрична енергија за пресметковниот период претставува производ од тарифата за прекумерно преземена реактивна електрична енергија (изразена во денари/kvarh) и пресметаната прекумерно преземена реактивна електрична енергија (изразена во kvarh).

(4) Производителите на електрична енергија плаќаат надоместок за прекумерно преземена реактивна електрична енергија само во периодите кога преземаат и активна електрична енергија.

Член 7

(1) Надоместокот за користење на пазарот на електрична енергија се пресметува како производ помеѓу тарифата за користење на пазарот на електрична енергија, пресметана во согласност со овој Тарифен систем и најавените трансакции за продажба на електрична енергија на потрошувачите во секој календарски месец.

(2) Согласно Одлуката бр.02 – 518/1 од 24.02.2014 година, за учесниците на пазарот што вршат регулирана енергетска дејност, надоместокот за користење на пазарот на електрична енергија се пресметува како производ помеѓу тарифата за користење на пазарот на електрична енергија, пресметана во согласност со овој Тарифен систем и измерените количини на потрошувачите снабдувани од снабдувачот во краен случај со електрична енергија, односно снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи.

III. ПРЕСМЕТКА НА ТАРИФИТЕ

Член 8

(1) Регулираниот максимален приход на ОЕПС се остварува преку наплата на надоместоците за активна електрична енергија, врвна активна моќност и прекумерно преземена реактивна електрична енергија.

(2) Заради пресметка на тарифите за пресметковните елементи, Регулаторната комисија за енергетика, на предлог на ОЕПС, за секоја година од регулираниот период определува колкав процент од регулираниот максимален приход на ОЕПС ќе се оствари преку надоместоците од ставот (1) на овој член, при што ќе се смета дека приходите што ќе се остварат по основ на надоместокот за прекумерно преземена реактивна електрична енергија се еднакви на нула.

(3) Тарифата за врвна активна моќност се пресметува како количник од делот од регулираниот максимален приход на ОЕПС што треба да се оствари од надоместокот за врвната активна моќност и збирот на прогнозираните месечни врвни активни моќности во текот на една календарска година.

(4) Збирот на прогнозираните месечни врвни активни моќности од ставот (3) ја определува ОЕПС врз основа на остварените месечни врвни активни моќности остварени во претходните пет години.

(5) Тарифата за активна електрична енергија се пресметува како количник помеѓу делот од регулираниот максимален приход на ОЕПС што треба да се оствари преку надоместокот за активна електрична енергија и прогнозата за преземена активна електрична енергија на точките на приклучок на преносната мрежа.

(6) Тарифата за прекумерно преземената реактивна електрична енергија се утврдува да изнесува 40% од тарифата за активна електрична енергија.

(7) Тарифата за користење на пазарот на електрична енергија се пресметува за секој регулиран период како количник помеѓу регулираниот приход на ОПЕЕ, одобрен од Регулаторната комисија за енергетика и прогнозираната потрошувачка на електрична енергија во Република Македонија за истиот период. Како потрошувач

вачка на електрична енергија, покрај енергијата што ја преземаат потрошувачите, ќе се сметаат и загубите во електропреносниот и дистрибутивните системи.

IV. ПРЕДЛОЗИ ЗА ТАРИФИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ И ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 9

(1) Кон барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа во согласност со Правилникот, ОЕПС е должен да достави предлог тарифи за користење на електропреносниот систем, пресметани во согласност со овој Тарифен систем.

(2) Кон барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа во согласност со Правилникот, ОПЕЕ е должен да достави предлог тарифи за користење на пазарот на електрична енергија, пресметани во согласност со овој Тарифен систем.

(3) Кон предловите од ставовите (1) и (2) ОЕПС и ОПЕЕ треба да ги достават сите податоци неопходни за пресметка на тарифите и детално објаснување за начинот на нивната пресметка.

(4) Во постапката за одобрување на тарифите за користење на електропреносниот систем и користење на пазарот на електрична енергија соодветно се применуваат роковите утврдени со Правилникот.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

(1) За периодот од 1 април до 30 јуни 2014 година ОЕПС ќе им фактуира надоместок за користење на електропреносниот систем на операторите на електро-дистрибутивните системи со примена на просечната тарифа за пренос на електрична енергија утврдена со Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 91/2013).

(2) За периодот од 01 април до 30 јуни, 2014 година ОЕПС ќе им фактуира надоместок за користење на електропреносниот систем на потрошувачите приклучени на електропреносниот систем кои што самостојно настапуваат на пазарот на електрична енергија, вклучувајќи ги и производителите на електрична енергија приклучени на електропреносниот систем за електричната енергија за сопствени потреби со примена на просечната тарифа за пренос на електрична енергија, утврдена со Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 91/2013), имајќи ги предвид и постојните договори помеѓу ОЕПС и корисниците на електропреносниот систем за прекумерно преземаната реактивна електрична енергија.

Член 11

(1) Со денот на влегување во сила на овој Тарифен систем престанува да важи Тарифниот систем за пренос на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/12 и 91/13).

(2) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2014 година.

Бр. 01-564/1
28 февруари 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1321.

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.02.2014 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ И ЦЕЛИ

Член 1

(1) Со овој Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје (во понатамошниот текст: Тарифен систем) се уредува начинот и условите за формирање и одобрување на тарифите за пресметковите елементи за дистрибуција на електрична енергија, по кои, операторот на дистрибутивниот систем (во понатамошниот текст: ОДС) им го фактуира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем на:

1) потрошувачите на електрична енергија, вклучувајќи ги и производителите на електрична енергија за електричната енергија за сопствени потреби (во понатамошниот текст: потрошувачи), приклучени на дистрибутивниот систем за електрична енергија (во понатамошниот текст: дистрибутивен систем), и

2) снабдувачите или трговците со електрична енергија со кои ОДС склучил договор со кој истите ги овластил да ги наплаќаат надоместоците за користење на дистрибутивниот систем и електропреносниот систем,

(2) ОДС на потрошувачите им го фактуира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, како и надоместокот за користење на електропреносниот систем, утврден со Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија.

(3) Тарифите за пресметковите елементи треба да обезбедат, ОДС да го остави регулираниот максимален приход утврден со одлука на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

(1) Со овој Тарифен систем се утврдуваат:
1) критериуми за определување на категории на приклучните места,

2) пресметковни елементи, и

3) основи за формирање на тарифи за пресметкови елементи за користење на дистрибутивниот систем.

Член 3

(1) Овој Тарифен систем има за цел да обезбеди:

1) сигурно и доверливо функционирање на дистрибутивниот систем, во согласност со важечките прописи со кои се утврдени техничките правила,

2) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија, со пропишан квалитет, преку дистрибутивниот систем со којшто ОДС управува.

II. КАТЕГОРИИ НА ПРИКЛУЧОЦИ

Член 4

(1) Во смисла на овој Тарифен систем под висок напон (во натамошниот текст: ВН) се подразбира номинален напон од 110 kV, под среден напон (во натамошниот текст: СН) се подразбираат номиналните напони 35, 20, 10 и 6 kV, а под низок напон (во натамошниот текст: НН) се подразбира номинален напон од 0,4 kV.

(2) Според напонското ниво и точката на преземање на електричната енергија од дистрибутивниот систем, во овој Тарифен систем постојат следниве категории приклучоци:

1) категорија MV1 во која припаѓаат СН приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од СН собирници во трансформаторските станици ВН/СН,

2) категорија MV2 во која припаѓаат сите СН приклучоци што не се опфатени со категоријата MV1,

3) категорија LV1.1 во која припаѓаат НН приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од НН собирници во трансформаторските станици СН/НН, а преземената електрична енергија е наменета за јавно осветление,

4) категорија LV1.2 во која припаѓаат НН приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од НН собирници во трансформаторските станици СН/НН, а преземената електрична енергија не е наменета за јавно осветление, и

5) категорија LV2 во која припаѓаат сите НН приклучоци што не се опфатени со категориите LV1.1 и LV1.2.

(3) Во смисла на овој Тарифен систем електричната енергија наменета за јавно осветление е електричната енергија која се користи за: осветление на улици, подвозници, надвоздници, плоштади, јавни патишта, културно историски споменици определени во согласност со закон, паркови, јавни отворени простори за рекреација и други јавни зелени површини, како и за напојување на уредите за сообраќајна сигнализација.

III. ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 5

(1) Пресметковни елементи за кои се определуваат тарифите за користење на дистрибутивниот систем се:

- 1) врвна активна моќност,
- 2) активна електрична енергија и
- 3) прекумерно преземена реактивна електрична енергија.

(2) Вкупниот надоместок за користење на дистрибутивниот систем претставува збир од надоместоците за:

- 1) врвна активна моќност,
- 2) активна електрична енергија и
- 3) прекумерно преземена реактивна електрична енергија.

(3) Периодот за којшто се пресметуваат надоместоците од ставот (2) е еден месец, кој што не мора да биде идентичен со календарскиот месец.

(4) Тарифите од ставот (1) се утврдуваат за секоја категорија приклучоци.

Член 6

(1) За потребите за определување на надоместоците за користење на дистрибутивниот систем, за пресметковите елементи од членот 5, за различните категории приклучоци се вршат следните мерења:

1) врвна активна моќност, преземена активна и реактивна електрична енергија за категориите MV1, MV2 и LV1.2 и

2) преземена активна електрична енергија за категориите LV1.1 и LV2.

(2) Надоместоците од ставот (2) од членот 5, по правило, се пресметуваат за секој приклучок врз основа на мерењата од ставот (1) и соодветните тарифи за категорија на приклучокот.

(3) По исклучок од ставот (2), за потрошувачите што преземаат електрична енергија од два или повеќе приклучоци од иста категорија, може да се пресметува збирен надоместок за повеќе приклучоци, при што за измерени големини за групата приклучоци ќе се сметаат збирите на измерените големини од ставот (1) на овој член од сите приклучоци во групата и ќе служат за пресметка на збирниот надоместок за групата приклучоци.

(4) Групирањето на два или повеќе приклучоци од ставот (3) се прави ако приклучоците се од иста категорија во следните случаи:

1) два или повеќе приклучоци од категоријата MV1, ако приклучоците се на иста трансформаторска станица ВН/СН и ако начинот на мерење на врвната активна моќност овозможува определување на едновремената врвна моќност од збирната крива на оптоварување за групата приклучоци,

2) два или повеќе приклучоци од категоријата MV2 ако приклучоците се на иста градежна локација и ако начинот на регистрирањето на врвната активна моќност овозможува определување на едновремената врвна моќност од збирната крива на оптоварување за групата приклучоци,

3) два или повеќе приклучоци од категоријата LV1.2 ако приклучоците се во иста трансформаторска станица СН/НН и ако начинот на регистрирањето на врвната активна моќност овозможува определување на едновремената врвна моќност од збирната крива на оптоварување за групата приклучоци,

4) два или повеќе приклучоци за категоријата LV1.1, и

5) два или повеќе приклучоци за категоријата LV2.

(6) Како група приклучоци ќе се смета и само еден приклучок.

Член 7

(1) Врвната активна моќност е најголемата измерена просечна активна моќност во временски интервал од 15 минути во текот на пресметковниот период во време на високите дневни оптоварувања.

(2) Под време на високи дневни оптоварувања од ставот (1) на овој член се подразбира временскиот период од 07:00 до 22:00 часот, во периодот за летно и зимско мерење на времето, за секој ден, освен недела.

(3) Надоместокот за врвната активна моќност во пресметковниот период претставува производ од тарифата за врвна активна моќност (изразена во денари/kW) и врвната активна моќност (изразена во kW).

(4) За група приклучоци од иста категорија кои се напојуваат преку иста трафостаница ВН/СН (за категоријата MV1), односно иста трафостаница СН/НН (за категоријата LV1.2) или се наоѓаат на иста градежна локација (за категоријата MV2) и е направено групирање според одредбите од точките 1), 2) или 3) од ставот (4) на членот 6, врвната активна моќност за групата се определува од збирната крива на оптоварување како најголемата врвна моќност во периодот на високи дневни оптоварувања.

(5) Ако мерната опрема кај сите приклучоци од една група не овозможува примена на одредбата од ставот (4) на овој член или начинот на регистрација на врвната моќност не е ист кај сите приклучоци од групата, врвната активна моќност на групата се пресметува како збир од измерените врвни моќности во секој приклучок поодделно.

Член 8

(1) Надоместокот за активна електрична енергија за месечниот пресметковен период претставува производ од тарифата за активна електрична енергија, изразена во денари/kWh и измерената преземена активна електрична енергија, изразена во kWh.

Член 9

(1) Прекумерно преземената реактивна електрична енергија се утврдува со пресметка и се изразува во kvarh реактивни.

(2) Прекумерно преземената реактивна електрична енергија претставува позитивна разлика помеѓу измерената преземена реактивна електрична енергија и реактивната електрична енергија што одговара на преземената активна електрична енергија со фактор на моќност од 0,95.

(3) Надоместокот за прекумерно преземената реактивна електрична енергија за пресметковниот период претставува производ од тарифата за прекумерно преземена реактивна електрична енергија, изразена во денари/kvarh и пресметаната прекумерно преземена реактивна електрична енергија.

(4) Производителите на електрична енергија плаќат надоместок за прекумерно преземена реактивна електрична енергија само во периодите кога преземаат и активна електрична енергија.

Член 10

(1) Во случаите кога мерењата на пресметковните елементи се вршат со мерни уреди што не се поставени во местото на преземање на електрична енергија од дистрибутивниот систем, надоместоците за користење на дистрибутивниот систем се пресметуваат според тарифите за категорија на приклучок која одговара на напонското ниво на точката на мерење и нејзината локација.

IV. ПРЕСМЕТКА НА ТАРИФИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 11

(1) Регулираниот максимален приход на ОДС се остварува преку наплата на надоместоците за активна електрична енергија, врвна активна моќност и прекумерно преземена реактивна енергија.

(2) Заради пресметка на тарифите за пресметковните елементи, Регулаторната комисија за енергетика, на предлог на ОДС, за секоја година од регулираниот период ги определува составните делови од регулираниот максимален приход на ОДС што ќе се остварат преку надоместоците од ставот (1) на овој член, при што ќе се смета дека делот од приходите што ќе се остварат по основ на надоместокот за прекумерно преземена реактивна електрична енергија е еднаков на нула.

(3) Деловите од регулираниот максимален приход определени во согласност со ставот (2) на овој член, ОДС ги пресметува и распределува по категории приклучоци во согласност со Прилогот 1 што е составен дел од овој Тарифен систем, имајќи ги предвид локацијата на основните средства во топологијата на дистрибутивниот систем и сметководствената евидентија и извештаите за трошоци и ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика, прикажани според форматот утврден од Прилогот 2 што е составен дел од овој Тарифен систем.

(3) Делот од регулираниот максимален приход што треба да се оствари преку наплата на надоместоците за врвна активна моќност и за преземена активна електрична енергија се распределува во согласност со Прилогот 1.

Член 12

(1) Тарифата за преземена активна електрична енергија за категориите приклучоци MV1, MV2 и LV1.2 се пресметува како количник помеѓу делот од регулираниот максимален приход што треба да се оствари преку наплата на надоместокот за преземена активна електрична енергија за соодветната категорија на приклучок и прогнозираната потрошувачка на активна електрична енергија на потрошувачите приклучени на соодветната категорија приклучоци.

(2) Тарифата за врвна активна моќност за категориите приклучоци MV1, MV2 и LV1.2 се пресметува како количник помеѓу делот од регулираниот максимален приход што треба да се оствари преку наплата на надоместокот за врвна активна моќност за соодветната категорија и збирот на прогнозираните врвни месечни моќности во текот на една календарска година за потрошувачите приклучени на соодветната категорија приклучоци.

(3) Тарифата за преземена активна електрична енергија за категориите LV1.1 и LV2 се пресметува како количник помеѓу делот од регулираниот максимален приход распределен за категоријата LV1.1, односно LV2 и прогнозираната активна електрична енергија за потрошувачите приклучени на соодветната категорија приклучоци.

(5) Тарифата за прекумерно преземената реактивна електрична енергија за категориите приклучоци MV1, MV2 и LV1.2 изнесува 40% од тарифата за преземена активна електрична енергија за соодветната категорија на приклучок.

V. ПРЕДЛОГ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ТАРИФИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Член 13

(1) Кон барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа во согласност со Правилникот, ОДС е должен да достави предлог тарифи за користење на дистрибутивниот систем, пресметани во согласност со овој Тарифен систем.

(2) Кон предлогот од ставот (1) ОДС треба да ги достави сите податоци наведени во Прилогот 2 и детално објаснување за начинот на нивната пресметка.

(3) Во постапката за одобрување на тарифите за користење на дистрибутивниот систем соодветно се применуваат роковите утврдени со Правилникот.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

(1) Со денот на влегување во сила на овој Тарифен систем престанува да важи Тарифниот систем за дистрибуција за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/12 и 91/13).

(2) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2014 година.

Бр. 01-563/1
28 февруари 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

1. Составни делови на регулираниот максимален приход по категории приклучоци

Врз основа на податоците од табелите од Прилогот 2.1 составните делови на регулираниот максимален приход во годината t се определуваат на следниов начин:

$$RP = RPM + RPE = \sum RP_i = RPM_i + RPE_i, i = MV1, MV2, LV1.1, LV1.2, LV2$$

каде што

RP - е вкупниот регулиран максимален приход што треба да се оствари во годината t преку наплата на надоместоците за користење на дистрибутивниот систем,

RP_i - е делот од RP што ОДС треба да го оствари преку наплата на надоместоците за користење на дистрибутивниот систем во годината t од потрошувачите што се напојуваат преку приклучоци од категоријата i ,

RPM - е дел од RP што ОДС треба да го оствари преку наплата на надоместоците за врвна активна моќност во годината t од сите потрошувачи,

RPE - е дел од RP што ОДС треба да го оствари преку наплата на надоместоците за преземената активна електрична енергија во годината t од сите потрошувачи,

RPM_i - е дел од RP што ОДС треба да го оствари преку наплата на надоместоците за врвна активна моќност во годината t од потрошувачите што се напојуваат преку приклучоци од категоријата i и

RPE_i - е дел од RP што ОДС треба да го оствари преку наплата на надоместоците за преземената активна електрична енергија во годината t од потрошувачите што се напојуваат преку приклучоци од категоријата i .

Приходите се изразуваат во денари.

2. Врвни активни моќности и преземена активна енергија по категории приклучоци

Врз основа на податоците од табелите од Прилогот 2.2 прогнозираните едновремени врвни активни моќности во годината t по категории приклучоци потребни за определување на тарифите се определуваат преку следниве формули:

$$VEM_{MV1} = \sum EM_i, i = MV1, MV2, LV1.1, LV1.2, LV2,$$

$$VEM_{MV2} = \sum EM_i, i = MV2, LV1.1, LV1.2, LV2,$$

$$VEM_{LV1} = \sum VEM_i, i = LV1.1, LV1.2, LV2,$$

каде што

VEM_i - е вкупна прогнозирана едновремена врвна активна моќност на потрошувачите што се напојуваат преку постројките на кои се поврзани

приклучоците од категоријата i во часот на најголемо оптоварување на дистрибутивниот систем и

- EM_i - е прогнозирана едновремена врвна активна моќност на потрошувачите што се напојуваат преку приклучоците од категоријата i во часот на најголемо оптоварување на дистрибутивниот систем.

Врз основа на податоците од табелите од Прилогот 2.2 прогнозираната преземена активна електрична енергија во годината t по категории приклучоци потребни за определување на тарифите се определуваат со следниве формули:

$$VE_{MV1} = \sum E_i, \quad i = MV1, MV2, LV1.1, LV1.2, LV2,$$

$$VE_{MV2} = \sum E_i, \quad i = MV2, LV1.1, LV1.2, LV2,$$

$$VE_{LV1} = \sum E_i, \quad i = LV1.1, LV1.2, LV2,$$

каде што

- VE_i - е вкупна прогнозирана електрична енергија за потрошувачите што се напојуваат преку постројките на кои се поврзани приклучоците од категоријата i и

- E_i - е вкупна прогнозирана преземена активна електрична моќност на потрошувачите што се напојуваат преку приклучоците од категоријата i .

Врвната активна моќност се изразува во kW, додека преземената активна електрична енергија се изразува во kWh.

3. Надоместоци за врвна активна моќност по категории приклучоци

Вкупните приходи што ОДС треба да ги оствари во годината t преку наплатата на надоместокот за врвна активна моќност од потрошувачите приклучени на одделните категории приклучоци се определуваат на следниот начин:

$$NM_{MV1} = RPM_{MV1} \cdot \frac{EM_{MV1}}{VEM_{MV1}}$$

$$NM_{MV2} = (RPM_{MV1 \rightarrow MV2} + RPM_{MV2}) \cdot \frac{EM_{MV2}}{VEM_{MV2}}$$

$$RPM_{MV1 \rightarrow MV2} = RPM_{MV1} \cdot \left(1 - \frac{EM_{MV1}}{VEM_{MV1}} \right)$$

$$NM_{LV1.1} = \left(RPM_{MV2 \rightarrow LV1} \cdot \frac{EM_{LV1.1}}{VEM_{LV1}} + RPM_{LV1.1} \right) \cdot \frac{EM_{LV1.1}}{VEM_{LV1}}$$

$$NM_{LV1.2} = \left(RPM_{MV2 \rightarrow LV1} \cdot \frac{EM_{LV1.2}}{VEM_{LV1}} + RPM_{LV1.2} \right) \cdot \frac{EM_{LV1.2}}{VEM_{LV1}}$$

$$RPM_{MV2 \rightarrow LV1} = \left(RPM_{MV1} \cdot \frac{EM_{MV1} - EM_{MV1}}{VEM_{MV1}} + RPM_{MV2} \right) \cdot \left(1 - \frac{EM_{MV2}}{VEM_{MV2}} \right)$$

$$NM_{LV2} = RPM - NM_{MV1} - NM_{MV2} - NM_{LV1.1} - NM_{LV1.2}$$

каде што:

- NM_i - вкупен надоместок за врвна активна моќност во годината t за категориите MV1, MV2, LV1.1, LV1.2 и LV2.

Надоместоците се изразуваат во денари.

4. Надоместоци за активна електрична енергија по категории приклучоци

Вкупните приходи што ОДС треба да ги оствари во годината t преку наплатата на надоместокот за преземена активна електрична енергија од потрошувачите приклучени на одделните категории приклучоци се определуваат на следниот начин:

$$NE_{MV1} = RPE_{MV1} \cdot \frac{E_{MV1}}{VE_{MV1}}$$

$$NE_{MV2} = (RPE_{MV1 \rightarrow MV2} + RPE_{MV2}) \cdot \frac{E_{MV2}}{VE_{MV2}}$$

$$RPE_{MV1 \rightarrow MV2} = RPE_{MV1} \cdot \left(1 - \frac{E_{MV1}}{VE_{MV1}}\right)$$

$$NE_{LV1.1} = \left\{ RPE_{MV2 \rightarrow LV1} \cdot \frac{E_{LV1.1}}{VE_{LV1}} + RPE_{LV1.1} \right\} \cdot \frac{E_{LV1.1}}{VE_{LV1}}$$

$$NE_{LV1.2} = \left\{ RPE_{MV2 \rightarrow LV1} \cdot \frac{E_{LV1.2}}{VE_{LV1}} + RPE_{LV1.2} \right\} \cdot \frac{E_{LV1.2}}{VE_{LV1}}$$

$$RPE_{MV2 \rightarrow LV1} = \left(RPE_{MV1} \cdot \frac{E_{MV1} - E_{MV2}}{VE_{MV1}} + RPE_{MV2} \right) \cdot \left(1 - \frac{E_{MV2}}{VE_{MV2}}\right)$$

$$NE_{LV2} = RPE - NE_{MV1} - NE_{MV2} - NE_{LV1.1} - NE_{LV1.2}$$

каде што

- NE_i - вкупен надоместок за преземена активна електрична енергија во годината t за категориите MV1, MV2, LV1.1, LV1.2 и LV2.

Надоместоците се изразуваат во денари.

5. Тарифи за врвна активна моќност, преземена активна електрична енергија и прекумерна преземена реактивна моќност

Тарифите за врвна активна моќност во годината t за категориите приклучоци за кои се плаќа врвна активна моќност се пресметуваат на следниот начин:

$$TVM_i = \frac{NM_i}{VVM_i}, i = MV1, MV2, LV1.2$$

каде што

- TVM_i - тарифа за врвна моќност во годината t за категоријата приклучоци i .
- VVM_i - збир на прогнозираните врвни моќности во годината t во сите приклучоци од категоријата i , според податоците од табелите 2.2 од Прилогот 2.

Тарифите за преземената активна електрична енергија во годината i се пресметуваат на следниот начин:

$$TPE_i = \frac{NE_i}{VE_i}, \quad i = MV1, MV2$$

$$TPE_{LV1.2} = \frac{NE_{LV1.2}}{E_{LV1.2}}$$

$$TPE_i = \frac{NM_i + NE_i}{E_i}, \quad i = LV1.1, LV2$$

каде што:

- TPE_i - тарифа за преземена активна електрична енергија во годината t за категоријата преку приклучоци од категоријата i .

Тарифите за прекумерно преземена реактивна електрична енергија во годината i се пресметуваат на следниот начин:

$$TPRE_i = 0,4 \cdot TPE_i, \quad i = MV1, MV2, LV1.2$$

каде што:

- $TPRE_i$ - е тарифа за прекумерно преземена реактивна електрична енергија во годината t за категоријата преку приклучоци од категоријата i .

Тарифите за врвна активна моќност се изразуваат во денари/kW, тарифите за преземена активна електрична енергија се изразуваат во денари/kWh, додека тарифите за прекумерно преземена реактивна моќност се изразуваат во денари/kvarh.

Сите тарифи се заокружуваат на две децимални места.

6. Надоместоци за користење на дистрибутивниот систем

Надоместокот што еден потрошувач k треба да го плати за користење на дистрибутивниот систем во месецот m , ако потрошувачот се напојува само од едно приклучно место од категоријата i , се пресметува на следниот начин:

$$\begin{aligned} MN_{k,m} &= MNM_{k,m} + MNE_{k,m} + MNRE_{k,m} \\ &= TVM_i \cdot IVM_{k,m} + TEP_i \cdot PE_{k,m} + TPRE_i \cdot PPRE_{k,m}, \quad i = MV1, MV2, LV1.2 \end{aligned}$$

$$PPRE_{k,m} = \begin{cases} PRE_{k,m} - R \text{ ако } PRE_{k,m} > R \\ 0 \text{ ако } PRE_{k,m} \leq R \end{cases},$$

$$R = PE_{k,m} \cdot \tan(\arccos(0,95)),$$

$$MN_{k,m} = TPE_i \cdot PE_{k,m}, \quad i = LV1.1, LV2,$$

каде што:

- $MN_{k,m}$ - е месечен надоместок што потрошувачот k треба да го плати за користењето на дистрибутивниот систем во месецот m ,
- $MNM_{k,m}$ - е месечен надоместок за врвна активна моќност во месецот m ,
- $MNE_{k,m}$ - е месечен надоместок за преземена активна електрична енергија во месецот m ,
- $MNRE_{k,m}$ - е месечен надоместок за прекумерно преземена реактивна електрична енергија во месецот m ,
- $IVM_{k,m}$ - е измерена врвна активна моќност кај потрошувачот k во месецот m ,
- $PE_{k,m}$ - е измерена преземена активна електрична енергија од страна на потрошувачот k во месецот m ,
- $PPRE_{k,m}$ - е прекумерно преземена реактивна електрична енергија од страна на потрошувачот k во месецот m ,
- $PRE_{k,m}$ - е преземена реактивна електрична енергија од страна на потрошувачот k во месецот m .

Надоместокот што еден потрошувач k ќе го плати за користење на дистрибутивниот систем во месецот m и ако потрошувачот се напојува од два или повеќе приклучока, се пресметува на следниот начин:

$$\begin{aligned} MN_{k,m} &= MNM_{k,m} + MNE_{k,m} + MNRE_{k,m} \\ &= \sum_i \left(\sum_{j \in G_{i,k}} TVM_i \cdot IVM_{k,j,m} + \sum_{j \in G_{i,k}} TPE_i \cdot PE_{k,j,m} + \sum_{j \in G_{i,k}} TPRE_i \cdot PPRE_{k,j,m} \right), \\ i &= MV1, MV2, LV1.2 \end{aligned}$$

$$MN_{k,m} = \sum_i TEP_i \cdot PE_{k,i,m}, \quad i = LV1.1, LV2,$$

каде што

- $G_{i,k}$ - е број на групи приклучоци од категоријата i за потрошувачот k , според одредбите од членот 6 на овој Тарифен систем,
- $EVM_{k,j,m}$ - е врвна активна моќност за потрошувачот k за приклучоците од групата j во месецот m ,
- $PE_{k,j,m}$ - е преземена активна електрична енергија од страна на потрошувачот k преку приклучоците од групата j во месецот m ,
- $PPRE_{k,j,m}$ - е прекумерно преземена реактивна електрична енергија од страна на потрошувачот k преку приклучоците од групата j во месецот m ,

За групите приклучоци за кои важи одредбата од ставот (4) од членот 7, врвната активна моќност за групата j на потрошувачот k во месецот m се пресметува на следниот начин:

$$EVM_{k,j,m} = \max \{ EVM_{k,j,m,e} \}, e \in N$$

$$EVM_{k,j,m,e} = \sum_{l \in j} IVM_{k,l,m,e}, e \in N,$$

каде што

N - е множество од 15 минутни интервали во текот на месецот m во периодот на високи дневни оптоварувања,

$IVM_{k,l,m,e}$ - е измерена врвна активна моќност (просечна активна моќност во интервал од 15 минути) за потрошувачот k во секој приклучок l од групата j и во 15 минутен интервал e во месецот m ,

j - означува приклучок во групата j .

За групите приклучоци за кои важи одредбата од ставот (5) од членот 7, врвната активна моќност за групата приклучоци во месецот m се пресметува на следниот начин:

$$EVM_{k,j,m} = \sum_{l \in j} IVM_{k,l,m}.$$

Надоместоците што ги плаќаат потрошувачите за користење на дистрибутивниот систем се заокружуваат на цели денари и во себе не го содржат данокот на додадена вредност.

ПРИЛОГ 2**Табели**

ПРИЛОГ 2.1 - Распределба на регулираниот максимален приход (RP)

	Вкупно		Врвна активна моќност		Активна електрична енергија		Регулиран максимален приход		
	RP (денари)	RPM (%)	RPM (денари)	t	RPE (%)	RPE (денари)	t	RP (%)	RP (денари)
	t	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t
MV1									
MV2									
LV1.1									
LV1.2									
LV2									
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)									

Распределба на амортизација (D)

	Вкупно		Врвна активна моќност		Активна електрична енергија		Регулиран максимален приход		
	RP (денари)	RPM (%)	RPM (денари)	t	RPE (%)	RPE (денари)	t	RP (%)	RP (денари)
	t	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t
MV1									
MV2									
LV1.1									
LV1.2									
LV2									
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)									

Распределба на трошоците на капитал (RA)

	Вкупно		Брвна активна мокност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход			
	RP (денари)	RPM (%)	t	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	RP (денари)
MV1												
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Распределба на трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, врз основа на нормативите за потрошувачка и просечните цени за набавка на пазарот во периодот на набавката

	Вкупно		Брвна активна мокност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход			
	RP (денари)	RPM (%)	t	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	RP (денари)
MV1												
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Распределба на трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата пазајт во периодот на набавката

	Вкупно		Брвна активна мокност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход			
	RP (денари)	RPM (%)	t	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	RP (денари)
MV1												
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Распределба на трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема согласно на премиите за осигурување кое претпријатието ги платило

	Вкупно RP (денари)	Врвна активна мокност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход RP (%)						
		t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	RP (денари)
MV1														
MV2														
LV1.1														
LV1.2														
LV2														
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)														

Распределба на бруто плати по вработен отварама во стопанството на Република Македонија во тековната година, зголемена до 40%, како израз на квалификационата структура и сложеноста на регулираната дејност

	Вкупно RP (денари)	Врвна активна мокност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход RP (%)						
		t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	RP (денари)
MV1														
MV2														
LV1.1														
LV1.2														
LV2														
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)														

Распределба на менџерските плати и менџерските награди

	Вкупно RP (денари)	Врвна активна мокност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход RP (%)						
		t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t	RP (денари)
MV1														
MV2														
LV1.1														
LV1.2														
LV2														
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)														

Распределба на трошоци за други услуги

	Вкупно		Врвна активна моќност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход			
	RP (денари)	RP (%)	RPM (денари)		RPE (%)	RPE (денари)		RP (%)	RP (денари)			
			t-3	t-2		t-1	t		t-3	t-2	t-1	t
MV1												
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Распределба на останати трошоци

	Вкупно		Врвна активна моќност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход			
	RP (денари)	RP (%)	RPM (денари)		RPE (%)	RPE (денари)		RP (%)	RP (денари)			
			t-3	t-2		t-1	t		t-3	t-2	t-1	t
MV1												
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Распределба поради примена на фактор на порамнинување

	Вкупно		Врвна активна моќност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход			
	RP (денари)	RP (%)	RPM (денари)		RPE (%)	RPE (денари)		RP (%)	RP (денари)			
			t-3	t-2		t-1	t		t-3	t-2	t-1	t
MV1												
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Распределба на пренесени трошоци (SPT) и фактор на корекција (K)

	Вкупно	Врвна активна мобиност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход				
		RPM (денари)	RPM (%)	RPM (денари)	RPE (%)	RPE (денари)	t	t-3	t-2	t-1	RP (%)	RP (денари)
MV1	t	t-3	t-2	t-1	t	t						
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)												

Фактор за распределба за заеднички услуги

	Вкупно	Врвна активна мобиност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход				
		RPM (денари)	RPM (%)	RPM (денари)	RPE (%)	RPE (денари)	t	t-3	t-2	t-1	RP (%)	RP (денари)
MV1	t	t-3	t-2	t-1	t	t						
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)												

Фактор за распределба за останати приходи

	Вкупно	Врвна активна мобиност			Активна електрична енергија			Регулиран максимален приход				
		RPM (денари)	RPM (%)	RPM (денари)	RPE (%)	RPE (денари)	t	t-3	t-2	t-1	RP (%)	RP (денари)
MV1	t	t-3	t-2	t-1	t	t						
MV2												
LV1.1												
LV1.2												
LV2												
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заеднички услуги	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вкупно (%)												

ПРИЛОГ 2.2 - Прогнозирани врвни моќности и електрична енергија

	t-3	t-2	t-1	t
Едновремена врвна моќност на влез во дистрибутивниот систем (MW)				

	t-3	t-2	t-1	t
Електрична енергија на влез во дистрибутивниот систем (MWh)				

	Едновремена моќност EM (MW)				Вкупна врвна моќност VVM (MW)			
	t-3	t-2	t-1	t	t-3	t-2	t-1	t
MV1								
MV2								
LV1.1								
LV1.2								
LV2								
Вкупно	x	x	x	x	x	x	x	x

Преземена електрична енергија E (MWh)

	t-3	t-2	t-1	t
MV1				
MV2				
LV1.1				
LV1.2				
LV2				

Податоците за годините t-1, t-2 и t-3 се измерени или се пресметани врз основа на измерени големини

Електрична енергија предадена на категорија MV2 преку категорија MV1

	t-3	t-2	t-1	t
Мрежа MV1				

Електрична енергија предадена на категории LV1.1 и LV1.2 и категорија LV2 преку категорија MV2

	t-3	t-2	t-1	t
категорија LV1.1				
категорија LV1.2				
категорија LV2				

Инјектирана активна моќност од производни постројки приклучени на дистрибутивна мрежа

	t-3	t-2	t-1	t
категорија MV1				
категорија MV2				
категорија LV1.1				
категорија LV1.2				
категорија LV2				

Инјектирана активна електрична енергија од производни постројки приклучени на дистрибутивна мрежа

	t-3	t-2	t-1	t
категорија MV1				
категорија MV2				
категорија LV1.1				
категорија LV1.2				
категорија LV2				

Загуби (активна електрична енергија)

	t-3	t-2	t-1	t
категорија MV1				
категорија MV2				
категорија LV1.1				
категорија LV1.2				
категорија LV2				

Загуби (активна врвна моќност)

	t-3	t-2	t-1	t
категорија MV1				
категорија MV2				
категорија LV1.1				
категорија LV1.2				
категорија LV2				

Број на приклучоци

t-3	t-2	t-1	t

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1322.

Врз основа на членот 4, став (2) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 11/12 и 30/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Висината на минималната плата во бруто износ во Република Македонија за 2014 година изнесува 13.140,00 денари.

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

ISSN 0354-1622

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламијации: 15 дена.

Жиро-сметка: 30000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

2014044

